



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE



ГЛАСНИК / BULETINI

Скопје / Shkup


Год. 2020 бр. 6 / Viti 2020 nr. 6

30 Јуни 2020 / 30 Qershor 2020

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE**

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК / BULETINI

Патенти / Patenta

Трговски марки / Marka Tregtare

Индустриски дизајн / Disenjo Industriale

Ознаки на потекло од производите /

Tregues Gjeografik

Лиценци / Liçenca

Застапување / Përfaqësimi juridik

Скопје / Shkup

Год. 2020 бр. 6 / Viti 2020 nr. 6


30 Јуни 2020 / 30 Qershor 2020

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO / KODET E SHTETEVE SIPAS STANDARTEVE TË WIPO

AD – Андора / Andora	EC – Еквадор / Ekuador	KY – Кајмански Острови / Ishujt Kajman	RW – Руанда / Ruanda
AE – Здружените Арапски Емирати / Emiratet e Bashkuara	EE – Естонија / Estonia	KZ – Казакстан / Kazahstan	SA – Саудиска Арабија / Arabia Saudite
AF – Авганистан / Afganistan	EG – Египет / Egjipt	LA – Лаос / Laos	SB – Соломонски Острови / Ishujt Solomon
AG – Антика и Барбуда / Antika dhe Barbuda	EH – Западна Сахара / Saharaja	LB – Либан / Liban	SC – Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles
AI – Антигуа - Antigua	ER – Еритреја / Eritreja	LC – Света Луција / Shën Lucia	SD – Судан / Sudan
AL – Албанија / Shqipëria	ES – Шпанија / Spanja	LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn	SE – Шведска / Suedia
AM – Ерменија / Armenia	ET – Етиопија / Etiopia	LK – Шри Ланка / Shri Lanka	SG – Сингапур / Singapor
AN – Холандски Антили / Antile Holandeze	FI – Финска / Finlanda	LR – Либерија / Liberia	SH – Света Елена / Shën Elena
AO – Ангола / Angola	FJ – Фиџи / Fijhi	LS – Лесото / Lesoto	SI – Словенија / Sllovenia
AR – Аргентина / Argjentina	FK – Фокландски Острови / Ishujt Falkland	LT – Литванија / Lituania	SK – Словачка / Slovakia
AT – Австрија / Austria	FO – Овчи Острови / Ishujt e Dhenve	LU – Луксембург / Luksemburg	SL – Сiera Леоне / Siera Leone
AU – Австралија / Australia	FR – Франција / Franca	LV – Латвија / Letonia	SM – Сан Марино / San Marino
AW – Аруба / Aruba	GA – Габон / Gabon	LY – Либија / Libia	SN – Сенегал / Senegal
AZ – Азербејџан / Azerbejxhan	GB – Велика Британија / Britania e Madhe	MA – Мароко / Maroko	SO – Сомлија / Somlija
BA – Босна и Херцеговина / Bosnja dhe Hercegovina	GD – Гранада / Granada	MC – Монако / Monako	SR – Суринам / Surinam
BB – Барбадос / Barbados	GE – Грузија / Gruzija	MD – Молдавија / Moldavia	ST – Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe Principe
BD – Бангладеш / Bangladesh	GH – Гана / Gana	ME – Црна Гора / Mali i Zi	SV – Салвадор / Salvador
BE – Велгија / Belgjika	GI – Гибралтар / Gjibraltari	MG – Мадагаскар / Madagaskar	SY – Сирија / Siria
BF – Горна Волта / Volta e Epërme	GL – Гренланд / Grenlanda	MK – Северна Македонија / Maqedonia e Veriut	SZ – Свазиланд / Svaziland
BG – Бугарија / Bullgaria	GM – Гамбија / Gambija	ML – Мали / Mali	TC – Турки / Turki
BH – Бахреин / Bahrain	GN – Гвинеа / Guinea	MM – Бурма / Burma	TD – Чад / Cad
BI – Бурунди / Burundi	GQ – Екваторијална Гвинеа / Guinea e Ekuadorit	MN – Монголија / Mongolia	TG – Того / Togo
BJ – Бенин / Benin	GR – Грција / Greqia	MO – Макао / Makao	TH – Тајланд / Tajlanda
BM – Бермуди / Bermuda	GS – Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич / Xhorxhia Jugore dhe Ishujt Sanduiç të Jugut	MP – Северни Маријански Острови / Ishujt Mariane Veriore	TJ – Таџикистан / Tashikistan
BN – Брунеј Даресалам / Brunej Darasalam	GT – Гватемала / Guatemala	MR – Мавританија / Mavritania	TM – Туркменија / Turkmenistan
BO – Боливија / Bolivija	GW – Гвинеа Бисао / Guinea Bisao	MS – Монсерато / Monserator	TN – Тунис / Tunis
BR – Бразил / Brazil	GY – Гвајана / Guajana	MT – Малта / MAlta	TO – Тонга / Tonga
BS – Бахами / Bahama	HK – Хонг Конг / Hong Kong	MU – Маурициус / Mauricius	TP – Источни Тимор / Timori Lindor
BT – Бутан / Butan	HN – Хондурас / Honduras	MV – Малдиви / Maldive	TR – Турција / Turqia
BV – Островот на Буве / Ishujt e Buves	HR – Хрватска / Kroacia	MW – Малави / Malavi	TT – Тринидад и Тобаро / Trinidad dhe Tobago
BW – Боцвана / Bosvana	HT – Хаити / Haiti	MX – Мексико / Meksika	
BY – Белорусија / Bellorusia	HU – Унгарија / Hungaria	MY – Малезија / Malajzia	
CF – Централноафриканска Република / Republika e Afrikës Qendrore	ID – Индонезија / Indonezia	MZ – Мозамбик / Mozambik	
CG – Конго / Kongo	IE – Ирска / Irlanda	NA – Намибија / Namibia	
CH – Швајцарија / Zvicra	IL – Израел / Izraeli	NE – Нигер / Niger	
CI – Брегот на слоновата коска / Bregu i Fildishtë	IN – Индија / India	NG – Нигерија / Nigeria	
CK – Острови на Кук / Ishujt Kuk	IQ – Ирак / Irak	NI – Никарагва / Nikaragua	
CL – Чиле / Cile	IR – Иран / Iran	NL – Холандија / Hollanda	
CM – Камерун / Kamerun	IS – Исланд / Islanda	NO – Норвешка / Norvegjia	
CN – Кина / Kina	IT – Италија / Italia	NP – Непал / Nepal	
CO – Колумбија / Kolumbia	JM – Јамајка / Xhamajka	NR – Неру / Neru	
CR – Костарика / Kostarika	JO – Јордан / Jordani	NZ – Нов Зеланд / Zelanda e Re	
CU – Куба / Kuba	JP – Јапонија / Japonia	OM – Оман / Oman	
CV – Капе Верде / Kape Verde	KE – Кенија / Kenia	PA – Панама / Panama	
CY – Кипар / Qipro	KG – Киргизија / Kirgizija	PE – Перу / Peru	
CZ – Чешка / Cekia	KH – Камбоџа / Kamboxha	PG – Нова Гвинеа / Guinea e Re	
DE – Германија / Gjermania	KI – Кирибати / Kiribati	PH – Филипини / Filipine	
DJ – Џибути / Xhibuti	KM – Коморски Острови / Ishujt e Komorit	PK – Пакистан / Pakistan	
DK – Данска / Danimarka	KN – Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe Nevis	PL – Полска / Polonia	
DM – Доминика / Domenika	KP – Демократска Република Кореја / Republika Demokrate e Koresë	PR – Порторико / Portoriko	
DO – Доминиканска Република / Republika e Domenikës	KR – Република Кореја / Republika e Koresë	PT – Португалија / Portugalia	
DZ – Алжир / Algjeri	KW – Кувајт / Kuvajt	PY – Парагвај / Paraguaj	
		QA – Катар / Katar	
		RO – Романија / Rumania	
		RS – Србија / Srbia	
		RU – Руска Федерација / Federata Ruse	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) / Organizata Rajonale Afrikane për Pronësi Industriale (ORAPI)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели / Enti i Beneluksit për marka tregtare dhe modele
EA	- Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO) / Enti për Pronësi Intelktuale i Bashkimit Evropian (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO) / Organizata Evropiane e Patentave (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро) / Byroja Ndërkombëtare (siç është Byroja e Pranimit së PCT)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) / Organizata Afrikane e Pronësisë Intelktuale (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) / Organizata Botërore e Pronësisë Intelktuale (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin



**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА
ИНДУСТРИСКА
СОПСТВЕНОСТ /
ENTI SHTETËROR I
PRONËSISË INDUSTRIALE**

ГЛАСНИК / BULETINI

Год. 2020 бр.6, 30 Јуни 2020 / Viti 2020 nr. 6, 30 Qershor 2020

©2020

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ /

ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE

месечник / botimi mujor

за издавачот / për botuesin

САФЕТ ЕМРУЛИ, директор / SAFET EMRULI, drejtor

уредувачки одбор / bordi editorial

НАТАША ЗДРАВКОВСКА / NATASHA ZDRAVKOVSKA

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ / SIMCO SIMJANOVSKI

ЈЕТМИР ШАБАНИ / JETMIR SHABANI

главен уредник / kryeredaktor

САФЕТ ЕМРУЛИ / SAFET EMRULI

компјутерска и графичка обработка / përpunimi kompjuterik dhe grafik

АРЈЕТОН УЗАИРИ & ЛУЛЈЕТА ДЕАРИ / ARJETON UZAIRI & LULJETA DEARI

адреса на издавачот / adresa e botuesit

11 Октомври бр.25, 1000 Скопје / 11 Oktomvri nr. 25, 1000 Shkup

тел / tel: +389 2 3103 601 (641)

факс / faks: +389 2 3137 149

е-маил / e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна / web faqja : www.ippo.gov.mk

Гласник / Buletini

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.

Në buletin gjithashtu botohen edhe punime shkencore dhe profesionale, rishikime dhe komente për pronësinë industriale. Punimet shkencore janë të recenzuara. Përmbajtja e shkurtër e punimeve është bashkangjitur në gjuhën maqedone dhe angleze

СОДРЖИНА / PËRMBAJTJA

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / SHPALLJE ZYRTARE

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост / Shpallja nül e vendimive për njohjen e të drejtave të pronësisë industriale	1
--	---

ПАТЕНТИ / PATENTA

Национални патенти	2 – 59
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	4 – 6
Меѓународни патенти / Patenta ndërkombëtar	7 – 9
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	10 – 53
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	54 – 59

ТРГОВСКИ МАРКИ / MARKA TREGTARE

Пријави на Трговски Марки / Aplikime për marka tregtare	60 – 204
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	61 – 139
Решенија на Трговски Марки / Vendime për marka tregtare	140 – 144
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	145 – 192
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	193 – 197
Промени, Пренос, Истекувања, Поништувања, Спојувања, Впишување на лиценца, Обновувања и Престанок / Ndryshime, Bartje, Skadime, Anulime, Bashkimi i kërkesave, Regjistrimi i liçencës, Ripërtëritje dhe Ndërprerje (Mbarim)	198 – 204

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / DISENJO INDUSTRIALE

Пријави на Индустриски дизајн / Aplikime per disenjo industriale	205 – 227
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	206 – 209
Решенија Индустриски дизајн / Vendime per disenjo industriale	210
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	211 – 225
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	226 – 227



СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / SHPALLJE ZYRTARE

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PËR NJOHJE E TË DREJTAVE TË PRONËSISË INDUSTRIALE

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право. / Sipas nenit 275 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18) vendim për njohjen e të drejtave të pronësisë industriale shpallet nul nëse konstatohet se nuk kishte kushte të parashikuara me Ligjin për Pronësi Industriale për njohjen e asaj të drejte.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот 276 став (1) од Законот. / Vendimi për njohjen e të drejtave mund të shpallet nul për tërë kohëzgjatjen e mbrojtjes edhe atë sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e personit të interesuar, në përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit.

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. / Përjashtimisht nga dispozita e paragrafit (1) të nenit 276 të Ligjit, propozimi për shpalljen nul të vendimit për njohjen e të drejtës së markës tregtare nuk mund të paraqet mbajtësi i markës tregtare të regjistruar më parë, nëse gjatë pesë viteve rradhazi para paraqitjes së propozimi dinte për përdorimin e markës tregtare të mëvonshme.

ПАТЕНТИ / PATENTAT

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот./ Në përputhje me nenin 69 të Ligjit për pronësi industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Intelektuale publikon të dhënat nga vendimi për njohjen e patentës.

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се наведува бројот на другите патентни барања. / Së bashku me të dhënat nga vendimi i lëshuar në përputhje me nenin 60 të Ligjit, botohet edhe abstrakti i shpikjes. Me të dhënat e vendimit të lëshuar në përputhje me nenin 66 të Ligjit, publikohet pretendimi i parë për patentë dhe përcaktohet numri i pretendimeve të tjera për patentë.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. / Në përputhje me nenin 2 të dispozitave të cilat zbatohen për zgjerimin e patentave evropiane (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 49/97), Enti do të publikojë çdo kërkesë për zgjerim sa më shpejt të jetë e mundur nëse është paguar tarifa e paraparë.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. / Të dhënat shënohen me kodet e patentave INID * (standardi WIPO ST.9). Kodet shtesë janë futur për të dhëna specifike që nuk ekzistojnë në INID.

(11) Регистарски број на документот/ Numri i regjistrimit të dokumentit

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit:

A-патент/patentë A1-патент со доказ/patentë me dëshmi

A2-дополнителен патент/patentë shtesë

T1-превод на патентни барања за признаен европски патент / përkthim i pretendimeve për patentën evropjanë

T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања / mbajtja në fuqi e një patente evropiane me pretendime të modifikuara

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit

(23) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit

(30) Право на првенство: датум, држава, број / E drejta e prioritetit: data, shteti, numri

(45) Дата на објавување / Data e publikimit

(45) Објава на првичните патентни барања / Publikimi i pretendimeve fillestare

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi i Klasifikimit Ndërkombëtar të Patentave (KNP)

- (54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes
- (56) Цитирани документи / Dokumente të cituara
- (57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - YU број на пријавата година ех - YU број на патентот) / Të dhëna për aplikimin e depozituar deri te ZFP e RSFJ (data e aplikimit ish-YU numri i aplikimit ish – YU numri i patentës)
- (61) Број на основната пријава / Numri i aplikimit bazë
- (62) Број на првобитната пријава / Numri i aplikimit fillestar
- (72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it)
- (73) Носител на правото на патентот / Pronari i të drejtës së patentës
- (74) Застапник / Përfaqësues
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата) / Aplikimi ndërkombëtar PCT (data e aplikimit shteti numri i PCT aplikimit)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO) / Publikimi i aplikimit ndërkombëtar PCT (data e publikimit, numri i publikimit – WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата) / Aplikimi ndërkombëtar EP (data e publikimit shteti numri EP i aplikimit)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен) / Publikimi i patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit)

* *Internationals agreed Numbers for the Identification of Data*

(51) **A 24F 47/00, A 61M 15/06**

(11) **10313**

(13) **A**

(21) **2018/726**

(22) 14/09/2018

(45) 30/06/2020

независно еден од друг: дел за инхалација, дел за согорување на органска материја и разделен дел. Разделен дел ги разграничува делот за инхалација и делот за согорување на органска материјаи.

(73) **Сашо Трпески ул.Женевска бр.6-5**

1000 Скопје, МК

(72) Сашо Трпески

(54) **Уред за инхалација за еднократна употреба кој испушта чад што директно не се вдишува**


Преку странични отвори на телото на делот за инхалација, надворешниот атмосферски воздух влегува во делот за инхалација во процесот на инхалирање каде се меша со супстанцијата за инхалација и лицето инхалира.

(57)

Уред за инхалација за еднократна употреба кој испушта чад што директно не се вдишува припаѓа во класификација на уреди кои помагаат за прекинување или намалување со пушење и инхалатори обликувани како цигара за медицинска употреба.

Со согорување на органската материја заедно со обвивката од делот за согорување на органската материја, чадот не се вдишува директно од страна на лицето кое врши инхалација.

Телото на уредот е во форма на цилиндер формирано со обвивка од тенок материјал и составен е од три дела кои функционираат



Слика бр. 4



(11) 10323	(13) A	(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
(21) 2019/117	(22) 04/02/2019	бр.27/2/22, 1000 Скопје
	(45) 30/06/2020	(72) Paul Barton and James Fenton Anderson
(30) П-2019/117 04/02/2019 МК		(54) УРЕД И СИСТЕМ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА
(73) Paul Barton and ИНФОРМ ДОО		АНЕСТЕЗИЈА
26725 Autumn Glen Boerne, TX 78006, US	(57)	
and ул. Орце Николов 190/3/6, 1000 Скопје,,		
МК		

ПРЕНОС / BARTJE

(11) **7595**

(73) **NUCANA PLC 3 Lochside Way Edinburgh EH12 9DT, GB**

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME

(11) **4417**

(73) **ATLANTIC CEDEVITA, Prehrambena industrija, društvo s ograničenom odgovornošću**

(ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. скратен назив)

Planinska 15, 10000, Zagreb, HR

(11) **4906**

(73) **Biogen MA Inc. 225 Binney Street Cambridge, MA 02142, US**

(11) **8224**

(73) **Kyowa Kirin Co., Ltd. 1-9-2, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, JP**

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE

(11) **1132**

(73) **Les Laboratoires Servier 22, rue Garnier 92200 Neuilly sur Seine, FR**

(11) **1163**

(73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE**

(11) **1226**

(73) **SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, IT**

(11) **1310**

(73) **Sanofi – Aventis 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR**

(11) **1897**

(73) **VERENIGING VOOR CHRISTELIJK WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS De Boelelaan 1105 NL-1081 HV Amsterdam, NL**

(11) **1717**

(73) **Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd. 5, Kanda Surugadai 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062, JP**

(11) **1820**

(73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE**

(11) **2186**

(73) **Space Data Corporation Chandler, AZ 85244-1866, US**

(11) **2285**

(73) **Crosscare Research & Development Limited Broomhill Road Dublin 24, IE**

(11) **2594**

(73) **ETHYPHARM 21, rue Saint-Mathieu, 78550 Houdan, FR**

(11) **2574**

(73) **ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US**

(11) **3565**

**(73) Taverna, Lucia; Marinelli, Luciano; Bertoli, Henry and Bertoli, Louis Via Varesina 55
20156 Milano, IT; Via Roma 10, Trav 12 25049 Iseo, IT; Via Valsdora 47A/ 25062 Concesio, IT
and Via Valsorda 47A/ 25062 Concesio, IT**

(11) 2834

**(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka ,
JP**

(11) 3284

**(73) Rekik, Elyes Ben Mohamed Raouf and Rekik, Raouf 5, avenue du Poitou 92330 Sceaux,
FR and 3, avenue Louis Brailles 1002 Tunis, TN**

(11) 3918

(73) BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE One Baylor Plaza, Houston, 77030 Texas, US

(11) 5940

(73) Biogen MA inc. 250 Binney Street, Cambridge, MA02142, US

(11) 6290

(73) Biogen MA Inc. 250 Binney Street Cambridge, MA 02142, US



(51) **C 12N 5/0735, A 61K 35/12, A 61K 35/30, A 61K 9/00, A 61K 35/00, A 61K 45/06, A 61L 27/38**

(11) **10309**

(13) T1

(21) **2019/251**

(22) 18/03/2019

(45) 30/06/2020

(30) US201161567479P 06/12/2011 US

(96) 06/12/2012 EP12856068.7

(97) 20/02/2019 EP2788472

(73) **Astellas Institute for Regenerative Medicine 33 Locke Drive Marlborough, MA 01752, US**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) LANZA, Robert; MCCABE, Kathryn, L. and LU, Shi-Jiang

(54) **ПОСТАПКАТА НА НАСОЧЕНА ДИФЕРЕНЦИЈА КОЈА ШТО ПРОИЗВЕДУВА КОРНЕАЛНИ ЕНДОТЕЛИЈАЛНИ КЛЕТКИ**

(57) 1 Постапката на производство на корнеалните ендотелијални клетки (CEC), која што опфаќа доведување во контакт на матичните клетки на нервниот гребен (NCSC) со најмалку еден агонист dickkopf-сроден протеин 2 (DKK2) и/или најмалку еден агонист подединица на В фактор на раст добиен од тромбоцитите (PDGFB) кои што ја индуцираат

диференцијацијата на NCSC во CEC, при што DKK2 на агонистот е одбран од групата која што ја сочинуваат: DKK2; Dkk 1; Dkk 3; Dkk 4; Soggy; излачените протеини сродни на увоитите рецептори (Frzb); Wnt инхибиторниот фактор (WIF); IWR; пирвинијумот; ICG-001; PKF115-584; IWP; Antl.4Br/Ant 1.4Cl; Никлозамид; апикуларен; бафиломицин; XAV939; NSC668036; 2,4-диамино-квиназолин; Кверцетин; Wnt протеини, нуклеински киселини кои што го кодираат Wnt протеините, LiCl, норинот; R-спондинот2; (хетеро)арилпиримидините; IQ1; BIO(6-бромоиндирубинот-3'-оксим); 2-амино-4-[3,4-(метилендиокси)бензил-амино]-6-(3-метоксифенил)пиримидин; WAY-316606; QS11; SB-216763; SB-216763; DCA; и било која нивна комбинација; и/или при што PDGFB е агонист одбран од групата која што ја сочинуваат: PDGFB; PDGFAA полипептид; нуклеинската киселина која што го кодира PDGFAA; PDGFAB полипептид; нуклеинската киселина која што го кодира PDGFAB; Forbol 12-миристат 13-ацетат (PMA); VEGF; и било која нивна комбинација. има уште 14 патентни барања

(51) **G 01M 3/34, G 01M 3/32**

(11) **10310**

(13) T1

(21) **2019/252**

(22) 18/03/2019

(45) 30/06/2020

(30) FR 0858105 28/11/2008 FR

(96) 23/11/2009 EP09795492.9

(97) 09/01/2019 EP2350601

(73) **Bernard Controls 4, rue d'Arsonval 95500 Gonesse, FR**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) AUBERT MAGUERO, Gilles and BERNARD, Etienne

(54) **МЕТОД ЗА ПРОЦЕНКА НА ПЛОМБИРАЊЕ НА СЕРВОМОТОРСКО КУЌИШТЕ**

(57) 1 Метод за проценка на затегнатоста на куќиштето на сервомоторот (4), куќиштето (3) сервомоторот (4) кој содржи моторни склопови (11) способни да генерираат движење на механички елемент, склоп (12) за откривање на положба на механички елемент поврзан отстапник кон конектор (15), како и механички состав (13) поврзан отстапно со конекторот (16) и се состои од механички елемент и рачен систем за управување, механичкиот дел (13) исто така содржи комуникациски простор помеѓу куќиштето (3), конекторот (16) и моторниот склоп (11), комуникацискиот простор е изолиран и херметички во однос на механичкиот елемент, методот кој се спроведува во оперативната конфигурација на



сервомоторот (4), конектори (15,16) обезбедени со нивните соодветни кабли за инсталирање, за да се провери затегнатоста на моторниот склоп (11), склопот за детекција на положба (12) и конекторите (15,16), се карактеризира со тоа што методот ги содржи следните чекори:

- чекор на намалување на притисокот во наведеното куќиште (3), од почетниот притисок, и до притисок на зададената точка, со спроведување на флуидот за вшмукување на флуид(2) поврзани со сервомоторот (4) со помош на отвор на куќиштето (3) , отворот може да биде затворен со затка (8),
- кога притисокот во наведеното куќиште (3) е еднаков на зададениот притисок, чекор за одредување на еволуцијата на притисокот во

наведеното куќиште (3) како функција на времето, за време на однапред определен временски интервал, средството за вшмукување на флуид (2) повеќе не се ставаат во акција за време на овој чекор, споменатото средство за вшмукување на флуидот (2) понатаму е поврзано со споменатото куќиште (3) за да се спречи, помеѓу средството за вшмукување на флуидот (2) и куќиштето (3), секој премин на флуид во правец спротивен на правецот на вшмукување на флуидот, и

- чекор на проценување на затегнатоста на куќиштето (3) на сервомоторот (4) како функција на одредената еволуција на притисок.

има уште 8 патентни барања

(51) **C 07K 16/36, A 61K 39/00**

(11) **10311**

(13) T1

(21) **2019/254**

(22) 18/03/2019

(45) 30/06/2020

(30) US20080138590P 18/12/2008 US

(96) 18/12/2009 EP09837993.6

(97) 23/01/2019 EP2373691

(73) **Oregon Health & Science University; Vanderbilt University; Gruber, Andras; Tucker, Erik I. and Gailani, David 2525 SW First Avenue, Suite 120 Portland, OR 9720US; 1207 17th Avenue South, Suite 105 Nashville, TN 37212, US; 3500 SW Bridlemile Lane Portland, OR 9722US; 1511 S.W. Park Avenue, No 1205 Portland, OR 9720US and 2361 Wimbledon Circle Franklin, TN 37069, US**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **GRUBER, Andras; TUCKER, Erik, I. and GAILANI, David**

(54) **ANTI-FXI АНТИТЕЛА И МЕТОДИ ЗА УПОТРЕБА**

(57) 1 Изолирано моноклонално антителио или неговиот антиген-врзувачки фрагмент специфичен за коагулациониот фактор XI (fXI) и кој врзува fXI конкурентно со антителиа кои имаат варијабилен лесен ланец (VL) од SEQ ID NO: 1 и променливата тешка низа ланец (VH) од SEQ ID NO: 3, каде што:

варијабилниот лесен ланец (VL) од моноклоналното антителио се состои од CDR2 и CDR3 секој со соодветни аминокиселини 24-34, 50-63 и 91-98 од SEQ ID NO: 1 и варијабилниот тежок ланец (VH) на моноклоналното антителио се состои од CDR2 и CDR3 со соодветни аминокиселини 31-35, 50-68 и 98-105 од SEQ ID NO: 3.

има уште 27 патентни барања

(51) **A 01K 67/027, G 01N 33/50, C 07K 14/705, C 07K 16/28, C 12N 15/85**

(11) **10312**

(13) T1

(21) **2019/255**

(22) 18/03/2019

(45) 30/06/2020

(30) US201462087992P 05/12/2014 US

(96) 25/11/2015 EP15813960.0

(97) 02/01/2019 EP3086637

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591-6707, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **THURSTON, Gavin; GURER, Cagan; IOFFE, Ella and MUJICA, Alexander**

(54) **НЕ-ЧОВЕЧКИ ЖИВОТНИ КОИШТО ИМААТ ХУМАНИЗИРАН КЛАСТЕР НА 47 ГЕН НА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА**

(57) 1 Глодар чијшто геном содржи хуманизиран CD47 ген, кадешто хуманизираниот CD47 ген содржи ексон 1 на ендегениот CD47 ген од глодар, ексони 2-7 од човечки CD47 ген, и ексоните во правец на ексон 7 од ендегениот CD47 ген од глодар, кадешто хуманизираниот CD47 ген е оперативно поврзан со ендеген CD47 промотер од глодар.
има уште 11 патентни барања

Mouse CD47



Human CD47



(51) **G 05D 23/19, H 05B 6/10, F 24H 1/12, F 24H 9/20, F 24H 9/18, A 47J 31/00, A 47J 31/54, A 47J 31/60**

(11) **10315**

(13) **T1**

(21) **2019/257**

(22) **19/03/2019**

(45) **30/06/2020**

(30) **EP20130005127 20131029 29/10/2013 -- (96) 29/10/2013 EP13005127.9**

(97) **02/01/2019 EP2868242**

(73) **Rheavendors Services S.P.A. Via Valleggio, 2/bis 22100 Como, IT**

(74) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА**

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје


(72) **Dogliani Majer, Carlo**

(54) **УРЕД И МЕТОД ЗА ЗАГРЕВАЊЕ НА ВОДА ВО МАШИНА ЗА ПОДГОТОВКА И ДОЗИРАЊЕ НА ПИЈАЛОЦИ**

(57) 1 Машина за подготовка и дозирање на пијалаци која содржи уред (1) за загревање на вода, уредот (1) содржи најмалку еден метален канал (2) за проток на вода помеѓу влезот (2a) и излезот (2b) и најмалку еден калем на електромагнетна индукција (3), назначена со тоа што јамките на калемот (3) се намотани на

калем (4), изработен од електрично
изолационен материјал кој има шуплина (5) во
чија внатрешност е сместен метален канал (2) и
што металниот канал (2) и калемот (4) се барем

делумно одделени со празен простор внатре во
шуплината (5).
има уште 15 патентни барања



Нацрт 1

(51) В 63Н 9/06, В 64С 3/14

(11) 10316

(13) Т1

(21) 2019/258

(22) 19/03/2019

(45) 30/06/2020

(30) ZA 201208969 28/11/2012 XX

(96) 25/11/2013 EP13858980.9

(97) 16/01/2019 EP2925600

(73) **Bray, Robert Reginald 210 Mimosa Road Northcliff Ext2 Johannesburg 2195, Gauteng, --**

(74) Адвокатско друштво Величковски Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје

(72) Bray, Robert Reginald

(54) **КРИЛО И НЕГОВА ПРИМЕНА**

(57) 1 Крилото (10) вклучува

Прв сегмент (30) и втор сегмент (32) во вид на
фолија кои имаат краеве кои се поврзани или
фиксирали едни кон други на спротивните
рабови (20, 22) со што се спречува лизгање на
краевите на првиот и вториот сегмент еден во

однос на друг, при што првиот и вториот
сегмент се поставени еден наспроти друг по
должина преку неутрална средна оска (28) која
се протега помеѓу неутралните предни и задни
рабови формирајќи неутрална секција (26) со
што задниот раб е слободен да се движи околу
неутралната оска.


Спротивниот прв и втор крај (12, 14) се
поставени во еден наспроти друг во однос на
крилото,
еден или повеќе активатори (53) се адаптирани
да го деформираат крилото помеѓу
неутралниот аеробен дел и рефлексниот
закривен аеробен дел (26i) при што
деформацијата на крилото од неутралниот
аеробен дел до рефлексниот закривен аеробен
дел создава компресивно отпорување во
сегментите.

првиот и вториот аеробен сегмент се еластични
кои го насочуваат крилото кон почетниот дел,

бидејќи критичното оптоварување на сегментите е поголемо од создаденото компресивно оптоварување во сегментите за време на деформацијата еден или повеќе активатори спречуваат искривување на сегментите за време на таквата деформација; кога крилото е деформирано, поместувањето помеѓу две точки на еден од сегментите создава компресивно оптоварување во најмалку еден таков сегмент и способноста таквиот сегментот да се спротистави на компресивното оптоварување причинува сегментот да ја прифати рефлексната кривина на делот кој ја има рефлексната кривина линија со точка на флексија која се наоѓа поблиску до задниот раб отколку до предниот раб, бидејќи крилото не е симетрично околу неутралната крива линија, крилото:

(i) може да се монтира со првите и вторите краеве; и (ii) слободната релативна ротација на објектот околу оската на ротација (18) која минува низ крилото го дели крилото на:

- a. преден дел ("А") кој се наоѓа помеѓу предниот раб, оската на ротација и спротивните први и втори краеве на крилото; и
 - b. заден дел ("В") кој се наоѓа помеѓу задниот раб, оската на ротација и спротивните први и втори краеве на крилото;
 - c. површина на заден дел која е поголема од површината на предниот дел. Кога крилото е во рефлексна кривина на делот кој е во употреба делува проток на флуид преку задниот раб создавајќи момент на крилото што причинува крилото слободно да ротира околу оската на ротација и автоматски да го прати нападниот агол во однос на насоката на проток на флуидот.
- има уште 20 патентни барања





(51) **H 01M 10/54, H 01M 10/06, H 01M 4/14, C 25C 7/00, C 25C 1/18, C 25C 7/08**

(11) **10317**

(13) T1

(21) **2019/259**

(22) 19/03/2019

(45) 30/06/2020

(30) US201361905941P 19/11/2013 US

(96) 18/11/2014 EP14863903.2

(97) 02/01/2019 EP3072180

(73) **Aqua Metals Inc. 501 23rd Avenue
Oakland, California 94606, US**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) CLARKE, Stephen R.; CLARKE, Robert
Lewis; HURWITZ, Michael David; KING, Michael
John and MOULD, Selwyn John

(54) **УРЕДИ И ПОСТАПКИ ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ
НА БАТЕРИИ КОИ ИМААТ ОЛОВНА
КИСЕЛИНА БЕЗ ПОТРЕБА ЗА НИВНО
ТОПЕЊЕ**

(57) 1 Постапка за обработка на оловни
материјали од батерии кои содржат оловна
киселина, којашто содржи:

обезбедување на оловни материјали коишто
содржат оловна мрежа и олово како активен
материјал, каде што активниот оловен
материјал содржи олово сулфат, и
контактирање на оловните материјали со
електропроцесиран растворувач за селективно
растворање на оловото како активен материјал
за да се формира оловно збогатен јонски
електропроцесиран растворувач и цврста
оловна мрежа;
каде што електропроцесираниот растворувач е
воден раствор на алкан сулсфонска киселина и
шелатор којшто има рН помала од 7;
отстранување на најмалку една оловна мрежа
од оловно збогатениот јонски
електропроцесиран растворувач; и
и намалување на јони на олово во оловно
збогатениот јонски електропроцесиран
растворувач на катода за да се формира
високо-чисто олово и регенериран
електропроцесиран растворувач.
има уште 18 патентни барања



Prior Art Figure 1A




Figure 1B




Figure 1C

(51) **C 12Q 1/68**

(11) **10318**

(13) T1

(21) **2019/260**

(22) 19/03/2019

(45) 30/06/2020

(30) US20090258567P 05/11/2009 US;
US20090259075P 06/11/2009 US and
US20100381854P 10/09/2010 US

(96) 05/11/2010 EP17168527.4

(97) 06/03/2019 EP3241914

(73) **The Chinese University Of Hong Kong and Sequenom, Inc. Sha Tin New Territories, Hong Kong, CN and 3595 John Hopkins Court San Diego, CA 9212US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LO, Yuk Ming Dennis; CHAN, Kwan Chee;
CHIU, Wai Kwun Rossa and CANTOR, Charles

(54) **ГЕНОМСКА АНАЛИЗА НА ФЕТУС ОД
МАЈЧИН БИОЛОШКИ ПРИМЕРОК**


(57) 1 Постапка за определување на прва пропорција на фетусен геном којшто е секвенциониран од биолошки примерок добиен од бремена женка, фетусот има татко и мајка којашто е бремената женка, таткото има татковски геном и мајката има мајчин геном, кадешто примерокот содржи смеса од мајчини и фетусни нуклеински киселини, постапката содржи:
добивање на секвенцни резултати на секвенционирање на чистотата на нуклеински

киселински молекули од биолошки примерок добиен од бремените женки;
анализирање на резултати од секвенционирање, анализирањето на нуклеинската киселинска молекула којашто вклучува:

идентификација на локација на нуклеинската киселинска молекула во човечки геном; и определување на соодветна алела на нуклеинската киселинска молекула;
определување на прво множество на локус, кадешто фетусниот геном е хетерозиготен на секој локус од првото множество како што е фетусниот геном којшто има соодветно прва и втора алела на тој локус и кадешто мајчиниот геном е хомозиготен на секој локус од првото множество како што е мајчиниот геном којшто има два од соодветната втора алела на тој локус, првата алела е различна од втората алела;

определување со компјутерски систем, втората пропорција на локус од првото множество на локус во којашто соодветна прва алела е откриена од резултатите на секвенционирање; и
базирано на втората пропорција, определување на првата пропорција од фетусниот геном којшто е секвенциониран од биолошкиот примерок.

има уште 13 патентни барања



(51) **A 01K 1/015**(11) **10319**

(13) T1

(21) **2019/261**

(22) 20/03/2019

(45) 30/06/2020

(30) DK 201470251 29/04/2014 DK

(96) 28/04/2015 EP15785247.6

(97) 30/01/2019 EP3136845

(73) **Oestergaard, Jacob and Oestergaard, Kaj Tissoevej 41 4490 Jerslev, DK and Tissoevej 41 4490 Jerslev, DK**(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) OESTERGAARD, Jacob

(54) **ЛЕГЛА ЗА ЖИВИНА**

(57) 1 Состав кој што е погоден за употреба како легло за живина, при што споменатиот состав се сос-тои од:

- дрвени струготини добиени од бор или ела, при што споменатите струготини имаат големични во распон од 1-50 mm, пожелно 5-20 mm;

- мов од типот на светол тресет;

каде што соодносот на дрвените струготини и мовта е во распон од 30 / 70 % vol/vol до 80 / 20 % vol/vol, и каде што составот има специфична тежина на маса од 100 до 250 kg/m³, пожелно од 130 до 200 kg/m³, во неговата не-компактна состојба.

има уште 6 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **C 07K 14/435, C 07K 14/47, C 12N 15/10, C 12N 9/16**(11) **10322**

(13) T1

(21) **2019/489**

(22) 06/06/2019

(45) 30/06/2020

(30) US20100352461P 08/06/2010 US

(96) 08/06/2011 EP11726380.6

(97) 03/04/2019 EP2580236

(73) **AstraZeneca AB and Pieris Pharmaceuticals GmbH 151 85 Södertälje, SE and Lise-Meitner-Strasse 30 85354 Freising-Weihenstephan, DE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) HOHLBAUM, Andreas; BAEHRE, Alexandra; MATSCHINER, Gabriele; TRENTMANN, Stefan; KIRCHFLED, Klaus and CHRISTIAN, Hans-Juergen

(54) **ЛИПОКАЛИН МУТЕИНИ ОД СОЛЗИ ШТО ВРЗУВААТ ИЛ-4 Р АЛФА**

(57) 1 Мутеин липокалин од човечки солзи, назначено со тоа, што мутеинот содржи:

(и) следниве супституции на аминокиселини
Glu 27 → Arg, Phe 28 → Cys, Glu 30 → Arg, Met 31 → Ala, Leu 33 → Tyr, Ile 57 → Arg, Cys 61 → Trp, Asp 80 → Ser, Lys 83 → Arg, Glu 104 → Leu, Leu 105 → Cys, His 106 → Pro, Lys 108 → Gin; и
(ии) една од следниве групи на супституции на



амино киселини

- (1) Arg 26 → Pro, Asn 32 → Tyr, Glu 34 → Ser, Met 55 → Ala, Leu 56 → Gln, Glu 63 → Lys;
 (2) Arg 26 → Ser, Asn 32 → Tyr, Glu 34 → Val, Met 55 → Ala, Leu 56 → Ala, Ser 58 → Ile, Glu 63 → Ser;
 (3) Arg 26 → Ser, Asn 32 → Val, Glu 34 → Asn, Met 55 → Ala, Leu 56 → Gln, Ser 58 → Lys, Glu 63 → Lys;
 (4) Arg 26 → Asn, Asn 32 → Lys, Glu 34 → Asp, Met 55 → Ala, Leu 56 → His, Ser 58 → Arg, Glu 63 → Gln;
 (5) Arg 26 → Tyr, Asn 32 → Tyr, Glu 34 → His, Met 55 → Ala, Leu 56 → His, Ser 58 → Ala, Glu 63 → Lys;

(6) Arg 26 → Lys, Asn 32 → Tyr, Glu 34 → Arg, Met 55 → Ala, Leu 56 → Lys, Ser 58 → Asn, Glu 63 → Pro; or

(7) Arg 26 → Glu, Asn 32 → His, Glu 34 → Gly, Met 55 → Ala, Leu 56 → Met, Ser 58 → Leu, Glu 63 → Lys; and

(и) барем 75% идентичност на секвенцата на липокалин од солза на возрасен човек, каде што секвенцата на липокалин од солза на возрасен човек е

и каде што мутеинот се врзува за човечки ИЛ-4 рецептор алфа со константа на дисоцијација (КД) под 0.1 nM.

има уште 7 патентни барања

MKKTATIAIAV ALAGFATVAQ AASDEEIQDV SGTWYLKAMT VDSRCPRAYY
 SSVTPMTLTT LEGGNLEAKF TAQRSGRWQE YKLVLKTDG PGKYTAGGGR
 HVAYIIRSHV KDHYIFHSEG LCPGQPVPGV WLVGDRPKNN LEALDFEKA
 AGARGLSTES ILIPRQSETS SPGSANSHIPQ FEX

Нацрт 1

SwissProt P31025	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
AB4004	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
w1 TLc26	A	S	D	E	E	I	Q	D	V	S	G	T	W	Y	L
M3-B24(PSM)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
S191.4-B24	A	S	D	E	E	I	Q	D	V	S	G	T	W	Y	L
S351.5-M21	A	S	D	E	E	I	Q	D	V	S	G	T	W	Y	L
S276.2-K04	A	S	D	E	E	I	Q	D	V	S	G	T	W	Y	L
S308.5-K12	A	S	D	E	E	I	Q	D	V	S	G	T	W	Y	L
S308.5-F08	A	S	D	E	E	I	Q	D	V	S	G	T	W	Y	L
S308.5-L4	A	S	D	E	E	I	Q	D	V	S	G	T	W	Y	L
S308.5-L20	A	S	D	E	E	I	Q	D	V	S	G	T	W	Y	L
S308.5-N1	A	S	D	E	E	I	Q	D	V	S	G	T	W	Y	L
S308.3-O10	A	S	D	E	E	I	Q	D	V	S	G	T	W	Y	L
S308.5-N20	A	S	D	E	E	I	Q	D	V	S	G	T	W	Y	L

SwissProt P31025	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
AB4004	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
w1 TLc26	K	A	M	T	V	D	R	E	F	P	E	M	N	L	E
M3-B24(PSM)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
S191.4-B24	K	A	M	T	V	D	S	R	C	P	R	A	Y	Y	S
S351.5-M21	K	A	M	T	V	D	S	R	C	P	R	A	Y	Y	E
S276.2-K04	K	A	M	T	V	D	P	R	C	P	R	A	Y	Y	S
S308.5-K12	K	A	M	T	V	D	L	R	C	P	R	A	F	Y	W
S308.5-F08	K	A	M	T	V	D	S	R	C	P	R	A	V	Y	N
S308.5-L4	K	A	M	T	V	D	S	R	C	P	R	A	Y	Y	V
S308.5-L20	K	A	M	T	V	D	N	R	C	P	R	A	K	Y	D
S308.5-N1	K	A	M	T	V	D	Y	R	C	P	R	A	Y	Y	H
S308.3-O10	K	A	M	T	V	D	K	R	C	P	R	A	Y	Y	R
S308.5-N20	K	A	M	T	V	D	E	R	C	P	R	A	H	Y	G

Нацрт 2 (продол. на следната страна)

(51) **A 61K 31/70, A 61K 9/48, A 61K 9/16**

(11) **10324**

(13) T1

(21) **2019/494**

(22) 07/06/2019

(45) 30/06/2020

(30) US20090152608P 13/02/2009 US

(96) 12/02/2010 EP17181174.8

(97) 15/05/2019 EP3254675

(73) **Reata Pharmaceuticals, Inc. 2801 Gateway Drive, Suite 150 Irving, TX 75063, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) ZHANG, Jiang and MEYER, Colin J.

(54) **ОДЛОЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ, ОРАЛНИ ДОЗИРАНИ СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ АМОРФЕН CDDO-ME**

(57) 1 Цврста дозирана форма којашто содржи (А) честички составени од аморфен бардоксолон метил и екципиенс за формирање на стакло, кадешто дозираната форма е

карактеризирана со единечна стаклена транзициона температура, измешана со (В) честички од барем еден хидрофилен сврзувач избран од групата составена од: (1) природно појавувачки јагленохидратни полимери избрани од скроб и прежелатинизиран скроб; (2) желатин или модифицирани желатини; (3) цитозан; (4) анјонски полимери избрани од акрилна киселина хомополимери вкрстено-поврзани со алил сукроза или алил пентаеритрол и (5) екципиенси базирани на целулоза избрани од групата составена од C3-C10 алкил хидроксиметил целулоза, арил хидроксиметил целулоза и супституирана арил хидроксиметил целулоза.
има уште 13 патентни барања

**RTA 402 Eudragit SDD Formulations (5) 10 mg/kg vs RTA 402 Crystalline (Form A) 33 mg/kg
Blood Exposure in Cynomolgus Monkeys Following Single Oral,
Capsule Administrations (n=5)**



(51) С 07К 16/28, А 61К 39/395

(11) 10314

(13) Т1

(21) 2019/775

(22) 12/09/2019

(45) 30/06/2020

(96) 11/03/2011 EP11754195.3

(97) 03/07/2019 EP2544719

(73) **Debiopharm International S.A.**

**"Forum après-demain" Chemin Messidor 5-7
1006 Lausanne, CH**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) DECKERT,Jutta; PARK,Peter;

TAVARES,Daniel and RUI,Linggyun



(54) **CD37-СВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ И
НИВНИ ИМУНОКОНЈУГАТИ**

(57) 1 Антитело или негов антиген-сврзувачки
фрагмент кое специфично се сврзува за CD37,
каде што споменатото антитело или неговиот
фрагмент содржат варијабилан регион на
тешка низа кој ја содржи аминокиселинската
секвенца со SEQ ID NO: 57 или 58 и
варијабилан регион на лесна низа кој ја содржи
аминокиселинската секвенца со SEQ ID NO: 74.
има уште 1 патентни барања



Слика 1

Контролни клетки



CD37-позитивни





muCD37-3



muCD37-12



muCD37-38



без антитело



(51) **E 06B 3/82, E 06B 3/72**

(11) **10321**

(13) T1

(21) **2019/776**

(22) 12/09/2019

(45) 30/06/2020

(30) BE201705243 06/04/2017 BE

(96) 13/12/2017 EP17207030.2

(97) 19/06/2019 EP3385488

(73) **HARINCK,naamloze vennootschap**

Heirweg 95 8710 Wielsbeke, BE

(74) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) DE MUNSTER, Franck

(54) **КРИЛО НА ВРАТА СО ПАНЕЛ И ОПРЕМА
ЗА ПАНЕЛ ЗА ТАКВО КРИЛО НА ВРАТА**

(57) 1 Криво на врата кое што се состои од рамка (4) и панел плоча на врата (5) со предна табла (6) и зад-на табла (7) и евентуално средна табла помеѓу двете, при што рамката (4) е изработена од тради-ционални профили (9) со преден сид (10) и заден сид (11), на предниот и на задниот дел на рамката (4), соодветно, внатрешен сид (12) и надворешен сид (13), на внатрешниот раб и надворешниот

раб на рамката (4), соодветно, а на внатрешниот сид (12) на профилите (9) навнатре свртена рабна летва (14) за да се формира жлеб (15) и со што предната табла (6) е поставена кон предниот дел на рамката (4), покривајќи го предниот дел на рамката (4) барем делумно, што се карактеризира со тоа што предната табла (6) е прицврстена на рамката (4) со помош на еден или повеќе први делови за спојување (18a) прицврстени на предната табла (6) и прицврстена со еден или повеќе делови за спојување (18b), прицврстени на задната табла (17) или на средната табла (24), со што првите делови за спојување (18a) и вторите делови за спојување (18b) можат магнетно да се привлекуваат или одбиваат едни на други, на тој начин што задната табла (7) или средната табла (24) виси зад горенаведената рабна летва (14) со магнетна соработка на деловите за спојување и е затегната на неа така што е дозволено движење помеѓу деловите за спојување (18a, 18b) во правец (Y-Y') паралелно со површината на предната табла (6).
има уште 17 патентни барања



Слика 1

(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/00, A 61K 45/06, A 61K 31/506, A 61K 39/395, A 61P 35/00**

(11) **10326**

(13) T1

(21) **2019/1043**

(22) 10/12/2019

(45) 30/06/2020

(30) EP15382425 11/08/2015 -- and

US201662335984P 13/05/2016 US

(96) 10/08/2016 EP16766384.8

(97) 25/09/2019 EP3334431

(73) **Novartis AG and Palobiofarma, S.L.**

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH and

Avenida Ernest Lluch 32, TCM2-0207,

08302 Mataro (Barcelona), , ES

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

бр.15а-13,1000 Скопје


(72) CASTRO-PALOMINO LARIA, Julio Cesar;

BILIC, Sanela; CAMACHO GOMEZ, Juan Alberto;

CAMERON, John Scott and HOWARD, JR., Danny Roland

(54) **5-БРОМО-2,6-ДИ-(1Н-ПИРАЗОЛ-1-ИЛ)ПИРИМИДИН-4-АМИН ЗА УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАНОТ НА КАНЦЕР**


(57) 1 Производ од комбинација што содржи соединение со формулата (I):




или негова фармацевтски прифатлива сол или

ко-кристал, и еден или повеќе имунотерапевтски агенси селектирани од групата составена од анти-CTLA4 антитело,


анти-PD-1 антитело и анти-PD-L1 антитело. има уште 16 патентни барања



Нацрт 1a



Нацрт 16



Нацрт 1ц

(51) **D 07B 7/02, D 07B 3/10**

(11) **10320**

(13) T1

(21) **2019/1045**

(22) 10/12/2019

(45) 30/06/2020

(30) FR1101643 27/05/2011 FR

(96) 25/05/2012 EP12728769.6

(97) 18/09/2019 EP2714986

(73) **Setic SAS Zone Industrielle de Matel 126 rue de Matel 42300 Roanne, FR**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) BOUJAADA, Mostafa; GIANONCELLI, Denis and RONDEPIERRE, Sophie

(54) **ВОДИЛКА ЗА ЖИЦИ И РОТИРАЧКИ УРЕД КОЈ ШТО ЈА СОДРЖИ**

СПОМЕНАТАТА ВОДИЛКА ЗА ЖИЦИ

(57) 1 Ротирачки уред за составување / усукнување / плетење на кабли, при што

споменатиот ротирачки уред се состои од:


- тело (C) со лонгитудинален отвор (0)

формиран во масата на споменатото тело (C) и врз целата должина на споменатиот ротирачки уред, и

- водилка за кабел (EG) сместена во споменатиот отвор (0) за да го води лонгитудиналното движење на кабелот, при што споменатата водилка за кабел (EG) има внатрешна површина (SI) која што го дефинира преминот на кабелот (PF),

што се карактеризира со тоа што споменатата внатрешна површина (SI) е формирана од пружина (RS) со соседни навои, при што споменатите навои на споменатата пружина (RS) формираат микро-испакнатини (MB) и микро-вдлабнатини (MC) чија висинска амплитуда е помеѓу 0,1 и 1 mm.

има уште 6 патентни барања



(51) H 01Q 1/22, H 01Q 1/12, H 01Q 1/32, H 01Q 1/38, G 06K 19/077, G 06K 19/07, G 06K 19/16, B 60R 13/10

(11) 10295

(13) T1

(21) 2019/1081

(22) 24/12/2019

(45) 30/06/2020

(30) DE102012106594 20/07/2012 DE

(96) 22/07/2013 EP13742590.6

(97) 30/10/2019 EP2875472

(73) Tönnjes ISI Patent Holding GmbH

Syker Strasse 201 27751 Delmenhorst, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) BEENKEN, Björn

(54) СРЕДСТВО ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВОЗИЛО

(57) 1 Средство за идентификација на возило, пожелно идентификација на возило, кое што

има најмалку делумно електрично спроводлив филм (12) кој што најмалку делумно се имплементира како холограм (36) и / или како рефлективен филм, носач на податоци (26) кој што може да се прочита на бесконтактен начин, особено радио чип и антена за носачот на податоци (26), кој што се имплементира како антена со отвор, што се карактеризира со тоа што филмот (12) се имплементира како самолеплив филм (12) и со тоа што антената за носачот на податоци (26) се имплементира како отвор во холограмот (36) и / или во рефлективниот филм на самолепливиот филм (12), каде што носачот на податоци (26) е залепен за холограмот (36) и / или рефлективниот филм и има калем со помош на кој носачот на податоци (26) може да се спои со антената со отвор на индуктивен и / или капацитивен начин.

има уште 11 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **C 07K 16/28, A 61P 35/00**

(11) **10296**

(13) T1

(21) **2019/1082**

(22) 24/12/2019

(45) 30/06/2020

(30) US201461953536P 14/03/2014 US;

US201462059690P 03/10/2014 US and

US201462094889P 19/12/2014 US

(96) 13/03/2015 EP15713290.3

(97) 13/11/2019 EP3116909

(73) **NOVARTIS AG and Immutep S.A.S.**

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH and Parc Club

Orsay 2 Rue Jean Rostand 91893 Orsay, FR

(74) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) TRIEBEL, Frederic; BRIGNONE, Chrystelle;

BLATTNER, Walter A.; MATARAZA, Jennifer

Marie; SABATOS-PEYTON, Catherine Anne;

CHANG, Hwai Wen and FREY, Gerhard Johann

(54) **МОЛЕКУЛИ НА АНТИТЕЛО ЗА LAG-3 И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Молекула на хуманизирано антителио

способна да се врзува за човечкиот ген за

активирање на лимфоцитите -3 (LAG-3) со

константа на дисоцијација (KD) помала од 0,2

nM, како што е одредено со методот Biacore, која што содржи:

(а) варијабилен регион на тежок синџир (VH) кој што содржи VHCDR1 аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 4, VHCDR2 аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 5, и VHCDR3 аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 3; и варијабилен регион на лесен синџир (VL) кој што содржи VLCDR1 аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 13, VLCDR2 аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 14, и VLCDR3 аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 15;

(б) VH кој што содржи VHCDR1 аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 1; VHCDR2 аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 2; и VHCDR3 аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 3; и VL кој што содржи VLCDR1 аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 10, VLCDR2 аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 1и VLCDR3 аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 12;

(в) VH кој што содржи VHCDR1 аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 286, VHCDR2 аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 5, и VHCDR3 аминокиселинска низа од



НИЗА ИД БР: 3; и VL кој што содржи VLCDR1 аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 13, VLCDR2 аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 14, и VLCDR3 аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 15; или
(г) VH кој што содржи VHCDR1 аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 286; VHCDR2 аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 2; и VHCDR3 аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 3; и VL кој што содржи VLCDR1 аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 10, VLCDR2 аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 1и VLCDR3 аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 12;

каде што VH содржи четири рамковни (FW) региони: VHFW1 кој што ја содржи аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 187,

190, 194 или 196, VHFW2 кој што ја содржи аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 198, 202, 206 или 208, VHFW3 кој што ја содржи аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 210, 212, 217 или 219, и VHFW4 кој што ја содржи аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 221; и VL содржи четири рамковни региони (FW): VLFW1 кој што ја содржи аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 226, 230, 232, 234, 236 или 238, VLFW2 кој што ја содржи аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 240, 244, 246 или 248, VLFW3 кој што ја содржи аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 252, 255, 259, 26265, 267 или 269, и VLFW4 кој што ја содржи аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 271.

има уште 18 патентни барања

Light chain (murine κ)

FWL1	CDRL1	FWL2	CDRL2	FWL3
DIQMTQTTSS LSASLGDRVT	ISCS <u>SSQDIS</u> NYLNWYQQKP	DGTVKVLIIY	<u>Y TSTLHL</u> GVPS	RFSGSGSGTD
	CDRL3	FWL4		
YSLTISNLEL EDIATYYCQQ	<u>YYNLPW</u> TFGG	GTKLEIK		

Heavy Chain (murine IgG1)

FWH1	CDRH1	FWH2	CDRH2
QIQLVQSGPE LKKPGETVKI	SCKAS <u>GFTLT</u> NYGMNWVRQT	PGKGLKWMGW	<u>INTDTGEPTY</u> ADDFKGRFAF
FWH3	CDRH3	FWH4	
SLETSASTAS LQINNLKNAD	TATYFCARNP	<u>PYYYGTNNAE</u> AMDYWGQGT	VTVSS

FIGURE 1

(11) 10297	(13) T1	(73) Aragon Pharmaceuticals, Inc. 10990
(21) 2019/1083	(22) 24/12/2019	Wilshire Blvd., Suite 300, Los Angeles CA90024, US
	(45) 30/06/2020	
(30) US201261676842P 27/07/2012 US;		(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
US201361783763P 14/03/2013 US and		Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
US201361829123P 30/05/2013 US		(72) SMITH, Nicholas, D.; JOSEPH, James David;
(96) 26/07/2013 EP13745973.1		HAGER, Jeffrey H.; SENSINTAFFAR, John, Lee;
(97) 23/10/2019 EP2877599		LU, Nhin and QIAN, Jing

**(54) ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА
ОДРЕДУВАЊЕ НА РЕЗИСТЕНЦИЈА НА
ТЕРАРИЈА ПОСРЕДУВАНА СО АНДРОГЕН
РЕЦЕПТОР**

(57) 1 Постапка за утврдување дали некој субјект покажува или ќе покаже послаб одговор на терапија со антагонист на андроген рецептор (АР) од прва или втора генерација, што опфаќа:

(а) испитување на примерок што содржи молекула на нуклеинска киселина што кодира

АР полипептид од субјектот за да се утврди дали кодиран АР полипептид е модифициран во аминокиселина на позицијата 876 во аминокиселинската секвенца наведена во SEQ ID NO: 1; и

(б) карактеризирање на субјектот како отпорен или оној што ќе стане отпорен на терапија со АР антагонист од прва или втора генерација АР доколку субјектот има модификација.
има уште 55 патентни барања

FIG. 1A




FIG. 1B




FIG. 1C





FIG. 1D



(51) **C 07J 41/00, A 61K 31/57, A 61P 25/28, A 61P 25/00**

(11) **10298**

(13) T1

(21) **2019/1084**

(22) 24/12/2019

(45) 30/06/2020

(30) SE1500018 12/01/2015 SE

(96) 11/01/2016 EP16704468.4

(97) 02/10/2019 EP3245217

(73) **Umecrine Cognition AB Karolinska Institutet Science Park Fogdevreten 2 171 65 Solna, SE**

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(72) BÄCKSTRÖM, Torbjörn and RAGAGNIN, Gianna

(54) **3.АЛФА.-ЕТИНИЛ, 3.БЕТА.-ХИДРОКСИ-5.АЛФА.-ПРЕГНАН-20-ОКСИМ ЗА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА НАРУШУВАЊЕ НА ЦНС**

(57) 1 3 α -етинил, 3 β -хидрокси, 5 α -прегнан-20-оксим или негова фармацевтски прифатлива сол.

има уште 13 патентни барања

(51) **C 07D 417/06, C 07D 417/14, C 07D 417/04, A 61K 31/427, A 61P 17/06, A 61P 37/00**

(11) **10299**

(13) T1

(21) **2019/1085**

(22) 24/12/2019

(45) 30/06/2020

(30) US201462072599P 30/10/2014 US

(96) 30/10/2015 EP15794729.2

(97) 30/10/2019 EP3212642


(73) **Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutsebaan 30 2340 Beerse, BE**

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје



(72) VENKATESAN, Hariharan; STEENECK, Christoph; KINZEL, Olaf; GOLDBERG, Steven; URBANSKI, Maud; WANG, Aihua; XUE, Xiaohua; GEGER, Christian; KLEYMANN, Gerald; HOFFMANN, Thomas; TANIS, Virginia; KUMMER, David and FOURIE, Anne M.

(54) **АМИДНО ЗАМЕНЕТИ ТИАЗОЛИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА БОРГАМАТ**

(57) 1 Соединение на Формула I:



Formula I



при што:

е фенил, пиридил, пиримидила, пиазинил, или пиридазил;

R1 е Cl, -CN, H, F, OC(1-4)алкил, OCHF2, OCF3, C(1-4)алкил, Br, I, или циклопропил; при што споменатиот C(1-4)алкил е опционално заменет со до шест атоми на флуор;

R2 е F, Cl, -CN, H, OC(1-4)алкил, OCHF2, OCF3,

циклопропил, или C(1-4)алкил; при што споменатиот C(1-4)алкил е опционално заменет со до пет атоми на флуор, и споменатиот циклопропил е опционално заменет со OH, CH₃, CF₃, и до пет атоми на флуор; или R₁ и R₂ можат заедно со прстенот А за кој се врзани да создадат систем на споени прстени избрани од група која опфаќа нафталенил, тетрахидронафталенил, изохинолинил, хиолинил, 2,3-дихидро-1Н-инденил, хроманил, изохроманил, и нафтиридилил; при што споменатите нафталенил, тетрахидронафталенил, изохинолинил, хиолинил, 2,3-дихидро-1Н-инденил, хроманил, изохроманил, и нафтиридилил може опционално да бидат заменети со до три супституенти независно избрани од група која опфаќа F, OC(1-3)алкил или C(1-3)алкил при што споменатиот OC(1-3)алкил и C(1-3) алкил е опционално заменет со до пет атоми на флуор (вклучувајќи CHF₂, CH₂F, CF₃, и CH₃; под услов R₂ да не мора да биде Н доколку R₁ е Н;

R₃ е тиадиазолил, оксадиазолил, изоксадиазолил, оксазолил, изоксазолил, триазолил, тетразолил, 1,2,4-оксадиазол-5(4Н)-он-3-ил, пиридил, тиазолил, пиримидил, пиридазил, пиразил, имидазолил, пиролил, фуранил, или фенил; при што споменатиот тиадиазолил, оксадиазолил, изоксадиазолил, оксазолил, изоксазолил, триазолил, пиридил, тиазолил, пиримидил, пиридазил, пиразил, имидазолил, пиролил, фуранил, или фенил е опционално заменет со R₄, и понатаму опционално заменет со еден супституент избран од група која опфаќа F, CH₃, CF₃, и циклопропил;

R₄ е Н, C(1-6)алкилSO₂C(1-6)алкил, C(O)NH₂, C(1-6)алкил, -CN, C(3-6)циклоалкил, NH₂, NH(C(1-6)алкил), N(C(1-6)алкил)₂, NHCO(C(1-6)алкил), N(C(1-6)алкил)CO(C(1-6)алкил), NHSO₂C(1-6)алкил),

N(C(1-6)алкил)SO₂C(1-6)алкил), O(C(1-6)алкил), C(O)NH₂, CONH(C(1-6)алкил), CON(C(1-6)алкил)₂, SO₂NH₂, SO₂NH(C(1-6)алкил), SO₂NH(COC(1-6)алкил), или SO₂N(C(1-6)алкил)₂; при што споменатиот C(1-6)алкил или C(3-6)циклоалкил е опционално независно заменет со до шест атоми на флуор, CF₃, CO₂H, OH, -CN, C(O)NH₂, NH₂, OCH₃, OCHF₂, OCF₃, -(CKS₂)_m-, или N(CH₃)₂; m е 2, 3, 4, или 5;

X е Н, или F; каде секое појавување на X во една молекула е дефинирано независно;

A₁ е Н, или C(1-4)алкил; при што споменатиот C(1-4)алкил е опционално заменет со до шест атоми на флуор, Cl, -CN, OCH₃, OCHF₂, или OCF₃;

A₂ е C(1-6)алкил, C(0-2)алкил-C(3-6)циклоалкил,

CH₂-C₆H₄-C(O)NH₂, -C₆H₄-F, CH₂-CCH, или CH₂-CC-CH₃; при што споменатиот C(1-6)алкил, и споменатиот C(0-2)алкил-C(3-6)циклоалкил се опционално заменети со до шест атоми на флуор, Cl, -CN, OCH₃, OCHF₂, или OCF₃;

или A₁ и A₂ може заедно со азот за кој се врзани да создадат прстен избран од група која се состои од:

тиоморфолинил, пиперидинил, пиролидинил, пиперазинил, морфолинил, азетидинил, и азиридилил; при што споменатите пиперидинил, пиролидинил, пиперазинил, морфолинил, азетидинил, и азиридилил се опционално заменети со CF₃, CH₂CH₂F, C(1-2)алкил, C(3-6)циклоалкил, -CN, OH, CH₂OH, CH₂F, F, Cl, OCH₃, OCHF₂, OCF₃, -(CX₂)_nO(CX₂)_n-, или -(CX₂)_n-, и до три дополнителни супституенти избрани од група која се состои од CH₃ и F;

n е независно 0, 2, 3, или 4;

X е Н, или F; каде секое појавување на X во

една молекула е дефинирано независно;

R5 е SO₂NA3A4, CONA3A4, NA3A4, OCH₂C(CF₃)₂OH, C(3-6)циклоалкил, или C(1-6)алкил; при што споменатиот C(3-6)циклоалкил и споменатиот C(1-6)алкил се опционално заменети со OH, Cl, -CN, H, OCH₃, OCHF₂, OCF₃, или NA3A4, понатаму опционално заменет со -CH₂CH₂- кој е врзан со ист атом на јаглерод, и до седум атоми на флуор;

A3 е H, или C(1-4)алкил; при што споменатиот C(1-4)алкил е опционално заменет со OH, Cl, -CN, OCH₃, OCHF₂, или OCF₃; и до шест атоми на флуор;

A4 е H, C(1-6)алкил, C(3-6)циклоалкил, или C(3-6)хетероциклоалкил; при што споменатиот C(1-6)алкил е опционално заменет со циклопропил, морфолинил, OH, OCH₃, C(O)NH₂, Cl, -CN, OCHF₂, OCF₃ и дополнително заменет со до

три атоми на флуор; и каде споменатите C(3-6)циклоалкил, и C(3-6)хетероциклоалкил се опционално заменети со CF₃, CH₃, -CN, C(O)NH₂, и до три атоми на флуор; или A3 и A4 може заедно со азот за кој се врзани да создадат прстен избран од група која опфаќа пиперидинил, морфолинил, пиперазинил, пиролидинил, азиридинил, и азетидинил каде споменатите пиперидинил, морфолинил, пиперазинил, пиролидинил, азиридинил, и азетидинил се опционално заменето со до четири групи избрани од група која опфаќа CF₃, OH, CH₃, CH₂F, и CHF₂; и понатаму опционално заменети со до четири групи избрани од група која опфаќа CF₃, OH, CH₃, CH₂F, и CHF₂; и понатаму опционално заменети со до шест атоми на флуор; и негова фармацевтски прифатлива сол. има уште 14 патентни барања

(51) **H 02G 3/08**

(11) **10300**

(13) T1

(21) **2019/1086**

(22) 24/12/2019

(45) 30/06/2020

(30) DE202012001075U 03/02/2012 DE

(96) 29/01/2013 EPA17177970.5

(97) 04/12/2019 EP3244502

(73) **Bals Elektrotechnik GmbH & Co. Kg Burgweg 22, 57399 Kirchhundem-Albaum, DE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) Ramm, Andreas and Bankstahl, Mareike

(54) **СЕТ ЗА КОНСТРУИРАЊЕ КУЌИШТЕ ЗА ЕЛЕКТРИШНИ УРЕДИ, ПРЕД СЕ СОДРЖИ ПРИКЛУЧНИ АПАРАТУРИ И ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА**


(57) 1 Плоча за инсталација (30302, 303, 304, 305, 306) за сет за конструирање куќиште за електрични уреди каде што сетот за конструирање куќиште содржи основно тело на куќиште со број на отвори за инсталација (10102A, 102Б, 102, 106A), плочката за

инсталација содржи:

рамка (310), на која оперативен капак (311) е пивотирачки поставен со помош на зглоб со шарка, каде што рамката содржи механизам за затворање кој соработува со оперативниот капак (311) и механизам за заклучување;

каде што механизмот за заклучување е приспособен да спречува активација на механизмот за затворање се додека оперативниот капак (311) е отворен, и/или каде што механизмот за заклучување е приспособен да може да се активира да го отвори оперативниот капак кога оперативниот капак (311) е затворен преку средство за прилагодување формирано на рамката (311) за деактивирање на механизмот за затворање при што механизмот за затворање останува активиран кога оперативниот капак (311) е отворен.

има уште 1 патентни барања

(51) **C 07K 16/28**(11) **10301**(21) **2019/1087**

(13) T1

(22) 24/12/2019

(45) 30/06/2020

(30) DK201000498 09/06/2010 DK and

US353082P 09/06/2010 US

(96) 08/06/2011 EPA11726381.4

(97) 16/10/2019 EP2580243

(73) **Genmab A/S Kalvebod Brygge 43, 1560 Copenhagen V, DK**


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) PARREN, Paul; WEERS, Michel de; WINKEL, Jan van de; WALSETH, Tim and VINK, Tom

(54) **АНТИТЕЛА ПРОТИВ ЧОВЕЧКИ CD38**

(57) 1 Антитело што се врзува за човечки CD38 со СЕК ИД БР: 52, назначено со тоа, што антителото (и) не се врзува за варијанта на човечки CD38 каде што Asp во позиција 202 беше супституирано со Gly, (ии) се врзува за варијанта на човечки CD38 каде што Gln во позиција 272 беше супституирано со Arg, (иии) се врзува за варијанта на човечки CD38 каде што Ser во позиција 274 беше супституирано со Phe, и (ив) се врзува за варијанта на човечки CD38 каде што Thr во позиција 237 беше супституирано со Ala.

има уште 24 патентни барања

Figure 1

(51) **A 61K 9/20, A 61K 31/56**

(11) **10303**

(13) T1

(21) **2019/1090**

(22) 25/12/2019

(45) 30/06/2020

(30) US201361874450P 06/09/2013 US

(96) 05/09/2014 EP14842811.3

(97) 06/11/2019 EP3041476

(73) **Adare Pharmaceuticals US, L.P. 1200 Lenox Drive, Suite 100 Lawrenceville, NJ 08648, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) GOSSELIN, Michael, A.; LAI, Jin-Wang and VENKATESH, Gopi, M.

(54) **СОСТАВИ НА ОРАЛНО РАЗЛОЖУВАЧКА ТАБЛЕТА КОИ ШТО СОДРЖАТ КОРТИКОСТЕРОИДИ ЗА ЕОЗИНОФИЛЕН ЕЗОФАГИТИС**

(57) 1 Фармацевтски состав во форма на орално разложувачка таблета кој што содржи:

а. кортикостероид кој што делува локално или фармацевтски прифатлива сол, естер или полиморф во количина од околу 5% или помалку од тежината во составот;
б. фармацевтски прифатлив носител; и
в. брзо дисперзирачки микрогранули;

каде што кортикостероидот или фармацевтски прифатлива сол, естер, или полиморф е адсорбиран на фармацевтски прифатливиот носител, и каде што фармацевтски прифатливиот носител е селектиран од групата која што се состои од микрокристална целулоза, силицифирана микрокристална целулоза, прегелатиниран скроб, пченкарен скроб, колоиден силициум диоксид, и аморфен магнезиум алуминиум силикат.
има уште 18 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **C 07K 14/605**(11) **10304**

(13) T1

(21) **2019/1093**

(22) 25/12/2019

(45) 30/06/2020

(30) US201361892250P 17/10/2013 US

(96) 17/10/2014 EP14793463.2

(97) 13/11/2019 EP3185696


(73) **Boehringer Ingelheim International GmbH and Zealand Pharma A/S Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein, DE and Sydmarken 11 2860 Søborg, DK**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) RIBER, Ditte; TOLBORG, Jakob Lind and
HAMPRECHT, Dieter Wolfgang

(54) **АНАЛОЗИ НА ГЛУКАГОН**

(57) 1 Соединение со формулата:



каде

R1 е H (т.е. водород), C1-4 алкил, ацетил,
формал, бензоил или трифлуороацетил;

R2 е OH или NH2;

X е пептид со секвенца:

H-X2-X3-GTFTSDYSKYL-X15-X16-X17-X18-A-
X20-DFI-X24-WLE-X28-A

каде:

X2 е избран од Ac3c, Ac4c и Ac5c;

X3 е избран од Gen и His ;

X15 е избран од Asp и Glu;

X16 е избран од Glu, Lys и Ψ;

X17 е избран од Lys, Arg и Ψ;

X18 е избран од Ala и Arg;

X20 е избран од Lys и Ψ;

X24 е избран од Glu, Lys и Ψ;

X28 е избран од Ser, Lys и Ψ;

при што секој Ψ е остаток независно избран од
Lys, Arg, Orn и Cys и при што страничниот
ланец на секој остаток Ψ е коњугиран во
липофилен супституент;

и при што Z е отсутен или е низа од 1-20
аминокиселински единици независно одбрани
од групата составена од Ala, Leu, Ser, Thr, Tyr,
Cys, Glu, Lys, Arg, Dbu, Dpr и Orn ; или негова
фармацевтски прифатлива сол или солват.
има уште 16 патентни барања

(11) **10305** (13) T1
 (21) **2019/1094** (22) 25/12/2019
 (45) 30/06/2020
 (30) EP20140182628 28/08/2014 --;
 EP20140188993 15/10/2014 --; DK20140000652
 10/11/2014 DK and US201562156999P
 05/05/2015 US
 (96) 27/08/2015 EP15767097.7
 (97) 23/10/2019 EP3185696
 (73) **Chr. Hansen A/S 10-12 Boge Alle, DK 2970
 Horsholm, DK**
 (74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
 Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
 Скопје
 (72) HINDRICHSEN, Ida; MILORA, Nina and
 OHLSSON, Christer
 (54) **Improved compositions of hetero- and
 homofermentative lactic acid for dual bacterial
 species bacterial species for dual purpose
 silage preservation**
Подобрени композиции од бактеријски вид

**на хетеро- и хомоферментативна млечна
 киселина за конзервирање на силажа со
 хомоферментативна млечна киселина за
 конзервирање на силажа со двојна употреба**

(57) 1 Инокулантот за силажа кој како активни
 компонента опфаќа само
 (a) задолжителни бактерии на
 хетероферментативната млечна киселина од
 најмалку една од вид на *Lactobacillus brevis*,
Lactobacillus buchneri, *Lactobacillus fermentum*, и
Lactobacillus reuteri;
 и
 (b) бактерии на хомоферментативната млечна
 киселина од најмалку една од вид на
Enterococcus и *Lactococcus* кои што не го
 намалуваат растот (a) и кои што бргу го
 намалуваат рН без создавање на излишно
 количество на млечната киселина.
 има уште 11 патентни барања

FIG. 1a




FIG. 1b





FIG. 1c



(51) С 07D 235/16, С 07D 487/04, С 07D 471/04, С 07D 405/14, С 07D 209/14, С 07D 209/18, С 07D 491/10, С 07D 401/10, С 07D 403/10, С 07D 405/10, А 61K 31/416, А 61K 31/404, А 61P 37/00, А 61P 29/00

(11) 10306

(13) T1

(21) 2019/1095

(22) 25/12/2019

(45) 30/06/2020

(30) US201562257806P 20/11/2015 US;

US201662343905P 01/06/2016 US and

WO2015IB01693 09/06/2015 WO

(96) 08/06/2016 EP16731721.3

(97) 27/11/2019 EP3307734


(73) Abb Vie Inc. 1 North Waukegan Road
North Chicago ,IL 60064, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ARGIRIADI, Maria, A.; BREINLINGER, Eric,
C.; CUSACK, Kevin, P.; HOBSON, Adrian, D.;
POTIN, Dominique; BARTH, Martine;
AMAUDRUT, Jérôme; ROUPARDIN, Olivia;
MOUNIER, Laurent and KORT, Michael, E.

(54) НУКЛЕАРНИ РЕЦЕПТОРНИ
МОДУЛАТОРИ (ROR) ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА
ВОСПАЛИТЕЛНИ И АВТОИМУНИ БОЛЕСТИ

(57) 1 Соединение со Формула (I-a):



или негова фармацевтска прифатлива сол,
кадешто:

G и J се независно CH или N;

W е C или CRa, L1 е поврзан за W или Y; и

A и E се независно C или N при што заедно не се N;

V е CR3 или N;

X е CRa, NRa, N, или O;

Y е C, CRa, NRa, N, O или S;

Z е CR3 или N; или

W е N или NRa, L1 е поврзан за W или Y; и

A и E се независно C или N при што заедно не се N;

V е CR3 или N;

X е CRa, NRa, или N;

Y е C, CRa, или N;

Z е CR3 или N; или

L1 е -CH₂- или -C(O)-;

L2 е -C(O)-;

R1 и R2 се независно халоген, -O-(C1-C3)алкил, циклопропил, или (C1-C3)алкил;

секој R3 е независно H, -CF₃, -CN, халоген, -OCHF₂, -OCF₃, -C(O)N(Re)₂, -NReC(Re), -(C1-C3)алкил, -O-(C1-C3)алкил, -S-(C1-C3)алкил, (C3-C6)циклоалкил, или морфолинил;

R4 е (C1-C6)алкил опционално супституиран со еден или повеќе супституенти независно избрани од хало, -CO₂H, и -CO₂(C1-C4)алкил; или

R4 е -NH-CH₂-тетрахидро-2H-пиранил опционално супституиран со еден или два супституенти независно избрани од -OH и -O(C1-C4)алкил; или

R4 е -N(H)-(C3-C6)циклоалкил опционално супституиран со еден или повеќе супституенти независно избрани од F, -OH, -COOH, и -CO₂(C1-C4)алкил; или

R4 е (C3-C6)циклоалкил опционално супституиран со еден или повеќе супституенти независно избрани од F, -OH, -COOH, и -CO₂(C1-C4)алкил; или

R4 е азабицикло [2.2.1]хептанил или азабицикло [3.1.0]хексанил, секој опционално супституиран со -CO₂H или -CO₂(C1-C4)алкил; или

R4 е азаспиро [3.3]хептанил опционално супституиран со -CH₂CO₂H, -CH₂CO₂CH₃, -CO₂H, -CO₂CH₃; или

R4 е 2-окса-6-азаспиро [3.3]хептанил, 2-окса-7-азаспиро[3.5]нонанил, или

2-окса-8-азаспиро[4.5]деканил, секој опционално супституиран со -CH₂CO₂H; или

R4 е азетидинил опционално супституиран со еден или два супституенти независно избран од

-CH₃, -OH, -OCH₃, -(C1-C4)алкилен-OH, -CH₂OCH₃, -(C1-C4)алкилен O(C1-C4)алкил, -CO₂(C1-C4)алкил, -CO₂H, -(C1-C4)алкилен-CO₂H, -(C1-C4)алкилен-CO₂-(C1-C4)алкил, -N(CH₃)₂, и пиролидинил групи; или

R4 е 1,2-дiazепанил или 1,4-дiazепанил, секој опционално супституиран со -(C1-C4)алкилен-OH; или

R4 е морфолинил опционално супституиран со =O; или

R4 е пиперазинил, пиперидинил, или пиролидинил, секој опционално супституиран со еден или повеќе супституенти независно избрани од -хало, -CN, -(C1-C4)алкил, -CH₂-циклопропил, -(C1-C4)алкилен-F, -CF₃, -CH₂CF₃, -COOH, -(C1-C4)алкилен COOH, -CH(OH)CO₂H, -COCH₃, -CO₂(C1-C4)алкил, -CH(OH)CO₂CH₃, -(C1-C4)алкилен- C(=O)O(C1-C4)алкил, -(C1-C4)алкилен-OH, -OH, -O(C1-C4)алкил, -(C1-C4)алкиленO(C1-C4)алкил, -O(C1-C4)алкиленCO₂H, -O(C1-C4)алкиленC(=O)O(C1-C4)алкил, -CONHCH₃, -SO₂-(C1-C4)алкил, -NH₂, -NH(C1-C4)алкил, -N((C1-C4)алкил)₂, циклобутан карбоксилна киселина и оксетанил;

секој Ra е независно H, -C(O)CH₃, опционално супституиран (C1-C6)алкил, опционално супституиран (C3-C6)циклоалкил или -S(O)₂-фенил; и

Re е независно H или -(C1-C3)алкил; дава дека не е повеќе од два од A, E, W, X и Y се N.

има уште 20 патентни барања

(51) **C 07B 59/00, C 07D 401/14, C 07D 403/14, A 61K 31/4985, A 61K 31/497, A 61K 31/4439, A 61K 31/506, A 61P 13/10**

(11) **10307** (13) T1
(21) **2019/1096** (22) 26/12/2019
(45) 30/06/2020

(30) US201462049485P 12/09/2014 US

(96) 03/09/2015 EP15763763.8

(97) 04/12/2019 EP3191466


(73) **Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HUANG, Danwen; DENG, Gary G.; ODINGO, Joshua O. and JESUDASON, Cynthia Darshini


(54) **АЗЕТИДИНИЛОКСИФЕНИЛПИРОЛИДИН СОЕДИНЕНИЈА**

(57) 1 Соединение со формулата



кадешто

R е



R1 е CH3, CD3, CN, Cl или CF3;

дава кога R1 е CH3 или CD3 не е сврзано за 5 позиција; или негова фармацевтска прифатлива сол.

има уште 10 патентни барања

(51) **H 04L 12/58, H 04L 29/06, G 06Q 10/10**

(11) **10325** (13) T1
(21) **2019/1097** (22) 26/12/2019
(45) 30/06/2020

(96) 28/12/2015 EP15382665.6

(97) 13/11/2019 EP3188435

(73) **Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A. Parque Tecnológico Agroalimentario Edificio H2ª planta 25003 Lleida, ES**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(72) Sapena Soler, Francisco

(54) **ПОСТАПКАТА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ПОШТА КОЈА ШТО ГО ОПФАЌА СИГУРНИОТ ДИГИТАЛЕН ПОТПИС**

КОЈ ШТО ГО ВРШИ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИОТ ОПЕРАТЕР

(57) 1 Постапката са сертификација на дигитално потпишаната електронска пошта, која што се врши по пат на телекомуникациониот оператор, при што таа постапка опфаќа:

- i. генерирање од страна на трансмитер (1,2,3), кој што е корисник на телекомуникациониот оператор, на најмалку една електронска пошта,
- ii. овозможување да електронската пошта пристигне до клиент на имејл сервер на телекомуникациониот оператор (4,15),
- iii. испраќање на електронска пошта на:
 - имејл дестинацискиот на сервер (7, 24) по пат на интернет (5) и овозможување таа да пристигне на сертифициваната имејл

дестинација (8, 25), и

- дојдовниот имејл сервер на телекомуникациониот оператор (9), и испраќање на електронската пошта од дојдовниот имејл сервер на телекомуникациониот оператор (9) на сервер за обработка на сертификационите податоци кој што го формира дел на телекомуникациониот оператор,

iv. сертификација (17), од страна на серверот за обработка на сертификационите податоци, на електронската пошта при што спомнатата сертификација за возврат го опфаќа генерирање на копијата (18) на електронската пошта и разложување на електронската пошта на нејзини делови при што спомнатите делови ги опфаќаат детали на пренесување, детали на прием и содржина на имејл, при што таа постапка за сертификација на дигитално потпишана електронска пошта понатаму опфаќа:

v. енкапсулирање (20), од страна на серверот за обработка на сертификационите податоци, на копијата (18) на електронската пошта во контейнерот,

vi. генерирање на сертифицираниот имејл (21), од страна на серверот за обработка на сертифицираните податоци, кој што ја опфаќа енкапсулираната копија (18) на електронската пошта и овозможува таа да пристигне на заминувачки имејл сервер (23, 26) а телекомуникациониот оператор од сервер за обработка на сертифицираните податоци,

vii. овозможување да сертифицираниот имејл (21) пристигне на дестинацискиот имејл на серверот (7, 24) од заминувачки имејл на серверот (23,26,38,50) на телекомуникацискиот оператор,

viii. овозможување да сертифициран имејл (21) пристигне од имејл дестинацискиот сервер (7, 24) на:

- заминувачки имејл сервер (23,26,38,50) на телекомуникацискиот оператор,

ix. испорачување од страна на заминувачки имејл сервер (23,26,38,50) на телекомуникациониот оператор, на енкапсулираната копија (18) на електронската пошта, поради нејзината испорака, за дополнително време од помеѓу 10 минути и еден саат поради последователен одговор на отфрлање за да се спречи да серверот на имејл дестинација прифати се во првиот момент и последователно го отфрли,

x. вршење на проверка на испорака (27) на сертифицираниот имејл (21) на сертифицирана имејл дестинација (8,25),

xi. ако сертифициваниот имејл е успешно доставен, генерирање на сертификат (37,49) со помош на сертификациониот сервер (30,41) на телекомуникациониот оператор при што спомнатиот сертификат опфаќа:

a. првиот дел (31,42) кој за возврат опфаќа: детали на пренесување, детали на прием и содржината на имејлот, и

b. другиот дел (34,45) кој за возврат ги опфаќа деталите на пристигнување на сертификат (21) на заминувачки имејл сервер (23,26) на телекомуникациониот оператор, при што се врши верификација (44) која што следи по генерирање на првиот дел (31,42) при што спомнатата верификација (44) опфаќа проверка дали дестинацискиот имејл сервер на сертифицирана електронската пошта (8,25) на списокот на серверите кои што се одбиени/на црната листа кои што вообичаено ги прифаќаат сите пораки, а последователно ги одбиваат кога примателот на соодветен сертифициран имејл (8,25) не постои; од таков вид постапката понатаму опфаќа :

• додавање на сертификатот (37,49) детали кои што се однесуваат на отсатство на примател на сертифицираната имејл дестинација на серверот (8,25), кога верификацијата (44) како

результат дава дека сертифициваниот имејл е дестинацијски сервер (8,25) од список на сервери кои што се одбиени/на црната листа, или

• составување на другиот дел (34,45) на сертификатот (37,49) со сите детали на трансакција, додавајќи го временскиот печат (35,48) од трета страна и потпишување на

сертификатот (37,49) со електронски потпис на телекомуникациониот оператор, кога имејл на дестинација на серверот (7, 24) не е на црната листа или на список за одбивање, и

xii. овозможување да сертификатот (37,49) пристигне до трансмитер (1,2,3).

има уште 4 патентни барања




FIG. 1

(51) C 07D 401/04, C 07D 405/14, C 07D 211/62, A 61K 31/4709, A 61K 31/506, A 61K 31/45A 61P 29/00, A 61P 19/02

(11) 10308

(13) T1

(21) 2019/1099

(22) 27/12/2019

(45) 30/06/2020

(30) US201462072196P 11/12/2019 US

(96) 22/10/2015 EP15791432.6

(97) 11/12/2019 EP3230278


(73) Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) FISHER, Matthew Joseph; KUKLISH, Steven Lee; SCHIFFLER, Matthew Allen; YORK, Jeremy Schulenburg; MANNINEN, Peter Rudolph; WARSHAWSKY, Alan M. and PARTRIDGE, Katherine Marie

(54) **НОВИ МЕТИЛ-ПИПЕРИДИН СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ ЗА ИНХИБИРАЊЕ НА МИКРОЗОМАЛНА ПРОСТАГЛАНДИН Е2 СИНТАЗА-1**

(57) 1 Соединение со формула 1:



1,

кадешто:

R1 е H или -CH₃;






R е избран од:


и

G е избран од:


или негова фармацевтска прифатлива сол.

има уште 9 патентни барања







;




;




;



;



, and



;

(51) A 61K 31/473, A 61K 31/675, A 61K 47/18, A 61K 47/26, A 61K 9/08, A 61K 9/19, A 61P 1/08

(11) 10330

(13) T1

(21) 2020/26

(22) 13/01/2020

(45) 30/06/2020

(30) 201662345942P 06/06/2016 US

(96) 01/06/2017 EP17729822.1

(97) 13/11/2019 EP3435980

(73) Helsinn Healthcare SA Via Pian Scaiolo 9 6912 Lugano-Pazzallo, CH

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) CANNELLA, Roberta and VENTURINI, Alessio

(54) ФИЗИОЛОШКИ ИЗБАЛАНСИРАНИ ВБРИЗГЛИВИ ФОРМУЛАЦИИ НА ФОСНЕТУПИТАНТ

(57) 1 Вбризглива формулација на фоснетупитант, течен или лиофилизиран, која што содржи:

а) фоснетупитант или негова фармацевтски прифатлива сол;

б) незадолжително палоносетрон или негова фармацевтски прифатлива сол;


в) натриум хидроксид;

г) динатриум едетат;

д) незадолжително хлороводородна киселина;
и

ѓ) манитол.

има уште 19 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **A 61K 33/06, A 61K 33/08, A 61K 33/10, A 61K 9/24, A 61P 3/02**

(11) **10329**

(13) T1

(21) **2020/27**

(22) 13/01/2020

(45) 30/06/2020

(30) 20170011337 02/02/2017 IT

(96) 24/01/2018 EP18153151.8

(97) 04/12/2019 EP3357492

(73) **S.I.I.T. S.r.l.-Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti Via L.Ariosto 50/50 20090 Trezzano sul Naviglio MI, IT**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BENEGIAMO, Umberto; MARCELLONI, Luciano and MERICO, Roberto

(54) **ПОВЕЌЕСЛОЈНА ТАБЛЕТА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА НА МАГНЕЗИУМ**

(57) 1 Повеќеслојна таблета за контролирано ослободување на магнезиумова сол, оксид или хидроксид, за употреба во лекувањето на околности, нарушувања или состојби поврзани со недостаток на магнезиум, којашто содржи:
(а) слој за моментално гастрично ослободување којшто содржи магнезиум оксид или хидроксид или магнезиумова сол избрана

од магнезиум ацетат, аскорбат, аспартат, карбонат, хлорид, цитрат, калиум цитрат, дицитрат, фумарат, глуколат, глицерофосфат, лактат, фосфат 5 хидрат, пидолат, пропионат и фосфат; дезинтегрирачки агенс и сврзувачки полимер;

(b) слој за продолжено-ослободување којшто содржи (i) полимер којшто може да формира хидрогел матрикс кога доаѓа во контакт со течности од гастроинтестиналниот тракт, (ii) органска киселина којашто дисоцира во гастроинтестиналните течности, избран од лимунска киселина, тартаратна киселина, аскорбинска киселина и млечна киселина и (iii) магнезиум оксид или хидроксид или магнезиумова сол како што е дефинирано погоре;

и опционално,

(c) инертен слој вметнат помеѓу слоевите (a) и (b), којшто содржи дезинтегрирачки агенс и водено-нерастворлив дилуенс, кадешто споменатите слоеви (a), (b) и (c) се изложени на гастроинтестиналните течности откако таблетата е голтната.

има уште 12 патентни барања

(51) **C 05C 1/00, C 05C 11/00, C 05C 9/00, C 05G 3/08**

(11) **10328**

(13) T1

(21) **2020/28**

(22) 14/01/2020

(45) 30/06/2020

(30) 20141988056P 02/05/2014 US

(96) 01/05/2015 EP15785632.9

(97) 23/10/2019 EP3137437

(73) **Dow Agro Sciences LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis IN 46268, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HITESHKUMAR,Dave; BOUCHER, Raymond E., Jr.; POWELS, Greg; WILLIAMS, Alex; BURKHART, Miriam and LIU, Lei

(54) **СОСТАВ НА МИКРОЕНКАПСУЛИРАН НИТРИФИКАЦИОНЕН ИНХИБИТОР**

(57) 1 Микрокапсулирана формулација на суспензија, којашто содржи:

(a) суспендирана фаза, суспендираната фаза вклучува множество од микрокапсули, микрокапсулите коишто имаат волумен со просечна големина на честичка од 1 до 10 микрони, кадешто микрокапсулите содржат:

(1) сид на микрокапсулите добиени со интерфацијална поликондензациона реакција помеѓу полимерен изоцијанат и полиамин за да формира полиуреа школка којашто има тежински процент од 0.2 до 40 проценти од вкупната тежина на микрокапсулираната формулацијата на суспензија, и

(2) течно јадро, во суштина течното јадро е енкапсулирано во рамките на полиуреа школката, каде што во суштина течното јадро вклучува 2-хлоро-6-(трихлорометил)пиридин, но не повеќе од 60 тежински проценти од целата микрокапсула и каде што на температура од барем 15 °C во суштина течното јадро вклучува не повеќе од 1.0

тежински процент цврст 2-хлоро-6-(трихлорометил)пиридин; и
(b) водена фаза, каде што водената фаза вклучува барем 1.0 тежински процент на ароматичен растворувач од вкупната тежина на микрокапсулираната формулацијата на суспензија.
има уште 14 патентни барања

(51) **B 01D 53/62**

(11) **10327**

(13) T1

(21) **2020/29**

(22) 14/01/2020

(45) 30/06/2020

(30) 20120000204 20/02/2012 AT

(96) 13/02/2013 EP13709295.3

(97) 16/10/2019 EP2817081

(73) **Commerzbank Mattersburg im Burgenland Aktiengesellschaft Judengasse 11 7210 Mattersburg, AT**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје

(72) PHILIPP, Franz Josef

(54) **МЕТОДА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЈАГЛЕРОД ДИОКСИД НА ПРОТОК КАЈ ИЗДУВНИ ГАСОВИ**

(57) 1 Метода за преработка на јаглерод диоксид (CO₂) што се содржи во проток на издувен гас (1) до производ погоден за производство на енергија, се карактеризира со фактот дека

а) протокот на издувен гас (1), со температура во опсег од 150 до 170°C и pH вредност околу 4, е доведен во контакт во комора за сушење и ладење (3) со порозна силикатна материјал со влага од 15 до 60%, а се однесува на сувата вкупна тежина на силикатниот материјал и измешан алуминиум хидроксид и/или хидрат алуминиум оксид (4) за да се формира основен водоредиум со pH вредност помеѓу 10 и 13 и се лади на температура помеѓу 30 и 50 ° C, во

која количината на алуминиум хидроксид и/или хидриран алуминиум оксид (4) што треба да се додаде се контролира преку континуирано мерење на pH вредност (2), и во кое водениот медиум се лади до излезот од комората за сушење и ладење на температура помеѓу 12 и 13°C,
b) водениот медиум се внесува во претходна комора (5), кој се снабдува со материјално средство што содржи оксидирачки алкална земја и/или тежок метал (6), во кое оксидација на алкална вода и/или тежок метал (6) со кислород што повторно се засилува од јонизираниот и дестабилизираниот јаглерод диоксид, со придружна неутрализација на водениот медиум содржи јонизиран јаглерод; а формираната алкална земја/или тежок метален оксид (10) е испразнет од претходната комора (5), во кој материјалот (6) што содржи оксидирачки алкална земја и/или тежок метал истовремено се снабдува како континуирано мерење на pH вредност (2)
с) водениот медиум што содржи јонизиран јаглерод (C) се внесува во главната комора (7) испорачана со материјал (8) што се состои од органски јаглеродни соединенија и/или содржи органски јаглеродни соединенија, во коишто се полиерации со органски јаглеродни соединенија се јавуваат со учество на јонизиран јаглерод (C) на температури помеѓу 5 и 80°C и притисок помеѓу 0,1 и 10 бари, за да се формира производ збогатен со јаглерод (9).
има уште 5 патентни барања



Нацрт 1

(51) C 07D 401/04, C 07F 9/40, A 61K 31/454, A 61P 25/28, A 61P 25/04, A 61P 25/16

(11) 10331

(13) T1

(21) 2020/30

(22) 15/01/2020

(45) 30/06/2020

(30) 201461925405P 09/01/2014 US

(96) 08/01/2015 EP15702312.8

(97) 11/12/2019 EP3092223

(73) Bristol-Myers Squibb Company

Route 206 and Province Line Road Princeton, NJ 08543, US


(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) MACOR, John E. and THOMPSON, III, Lorin A.

(54) (R)-3-((3S,4S)-3-ФЛУОРО-4-(4-ХИДРОКСИФЕНИЛ)ПИПЕРИДИН-1-ИЛ)-1-(4-МЕТИЛБЕНЗИЛ)ПИРОЛИДИН-2-ОН И НЕГОВИ

ПРОЛЕКОВИ ЗА ТРЕТМАН НА ПСИХИЈАТРИСКИ НАРУШУВАЊА

(57) 1 Соединението 4-((3S,4S)-3-флуоро-1-((R)-1-(4-метилбензил)-2-оксопиридин-3-ил)пиперидин-4-ил)фенил дихидроген фосфат, со формулата



или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 5 патентни барања

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i dokumentit

(51)	(51) основен / bazë	(11)	(13)				
8D07B7/02	8D07B3/10	10320	T1	8C05G3/08	8C05G3/08	10328	T1
8A61P35/00	8C07K16/28	10296	T1	8C07D401/10	8C07D405/14	10306	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	10296	T1	8C07D471/04	8C07D405/14	10306	T1
8A61K31/57	8C07J41/00	10298	T1	8A61K31/506	8C07D401/14	10307	T1
8A61K31/427	8C07D417/04	10299	T1	8A61K31/451	8C07D405/14	10308	T1
8A61K31/56	8A61K9/20	10303	T1	8A61K31/506	8C07D405/14	10308	T1
8A61K31/70	8A61K9/16	10324	T1	8C07F9/40	8C07D401/04	10331	T1
8H04L12/58	8G06Q10/10	10325	T1	8B63H9/06	8B63H9/06	10316	T1
8A61K31/506	8A61K31/506	10326	T1	8C25C7/00	8C25C1/18	10317	T1
8C07K16/28	8A61K31/506	10326	T1	8H01M10/06	8C25C1/18	10317	T1
8B01D53/62	8B01D53/62	10327	T1	8C07K14/47	8C07K14/435	10322	T1
8A61K35/12	8C12N5/0735	10309	T1	8B60R13/10	8G06K19/16	10295	T1
8G01N33/50	8A01K67/027	10312	T1	8H01Q1/12	8G06K19/16	10295	T1
8A61K33/10	8A61K9/24	10329	T1	8H01Q1/32	8G06K19/16	10295	T1
8C07D235/16	8C07D405/14	10306	T1	8H01Q1/38	8G06K19/16	10295	T1
8C07D403/10	8C07D405/14	10306	T1	8H02G3/08	8H02G3/08	10300	T1
8C07B59/00	8C07D401/14	10307	T1	8A61K45/06	8A61K31/506	10326	T1
8A61P25/16	8C07D401/04	10331	T1	8A61K39/00	8A61K39/00	10311	T1
8A61P25/28	8C07D401/04	10331	T1	8C07K16/36	8A61K39/00	10311	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	10314	T1	8C07K14/705	8A01K67/027	10312	T1
8F24H9/20	8A47J31/00	10315	T1	8A61K31/675	8A61K9/08	10330	T1
8C25C7/08	8C25C1/18	10317	T1	8A61K9/08	8A61K9/08	10330	T1
8D07B3/10	8D07B3/10	10320	T1	8A61K31/404	8C07D405/14	10306	T1
8A61K9/48	8A61K9/16	10324	T1	8A47J31/00	8A47J31/00	10315	T1
8A61K35/30	8C12N5/0735	10309	T1	8H05B6/10	8A47J31/00	10315	T1
8G01M3/34	8G01M3/32	10310	T1	8C25C1/18	8C25C1/18	10317	T1
8C05C11/00	8C05G3/08	10328	T1	8H01M10/54	8C25C1/18	10317	T1
				8E06B3/72	8E06B3/82	10321	T1



8C07K14/435	8C07K14/435	10322	T1	8A61K39/00	8A61K31/506	10326	T1
8C12N15/10	8C07K14/435	10322	T1	8A61K39/395	8A61K31/506	10326	T1
8G06K19/07	8G06K19/16	10295	T1	8A61K35/00	8C12N5/0735	10309	T1
8G06K19/16	8G06K19/16	10295	T1	8A01K67/027	8A01K67/027	10312	T1
8C07J41/00	8C07J41/00	10298	T1	8C12N15/85	8A01K67/027	10312	T1
8A61P17/06	8C07D417/04	10299	T1	8A61K31/473	8A61K9/08	10330	T1
8C07D417/04	8C07D417/04	10299	T1	8A61P29/00	8C07D405/14	10306	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	10301	T1	8A61P37/00	8C07D405/14	10306	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	10303	T1	8C07D209/14	8C07D405/14	10306	T1
8A61K9/00	8C12N5/0735	10309	T1	8A61K31/4985	8C07D401/14	10307	T1
8A61L27/38	8C12N5/0735	10309	T1	8C07D403/14	8C07D401/14	10307	T1
8C07K16/28	8A01K67/027	10312	T1	8A61K31/4709	8C07D405/14	10308	T1
8C05C9/00	8C05G3/08	10328	T1	8A47J31/60	8A47J31/00	10315	T1
8A61K47/18	8A61K9/08	10330	T1	8F24H9/18	8A47J31/00	10315	T1
8A61P1/08	8A61K9/08	10330	T1	8B64C3/14	8B63H9/06	10316	T1
8C07K14/605	8C07K14/605	10304	T1	8C12Q1/68	8C12Q1/68	10318	T1
8C07D405/10	8C07D405/14	10306	T1	8A61K45/06	8C12N5/0735	10309	T1
8C07D405/14	8C07D405/14	10306	T1	8C05C1/00	8C05G3/08	10328	T1
8C07D487/04	8C07D405/14	10306	T1	8A61P3/02	8A61K9/24	10329	T1
8A61K31/4439	8C07D401/14	10307	T1	8A61K47/26	8A61K9/08	10330	T1
8A61K31/497	8C07D401/14	10307	T1	8A61K9/19	8A61K9/08	10330	T1
8C07D211/62	8C07D405/14	10308	T1	8A61K31/416	8C07D405/14	10306	T1
8C07D401/04	8C07D401/04	10331	T1	8C07D491/10	8C07D405/14	10306	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	10314	T1	8C07D401/14	8C07D401/14	10307	T1
8A61P25/00	8C07J41/00	10298	T1	8C07D401/04	8C07D405/14	10308	T1
8A61P37/00	8C07D417/04	10299	T1	8F24H1/12	8A47J31/00	10315	T1
8C07D417/06	8C07D417/04	10299	T1	8E06B3/82	8E06B3/82	10321	T1
8A61K9/16	8A61K9/16	10324	T1	8C12N9/16	8C07K14/435	10322	T1
8H04L29/06	8G06Q10/10	10325	T1	8G06K19/077	8G06K19/16	10295	T1
8C12N5/0735	8C12N5/0735	10309	T1	8A61P25/28	8C07J41/00	10298	T1
8A61K9/24	8A61K9/24	10329	T1	8G06Q10/10	8G06Q10/10	10325	T1
8A61P29/00	8C07D405/14	10308	T1	8A61P35/00	8A61K31/506	10326	T1
8C07D405/14	8C07D405/14	10308	T1	8G01M3/32	8G01M3/32	10310	T1
8A61P25/04	8C07D401/04	10331	T1	8A61K33/06	8A61K9/24	10329	T1
8A47J31/54	8A47J31/00	10315	T1	8A61K33/08	8A61K9/24	10329	T1
8G05D23/19	8A47J31/00	10315	T1	8C07D209/18	8C07D405/14	10306	T1
8H01M4/14	8C25C1/18	10317	T1	8A61P13/10	8C07D401/14	10307	T1
8A01K1/015	8A01K1/015	10319	T1	8A61P19/02	8C07D405/14	10308	T1
8H01Q1/22	8G06K19/16	10295	T1	8A61K31/454	8C07D401/04	10331	T1
8C07D417/14	8C07D417/04	10299	T1				

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË PATENTAVE

(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i dokumentit

(73)	(51)	(11)	(13)
Astellas Institute for Regenerative Medicine	C 12N 5/0735	MK/P/2019/0251	T1
Astellas Institute for Regenerative Medicine	A 61L 27/38	MK/P/2019/0251	T1
Astellas Institute for Regenerative Medicine	A 61K 45/06	MK/P/2019/0251	T1
Astellas Institute for Regenerative Medicine	A 61K 35/30	MK/P/2019/0251	T1
Astellas Institute for Regenerative Medicine	A 61K 35/12	MK/P/2019/0251	T1
Astellas Institute for Regenerative Medicine	A 61K 35/00	MK/P/2019/0251	T1
Astellas Institute for Regenerative Medicine	A 61K 9/00	MK/P/2019/0251	T1
Bernard Controls	G 01M 3/32	MK/P/2019/0252	T1
Bernard Controls	G 01M 3/34	MK/P/2019/0252	T1
Oregon Health & Science University	C 07K 16/36	MK/P/2019/0254	T1
Oregon Health & Science University	A 61K 39/00	MK/P/2019/0254	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 15/85	MK/P/2019/0255	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2019/0255	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 14/705	MK/P/2019/0255	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 01K 67/027	MK/P/2019/0255	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	G 01N 33/50	MK/P/2019/0255	T1
Rheavendors Services S.P.A.	H 05B 6/10	MK/P/2019/0257	T1
Rheavendors Services S.P.A.	G 05D 23/19	MK/P/2019/0257	T1
Rheavendors Services S.P.A.	F 24H 9/20	MK/P/2019/0257	T1
Rheavendors Services S.P.A.	F 24H 9/18	MK/P/2019/0257	T1
Rheavendors Services S.P.A.	F 24H 1/12	MK/P/2019/0257	T1
Rheavendors Services S.P.A.	A 47J 31/60	MK/P/2019/0257	T1
Rheavendors Services S.P.A.	A 47J 31/00	MK/P/2019/0257	T1
Rheavendors Services S.P.A.	A 47J 31/54	MK/P/2019/0257	T1
Bray, Robert Reginald	B 64C 3/14	MK/P/2019/0258	T1
Bray, Robert Reginald	B 63H 9/06	MK/P/2019/0258	T1
Aqua Metals Inc.	H 01M 4/14	MK/P/2019/0259	T1
Aqua Metals Inc.	H 01M 10/54	MK/P/2019/0259	T1
Aqua Metals Inc.	C 25C 1/18	MK/P/2019/0259	T1
Aqua Metals Inc.	C 25C 7/08	MK/P/2019/0259	T1
Aqua Metals Inc.	C 25C 7/00	MK/P/2019/0259	T1

Aqua Metals Inc.	H 01M 10/06	MK/P/2019/0259	T1
Sequenom, Inc.	C 12Q 1/68	MK/P/2019/0260	T1
Oestergaard, Kaj	A 01K 1/015	MK/P/2019/0261	T1
AstraZeneca AB	C 12N 15/10	MK/P/2019/0489	T1
AstraZeneca AB	C 07K 14/435	MK/P/2019/0489	T1
AstraZeneca AB	C 07K 14/47	MK/P/2019/0489	T1
AstraZeneca AB	C 12N 9/16	MK/P/2019/0489	T1
Reata Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 9/48	MK/P/2019/0494	T1
Reata Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 9/16	MK/P/2019/0494	T1
Reata Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/70	MK/P/2019/0494	T1
Debiopharm International S.A.	A 61K 39/395	MK/P/2019/0775	T1
Debiopharm International S.A.	C 07K 16/28	MK/P/2019/0775	T1
HARINCK, naamloze vennootschap	E 06B 3/82	MK/P/2019/0776	T1
HARINCK, naamloze vennootschap	E 06B 3/72	MK/P/2019/0776	T1
Palobiofarma, S.L.	A 61K 31/506	MK/P/2019/1043	T1
Palobiofarma, S.L.	A 61K 39/00	MK/P/2019/1043	T1
Palobiofarma, S.L.	C 07K 16/28	MK/P/2019/1043	T1
Palobiofarma, S.L.	A 61K 45/06	MK/P/2019/1043	T1
Palobiofarma, S.L.	A 61P 35/00	MK/P/2019/1043	T1
Palobiofarma, S.L.	A 61K 39/395	MK/P/2019/1043	T1
Setic SAS	D 07B 7/02	MK/P/2019/1045	T1
Setic SAS	D 07B 3/10	MK/P/2019/1045	T1
Tönnjes ISI Patent Holding GmbH	B 60R 13/10	MK/P/2019/1081	T1
Tönnjes ISI Patent Holding GmbH	G 06K 19/07	MK/P/2019/1081	T1
Tönnjes ISI Patent Holding GmbH	G 06K 19/077	MK/P/2019/1081	T1
Tönnjes ISI Patent Holding GmbH	H 01Q 1/38	MK/P/2019/1081	T1
Tönnjes ISI Patent Holding GmbH	H 01Q 1/12	MK/P/2019/1081	T1
Tönnjes ISI Patent Holding GmbH	H 01Q 1/22	MK/P/2019/1081	T1
Tönnjes ISI Patent Holding GmbH	H 01Q 1/32	MK/P/2019/1081	T1
Tönnjes ISI Patent Holding GmbH	G 06K 19/16	MK/P/2019/1081	T1
Immutep S.A.S.	C 07K 16/28	MK/P/2019/1082	T1
Immutep S.A.S.	A 61P 35/00	MK/P/2019/1082	T1
Umeocrine Cognition AB	A 61K 31/57	MK/P/2019/1084	T1
Umeocrine Cognition AB	C 07J 41/00	MK/P/2019/1084	T1
Umeocrine Cognition AB	A 61P 25/28	MK/P/2019/1084	T1
Umeocrine Cognition AB	A 61P 25/00	MK/P/2019/1084	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/427	MK/P/2019/1085	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61P 17/06	MK/P/2019/1085	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 417/14	MK/P/2019/1085	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 417/04	MK/P/2019/1085	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 417/06	MK/P/2019/1085	T1



Janssen Pharmaceutica NV	A 61P 37/00	МК/Р/2019/1085	T1
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. Kg	H 02G 3/08	МК/Р/2019/1086	T1
Genmab A/S	C 07K 16/28	МК/Р/2019/1087	T1
Adare Pharmaceuticals US,L.P.	A 61K 31/56	МК/Р/2019/1090	T1
Adare Pharmaceuticals US,L.P.	A 61K 9/20	МК/Р/2019/1090	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07K 14/605	МК/Р/2019/1093	T1
Abb Vie Inc.	A 61P 29/00	МК/Р/2019/1095	T1
Abb Vie Inc.	A 61K 31/416	МК/Р/2019/1095	T1
Abb Vie Inc.	C 07D 491/10	МК/Р/2019/1095	T1
Abb Vie Inc.	C 07D 471/04	МК/Р/2019/1095	T1
Abb Vie Inc.	C 07D 487/04	МК/Р/2019/1095	T1
Abb Vie Inc.	C 07D 235/16	МК/Р/2019/1095	T1
Abb Vie Inc.	C 07D 401/10	МК/Р/2019/1095	T1
Abb Vie Inc.	C 07D 403/10	МК/Р/2019/1095	T1
Abb Vie Inc.	C 07D 405/10	МК/Р/2019/1095	T1
Abb Vie Inc.	A 61K 31/404	МК/Р/2019/1095	T1
Abb Vie Inc.	A 61P 37/00	МК/Р/2019/1095	T1
Abb Vie Inc.	C 07D 209/14	МК/Р/2019/1095	T1
Abb Vie Inc.	C 07D 209/18	МК/Р/2019/1095	T1
Abb Vie Inc.	C 07D 405/14	МК/Р/2019/1095	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 31/4439	МК/Р/2019/1096	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 31/497	МК/Р/2019/1096	T1
Eli Lilly and Company	C 07D 403/14	МК/Р/2019/1096	T1
Eli Lilly and Company	C 07D 401/14	МК/Р/2019/1096	T1
Eli Lilly and Company	C 07B 59/00	МК/Р/2019/1096	T1
Eli Lilly and Company	A 61P 13/10	МК/Р/2019/1096	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 31/506	МК/Р/2019/1096	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 31/4985	МК/Р/2019/1096	T1
Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A.	G 06Q 10/10	МК/Р/2019/1097	T1
Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A.	H 04L 29/06	МК/Р/2019/1097	T1
Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A.	H 04L 12/58	МК/Р/2019/1097	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 31/451	МК/Р/2019/1099	T1
Eli Lilly and Company	C 07D 401/04	МК/Р/2019/1099	T1
Eli Lilly and Company	C 07D 211/62	МК/Р/2019/1099	T1
Eli Lilly and Company	A 61P 29/00	МК/Р/2019/1099	T1
Eli Lilly and Company	A 61P 19/02	МК/Р/2019/1099	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 31/506	МК/Р/2019/1099	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 31/4709	МК/Р/2019/1099	T1
Eli Lilly and Company	C 07D 405/14	МК/Р/2019/1099	T1
Helsinn Healthcare SA	A 61P 1/08	МК/Р/2020/0026	T1
Helsinn Healthcare SA	A 61K 47/26	МК/Р/2020/0026	T1

Helsinn Healthcare SA	A 61K 9/08	MK/P/2020/0026	T1
Helsinn Healthcare SA	A 61K 9/19	MK/P/2020/0026	T1
Helsinn Healthcare SA	A 61K 31/675	MK/P/2020/0026	T1
Helsinn Healthcare SA	A 61K 31/473	MK/P/2020/0026	T1
Helsinn Healthcare SA	A 61K 47/18	MK/P/2020/0026	T1
S.I.I.T. S.r.l.-Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti	A 61K 33/06	MK/P/2020/0027	T1
S.I.I.T. S.r.l.-Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti	A 61K 9/24	MK/P/2020/0027	T1
S.I.I.T. S.r.l.-Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti	A 61K 33/10	MK/P/2020/0027	T1
S.I.I.T. S.r.l.-Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti	A 61P 3/02	MK/P/2020/0027	T1
S.I.I.T. S.r.l.-Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti	A 61K 33/08	MK/P/2020/0027	T1
Dow Agro Sciences LLC	C 05C 9/00	MK/P/2020/0028	T1
Dow Agro Sciences LLC	C 05C 11/00	MK/P/2020/0028	T1
Dow Agro Sciences LLC	C 05G 3/08	MK/P/2020/0028	T1
Dow Agro Sciences LLC	C 05C 1/00	MK/P/2020/0028	T1
Commerzbank Mattersburg im Burgenland	B 01D 53/62	MK/P/2020/0029	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61K 31/454	MK/P/2020/0030	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61P 25/04	MK/P/2020/0030	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61P 25/16	MK/P/2020/0030	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61P 25/28	MK/P/2020/0030	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 401/04	MK/P/2020/0030	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07F 9/40	MK/P/2020/0030	T1

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / APLIKIMET PËR MARKA TREGTARE

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Intelektuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për të drejtat e pranuarat të markave tregtare.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID*(standart WIPO ST.60):

- (210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (220) Датум на поднесување / Data e depozitimit
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (442) Датум на објавување на пријавата / Data e publikimit të aplikimit
- (300) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (731) Подносител: име и адреса / Emri dhe adresa e pronarit të së drejtës
- (740) Застапник / Përfaqësuesi juridik
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои / Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i ngjyrave
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка / Marka tregtare individuale/kolektive
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6) / Kualifikimi ndërkombëtar i elementeve figuratie të markave (Kualifikimi i Vienës (6))

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(210) ТМ 2019/1273 (220) 15/11/2019

(442) 30/06/2020

(731) ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16,

Скопје, МК

(540)



(591) црвена, зелена

(531) 05.07.20;08.01.18;25.01.19;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладолед

(210) ТМ 2019/1274 (220) 15/11/2019

(442) 30/06/2020

(731) ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16,

Скопје, МК

(540)



(591) бела, зелена, кафена, жолта, сина

(531) 08.01.18;25.01.19;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладолед

(210) ТМ 2019/1275 (220) 15/11/2019

(442) 30/06/2020

(731) ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16,

Скопје, МК

(540)



(591) бела, жолта, црвена, сина, црна, кафена

(531) 05.07.08;08.01.18;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладолед

(210) ТМ 2019/1276 (220) 15/11/2019

(442) 30/06/2020

(731) ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16,

Скопје, МК

(540)



(591) бела, зелена, кафена

(531) 08.01.18;25.01.19;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладолед

(210) ТМ 2019/1277 (220) 15/11/2019

(442) 30/06/2020

(731) ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16,

Скопје, МК

(540)




(591) сина, розева, бела
 (531) 02.05.23;08.01.18;25.01.19
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 сладолед

(210) ТМ 2019/1278 (220) 15/11/2019
 (442) 30/06/2020
 (731) ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ
 Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16,
 Скопје, МК
 (540)



(591) бела, кафена
 (531) 05.07.06;08.01.18;25.01.19
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 сладолед

(210) ТМ 2019/1279 (220) 15/11/2019
 (442) 30/06/2020
 (731) ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ
 Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16,
 Скопје, МК
 (540)



(591) бела, сина, кафена, жолта
 (531) 05.03.13;08.01.18;25.01.19
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 сладолед

(210) ТМ 2019/1280 (220) 15/11/2019
 (442) 30/06/2020
 (731) ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ
 Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16,
 Скопје, МК
 (540)



(591) бела, кафена
 (531) 08.01.18;25.01.19;27.05.02
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 чоколадо

(210) ТМ 2019/1281 (220) 15/11/2019
 (442) 30/06/2020
 (731) ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ
 Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16,
 Скопје, МК
 (540)



(591) сина, жолта, розева, зелена, црвена,
кафена

(531) 05.07.08;08.01.18;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладолед

(210) ТМ 2019/1282 (220) 15/11/2019

(442) 30/06/2020

(731) ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ
Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16,
Скопје, МК

(540)



(591) бела, кафена, жолта

(531) 05.03.13;05.07.06;08.01.18;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладолед

(210) ТМ 2019/1283 (220) 15/11/2019

(442) 30/06/2020

(731) ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ
Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16,
Скопје, МК

(540)



(591) бела, кафена, виолетова, сина

(531) 08.01.18;25.01.19;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладолед

(210) ТМ 2019/1372 (220) 10/12/2019

(442) 30/06/2020

(731) ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ Бул. Браќа
Ѓиноски 1, 1230, Гостивар, МК

(540)

WESTGATE

(531) 27.05.00;27.05.24;28.11.00;29.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;
производи што не се опфатени со другите
кпаси, од дрво, плута, треска, врбови
прачки, рогозина, рогови, коски, слонова
коска, китова коска, школки, килибар,
седеф, морска пена и замените за сите
овие материјали или производи од
пластика

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;
чешли и сунѓери; четки (со исклучок на
сликарски четки); материјали за правење
четки; прибор за чистење; челични жици
за стружење; сурово или полуобработено
стакло (освен стакло што се користи во
градежништво); стаклени производи,
порцелански и керамички предмети што не
се вклучени во другите кпаси

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски

работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2020/57** (220) 28/01/2020

(442) 30/06/2020

(731) **Advanced New Technologies Co., Ltd. Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, KY**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

ANTFIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање и проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и

компјутери; компјутерски софтвер; компјутерски програми; компјутерски софтвер во форма на апликација за мобилни направи и компјутери; софтверски апликации за користење со мобилни направи; софтвер за процесирање електронски плаќања до и од други; компјутерски софтвер и софтверски апликации кои се користат во врска со финансиски услуги, финансиски трансакции, електронска трговија, електронски плаќања, менување на странски валути, услуги на тргување и брокерство и услуги на инвестициско советување; софтвер за автентификација; компјутерски софтвер и компјутерски софтверски апликации (кои може да се симнуваат); софтвер за инстант пораки; софтвер за споделување датотеки; комуникациски софтвер за електронска размена на податоци, аудио, видео, слики и графики преку компјутерски, мобилни, безжични и телекомуникациски мрежи; компјутерски софтвер за процесирање слики, графика, аудио, видео и текст; компјутерски софтвер кој може да се симнува за потпомагање на електронски пренос на информации, податоци, документи, глас и слики преку Интернет; компјутерски софтвер, кој може да се симнува, кој овозможува корисниците да учествуваат на веб-базирани состаноци и часови со пристап до податоци, документи, слики и софтверски апликации преку веб пребарувач; компјутерски софтвер кој може да се симнува за пристап, гледање и контрола на оддалечени компјутери и компјутерски мрежи; софтвер за компјутерска обработка во облак кој може да се симнува; облак-базиран софтвер кој може да се симнува; компјутерски софтвер за следење и оценување на однесувањето на

потрошувачите и личното однесување во врска со одлуки за купување; компјутерска софтверска апликација за користење или употреба во врска со заштита на околината, климатските промени, и намалување на емисијата на јаглерод; онлајн електронски публикации (кои може да се симнуваат од интернет или од компјутерска мрежа или од компјутерска база со податоци); електронски публикации во вид на списанија, статии, брошури, летоци, списоци со податоци, информативни материјали, инструктивни материјали, кои може да се симнуваат, во областа на бизнисот, е-трговијата, информатичката технологија, компјутерска обработка во облак, телекомуникациите, Интернет, обуки за бизнис и е-трговија, деловно, продажно, маркетинг и финансиско управување; компјутерски периферни уреди; ноутбук компјутери; лаптоп компјутери; преносни компјутери; рачни компјутери; лични дигитални асистенти; лични медиа плеери; мобилни телефони; смарт телефони; дигитални камери; батерии, полначи за батерии; компјутерски работни станици; компјутерски сервери; хардвер за компјутерско и телекомуникациско вмрежување; адаптери, прекинувачи, рутери и хабови за компјутерски мрежи; безжични и жични модеми и комуникациски картички и направи; држачи за лаптопи, компјутерски торби; апарати за гаснење пожар; компјутерски хардвер и фирмвер; автомобилски навигациски систем; компакт дискови; дигитална музика (која може да се симнува од Интернет); телекомуникациски апарати; подлоги за глумчиња; слушалки за мобилен телефон; галантерија за мобилни телефони; игри, слики, кинематографски содржини, филмови и музика кои може да

се симнуваат; алармни системи; безбедносни камери; мобилни направи за емитување радио и телевизија; опрема за емитување телевизија; камери; видео камери; слушалки за на глава; слушалки за во уши; звучници; апарати и опрема за системи за глобално позиционирање (ГПС); компјутерски и електронски програми и софтвер и програми и софтвер за видео игри (вклучувајќи софтвер кој може да се симнува од Интернет); екрани со течен кристал за телекомуникации и електронска опрема; сет топ кутии; далечинско управување; програми за складирање на податоци; очила и очила за сонце; електронски огласни табли; кодирани или магнетни банкови кредитни, дебитни, кеш, платежни, телефонски и идентификациони картички; автоматски благајнички машини, уреди за раздавање на кеш; електронски читачи на книги; тонер патрони, празни, за печатачи и фотокопири; бебе монитори; видео бебе монитори; заштитници за објективи; таблет компјутери; кодирани клуч картички; 3Д очила; мемориски картички за машини за видео игри; преносни компјутери, смартфони, монитори, дисплеи, компјутерски хардвер, следачи на активност, аудио опрема, комуникациски апарати, телекомуникациски апарати, компјутерски периферни направи, преносни медиа плеери и дигитални електронски комуникациски направи; преносни компјутери, смартфони, монитори, дисплеи, компјутерски хардвер, следачи на активност, аудио опрема, комуникациски апарати, телекомуникациски апарати, компјутерски периферни направи, преносни медиа плеери и дигитални електронски комуникациски направи сите за

олеснување на платежни трансакции на електронски начин и за овозможување потрошувачите да пристапуваат до финансиски информации и информации за банкарски сметки и да вршат банкарски трансакциски работи; преносни компјутери, смартфони, монитори, дисплеи, компјутерски хардвер, следачи на активност, аудио опрема, комуникациски апарати, телекомуникациски апарати, компјутерски периферни направи, преносни медиа плеери и дигитални електронски комуникациски направи сите способни да обезбедат пристап до безжични комуникациски мрежи, телекомуникациски мрежи и до Интернет; мобилни апликации кои може да се симнуваат за користење со преносни компјутери, смартфони, монитори, дисплеи, компјутерски хардвер, следачи на активност, аудио опрема, комуникациски апарати, телекомуникациски апарати, компјутерски периферни направи, преносни медиа плеери и дигитални електронски комуникациски направи; компјутерски апликациски софтвер за користење со преносни компјутери, смартфони, монитори, дисплеи, компјутерски хардвер, следачи на активност, аудио опрема, комуникациски апарати, телекомуникациски апарати, компјутерски периферни направи, преносни медиа плеери и дигитални електронски комуникациски направи; кодирани или магнетни припејд платежни, банкарски, кредитни, дебитни, кеш и идентификациски картички

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работа со недвижности; ослободување и порамнување на финансиски трансакции преку глобална компјутерска мрежа; онлајн банкарски

услуги и финансиски услуги; услуги на кредитни картички, процесирање и пренос на сметки и плаќања за тоа и обезбедување осигурување за финансиски трансакции; услуги за трансфер на средства; пренос на средства по електронски пат за други; пренос на плаќања за други преку Интернет; финансиски услуги во вид на услуги за фактурирање и процесирање на плаќања; организирање и управување со наеми и закупи; закуп и наем на недвижности; оценување на недвижности; вреднување на недвижности, финансирање на недвижности, инвестирање во недвижности; посреднички услуги за недвижности; услуги на агенции за недвижности; услуги на агенции за домување; актуарски услуги; услуги за управување со недвижности и советодавни услуги; собирање на наемнини; изнајмување канцеларии (недвижности); изнајмување апартмани и станови; обезбедување на финансиски информации преку Интернет; услуги на сефови и издавање на патнички ваучери; капитални инвестиции; финансиски оценки [осигурување, банкарство, недвижности]; услуги на управување со финансии и имот; осигурителни и финансиски услуги; финансиски услуги обезбедени преку телекомуникации; услуги на финансиски консултации и совети; онлајн банкарство; банкарски услуги обезбедени он-лајн од компјутерски бази со податоци или Интернет; услуги на посредување со хартии од вредност, услуги на котирање на берзански цени; посредување за акции и обврзници, финансиски анализи; услуги на дебитни картички, услуги на наплатни картички и услуги на гарантни чекови; банкарски услуги, услуги на штедни сметки и инвестициски услуги; услуги на финансиски ослободувања; кредитно

потврдување преку глобална компјутерска информациска мрежа; услуги на електронско управување со кредитен ризик; услуги на електронско плаќање при купување и електронско плаќање сметки; дебитни и кредитни услуги на финансиски сметки; електронски банкарски услуги; издавање вредносни картички, наплатни картички и дебитни картички; услуги на телефонски кредитни картички; информативни услуги поврзани со финансии и осигурување, обезбедени онлајн од компјутерска база со податоци или Интернет; агенција за собирање такси за гас и струја; проценка на старини; проценка на уметност; проценка на накит; проценка на користени возила; достава на даночни информации (финансиски услуги); хуманитарно собирање средства; организирање хуманитарни збирки; хуманитарни збирки; изнајмување машини за броење или процесирање на хартиени или железни пари; изнајмување на уреди за раздавање на кеш или автоматски благајнички машини; услуги на онлајн плаќања; договарање финансии за градежни проекти; издавање ваучери; обезбедување услуги за електронски пренос на средства; монетарни менувачки услуги, услуги на раздавање кеш, обезбедување на припејд картички и токени, услуги на пренос на пари; вклучувајќи обезбедување на сите споменати услуги на електронски начин; советување, информациски и советодавни услуги поврзани со електронски трансфер на средства; услуги на пренос на странски валути; менување на странски валути; тргување со валути; управување со валути; брокерство со валути; финансиски трансакции преку блокчеин; обезбедување хуманитарни услуги на собирање средства во врска со намалување на емисијата на

јаглерод; брокерство со намалување емисија на јаглерод; финансиско спонзорирање на програми за намалување на емисијата на јаглерод; финансирање и инвестиции во проекти за намалување на емисии; инвестирање во програми и проекти за намалување на емисијата на јаглерод; инвестирање во фондови за намалување на емисии; обезбедување заеми; обезбедување привремени заеми; консултативни, информациски и советодавни услуги поврзани со гореспоменатите услуги

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајн поврзани со тоа, индустриски анализи и истражувачки услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; софтвер како услуга (СааС); кодирање, декодирање и автентификација на информации, пораки и податоци; обезбедување на услуги за а автентификација на корисници со користење на биометрија, препознавање на лице, автентификација на отисоци од прсти, препознавање на глас и други типови на хардверска и софтверска автентификациска технологија за обезбедување на финансиски услуги, трансакции преку е-трговија, донации, следење на лиценцирани производи и ангажирање на обожаватели; услуги за безбедност на податоци; ИТ безбедност, заштита и поправка; компјутерска безбедносна анализа за опасност за заштита на податоци; обезбедување безбедносни услуги за компјутерски мрежи, компјутерски пристап и компјутеризирани трансакции; сертификација (контрола на квалитет) на податоци преку блокчеин; автентификација на податоци преку блокчеин; вклучувајќи ги сите гореспоменати услуги за користење во

врска со платежни системи; компјутерски услуги поврзани со пренесување информации, податоци, документи и слики преку Интернет; апликација за обезбедување сервисни (АСП) услуги, имено, одржување компјутерски софтверски апликации од други; апликација за обезбедување сервисни (АСП) услуги, обезбедување софтвер во областите на веб-базирани конференции, аудио конференции, електронски пораки, соработка на документи, видео конференции и обработка на глас и повици; обезбедување онлајн софтвер кој не може да се симнува за олеснување интероперабилност на повеќекратни софтверски апликации; услуги на техничка поддршка поврзани со компјутерски софтвер и апликации обезбедени онлајн, преку е-пошта и преку телефон; компјутерски услуги, имено, креирање онлајн заедница за регистрирани корисници да учествуваат во дискусии, да добиваат повратни одговори од нивни партнери, формирање виртуелни заедници, зафаќање со социјално вмрежување и размена на документи; совети за компјутерска технологија обезбедени на Интернет корисниците преку жешки линии за поддршка; компјутерски услуги поврзани со креирање индекси на информации, страници и ресурси на компјутерски мрежи; обезбедување машини за пребарување; дизајн на компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп компјутери, преносни компјутери и рачни компјутери; дизајн на лични дигитални асистенти и лични медиа плеери; дизајн на мобилни телефони и смартфон; дизајн на дигитални камери; компјутерски услуги; компјутерско програмирање; услуги на компјутерско интегрирање; услуги на компјутерски

анализи; компјутерско програмирање во врска со одбрана против вируси; софтверски услуги за компјутерски систем; дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на компјутерски систем; дизајн и развој на веб страни; хостирање веб страни за други; хостирање софтвер за компјутерски апликации за пребарување и враќање информации од база со податоци и компјутерски мрежи; обезбедување технички информации на посебно барање од крајните корисници преку телефон или глобална компјутерска мрежа; консултативни услуги во врска со компјутерски софтвер; компјутерски услуги поврзани со пребарувања кроени по мерка на компјутерска база со податоци и веб страници; кодирање и декодирање на компјутерски и електронски сигнали; конверзија на физички податоци и документи во форма на електронски медиуми; услуги на тестирање и евалуација на производи; архитектонски и дизајнерски услуги; внатрешен дизајн на згради, канцеларии и апартаменти; компјутерски информациски услуги; мрежни информациски услуги, имено, обезбедување технички информации поврзани со компјутери и мрежи во областа на бизнис и е-трговија; обезбедување на компјутерски програми за управување со безбедносен ризик; услуги на информации за компјутерска безбедност, знаење и тестирање; услуги за осигурување квалитет; компјутерски услуги поврзани со сертификација на бизнис трансакции и подготовка на извештаи за нив; контрола на пристап до (безбедносни услуги за-) компјутери, електронски мрежи и бази со податоци; услуги на безбедност при размена на податоци и на трансакции преку компјутерски мрежи; консултирање во

областа на безбедност на податоци; технолошко консултирање во врска со обезбедување на телекомуникации; безбедносни услуги за компјутеризирани комуникациски мрежи; обезбедување информации во областите на Интернет, ворлд вајд веб и безбедност на компјутеризирани комуникациски мрежи и сигурна размена на податоци и информации; советодавни услуги во областите на Интернет, ворлд вајд веб и безбедност на компјутеризирани комуникациски мрежи, услуги за безбедност на информации; услуги за автентификација за компјутерска безбедност; онлајн автентификација на електронски потписи; резервни копии на податоци од страни кои не се на Интернет; складирање на електронски податоци; обезбедување информации за компјутерска технологија и програмирање преку веб страна; картографски услуги; обработка на податоци во облак; услуги на провајдер за хостирање во облак; обезбедување привремено користење на облак-базиран софтвер кој не може да се симнува и софтвер за обработка на податоци во облак; електронско складирање на податоци; обезбедување виртуелни компјутерски системи и виртуелни компјутерски опкружувања преку обработка на податоци во облак; изнајмување на софтвер за забава; техничко истражување во областа на намалување на емисијата на јаглерод; обезбедување информации, совети и консултации во врска со намалување на емисијата на јаглерод и заштита на околината; обезбедување технолошки информации за иновации кои се свесни за околината и зелени иновации; услуги за тестирање анализа и набљудување на околината; истражување во областите на

заштитата на околината и конзервација; истражување и обезбедување на научни информации во областа на климатските промени; научни и индустриски советодавни услуги поврзани со горива, емисија на горива и јаглерод диоксид и прашања за околината; научни и технолошки услуги поврзани со препораки за насоки за дејствување за намалување на емисијата на јаглерод диоксид на економичен начин; научни и технолошки услуги поврзани со управување со програми за намалување на јаглерод; услуги на истражување, управување и заштита на околината; консултативни, информациски и советодавни услуги поврзани со гореспоменатите услуги

(210) **TM 2020/83** (220) 05/02/2020

(442) 30/06/2020

(731) **Audemars Piguet Holding SA route de France 16, 1348 Le Brassus, CH**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

AUDEMARS PIGUET

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 накит, инструменти за мерење време и хронометриски инструменти; скапоцени матали и нивни легури; скапоцени камења; бразлетни за часовници и кутии за часовници

(210) **TM 2020/84** (220) 05/02/2020

(442) 30/06/2020

(731) **Audemars Piguet Holding SA route de France 16, 1348 Le Brassus, CH**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

AP

(531) 27.05.17;27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 накит, инструменти за мерење
време и хронометриски
инструменти; скапоцени матали и нивни
легури; скапоцени камења; бразлетни за
часовници и кутии за часовници

(210) **TM 2020/133** (220) 18/02/2020

(442) 30/06/2020

(731) **BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53,
71000, Sarajevo, BA**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768

(540)

PHARYNGAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2020/142** (220) 19/02/2020

(442) 30/06/2020

(731) **Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

DIMENSIONS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за пушење;
тутун, сиров или преработен; производи
од тутун, вклучувајќи пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за
тутун (кои не се користат во медицински
цели); артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки; кибрити;
стапчиња од тутун, производи од тутун за
загревање, електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун
со цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори
од течен никотин за електронски цигари;
електронски уреди за пушење;
електронски цигари; електронски цигари
како замена за традиционални цигари;
електронски уреди за инхалација со
аеросоли кои содржат никотин; орални
вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун; артикли за
пушачи за електронски цигари; делови и
опрема за горенаведените производи кои
се вклучени во класата 34; апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун; табакери за
полнење на електронски цигари

(210) **TM 2020/145** (220) 24/02/2020

(442) 30/06/2020

(731) **Друштво за трговија и услуги КИНГ
ЕУРОПЕ ДОО увоз-извоз Гевгелија,
Гевгелија, МК**

(740) Адвокатско друштво Апостолски

Скопје бул. Кочо Рацин бр. 14/лок.6, 1000,

Скопје

(540)



(591) светло кафена, црна

(531) 24.09.22;25.01.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 забава

кл. 43 служење храна и пијалоци,
привремено сместување

(210) **TM 2020/149** (220) 25/02/2020

(442) 30/06/2020

(731) **Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, VI**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)



(531) 26.11.09;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти за научни,
наутички, проверка, фотографски,
кинематографски, оптички, мерење
тежина, мерење, сигнализирање, контрола
(надгледување), апарати и инструменти за
спасување и обучување; апарати и
инструменти за спроведување,
вклучување, акумулирање, регулирање и
контрола на електрична енергија; апарати
за снимање, пренос или репродукција на
звук или слика; магнетски носачи на

податоци; дискови за снимање;
автоматски машини за продажба и
механизми за апаратите што се
активираат со жетони (монети);
регистарски каси; машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и
компјутери; апарати за гаснење пожар
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив, што не се опфатени со другите класи;
печатени работи, книговезнички
материјал; хартиа за пишување; лепила
(хартиа) за канцелариска или куќна
употреба; материјали што ги користат
уметниците; сликарски четки; машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебел); материјал за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за
пакување (што не се вклучени во другите
класи); печатарски букви; клишиња
(типографски блкови)
кл. 35 рекламирање, водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образование; обука; забава;
спортски и културни активности

(210) **TM 2020/150** (220) 25/02/2020

(442) 30/06/2020

(731) **Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola, VI**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)

ALBSAT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти за научни,
наутички, проверка, фотографски,
кинематографски, оптички, мерење
тежина, мерење, сигнализирање, контрола

(надгледување), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, акумулирање, регулирање и контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци; дискови за снимање; автоматски машини за продажба и механизми за апаратите што се активираат со жетони (монети); регистарски каси; машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар кл. 16 хартија, картон и производите од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи, книговезнички материјал; хартиа за пишување; лепила (хартиа) за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња (типографски блкови)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовние; обука; забава; спортски и културни активности

(210) ТМ 2020/151 (220) 25/02/2020
(442) 30/06/2020

(731) Трговско друштво за транспорт трговија и услуги ДИЛЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Методија Митевски бр. 3/5-1, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина, светло сина, црна

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти од месо; конзервирано, сушено и варено овоше и зеленчук; јајца, млечни производи; желеа, џемови, компоти; млеко и млечни пијалоци; производи подготвени за конзумирање и кои што се составени првенствено од гореспоменатите производи

кл. 30 кафе и замена за кафе; чај, какао; чоколадо; шеќер, ориз, тапиока, саго; брашно и подготовки направени од житари; леб, бисквити, торти, колачи (производи од тесто), чоколадо и слатки; сладолед; мраз, овошни сладоледи; мед, меласа; сол, сенф; оцет, сосови; сосови како мирудии; мирудии; производи подготвени за конзумирање кои што се составени од горе споменатите производи

(210) ТМ 2020/189 (220) 28/05/2020
(442) 30/06/2020

(731) Трговско друштво за транспорт трговија и услуги ДИЛЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Методија Митевски бр. 3/5-1, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина, црвена, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч;
екстракти од месо; конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук; јајца, млечни
производи; желеа, џемеови, компоти;
млеко и млечни пијалоци; производи
подготвени за конзумирање и производи
составени од гореспоменатите производи
кл. 30 кафе и замена за кафе; чај, какао;
чоколадо; шеќер, ориз, тапиока, саго;
брашно и подготовки направени од
житарки; леб, бисквити, торти, колачи
(производи од тесто), чоколадо и слатки;
сладолед; мраз, овошни сладоледи; мед,
меласа; сол, сенф; оцет, сосови; сосови
како мирудии; мирудии; производи
подготвени за конзумирање кои се
составени од горе споменатите производи

(210) **TM 2020/201** (220) 06/03/2020
(442) 30/06/2020

(731) **Pharmalys Laboratories SA**
Siedereistrasse 9, CH-6280 Hochdorf, CH
(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
производи; диететска храна и супстанции
за медицинска или ветеринарна употреба,
храна за бебиња; додатоци на храната за
луѓето и животните; млеко во прав за
бебиња; храна за бебиња; диететски
додатоци на храната

(210) **TM 2020/207** (220) 10/03/2020
(442) 30/06/2020

(731) **Друштво за производство,**
трговија и услуги МЕГА-ХОЛДИНГ
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
бул.Крсте Мисирков бр.2/10, ТЦ
Мавровка, Лам. Ц, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) розева, тиркизна, зелена, жолта,
виолетова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 организирање на забави
кл. 44 обезбедување на храна и пијалоци

(210) **TM 2020/209** (220) 11/03/2020
(442) 30/06/2020

(731) **Sipsmith Limited 83 Cranbrook**
Road, London, England W42LJ, GB
(740) **АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,**
АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр.
14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура,
1000, Скопје
(540)

SIPSMITH

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци, освен пиво;
џин

(210) **TM 2020/210** (220) 12/03/2020
(442) 30/06/2020

(731) **Друштво за производство,**
трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје
ул. Прохор Пчински бр. 16, Скопје, МК
(740) **Адвокат Игор Тасевски ул. Петричка**
бр. 6/1-3, Скопје
(540)



(591) зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 влечки, патики, обувки, сандали,
спортски обувки, чевли, чизми

(210) ТМ 2020/218 (220) 10/03/2020
(442) 30/06/2020

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул.
Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, нијанси на сива, нијанси на
розева, нијанси на зелена, виолетова,
жолта, нијанси на црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстанции адаптирани за медицинска или
ветеринарна употреба; храна за бебиња;
пелени за бебиња; додатоци во исхраната
за луѓе и животни; фластери; материјали
за завои; материјали за пломбирање заби
и забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди
кл. 35 рекламирање; компјутерско
рекламирање преку интернет; маркетинг;

водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи

(210) ТМ 2020/220 (220) 10/03/2020
(442) 30/06/2020

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул.
Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, сива, црна, црвена, нијанси на
зелена, жолта, портокалова, кафена,
нијанси на зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстанции адаптирани за медицинска или
ветеринарна употреба; храна за бебиња;
пелени за бебиња; додатоци во исхраната
за луѓе и животни; фластери; материјали
за завои; материјали за пломбирање заби
и забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди
кл. 35 рекламирање; компјутерско
рекламирање преку интернет; маркетинг;
водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи

(210) ТМ 2020/221 (220) 13/03/2020

(442) 30/06/2020

(731) Тодороски Димитар ул. Борис Кидрич бр. 105-8, МК**(740)** Адвокатско друштво Константиновиќ и Милошевски ул. Пролет бр. 31, 1000, Скопје
(540)

(591) виолетова, темно розева

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги

(210) ТМ 2020/223 (220) 12/03/2020

(442) 30/06/2020

(731) Друштво за обука и консултантски услуги ДОКТОР ГУДНАЈТ ДООЕЛ Скопје Народен фронт 19 А/Л. 5 Б, 1000, Скопје, МК**(740)** БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија бр 27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) темно сина, розова, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање

(професионално бизнис консултирање); вработување персонал; информации за дејноста, медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), оп-Нпе рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, претплата на весници, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; електронско издаваштво, информации за образовни и забавни настани, известување за забави, звучни записи (изнајмување звучни записи), он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и

водење семинари, симпозиуми, спортски натпревари, организирање изложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, разонода, текстови (пушување текстови) што не се рекламни текстови, телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), фотографски репортажи

(210) **TM 2020/232** (220) 16/03/2020
(442) 30/06/2020

(731) **British American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

RYDE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати; диетални и хранливи додатоци; диетални додатоци и диететски производи што содржат CBD масло; додатоци за храна; хомеопатски додатоци; билни додатоци; медицинска гума за жвакање; цврсти бонбони од калциум; цигари безтутун за медицинска употреба; замени за тутун за медицинска употреба; билни креми за медицинска употреба; билни чаеви за медицинска употреба; трансдермални лепенки
кл. 30 гуми за жвакање; бонбони за лижење (слаткарски производи); бонбони;

ментол бонбони; гумени бонбони
кл. 32 енергетски пијалаци
кл. 34 цигари;тутун, сиров или преработен;производи од тутун;замены за тутун (не за медицински цели);пури, цигарилос;кибрити;артикли за пушачи;хартија за цигари;туби за цигари;филтери за цигари;џебни апарати за виткање цигари;рачни машини за вбризување на тутун во хартиени туби;електронски цигари;течности за електронски цигари;производи од тутун наменети за загревање;уреди за загревање на замени за тутун наменети за инхалација;цигари кои содржат замени за тутун;табакери;кутии за цигари;бурмут (snus) со тутун;бурмут за шмркање (snuff) со тутун;бурмут (snus) без тутун;бурмут за шмркање (snuff) без тутун;орални никотински торбички без тутун (не за медицински цели)

(210) **TM 2020/233** (220) 18/03/2020
(442) 30/06/2020

(731) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde Via twins İş Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. Димитрие Чуповски бр.4/1-1 1000 Скопје, МК
(540)

Metadem

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2020/236** (220) 18/03/2020
(442) 30/06/2020

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРЕКА ЕДУ ДООЕЛ Струмица ул. Панде Кујумчиев, бр. 28, Струмица, МК**

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Скопје
Бул.Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000 Скопје
(540)




(591) жолта, портокалова, црвена, сина,
виолетова, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, професионално
насочување(совети во врска со
образованието и оспособувањето),
школски образовни услуги

(210) ТМ 2020/237 (220) 18/03/2020
(442) 30/06/2020

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ЕУРЕКА ЕДУ ДООЕЛ
Струмица ул. Панде Кујумџиев, бр. 28,
Струмица, МК

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Скопје
Бул.Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000 Скопје
(540)



(591) жолта, портокалова, црвена, сина,
виолетова, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, професионално
насочување(совети во врска со
образованието и оспособувањето),
школски образовни услуги

(210) ТМ 2020/238 (220) 18/03/2020
(442) 30/06/2020

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ЕУРЕКА ЕДУ ДООЕЛ
Струмица ул. Панде Кујумџиев, бр. 28,
Струмица, МК

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Скопје
Бул.Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000 Скопје
(540)



(591) жолта, портокалова, црвена, сина,
виолетова, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, професионално
насочување (совети во врска со
образованието и оспособувањето),
школски образовни услуги

(210) ТМ 2020/240 (220) 17/03/2020
(442) 30/06/2020

(731) MELISSA KIKIZAS ANONYMN
VIOMICHANIKH KAI EMPORIKI ETAIRIA
TROFIMON

Vionos 1, 104 43 Athens, GR

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

MELISSA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 доматно пире, доматен сок за
готвење, доматен сос, конзервирани, суви
и зготвени домати, масла и масти за

јадење, конзервирани маслинки
кл. 30 тестенини

(210) **TM 2020/241** (220) 17/03/2020
(442) 30/06/2020

**(731) DingTalk Holding (Cayman) Limited
Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands, KY**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 научни, истражувачки, навигациски,
геодетски, фотографски,
кинематографски, аудио-визуелни и
оптички апарати и инструменти, како и
апарати и инструменти за мерење тежина,
мерење, сигнализирање, детекција,
тестирање, проверка и апарати и
инструменти за спасување и обука;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање,
регулација или контрола на
дистрибуцијата или користењето на
електрична енергија; апарати и
инструменти за снимање, пренесување,
репродукција или обработка на звук, слики
или податоци; снимени и содржини кои
може да се симнуваат, празни дигитални

или аналогни плочи и медиуми за
складирање; магнетни носачи на
податоци, дискови за снимање; механизми
за апарати кои работаат со жетони;
регистер каси, направи за сметање,
опрема за обработка на податоци и
компјутери; компјутерски периферни
уреди; костуми за нуркање, маски за
нуркачи, тампони за уши за нуркачи,
штипки за нос за нуркачи и пливачи,
ракавици за нуркачи, апаратура за
дишење за подводно пливање;
компјутерски програми; компјутерски
софтвер во форма на апликација за
мобилни уреди и компјутери; софтверски
апликации за користење со мобилни
уреди; софтвер за обработка на
електронски плаќања до и од други;
софтвер за автентификација; компјутерски
софтвер обезбеден на Интернет; онлајн
електронски публикации (кои може да се
симнуваат од Интернет или од
компјутерска мрежа или од компјутерска
база со податоци); софтвер за инстант
пораки; софтвер за споделување
датотеки; комуникациски софтвер за
електронска размена на податоци, аудио,
видео, слики и графички содржини преку
компјутер, мобилен, безжично и
телекомуникациски мрежи; компјутерски
софтвер за обработка на слики, графички
содржини, аудио, видео, и текст;
компјутерски софтвер кој може да се
симнува за олеснување на електронска
размена на информации, податоци,
документи, глас и слики преку Интернет;
компјутерски апликации за стриминг на
аудио материјали, видео материјали,
видео, музика и слики; дигитални направи
за медиумски стриминг; компјутерски
софтвер кој може да се симнува кој им
овозможува на корисниците да
учествуваат во веб-базирани состаноци и

часови, со пристап до податоци, документи, слики и софтверски апликации преку веб пребарувач; компјутерски софтвер кој може да се симнува за пристапување, гледање, и контролирање компјутери и компјутерски мрежи на далечина; клауд-компјутерски софтвер кој може да се симнува; клауд-базиран софтвер кој може да се симнува; компјутерски софтвер; компјутерски софтвер (вклучувајќи софтвер кој може да се симнува од Интернет); дигитална музика (која може да се симнува од Интернет); игри, слики, снимки, филмови и музика кои може да се симнуваат; компјутерски и електронски програми и софтвер и програми и софтвер за видео игри (вклучувајќи софтвер кој може да се симнува од Интернет); електронски публикации кој може да се симнува во вид на магазини, статии, брошури, летоци, списоци со податоци, информациски материјали, инструкциски материјали во областа на бизнис, е-трговија, информациска технологија, клауд компјутери, телекомуникации, Интернет, бизнис и обуки за е-трговија, бизнис, продажба, маркетинг и финансиско управување; полу-проводници; полу-проводнички интегрални кола; полу-проводнички мемориски чипови; полу-проводнички мемориски контролори; полу-проводнички мемориски интегрални кола; полу-проводнички процесорски чипови; полу-проводнички процесори; микро-контролори; микро-контролни единици; микро-контролори на ниска струја; чипови за коло; компјутерски чипови; ЦПУ (единици за централна обработка); РИСК-В компјутерски чипови и единици за централна обработка; компјутерски чипови и единици за централна обработка со поставена инструкциска конструкција;

компјутерски периферни уреди; ноутбук компјутери; лаптоп компјутери; преносни компјутери; рачни компјутери; таблет компјутери; персонални дигитални асистенти; персонални медиа плеери; мобилни телефони; смартфони; дигитални камери; батерии, полначи за батерии; компјутерски работни станици; компјутерски сервери; компјутерски и телекомуникациски хардвер за вмрежување; адаптери, прекинувачи, рутери и хабови за компјутерска мрежа; безжични и жични модеми и комуникациски картички и уреди; држачи за лаптоп, компјутерски торби; апарати за гаснење пожар; компјутерски хардвер и фирмвер; автомобилски навигациски систем; компакт дискови; телекомуникациски апарати; подлоги за глумчиња; рачни слушалки за мобилни телефони; додатоци за мобилни телефони; алармни системи; камери за обезбедување; преносни единици за емитување радио и телевизија; опрема за емитување телевизија; камери; видео камери; рачни слушалки; слушалки; звучници; апарати и опрема за систем за глобално позиционирање (ГПС); дисплеи со течни кристали за телекомуникациска и електронска опрема; сет топ боксови; далечински управувачи; програми за складирање на податоци; очила и очила за сонце; електронски табли со знаци; кодирани или магнетни банкарски, кредитни, дебитни, готовински, платежни, телефонски и идентификациски картички; автоматски благајнички машини, раздавачи на готовина; компјутерски софтверски апликации, кои може да се симнуваат; електронски читачи на книги; касети со тонер, празни, за печатари и фотокопири; бебе монитори; видео бебе монитори; заштитници за леќи; кодирани

клуч картички; 3Д наочари; мемориски картички за машини за видео игри; софтвер кој може да се симнува за снимање и следење на здравјето на корисниците; апликациски софтвер кој може да се симнува за мобилни и безжични направи за снимање и следење на здравјето на корисниците; апликациски софтвер кој може да се симнува за мобилни и безжични направи за обезбедување информации во областите на здравјето и благосостојбата; софтвер кој може да се симнува за обезбедување информации во областите на здравјето и благосостојбата; софтвер кој може да се симнува за поврзување на корисниците со здравствени работници; апликациски софтвер кој може да се симнува за за мобилни и безжични направи за поврзување на корисниците со здравствени работници
 кл. 35 огласување; управување со бизнис; бизнис администрација; канцелариски работи; ширење на бизнис информации за производи и услуги од други преку локални и глобални компјутерски мрежи; советодавни услуги за бизнис поврзани со обезбедување веб страна на глобална компјутерска мрежа преку која трети лица може да нудат и снабдуваат производи и услуги, пласираат, утврдуваат статус и да пополнуваат трговски насоки и нарачки, да склучуваат договори и бизнис трансакции; обезбедување компјутеризирани услуги за онлајн нарачки; советодавни услуги за бизнис поврзани со работење на електронски пазар за купувачи и продавачи на производи и/или услуги на глобална компјутерска мрежа; бизнис помош поврзана со олеснување бизнис трансакции преку локални и глобални компјутерски мрежи; обезбедување продажба, бизнис, огласување и

промотивни информации преку глобална компјутерска мрежа и преку Интернет; услуги на бизнис администрација за обработка на продажба направена преку Интернет; онлајн трговски услуги поврзани со електронски аукции и обезбедување онлајн бизнис евалуација поврзана со тоа; управување со бизнис услуги поврзани со електронска трговија; организација, работење и надзор на шеми за лојалност и поттикнување; продукција на телевизиски и радио реклами; сметководство; аукции; трговски саеми; испитување мислење; обработка на податоци; обезбедување на бизнис информации; услуги на агенции за огласување; управување со бази со податоци; собирање на информации во компјутерска база со податоци; услуги на бизнис советување; услуги на управување со бизнис проекти; услуги за пазарни истражувања; услуги на агенции за меѓународен увоз и извоз; изнајмување на простор за огласување на комуникациски медиуми; обезбедување именик со веб страници од трети лица за олеснување бизнис трансакции; комерцијална администрација за лиценцирање на производи и услуги од други; обработка на компјутерски податоци; услуги на продажба, бизнис и промотивни информации; одговарање на телефон (за други); управување со персонал; презентација на производи на комуникациски медиуми за малородажни цели; агенциски сервиси за купување и продажба; селекција на производи и набавка на производи за индивидуи и бизниси; услуги за нарачување (за други); секретарски услуги; организација на изложби за комерцијални цели или цели на огласување; услуги за бизнис помош поврзани со собирање и изнајмување на листи со адреси; бизнис истраги; услуги на

препорачување бизниси и систематизирање персонал; агенциски услуги за одобрување увоз-извоз (агенциски услуги за увоз-извоз); агенции за претплата на весници; изнајмување на канцелариска опрема; управување со однос со купувачи; услуги на управување со бизнис и администрација поврзани со програми за спонзорства; сметководствени услуги; добротворни услуги, имено, организирање и водење волонтерски програми и проекти со кои и се служи на заедницата; изнајмување на штандови за продажба; обезбедување на комерцијални и бизнис контакт информации; оптимизација на машини за пребарување; оптимизација на посети на веб страници; комерцијални услуги за посредување; управување со бизнис за обезбедувачи на услуги кои работаат сами (фриленсери); преговарање и заклучување на комерцијални трансакции за трети лица; дополнување и одржување на податоци во компјутерска база со податоци; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со хемикалии за користење во индустрија, наука и фотографија, како и во земјоделство, градинарство и шумарство, непроцесуирани вештачки смоли, непроцесуирана пластика, компост, ѓубрива, оплодувачи; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со бои, намази, лакови, конзерванси против 'рѓа и против пропаѓање на дрво, обојувачи, бои, мастила за печатење, обележување и гравирање, непреработени природни смоли, метали во форма на фолија и прашок за користење во фарбање, декорирање, печатење и уметност; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со немедицинска козметика и тоалетни препарати, немедицински пасти

за заби, парфимерија, есенцијални масла, препарати за ароматизирање на простории, препарати за избелување и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, стругање и гребење; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со фармацевтски препарати, медицински и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететска храна и супстанции адаптирани за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња, диететски суплементи за луѓе и животни, фластери, материјали за преврзување, сетови за прва помош, материјал за пломбирање заби, забарски смоли, дезинфекциони средства, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со обични метали и нивните легури, руди, метални материјали за градење и градежништво, преносни метални градби, неелектрични кабли и жици од обичен метал, мали предмети од метален хардвер, метални контејнери за складирање или транспорт, сефови; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со машински алати, алати кои работаат на струја, мотори и машини (освен за копнени возила), компоненти за поврзување и размена на машини (освен за копнени возила); услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со земјоделски алати (кои не се мануелни рачни алати), инкубатори за јајца, автоматски продажни (вендинг) машини, електрични апарати за кујна, метење, чистење, миене и машини за перење; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со рачни алати и алати (мануелни), есцајг, оружје

(освен огнено оружје), бричеви, електрични бричеви; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување, апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулација или контрола на струја; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со апарати за снимање, размена или репродукција на звук или слики, магнетни носачи на податоци, дискови за снимање, механизми за апарати кои работаат со жетони, регистер каси, машини за сметање; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со опрема за обработка на податоци и компјутери, компјутерски софтвер, софтверски апликации за мобилни уреди и компјутери, софтверски апликации за користење со мобилни уреди, софтвер за обработка на електронски плаќања, софтвер за автентификација, електронски публикации (кои може да се симнуваат); услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со софтвер за инстант пораки, софтвер за споделување датотеки, софтвер за електронска размена и споделување податоци, аудио, видео, слики и графички содржини преку компјутер, мобилен, безжично и преку телекомуникациски мрежи, компјутерски софтвер за обработка на слики, графички содржини, аудио, видео и текст; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со компјутерски софтвер кој може да се симнува и кој им овозможува на

корисниците да учествуваат во веб базирани состаноци и часови, компјутерски софтвер за пристапување, гледање, и контролирање компјутери и компјутерски мрежи на далечина, клауд-компјутерски софтвер, компјутерски периферни уреди; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со полу-проводници, полу-проводнички интегрални кола, полу-проводнички мемориски чипови, полу-проводнички мемориски контролори, полу-проводнички мемориски интегрални кола, полу-проводнички процесор чипови, полу-проводнички процесори, микро-контролори, микро-контролни единици, микро-контролори на ниска струја, чипови за коло, компјутерски чипови; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со ЦПУ (единици за централна обработка), РИСК-В компјутерски чипови и единици за централна обработка, компјутерски чипови и единици за централна обработка со поставена инструкциска конструкција; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со персонални дигитални асистенти, персонални медиа плеери, мобилни телефони, смартфони, дигитални камери, батерии, полначи за батерии, компјутерски сервери, компјутерски и телекомуникациски хардвер за вмрежување, адаптери за компјутерска мрежа, прекинувачи, рутери и хабови, безжични и жични модеми и комуникациски картички и уреди, лаптоп држачи; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со компјутерски торби, апарати за гаснење пожар, компакт дискови, дигитална музика (која може да се симнува), телекомуникациски апарати, подлоги за глумчиња, додатоци за мобилен телефон,

кои може да се симнуваат игри, слики, снимки, филмови и музика, алармни системи, камери за обезбедување; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со преносни единици за емитување радио и телевизија, опрема за емитување телевизија, апарати и опрема за систем за глобално позиционирање (ГПС), програми за складирање на податоци, очила и очила за сонце, електронски табли со знаци; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со кодирани или магнетни банкарски кредитни, дебитни, готовински и идентификациски картички, автоматски благајнички машини, готовински диспензери, електронски читачи на книги, празни касети со тонер за печатари и фотокопири, бебе монитори, заштитници за леќи, кодирани клуч картички, 3Д наочари, мемориски картички за машини за видео игри, магнети, заштитна облека, заштитни шлемови, заштитни ракавици, заштитни обувки; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со операциони, медицински, забни и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски помагала, материјали за шиене рани, терапевтски уреди и уреди за помош адаптирани за лица со посебни потреби, апарати за масажа, апарати, уреди и предмети за нега на новороденчиња, апарати за сексуална активност, уреди и предмети; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со терапевтски апарати на топол воздух, електрични ќебиња за медицински цели, тестирање апарати за медицински цели, апарати за тестирање крв, слушни помагала за глуви, заштитници на слух, електрични ќебиња за медицински цели, дијагностички апарати за медицински

цели, вештачки екстремитети, очи и заби, завои за поддршка, шишиња за бебиња, цуцли за користење со шишиња за хранење бебиња, гребачи за јазик; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со апарати и инсталации за осветлување, греење, ладење, генерирање пареа, готвење, сушење, вентилирање, снабдување со вода и санитарни цели; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со возила, апарати за движење по земја, воздух или вода, велосипеди, делови и додатоци за возила, делови и додатоци за велосипеди, безбедносни седишта за возила за деца, безбедносни појаси за седишта во возила, гуми, закрпи за гуми, прекривки за гуми; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со огнено оружје, муниција и проектили, експлозиви, огномет; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со благородни метали и нивни легури, накит, драги и полудраги камења, хоролошки и хронометриски инструменти; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со музички инструменти, штандови за музика и штандови за музички инструменти, стапчиња за диригенти; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со хартија и картон, печатени работи, книговезачки материјали, фотографии, канцелариски материјали и канцелариска опрема (освен мебел), лепила како канцелариски материјали или за домаќински цели, материјали за цртање и материјали за уметници, четки за сликање; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со материјали за обука и настава, пластични листови, филмови и торби за завиткување и пакување, печатарски букви, клишиња за

печатење, картички во форма на дебитни картички, кредитни картички, платежни картички, телефонски картички и идентификациски картички кои не се кодирани и магнетни картички, кориснички упатства, марамчиња направени од хартија, модели и фигури направени од хартија, држачи за листови, салфетки од хартија, марамчиња од хартија, декорации за забави направени од хартија; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со кожа и имитации на кожа, кожа од животни и крзна, багаж и торби за носење, паричници и ташни, чадори и чадори за сонце, стапови за одење; камшици, узди и сарачки производи, крагни, каивчиња и облека за животни; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со мебел, огледала, рамки за слики, контејнери (не од метал) за складирање или транспорт; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со домаќински или кујнски садови и контејнери, садови за готвење и прибор за маса (освен вилушки, ножеви и лажици), чешли и сунѓери, четки (освен четки за сликање), материјали за правење четки, предмети за цели за чистење, стакларија, порцелан и керамика, електрични четки за заби; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со јажиња и врвки, мрежи, шатори и настрешници, тенди од текстил или синтетички материјали, едра, вреќи за транспорт и складирање на материјали на куп, материјали за потполнување, за поставување и за полнење (освен хартија, картон, гума или пластика), непреработени кончани текстилни материјали и нивни замени; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со предива и конци, за текстилна употреба; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во

врска со текстил и замени за текстил, домаќински чаршафи, завеси од текстил или пластични; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со облека, обувки, капи; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со тантела, гајтани и везови, и позамантерија, траки и панделки, копчиња, петлици и илици, иглички и игли, вештачки цвеќиња, декорации за коса, вештачка коса; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со килими, килимчиња, простирки и бришачи, линолеум и други материјали за подни прекривки; сидни тапети (што не се од текстил); услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со игри, играчки и предмети за играње; апарати за видео игри, предмети за гимнастика и спорт; украси за новогодишни елки, празнични декорации и вештачки новогодишни елки; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со апарати за електронски игри и апарати за забава кои не се од тие кои се адаптирани за користење со надворешен екран за прикажување, домашни машини за видео игри и рачни машини за видео игри (ниедна за користење со телевизиски приемници), новогодишни чорапи, рачни единици за играње електронски игри, хартиени шапки за забава, пластични шапки за забава, ленти и украси од хартија за забави; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, овошни сосови, сирење од мешунки, тофу, чорби, бистри супи, желеа, џемови, компоти, јајца, крем, млеко и млечни производи, соино млеко, замени за млеко, производи направени од замени за млеко, масла и масти за јадење,

подготвени јаткасти плодови, суви јаткасти плодови, храна за закуски, подготвени оброци, брза храна спакувана однапред; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со кафе, чај, какао, замена за кафе, ориз, тестенини и кнедли, тапиока и саго, брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, чоколадо, сладолед, сорбети, мраз за јадење, шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, мирудии, зачини, конзервирани билки, оцет, сосови, додатоци (муридии); мраз [смрзната вода]; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со замени за кафе, пијалоци базирани на кафе, ливчиња чај и производи од чај, пијалоци базирани на чај, какао и производи од какао, пијалоци базирани на чоколадо, пекарски производи, пица, пудинг, месечеви торти, плочки за закуска кои содржат мешавина од житарици, јаткасти плодови и суво овошје [слатки], колачиња, крекери, кинески торти и торти во западен стил, кинески кнедли, снегулки од бадем; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со непреработени и непроцесуирани земјоделски, аквакултурни, хортикултурни и шумарски производи, непреработени и непроцесуирани житарици и семиња, свежо овошје и зеленчук, свежи билки, природни растенија и цвеќиња, луковици, расад и семиња за садење, живи животни, храна и пијалоци за животни, малтекс; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со пиво, препарати за правење пиво, минерални и сода води и други безалкохолни напитоци и пијалоци, овошни пијалоци и овошни сокови, сирупи и други безалкохолни препарати за правење пијалоци, зеленчукови пијалоци и зеленчукови

сокови; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со алкохолни пијалоци (освен пиво), алкохолни препарати за правење пијалоци, алкохолни екстракти, алкохолни есенции; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со тутун или замени за тутун, цигари и пури, електронски цигари и усни испарувачи за пушачи, предмети за пушачи, кибрит; сите од погоре споменатите услуги на малопродажба и големопродажба исто обезбедени онлајн, преку стоковни куќи или супермаркети, и сите истотака им овозможуваат на потрошувачите згодно да ги гледаат и купуваат овие производи од Интернет веб страна со стоки за широка потрошувачка и при големопродажни распродажби, каталог со стоки за широка потрошувачка преку поштенски порачки или преку телекомуникации и од малопродажни распродажби; советување, информации и советодавни услуги поврзани со горе споменатите услуги кл. 38 телекомуникации; телекомуникациски услуги, имено, услуги на размена и прием на податоци преку телекомуникациски мрежи; обезбедување веб-базирани мултимедијални телеконференции, видеоконференции и онлајн услуги за состаноци кои овозможуваат симултано и асинхроно гледање, споделување, уредување и дискутирање на документи, податоци и слики од учесниците преку веб пребарувач; обезбедување на потрошувачите со онлајн пристап до онлајн извештаи во врска со перформансите, ефективноста и статусот на веб-базирани апликации, телеконференции, видеоконференции и состаноци; обезбедување на корисници со сигурен далечински пристап преку

Интернет до приватни компјутерски мрежи; обезбедување онлајн услуги за соработка кои им овозможуваат на корисниците пристап до апликации, платформи, документи кои заеднички се споделуваат, податоци, листи со задачи и форуми за дискутирање; обезбедување пристап до компјутерска база со податоци на глобална компјутерска мрежа за пребарување и враќање информации, податоци, веб страници и ресурси достапни на компјутерски мрежи; обезбедување кориснички пристап до компјутерска база со податоци која содржи електронски публикации, огласни табли, база со податоци и информации пристапна преку компјутер; работење на соби за разговор (услуги на соби за разговор); повеќекратен кориснички пристап до глобални компјутерски информациски мрежи за пренос и ширење на широк спектар на информации; обезбедување пристап до веб страници на глобална компјутерска мрежа преку која трети лица може да нудат производи и услуги, да стават и исполнуваат нарачки, да склучуваат договори и бизнис трансакции; обезбедување пристап до интерактивни веб страници на глобална компјутерска мрежа за трети лица да објавуваат информации, одговараат на барања и да стават и исполнуваат нарачки за производи, услуги и бизнис можности; услуги за електронска комуникација за поставување виртуелни соби за разговор преку текстуални пораки; обезбедување електронски огласни табли за објавување и размена на пораки помеѓу и меѓу компјутерски корисници во врска со производи, услуги и бизнис насоки и можности; обезбедување онлајн интерактивна огласна табла за објавување, промовирање, продажба и

препродажба на предмети преку глобална компјутерска мрежа; услуги на обезбедување електронска пошта и услуги на препраќање електронска пошта; аудио и видео комуникација преку компјутери и компјутерски мрежи и преку глобална комуникациска мрежа; обезбедување компјутерски пристап и изнајмување време за пристап до онлајн интерактивни огласни табли и бази со податоци; обезбедување пристап до електронски огласни табли за објавување и размена на пораки помеѓу и меѓу компјутерски корисници во врска со производи, услуги и бизнис можности; обезбедување пристап до електронски календар, именик и електронска тетратка, преку локални и глобални компјутерски мрежи; обезбедување услуги на директна врска меѓу компјутерски корисници за размена на податоци; обезбедување телекомуникациски пристап и линкови до компјутерска база со податоци и до Интернет; услуги на емитување Интернет; обезбедување онлајн база со податоци на информации во врска со веб-базирани платформи за поднесување на прговори за емитување; обезбедување телекомуникациски пристап и линкови до компјутерска база со податоци и Интернет; услуги за електронска комуникација; интерактивни телекомуникациски услуги; телекомуникациски информации (веб страни), компјутерски програми и податоци; обезбедување телекомуникациски врски со Интернет или бази со податоци; обезбедување телекомуникациски пристап до ворлд вајд веб простор и структури; комуникација преку компјутерски терминали; комуникација преку мрежи со оптички влакна; компјутерски потпомогната размена на пораки, информации, податоци, документи и слики; услуги на

размена на податоци преку електронски начин; електронска размена на глас, податоци, аудио, видео, текст и графички содржини пристапни од компјутер и телекомуникациски мрежи; услуги на инстант пораки; комуникациски услуги за мобилни телефони; собирање, размена и испорака на податоци преку електронски начин; собирање, размена и испорака на поштенски пораки, сликани и/или снимени информации како што се карактери, пораки, музика и слики, телеграми, информации и податоци преку механички, електронски, телефонски начин и преку телекс, кабел, компјутер или сателит; размена, емитување и прием на аудио, видео, сликани и снимени слики и податоци било во компримирана или не-компримирана форма и било во живо или одложено време; услуги на електронски пораки, конференции и размена на порачки; услуги на видео конференции; комуникација преку електронска огласна табла која им овозможува на корисниците да изведуваат интерактивни разговори во живо меѓу компјутерски терминал и електронска огласна табла која соржи слики и снимени информации и гласовни информации како што се карактери; обезбедување електронски огласни табли и табли за пораки за размена на пораки; обезбедување онлајн форуми за дискутирање; комуникациски услуги, имено, текстуални и нумерички дигитални услуги на пораки; размена на информации преку размена на пораки за помош при носење одлуки; размена на информации преку системи за видео комуникација; услуги на веб конференции; обезбедување далечински пристап и простор до видео и/или телефонски конференции; советодавни услуги во областа на осигурување на податоци и услуги за

размена на информации; обезбедување линкови со електронски податоци; факс размена; испраќање пораки; платежни услуги; изнајмување на модеми; изнајмување на телекомуникациска опрема; услуги на испраќање, примање и препраќање на електронски пораки; услуги за емитување телевизија; емитување и размена на радио и телевизиски програми; емитување музика; размена на музика, филмови, интерактивни програми, видео, електронски компјутерски игри; размена на информации поврзани со онлајн пазарење и малопродажни услуги за широка потрошувачка; услуги на размена за видео по побарување; услуги на агенции за вести; консултативни, информациона и советодавни услуги поврзани со сите горе споменати услуги

кл. 41 образование; обезбедување на обука; забава; спортски и културни активности; објавување на текстови, книги и журналы (кои не се популарни текстови); објавување на дијаграми, слики и фотографии; објавување на весници, магазини и периодични изданија; услуги на образование, обука и тренинг поврзани со телекомуникации, компјутери, компјутерски програми, клауд компјутери, дизајн на веб страници, е-трговија, управување со бизнис, финансиско управување и огласување; обезбедување на образование, рекреација, тренинг, подучување и обука интерактивна и не-интерактивна; дизајн на образовни курсеви, испитувања и квалификации; забава обезбедена преку електронски и дигитални интерактивни медиуми; услуги на електронски игри обезбедени преку Интернет; обезбедување на информации поврзани со активности на образование, обука, забава, рекреација и спортски, социјални и културни активности;

обезбедување онлајн електронски публикации (кои не може да се симнуваат); договарање, организирање, одржување и водење натревари по пеење; договарање, организирање, одржување и водење концерти; договарање, организирање, одржување и водење настани и натревари за образовни или забавни цели; договарање, организирање, одржување и водење шоуа со игри и потраги; услуги на агенции за билети за забава; информации поврзани со забава или образование, обезбедени онлајн од компјутерска база со податоци или Интернет; обезбедување дигитална музика (која не може да се симнува) од Интернет; обезбедување дигитална музика (која не може да се симнува) од МП3 (мувинг пикчр експерт груп 1 - аудио лејер 3) Интернет веб страници; обезбедување видео игри, компјутерски игри, звук или слики, или филмови преку телекомуникациски или компјутерски мрежи; обезбедување онлајн компјутерски игри и натпревари; обезбедување онлајн видео, кои не може да се симнуваат; обезбедување на стриминг на онлајн електронски публикации на Интернет или на компјутерска мрежа или компјутерска база со податоци; забавни и образовани услуги поврзани со планирање, продукција и дистрибуција на звук, слики, дигитална музика, филмови, аудио во живо или снимено, визуелни или аудио-визуелни материјали за емитување на земјен кабел, сателитски канали, Интернет, безжично или системи со жичани врски и други начини на комуникација; услуги на музичка забава; изнајмување на звучни снимки; подготовка на забавни, образовни, документарни програми и програми со вести за емитување; услуги на репортери на вести; информации поврзани со

спортски или културни настани, тековни работи и вонредни вести обезбедени преку сателитска телевизиска размена, Интернет или на друг електронски начин; телевизиска, радио и филмска продукција; подготовка и продукција на телевизиски програми; обезбедување на информации, податоци, графички содржини, звук, музика, видео, анимација и текст за забавни цели; услуги на игри; обезбедување на клубска рекреација, спортски и гимнастички простории; изведби на бендови; клубска забава, дискотеки, модни реви и услуги на ноќни клубови; клубски услуги поврзани со забава, образование и културни услуги; договарање, водење и обезбедување на конференции, конвенции, конгреси, семинари и работилници за обука; договарање, водење и обезбедување на конференции, конвенции, конгреси, семинари и работилници за обука во врска со телекомуникации, компјутери, компјутерски програми, клауд компјутери, дизајн на веб страници, е-трговија, управување со бизнис, финансиско управување и огласување; организирање и водење изложби, модни реви, образовни шоуа и културни шоуа и изведби; уметнички изложби и галериски услуги; услуги на изнајмување уметнички галерии поврзани со фини уметности; услуги на обука во врска со здравје и безбедност при работа, и зачувување на природата; обезбедување на часови за пури, часови за пробување вино; обезбедување образовни информации за истражувачки материјали и агенции за нив; договарање, организирање, планирање и управување на семинари; обука за животни; насоки во продуцирање програми за емитување; услуги на тренинг поврзани со работење на машини и

опрема, вклучувајќи аудио-визуелна опрема, која се користи за продуцирање програми за емитување; обезбедување аудио и визуелни студија; обезбедување простории за спорт; обезбедување простории за филмови, шоуа, драми, музика или образовна обука; агенции за резервирање забава; издавање и изнајмување на филмови (кинематографски филмови); издавање и изнајмување на музички инструменти; издавање и изнајмување на телевизиски програми; издавање и изнајмување на телевизори; позајмување библиотеки; архивски библиотекарски услуги; услуги за преведување; услуги на толкување на знаковен јазик; изнајмување на предходно снимени видео ленти; издавање и изнајмување на машини за играње; изнајмување на опрема за аркадни игри; изнајмување слики; фотографија; превод; толкување јазици; образовни и програми за обука во областа на управување со ризик; образовни и програми за обука поврзани со сертификација; обезбедување на вести; услуги на лотарија; подучување; консултативни, информациони и советодавни услуги поврзани со сите горе споменати услуги

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајн поврзани со тоа, индустриски анализи и истражувачки услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; истражување и развој поврзани со полу-проводници, полу-проводнички интегрални кола, полу-проводнички мемориски чипови, полу-проводнички мемориски контролори, полу-проводнички мемориски интегрални кола, полу-проводнички процесорски чипови, полу-проводнички процесори, микро-контролори, микро-контролни единици, микро-контролори на ниска струја, чипови

за коло, компјутерски чипови, ЦПУ (единици за централна обработка), РИСК-В компјутерски чипови и единици за централна обработка, компјутерски чипови и единици за централна обработка со поставена инструкциска конструкција; софтвер како услуга (СааС); компјутерски услуги поврзани со пренесување информации, податоци, документи и слики преку Интернет; апликација за обезбедување сервисни (АСП) услуги, имено, одржување компјутерски софтверски апликации од други; апликација за обезбедување сервисни (АСП) услуги, обезбедување софтвер во областите на веб-базирани конференции, аудио конференции, електронски пораки, соработка на документи, видео конференции и гласовна и обработка на повици; обезбедување онлајн софтвер кој не може да се симнува за олеснување интероперабилност на повеќекратни софтверски апликации; услуги на техничка поддршка поврзани со компјутерски софтвер и апликации обезбедени онлајн, преку е-пошта и преку телефон; компјутерски услуги, имено, креирање онлајн заедница за регистрирани корисници да учествуваат во дискусии, да добиваат повратни одговори од нивни партнери, формирање виртуелни заедници, зафаќање со социјално вмрежување, и размена на документи; совети за компјутерска технологија обезбедени на Интернет корисниците преку жешки линии за поддршка; компјутерски услуги поврзани со креирање индекси на информации, страници и ресурси на компјутерски мрежи; обезбедување машини за пребарување; дизајн на компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп компјутери, преносни компјутери и рачни компјутери; дизајн на персонални

дигитални асистенти и персонални медиа плеери; дизајн на мобилни телефони и смартфони; дизајн на дигитални камери; компјутерски услуги; компјутерско програмирање; услуги на компјутерско интегрирање; услуги на компјутерски анализи; компјутерско програмирање во врска со одбрана против вируси; софтверски услуги за компјутерски систем; дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на компјутерски систем; дизајн и развој на веб страни; одржување веб страни за други; одржување софтвер за компјутерски апликации за пребарување и враќање информации од база со податоци и компјутерски мрежи; обезбедување технички информации на посебно барање од крајните корисници преку телефон или глобална компјутерска мрежа; консултативни услуги во врска со компјутерски софтвер; компјутерски услуги поврзани со пребарувања кроени по мерка на компјутерска база со податоци и веб страници; кодирање и декодирање на компјутерски и електронски сигнали; конверзија на физички податоци и документи во форма на електронски медиуми; услуги на тестирање и евалуација; архитектонски и дизајнерски услуги; внатрешен дизајн на згради, канцеларии и апартмани; компјутерски информационални услуги; мрежни информациски услуги, имено, обезбедување технички информации поврзани со компјутери и мрежи во областа на бизнис и е-трговија; обезбедување на компјутерски програми за управување со безбедносен ризик; услуги на информации за компјутерска безбедност, знаење и тестирање; услуги за осигурување квалитет; компјутерски услуги поврзани со сертификација на бизнис трансакции и подготовка на

извештаи за нив; контрола на пристап до (безбедносни услуги за-) компјутери, електронски мрежи и бази со податоци; услуги на безбедност при размена на податоци и на трансакции преку компјутерски мрежи; консултирање во областа на безбедност на податоци; технолошко консултирање во врска со обезбедување на телекомуникации; безбедносни услуги за компјутеризирани комуникациски мрежи; обезбедување информации во областите на Интернет, ворлд вајд веб и безбедност на компјутеризирани комуникациски мрежи и сигурна размена на податоци и информации; советодавни услуги во областите на Интернет, ворлд вајд веб и безбедност на компјутеризирани комуникациски мрежи, информации за безбедносни услуги; услуги за автентификација за компјутерска безбедност; онлајн автентификација на електронски потписи; резервни копии на податоци од страни кои не се на Интернет; обезбедување информации за компјутерска технологија и програмирање преку веб страна; картографски услуги; клауд компјутери; обезбедување услуги за клауд одржување; обезбедување привремено користење на клауд-базиран софтвер кој не може да се симнува и клауд компјутерски софтвер; електронско складирање на податоци; обезбедување виртуелни компјутерски системи и виртуелни компјутерски опкружувања преку клауд компјутери; изнајмување на софтвер за забава; обезбедување онлајн не-компјутерски софтвер кој може да се симнува и компјутерски апликации за стриминг на аудио материјали, видео материјали, видеа, музика и слики; обезбедување он-лајн софтвер кој не може да се симнува за снимање и

следење на здравјето на корисниците; обезбедување он-лајн софтвер кој не може да се симнува за обезбедување информации во областите на здравјето и благосостојбата; обезбедување он-лајн софтвер кој не може да се симнува за поврзување на корисниците со здравствени работници; консултативни, информациони и советодавни услуги поврзани со сите горе споменати услуги кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; гриза за хигиена и убавина за за човекови битија или животни; земјоделски, градинарски и шумарски услуги; услуги на физикална терапија; услуги на салони за убавина; третмани за нега на кожа и убавина; услуги на масажа; јавни бањи за хигиенски цели; услуги на фризери, услуги на штандови за убавина; избор на козметика за индивидуалци; обезбедување информации и услуги на консултации и советување поврзани со користење на производи за нега на кожа, производи за третмани за убавина, козметички производи, фармацевтски и медицински услуги преку Интернет, преку телекомуникациски направи или други електронски средства; обезбедување на простории со сауни; обезбедување на простории со солариум и платформи за сончање; услуги за фитнес за тело; услуги за уништување на сало; услуги за намалување на тежина; услуги за третман на коса; услуги за грижа за здравје; шминкерски услуги; депилирање со восок; ортодонтски услуги; лекарски услуги обезбедени онлајн преку софтвер кој може да се симнува или апликациски софтвер или софтвер кој не може да се симнува; услуги на медицинско советување обезбедени онлајн преку софтвер кој може да се симнува или апликациски софтвер или софтвер кој не може да се симнува;

медицинска помош; здравствено советување; медицински услуги на далечина; информации и советодавни услуги поврзани со лично управување на медицински состојби; услуги на медицинска евалуација; следење на здравствениот прогрес на пациенти; информации и советодавни услуги поврзани со горе споменатите услуги; сите вклучени во класа 44

кл. 45 Правни услуги; безбедносни услуги за физичка заштита на стварна сопственост и индивидуи; персонални и социјални услуги обезбедени од други за исполнување на потребите на индивидуалци, имено, услуги на лично купување, услуги на немедицинска лична нега за други во вид на планирање, организирање, договарање и помагање на индивидуалци да извршуваат дневни задачи, услуги на лично потсетување, услуги на лични телохранители, социјално придружување; услуги на он-лајн социјално вмрежување; услуги на регистрација на домен имиња; советување за интелектуална сопственост; лиценцирање интелектуална сопственост; советување поврзано со лиценцирање интелектуална сопственост; експлоатација и лиценцирање на права од интелектуална сопственост; експлоатација и лиценцирање на права од интелектуална сопственост кои се однесуваат на полу-проводници, полу-проводнички интегрални кола, полу-проводнички мемориски чипови, полу-проводнички мемориски контролори, полу-проводнички мемориски интегрални кола, полу-проводнички процесорски чипови, полу-проводнички процесори, микроконтролори, микроконтролни единици, ниско-струјни микроконтролори, чип кола, компјутерски чипови, ЦПУ (единици за централна

обработка), РИСК-В компјутерски чипови и единици за централна обработка; компјутерски чипови и централни единици за обработка со инструкциско множество; лиценцирање на компјутерски чипови и платформи на централни процесни единици; лиценцирање на користење на компјутерски софтвер и компјутерски програми; лиценцирање на дигитални податоци, слики, филм, аудио и текст; креирање, компилирање и одржување на регистар со домен имиња; правно истражување; услуги на подготовка на правни документи; правно управување со лиценци; парнични услуги; услуги за алтернативно решавање на спорови; услуги на арбитража; чуварски у безбедносни услуги; услуги за лична безбедност; обезбедување услуги за заштита (безбедност) преку електрични централни станици за престапници, крадци и системи за заштита од пожар; услуги на мониторинг за аларми за престапници и крадци, нарави за детекција на пожар и поплава и услуги на мониторинг за аларми; услуги за одржување на домаќинства; испитување багаж за безбедносни цели; услуги на испитување на лична позадина; безбедносни услуги за заштита на имот и индивидуи; погребални услуги; изнајмување облека; услуги на социјална работа; услуги на состаноци; ослободување гулаби за специјални прилики; услуги на балсамирање; консултативни, информациони и советодавни услуги поврзани со сите горе споменати услуги

(210) **TM 2020/242** (220) 17/03/2020

(442) 30/06/2020

(731) **DingTalk Holding (Cayman) Limited**
Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119

Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205 Cayman Islands, KY

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

钉钉

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, истражувачки, навигациски, геодетски, фотографски, кинематографски, аудио-визуелни и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, детекција, тестирање, проверка и апарати и инструменти за спасување и обука; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулација или контрола на дистрибуцијата или користењето на електрична енергија; апарати и инструменти за снимање, пренесување, репродукција или обработка на звук, слики или податоци; снимени и содржини кои може да се симнуваат, празни дигитални или аналогни плочи и медиуми за складирање; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; механизми за апарати кои работаат со жетони; регистер каси, направи за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; компјутерски периферни уреди; костуми за нуркање, маски за нуркачи, тампони за уши за нуркачи, штипки за нос за нуркачи и пливачи, ракавици за нуркачи, апаратура за

дишење за подводно пливање; компјутерски програми; компјутерски софтвер во форма на апликација за мобилни уреди и компјутери; софтверски апликации за користење со мобилни уреди; софтвер за обработка на електронски плаќања до и од други; софтвер за автентификација; компјутерски софтвер обезбеден на Интернет; онлајн електронски публикации (кои може да се симнуваат од Интернет или од компјутерска мрежа или од компјутерска база со податоци); софтвер за инстант пораки; софтвер за споделување датотеки; комуникациски софтвер за електронска размена на податоци, аудио, видео, слики и графички содржини преку компјутер, мобилен, безжично и телекомуникациски мрежи; компјутерски софтвер за обработка на слики, графички содржини, аудио, видео, и текст; компјутерски софтвер кој може да се симнува за олеснување на електронска размена на информации, податоци, документи, глас и слики преку Интернет; компјутерски апликации за стриминг на аудио материјали, видео материјали, видеа, музика и слики; дигитални направи за медиумски стриминг; компјутерски софтвер кој може да се симнува кој им овозможува на корисниците да учествуваат во веб-базирани состаноци и часови, со пристап до податоци, документи, слики и софтверски апликации преку веб пребарувач; компјутерски софтвер кој може да се симнува за пристапување, гледање, и контролирање компјутери и компјутерски мрежи на далечина; клауд-компјутерски софтвер кој може да се симнува; клауд-базиран софтвер кој може да се симнува; компјутерски софтвер; компјутерски софтвер (вклучувајќи софтвер кој може да

се симнува од Интернет); дигитална музика (која може да се симнува од Интернет); игри, слики, снимки, филмови и музика кои може да се симнуваат; компјутерски и електронски програми и софтвер и програми и софтвер за видео игри (вклучувајќи софтвер кој може да се симнува од Интернет); електронски публикации кој може да се симнува во вид на магазини, статии, брошури, летоци, списоци со податоци, информациски материјали, инструкциски материјали во областа на бизнис, е-трговија, информациска технологија, клауд компјутери, телекомуникации, Интернет, бизнис и обуки за е-трговија, бизнис, продажба, маркетинг и финансиско управување; полу-проводници; полу-проводнички интегрални кола; полу-проводнички мемориски чипови; полу-проводнички мемориски контролори; полу-проводнички мемориски интегрални кола; полу-проводнички процесорски чипови; полу-проводнички процесори; микро-контролори; микро-контролни единици; микро-контролори на ниска струја; чипови за коло; компјутерски чипови; ЦПУ (единици за централна обработка); РИСК-В компјутерски чипови и единици за централна обработка; компјутерски чипови и единици за централна обработка со поставена инструкциска конструкција; компјутерски периферни уреди; ноутбук компјутери; лаптоп компјутери; преносни компјутери; рачни компјутери; таблет компјутери; персонални дигитални асистенти; персонални медиа плеери; мобилни телефони; смартфони; дигитални камери; батерии, полначи за батерии; компјутерски работни станици; компјутерски сервери; компјутерски и телекомуникациски хардвер за вмрежување; адаптери, прекинувачи,

рутери и хабови за компјутерска мрежа; безжични и жични модеми и комуникациски картички и уреди; држачи за лаптоп, компјутерски торби; апарати за гаснење пожар; компјутерски хардвер и фирмвер; автомобилски навигациски систем; компакт дискови; телекомуникациски апарати; подлоги за глумчиња; рачни слушалки за мобилни телефони; додатоци за мобилни телефони; алармни системи; камери за обезбедување; преносни единици за емитување радио и телевизија; опрема за емитување телевизија; камери; видео камери; рачни слушалки; слушалки; звучници; апарати и опрема за систем за глобално позиционирање (ГПС); дисплеи со течни кристали за телекомуникациска и електронска опрема; сет топ боксови; далечински управувачи; програми за складирање на податоци; очила и очила за сонце; електронски табли со знаци; кодирани или магнетни банкарски, кредитни, дебитни, готовински, платежни, телефонски и идентификациски картички; автоматски благајнички машини, раздавачи на готовина; компјутерски софтверски апликации, кои може да се симнуваат; електронски читачи на книги; касети со тонер, празни, за печатари и фотокопири; бебе монитори; видео бебе монитори; заштитници за леќи; кодирани клуч картички; 3Д наочари; мемориски картички за машини за видео игри; софтвер кој може да се симнува за снимање и следење на здравјето на корисниците; апликациски софтвер кој може да се симнува за мобилни и безжични направи за снимање и следење на здравјето на корисниците; апликациски софтвер кој може да се симнува за мобилни и безжични направи за обезбедување информации во областите

на здравјето и благосостојбата; софтвер кој може да се симнува за обезбедување информации во областите на здравјето и благосостојбата; софтвер кој може да се симнува за поврзување на корисниците со здравствени работници; апликациски софтвер кој може да се симнува за мобилни и безжични направи за поврзување на корисниците со здравствени работници
 кл. 35 огласување; управување со бизнис; бизнис администрација; канцелариски работи; ширење на бизнис информации за производи и услуги од други преку локални и глобални компјутерски мрежи; советодавни услуги за бизнис поврзани со обезбедување веб страна на глобална компјутерска мрежа преку која трети лица може да нудат и снабдуваат производи и услуги, пласираат, утврдуваат статус и да пополнуваат трговски насоки и нарачки, да склучуваат договори и бизнис трансакции; обезбедување компјутеризирани услуги за онлајн нарачки; советодавни услуги за бизнис поврзани со работење на електронски пазар за купувачи и продавачи на производи и/или услуги на глобална компјутерска мрежа; бизнис помош поврзана со олеснување бизнис трансакции преку локални и глобални компјутерски мрежи; обезбедување продажба, бизнис, огласување и промотивни информации преку глобална компјутерска мрежа и преку Интернет; услуги на бизнис администрација за обработка на продажба направена преку Интернет; онлајн трговски услуги поврзани со електронски аукции и обезбедување онлајн бизнис евалуација поврзана со тоа; управување со бизнис услуги поврзани со електронска трговија; организација, работење и надзор на шеми за лојалност и поттикнување; продукција на телевизиски

и радио реклами; сметководство; аукции; трговски саеми; испитување мислење; обработка на податоци; обезбедување на бизнис информации; услуги на агенции за огласување; управување со бази со податоци; собирање на информации во компјутерска база со податоци; услуги на бизнис советување; услуги на управување со бизнис проекти; услуги за пазарни истражувања; услуги на агенции за меѓународен увоз и извоз; изнајмување на простор за огласување на комуникациски медиуми; обезбедување именик со веб страници од трети лица за олеснување бизнис трансакции; комерцијална администрација за лиценцирање на производи и услуги од други; обработка на компјутерски податоци; услуги на продажба, бизнис и промотивни информации; одговарање на телефон (за други); управување со персонал; презентација на производи на комуникациски медиуми за малопродажни цели; агенциски сервиси за купување и продажба; селекција на производи и набавка на производи за индивидуи и бизниси; услуги за наредување (за други); секретарски услуги; организација на изложби за комерцијални цели или цели на огласување; услуги за бизнис помош поврзани со собирање и изнајмување на листи со адреси; бизнис истраги; услуги на препорачување бизниси и систематизирање персонал; агенциски услуги за одобрување увоз-извоз (агенциски услуги за увоз-извоз); агенции за претплата на весници; изнајмување на канцелариска опрема; управување со однос со купувачи; услуги на управување со бизнис и администрација поврзани со програми за спонзорства; сметководствени услуги; добротворни услуги, имено, организирање и водење волонтерски

програми и проекти со кои и се служи на заедницата; изнајмување на штандови за продажба; обезбедување на комерцијални и бизнис контакт информации; оптимизација на машини за пребарување; оптимизација на посети на веб страници; комерцијални услуги за посредување; управување со бизнис за обезбедувачи на услуги кои работаат сами (фриленсери); преговарање и заклучување на комерцијални трансакции за трети лица; дополнување и одржување на податоци во компјутерска база со податоци; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со хемикалии за користење во индустрија, наука и фотографија, како и во земјоделство, градинарство и шумарство, непроцесуирани вештачки смоли, непроцесуирана пластика, компост, ѓубрива, оплодувачи; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со бои, намази, лакови, конзерванси против 'рѓа и против пропаѓање на дрво, обојувачи, бои, мастила за печатење, обележување и гравирање, непреработени природни смоли, метали во форма на фолија и прашок за користење во фарбање, декорирање, печатење и уметност; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со немедицинска козметика и тоалетни препарати, немедицински пасти за заби, парфимерија, есенцијални масла, препарати за ароматизирање на простории, препарати за избелување и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, стругање и гребење; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со фармацевтски препарати, медицински и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететска храна и супстанции адаптирани за

медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња, диететски суплемементи за луѓе и животни, фластери, материјали за преврзување, сетови за прва помош, материјал за пломбирање заби, забарски смоли, дезинфекциони средства, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со обични метали и нивните легури, руди, метални материјали за градење и градежништво, преносни метални градби, неелектрични кабли и жици од обичен метал, мали предмети од метален хардвер, метални контејнери за складирање или транспорт, сефови; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со машински алати, алати кои работаат на струја, мотори и машини (освен за копнени возила), компоненти за поврзување и размена на машини (освен за копнени возила); услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со земјоделски алати (кои не се мануелни рачни алати), инкубатори за јајца, автоматски продажни (вендинг) машини, електрични апарати за кујна, метење, чистење, миење и машини за перење; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со рачни алати и алати (мануелни), есцајг, оружје (освен огнено оружје), бричеви, електрични бричеви; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување, апарати и инструменти за спроведување, вклучување и

исклучување, трансформирање, акумулирање, регулација или контрола на струја; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со апарати за снимање, размена или репродукција на звук или слики, магнетни носачи на податоци, дискови за снимање, механизми за апарати кои работаат со жетони, регистер каси, машини за сметање; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со опрема за обработка на податоци и компјутери, компјутерски софтвер, софтверски апликации за мобилни уреди и компјутери, софтверски апликации за користење со мобилни уреди, софтвер за обработка на електронски плаќања, софтвер за автентификација, електронски публикации (кои може да се симнуваат); услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со софтвер за инстант пораки, софтвер за споделување датотеки, софтвер за електронска размена и споделување податоци, аудио, видео, слики и графички содржини преку компјутер, мобилен, безжично и преку телекомуникациски мрежи, компјутерски софтвер за обработка на слики, графички содржини, аудио, видео и текст; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со компјутерски софтвер кој може да се симнува и кој им овозможува на корисниците да учествуваат во веб базирани состаноци и часови, компјутерски софтвер за пристапување, гледање, и контролирање компјутери и компјутерски мрежи на далечина, клауд-компјутерски софтвер, компјутерски периферни уреди; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со полу-проводници, полу-проводнички интегрални кола, полу-проводнички мемориски чипови, полу-

проводнички мемориски контролори, полу-проводнички мемориски интегрални кола, полу-проводнички процесор чипови, полу-проводнички процесори, микро-контролори, микро-контролни единици, микро-контролори на ниска струја, чипови за коло, компјутерски чипови; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со ЦПУ (единици за централна обработка), РИСК-В компјутерски чипови и единици за централна обработка, компјутерски чипови и единици за централна обработка со поставена инструкциска конструкција; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со персонални дигитални асистенти, персонални медиа плеери, мобилни телефони, смартфони, дигитални камери, батерии, полначи за батерии, компјутерски сервери, компјутерски и телекомуникациски хардвер за вмрежување, адаптери за компјутерска мрежа, прекинувачи, рутери и хабови, безжични и жични модеми и комуникациски картички и уреди, лаптоп држачи; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со компјутерски торби, апарати за гаснење пожар, компакт дискови, дигитална музика (која може да се симнува), телекомуникациски апарати, подлоги за глумчиња, додатоци за мобилен телефон, кои може да се симнуваат игри, слики, снимки, филмови и музика, алармни системи, камери за обезбедување; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со преносни единици за емитување радио и телевизија, опрема за емитување телевизија, апарати и опрема за систем за глобално позиционирање (ГПС), програми за складирање на податоци, очила и очила за сонце, електронски табли со знаци; услуги на

малопродажба и големопродажба, сите во врска со кодирани или магнетни банкарски кредитни, дебитни, готовински и идентификациски картички, автоматски благајнички машини, готовински диспензери, електронски читачи на книги, празни касети со тонер за печатари и фотокопири, бебе монитори, заштитници за леќи, кодирани клуч картички, 3Д наочари, мемориски картички за машини за видео игри, магнети, заштитна облека, заштитни шлемови, заштитни ракавици, заштитни обувки; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со операциони, медицински, забни и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски помагала, материјали за шиене рани, терапевтски уреди и уреди за помош адаптирани за лица со посебни потреби, апарати за масажа, апарати, уреди и предмети за нега на новороденчиња, апарати за сексуална активност, уреди и предмети; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со терапевтски апарати на топол воздух, електрични ќебиња за медицински цели, тестирање апарати за медицински цели, апарати за тестирање крв, слушни помагала за глуви, заштитници на слух, електрични ќебиња за медицински цели, дијагностички апарати за медицински цели, вештачки екстремитети, очи и заби, завои за поддршка, шишиња за бебиња, цуцли за користење со шишиња за хранење бебиња, гребачи за јазик; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со апарати и инсталации за осветлување, греење, ладење, генерирање пареа, готвење, сушење, вентилирање, снабдување со вода и санитарни цели; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со

возила, апарати за движење по земја, воздух или вода, велосипеди, делови и додатоци за возила, делови и додатоци за велосипеди, безбедносни седишта за возила за деца, безбедносни појаси за седишта во возила, гуми, закрпи за гуми, прекривки за гуми; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со огнено оружје, муниција и проектили, експлозиви, огномет; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со благородни метали и нивни легури, накит, драги и полудраги камења, хоролошки и хронометриски инструменти; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со музички инструменти, штандови за музика и штандови за музички инструменти, стапчиња за диригенти; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со хартија и картон, печатени работи, книговезачки материјали, фотографии, канцелариски материјали и канцелариска опрема (освен мебел), лепила како канцелариски материјали или за домаќински цели, материјали за цртање и материјали за уметници, четки за сликање; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со материјали за обука и настава, пластични листови, филмови и торби за завиткување и пакување, печатарски букви, клишиња за печатење, картички во форма на дебитни картички, кредитни картички, платежни картички, телефонски картички и идентификациски картички кои не се кодирани и магнетни картички, кориснички упатства, марамчиња направени од хартија, модели и фигури направени од хартија, држачи за листови, салфетки од хартија, марамчиња од хартија, декорации за забави направени од хартија; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во

врска со кожа и имитации на кожа, кожа од животни и крзна, багаж и торби за носење, паричници и ташни, чадори и чадори за сонце, стапови за одење; камшици, узди и сарачки производи, крагни, каивчиња и облека за животни; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со мебел, огледала, рамки за слики, контејнери (не од метал) за складирање или транспорт; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со домаќински или кујнски садови и контејнери, садови за готвење и прибор за маса (освен вилушки, ножеви и лажици), чешли и сунѓери, четки (освен четки за сликање), материјали за правење четки, предмети за цели за чистење, стакларија, порцелан и керамика, електрични четки за заби; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со јажиња и врвки, мрежи, шатори и настрешници, тенди од текстил или синтетички материјали, едра, вреќи за транспорт и складирање на материјали на куп, материјали за потполнување, за поставување и за полнење (освен хартија, картон, гума или пластика), непреработени кончани текстилни материјали и нивни замени; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со предива и конци, за текстилна употреба; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со текстил и замени за текстил, домаќински чаршафи, завеси од текстил или пластични; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со облека, обувки, капи; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со тантела, гајтани и везови, и позамантерија, траки и панделки, копчиња, петлици и илици, иглички и игли, вештачки цвеќиња, декорации за коса, вештачка коса; услуги на малопродажба и

големопродажба, сите во врска со килими, килимчиња, простирки и бришачи, линолеум и други материјали за подни прекривки; сидни тапети (што не се од текстил); услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со игри, играчки и предмети за играње; апарати за видео игри, предмети за гимнастика и спорт; украси за новогодишни елки, празнични декорации и вештачки новогодишни елки; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со апарати за електронски игри и апарати за забава кои не се од тие кои се адаптирани за користење со надворешен екран за прикажување, домашни машини за видео игри и рачни машини за видео игри (ниедна за користење со телевизиски приемници), новогодишни чорапи, рачни единици за играње електронски игри, хартиени шапки за забава, пластични шапки за забава, ленти и украси од хартија за забави; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, овошни сосови, сирење од мешунки, тофу, чорби, бистри супи, желеа, џемови, компоти, јајца, крем, млеко и млечни производи, соино млеко, замени за млеко, производи направени од замени за млеко, масла и масти за јадење, подготвени јаткасти плодови, суви јаткасти плодови, храна за закуски, подготвени оброци, брза храна спакувана однапред; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со кафе, чај, какао, замена за кафе, ориз, тестенини и кнедли, тапиока и саго, брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, чоколадо, сладолед, сорбети, мраз за јадење, шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол,

мирудии, зачини, конзервирани билки, оцет, сосови, додатоци (муридии); мраз [смрзната вода]; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со замени за кафе, пијалоци базирани на кафе, ливчиња чај и производи од чај, пијалоци базирани на чај, какао и производи од какао, пијалоци базирани на чоколадо, пекарски производи, пица, пудинг, месечеви торти, плочки за закуска кои содржат мешавина од житарици, јаткасти плодови и суво овошје [слатки], колачиња, крекери, кинески торти и торти во западен стил, кинески кнедли, снегулки од бадем; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со непреработени и непроцесуирани земјоделски, аквакултурни, хортикултурни и шумарски производи, непреработени и непроцесуирани житарици и семиња, свежо овошје и зеленчук, свежи билки, природни растенија и цвеќиња, луковици, расад и семиња за садење, живи животни, храна и пијалоци за животни, малтекс; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со пиво, препарати за правење пиво, минерални и сода води и други безалкохолни напитоци и пијалоци, овошни пијалоци и овошни сокови, сирупи и други безалкохолни препарати за правење пијалоци, зеленчукови пијалоци и зеленчукови сокови; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со алкохолни пијалоци (освен пиво), алкохолни препарати за правење пијалоци, алкохолни екстракти, алкохолни есенции; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со тутун или замени за тутун, цигари и пури, електронски цигари и усни испарувачи за пушачи, предмети за пушачи, кибрит; сите од погоре споменатите услуги на

малопродажба и големопродажба исто обезбедени онлајн, преку стоковни куќи или супермаркети, и сите истотака им овозможуваат на потрошувачите згодно да ги гледаат и купуваат овие производи од Интернет веб страна со стоки за широка потрошувачка и при големопродажни распродажби, каталог со стоки за широка потрошувачка преку поштенски порачки или преку телекомуникации и од малопродажни распродажби; советување, информации и советодавни услуги поврзани со горе споменатите услуги кл. 38 телекомуникации; телекомуникациски услуги, имено, услуги на размена и прием на податоци преку телекомуникациски мрежи; обезбедување веб-базирани мултимедијални телеконференции, видеоконференции и онлајн услуги за состаноци кои овозможуваат симултано и асинхроно гледање, споделување, уредување и дискутирање на документи, податоци и слики од учесниците преку веб пребарувач; обезбедување на потрошувачите со онлајн пристап до онлајн извештаи во врска со перформансите, ефективноста и статусот на веб-базирани апликации, телеконференции, видеоконференции и состаноци; обезбедување на корисници со сигурен далечински пристап преку Интернет до приватни компјутерски мрежи; обезбедување онлајн услуги за соработка кои им овозможуваат на корисниците пристап до апликации, платформи, документи кои заеднички се споделуваат, податоци, листи со задачи и форуми за дискутирање; обезбедување пристап до компјутерска база со податоци на глобална компјутерска мрежа за пребарување и враќање информации, податоци, веб страници и ресурси

достапни на компјутерски мрежи; обезбедување кориснички пристап до компјутерска база со податоци која содржи електронски публикации, огласни табли, база со податоци и информации пристапна преку компјутер; работење на соби за разговор (услуги на соби за разговор); повеќекратен кориснички пристап до глобални компјутерски информациски мрежи за пренос и ширење на широк спектар на информации; обезбедување пристап до веб страници на глобална компјутерска мрежа преку која трети лица може да нудат производи и услуги, да стават и исполнуваат нарачки, да склучуваат договори и бизнис трансакции; обезбедување пристап до интерактивни веб страници на глобална компјутерска мрежа за трети лица да објавуваат информации, одговараат на барања и да стават и исполнуваат нарачки за производи, услуги и бизнис можности; услуги за електронска комуникација за поставување виртуелни соби за разговор преку текстуални пораки; обезбедување електронски огласни табли за објавување и размена на пораки помеѓу и меѓу компјутерски корисници во врска со производи, услуги и бизнис насоки и можности; обезбедување онлајн интерактивна огласна табла за објавување, промовирање, продажба и препродажба на предмети преку глобална компјутерска мрежа; услуги на обезбедување електронска пошта и услуги на препраќање електронска пошта; аудио и видео комуникација преку компјутери и компјутерски мрежи и преку глобална комуникациска мрежа; обезбедување компјутерски пристап и изнајмување време за пристап до онлајн интерактивни огласни табли и бази со податоци; обезбедување пристап до електронски огласни табли за

објавување и размена на пораки помеѓу и меѓу компјутерски корисници во врска со производи, услуги и бизнис можности; обезбедување пристап до електронски календар, именик и електронска тетратка, преку локални и глобални компјутерски мрежи; обезбедување услуги на директна врска меѓу компјутерски корисници за размена на податоци; обезбедување телекомуникациски пристап и линкови до компјутерска база со податоци и до Интернет; услуги на емитување Интернет; обезбедување онлајн база со податоци на информации во врска со веб-базирани платформи за поднесување на прговори за емитување; обезбедување телекомуникациски пристап и линкови до компјутерска база со податоци и Интернет; услуги за електронска комуникација; интерактивни телекомуникациски услуги; телекомуникациски информации (веб страни), компјутерски програми и податоци; обезбедување телекомуникациски врски со Интернет или бази со податоци; обезбедување телекомуникациски пристап до ворлд вајд веб простор и структури; комуникација преку компјутерски терминали; комуникација преку мрежи со оптички влакна; компјутерски потпомогната размена на пораки, информации, податоци, документи и слики; услуги на размена на податоци преку електронски начин; електронска размена на глас, податоци, аудио, видео, текст и графички содржини пристапни од компјутер и телекомуникациски мрежи; услуги на инстант пораки; комуникациски услуги за мобилни телефони; собирање, размена и испорака на податоци преку електронски начин; собирање, размена и испорака на поштенски пораки, сликани и/или снимени информации како што се карактери,

пораки, музика и слики, телеграми, информации и податоци преку механички, електронски, телефонски начин и преку телекс, кабел, компјутер или сателит; размена, емитување и прием на аудио, видео, сликани и снимени слики и податоци било во компримирана или не-компримирана форма и било во живо или одложено време; услуги на електронски пораки, конференции и размена на порачки; услуги на видео конференции; комуникација преку електронска огласна табла која им овозможува на корисниците да изведуваат интерактивни разговори во живо меѓу компјутерски терминал и електронска огласна табла која соржи слики и снимени информации и гласовни информации како што се карактери; обезбедување електронски огласни табли и табли за пораки за размена на пораки; обезбедување онлајн форуми за дискутирање; комуникациски услуги, имено, текстуални и нумерички дигитални услуги на пораки; размена на информации преку размена на пораки за помош при носење одлуки; размена на информации преку системи за видео комуникација; услуги на веб конференции; обезбедување далечински пристап и простор до видео и/или телефонски конференции; советодавни услуги во областа на осигурување на податоци и услуги за размена на информации; обезбедување линкови со електронски податоци; факс размена; испраќање пораки; платежни услуги; изнајмување на модеми; изнајмување на телекомуникациска опрема; услуги на испраќање, примање и препраќање на електронски пораки; услуги за емитување телевизија; емитување и размена на радио и телевизиски програми; емитување музика; размена на музика, филмови, интерактивни програми, видеа,

електронски компјутерски игри; размена на информации поврзани со онлајн пазарење и малопродажни услуги за широка потрошувачка; услуги на размена за видео по побарување; услуги на агенции за вести; консултативни, информациона и советодавни услуги поврзани со сите горе споменати услуги

кл. 41 образование; обезбедување на обука; забава; спортски и културни активности; објавување на текстови, книги и журналы (кои не се популарни текстови); објавување на дијаграми, слики и фотографии; објавување на весници, магазини и периодични изданија; услуги на образование, обука и тренинг поврзани со телекомуникации, компјутери, компјутерски програми, клауд компјутери, дизајн на веб страници, е-трговија, управување со бизнис, финансиско управување и огласување; обезбедување на образование, рекреација, тренинг, подучување и обука интерактивна и не-интерактивна; дизајн на образовни курсеви, испитувања и квалификации; забава обезбедена преку електронски и дигитални интерактивни медиуми; услуги на електронски игри обезбедени преку Интернет; обезбедување на информации поврзани со активности на образование, обука, забава, рекреација и спортски, социјални и културни активности; обезбедување онлајн електронски публикации (кои не може да се симнуваат); договарање, организирање, одржување и водење натревари по пеење; договарање, организирање, одржување и водење концерти; договарање, организирање, одржување и водење настани и натревари за образовни или забавни цели; договарање, организирање, одржување и водење шоуа со игри и потраги; услуги на агенции за билети за забава; информации

поврзани со забава или образование, обезбедени онлајн од компјутерска база со податоци или Интернет; обезбедување дигитална музика (која не може да се симнува) од Интернет; обезбедување дигитална музика (која не може да се симнува) од МПЗ (мувинг пикчр експерт груп 1 - аудио лејер 3) Интернет веб страници; обезбедување видео игри, компјутерски игри, звук или слики, или филмови преку телекомуникациски или компјутерски мрежи; обезбедување онлајн компјутерски игри и натпревари; обезбедување онлајн видеа, кои не може да се симнуваат; обезбедување на стриминг на онлајн електронски публикации на Интернет или на компјутерска мрежа или компјутерска база со податоци; забавни и образовани услуги поврзани со планирање, продукција и дистрибуција на звук, слики, дигитална музика, филмови, аудио во живо или снимено, визуелни или аудио-визуелни материјали за емитување на земјен кабел, сателитски канали, Интернет, безжично или системи со жичани врски и други начини на комуникација; услуги на музичка забава; изнајмување на звучни снимки; подготовка на забавни, образовни, документарни програми и програми со вести за емитување; услуги на репортери на вести; информации поврзани со спортски или културни настани, тековни работи и вонредни вести обезбедени преку сателитска телевизиска размена, Интернет или на друг електронски начин; телевизиска, радио и филмска продукција; подготовка и продукција на телевизиски програми; обезбедување на информации, податоци, графички содржини, звук, музика, видеа, анимација и текст за забавни цели; услуги на игри; обезбедување на клубска рекреација,

спортски и гимнастички простории; изведби на бендови; клубска забава, дискотеки, модни реви и услуги на ноќни клубови; клубски услуги поврзани со забава, образование и културни услуги; договарање, водење и обезбедување на конференции, конвенции, конгреси, семинари и работилници за обука; договарање, водење и обезбедување на конференции, конвенции, конгреси, семинари и работилници за обука во врска со телекомуникации, компјутери, компјутерски програми, клауд компјутери, дизајн на веб страници, е-трговија, управување со бизнис, финансиско управување и огласување; организирање и водење изложби, модни реви, образовни шоуа и културни шоуа и изведби; уметнички изложби и галериски услуги; услуги на изнајмување уметнички галерии поврзани со фини уметности; услуги на обука во врска со здравје и безбедност при работа, и зачувување на природата; обезбедување на часови за пури, часови за пробување вино; обезбедување образовни информации за истражувачки материјали и агенции за нив; договарање, организирање, планирање и управување на семинари; обука за животни; насоки во продуцирање програми за емитување; услуги на тренинг поврзани со работење на машини и опрема, вклучувајќи аудио-визуелна опрема, која се користи за продуцирање програми за емитување; обезбедување аудио и визуелни студија; обезбедување простории за спорт; обезбедување простории за филмови, шоуа, драми, музика или образовна обука; агенции за резервирање забава; издавање и изнајмување на филмови (кинематографски филмови); издавање и изнајмување на музички инструменти;

издавање и изнајмување на телевизиски програми; издавање и изнајмување на телевизори; позајмување библиотеки; архивски библиотекарски услуги; услуги за преведување; услуги на толкување на знаковен јазик; изнајмување на предходно снимени видео ленти; издавање и изнајмување на машини за играње; изнајмување на опрема за аркадни игри; изнајмување слики; фотографија; превод; толкување јазици; образовни и програми за обука во областа на управување со ризик; образовни и програми за обука поврзани со сертификација; обезбедување на вести; услуги на лотарија; подучување; консултативни, информациони и советодавни услуги поврзани со сите горе споменати услуги

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајн поврзани со тоа, индустриски анализи и истражувачки услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; истражување и развој поврзани со полу-проводници, полу-проводнички интегрални кола, полу-проводнички мемориски чипови, полу-проводнички мемориски контролори, полу-проводнички мемориски интегрални кола, полу-проводнички процесорски чипови, полу-проводнички процесори, микро-контролори, микро-контролни единици, микро-контролори на ниска струја, чипови за коло, компјутерски чипови, ЦПУ (единици за централна обработка), РИСК-В компјутерски чипови и единици за централна обработка, компјутерски чипови и единици за централна обработка со поставена инструкциска конструкција; софтвер како услуга (СааС); компјутерски услуги поврзани со пренесување информации, податоци, документи и слики преку Интернет; апликација за обезбедување сервисни (АСП) услуги,

имено, одржување компјутерски софтверски апликации од други; апликација за обезбедување сервисни (АСП) услуги, обезбедување софтвер во областите на веб-базирани конференции, аудио конференции, електронски пораки, соработка на документи, видео конференции и гласовна и обработка на повици; обезбедување онлајн софтвер кој не може да се симнува за олеснување интероперабилност на повеќекратни софтверски апликации; услуги на техничка поддршка поврзани со компјутерски софтвер и апликации обезбедени онлајн, преку е-пошта и преку телефон; компјутерски услуги, имено, креирање онлајн заедница за регистрирани корисници да учествуваат во дискусии, да добиваат повратни одговори од нивни партнери, формирање виртуелни заедници, зафаќање со социјално вмрежување, и размена на документи; совети за компјутерска технологија обезбедени на Интернет корисниците преку жешки линии за поддршка; компјутерски услуги поврзани со креирање индекси на информации, страници и ресурси на компјутерски мрежи; обезбедување машини за пребарување; дизајн на компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп компјутери, преносни компјутери и рачни компјутери; дизајн на персонални дигитални асистенти и персонални медиа плеери; дизајн на мобилни телефони и смартфони; дизајн на дигитални камери; компјутерски услуги; компјутерско програмирање; услуги на компјутерско интегрирање; услуги на компјутерски анализи; компјутерско програмирање во врска со одбрана против вируси; софтверски услуги за компјутерски систем; дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на компјутерски систем; дизајн и развој на

веб страни; одржување веб страни за други; одржување софтвер за компјутерски апликации за пребарување и враќање информации од база со податоци и компјутерски мрежи; обезбедување технички информации на посебно барање од крајните корисници преку телефон или глобална компјутерска мрежа; консултативни услуги во врска со компјутерски софтвер; компјутерски услуги поврзани со пребарувања кроени по мерка на компјутерска база со податоци и веб страници; кодирање и декодирање на компјутерски и електронски сигнали; конверзија на физички податоци и документи во форма на електронски медиуми; услуги на тестирање и евалуација; архитектонски и дизајнерски услуги; внатрешен дизајн на згради, канцеларии и апартмани; компјутерски информационални услуги; мрежни информациски услуги, имено, обезбедување технички информации поврзани со компјутери и мрежи во областа на бизнис и е-трговија; обезбедување на компјутерски програми за управување со безбедносен ризик; услуги на информации за компјутерска безбедност, знаење и тестирање; услуги за осигурување квалитет; компјутерски услуги поврзани со сертификација на бизнис трансакции и подготовка на извештаи за нив; контрола на пристап до (безбедносни услуги за-) компјутери, електронски мрежи и бази со податоци; услуги на безбедност при размена на податоци и на трансакции преку компјутерски мрежи; консултирање во областа на безбедност на податоци; технолошко консултирање во врска со обезбедување на телекомуникации; безбедносни услуги за компјутеризирани комуникациски мрежи; обезбедување

информации во областите на Интернет, ворлд вајд веб и безбедност на компјутеризирани комуникациски мрежи и сигурна размена на податоци и информации; советодавни услуги во областите на Интернет, ворлд вајд веб и безбедност на компјутеризирани комуникациски мрежи, информации за безбедносни услуги; услуги за автентификација за компјутерска безбедност; онлајн автентификација на електронски потписи; резервни копии на податоци од страни кои не се на Интернет; обезбедување информации за компјутерска технологија и програмирање преку веб страна; картографски услуги; клауд компјутери; обезбедување услуги за клауд одржување; обезбедување привремено користење на клауд-базиран софтвер кој не може да се симнува и клауд компјутерски софтвер; електронско складирање на податоци; обезбедување виртуелни компјутерски системи и виртуелни компјутерски опкружувања преку клауд компјутери; изнајмување на софтвер за забава; обезбедување онлајн не-компјутерски софтвер кој може да се симнува и компјутерски апликации за стриминг на аудио материјали, видео материјали, видеа, музика и слики; обезбедување он-лајн софтвер кој не може да се симнува за снимање и следење на здравјето на корисниците; обезбедување он-лајн софтвер кој не може да се симнува за обезбедување информации во областите на здравјето и благосостојбата; обезбедување он-лајн софтвер кој не може да се симнува за поврзување на корисниците со здравствени работници; консултативни, информациони и советодавни услуги поврзани со сите горе споменати услуги кл. 44 медицински услуги; ветеринарни

услуги; гриза за хигиена и убавина за човекови битија или животни; земјоделски, градинарски и шумарски услуги; услуги на физикална терапија; услуги на салони за убавина; третмани за нега на кожа и убавина; услуги на масажа; јавни бањи за хигиенски цели; услуги на фризери, услуги на штандови за убавина; избор на козметика за индивидуалци; обезбедување информации и услуги на консултации и советување поврзани со користење на производи за нега на кожа, производи за третмани за убавина, козметички производи, фармацевтски и медицински услуги преку Интернет, преку телекомуникациски направи или други електронски средства; обезбедување на простории со сауни; обезбедување на простории со солариум и платформи за сончање; услуги за фитнес за тело; услуги за уништување на сало; услуги за намалување на тежина; услуги за третман на коса; услуги за грижа за здравје; шминкерски услуги; депилирање со восок; ортодонтски услуги; лекарски услуги обезбедени онлајн преку софтвер кој може да се симнува или апликациски софтвер или софтвер кој не може да се симнува; услуги на медицинско советување обезбедени онлајн преку софтвер кој може да се симнува или апликациски софтвер или софтвер кој не може да се симнува; медицинска помош; здравствено советување; медицински услуги на далечина; информации и советодавни услуги поврзани со лично управување на медицински состојби; услуги на медицинска евалуација; следење на здравствениот прогрес на пациенти; информации и советодавни услуги поврзани со горе споменатите услуги; сите вклучени во класа 44 кл. 45 Правни услуги; безбедносни услуги

за физичка заштита на стварна сопственост и индивидуи; персонални и социјални услуги обезбедени од други за исполнување на потребите на индивидуалци, имено, услуги на лично купување, услуги на немедицинска лична нега за други во вид на планирање, организирање, договарање и помагање на индивидуалци да извршуваат дневни задачи, услуги на лично потсетување, услуги на лични телохранители, социјално придружување; услуги на он-лајн социјално вмрежување; услуги на регистрација на домен имиња; советување за интелектуална сопственост; лиценцирање интелектуална сопственост; советување поврзано со лиценцирање интелектуална сопственост; експлоатација и лиценцирање на права од интелектуална сопственост; експлоатација и лиценцирање на права од интелектуална сопственост кои се однесуваат на полу-проводници, полу-проводнички интегрални кола, полу-проводнички мемориски чипови, полу-проводнички мемориски контролори, полу-проводнички мемориски интегрални кола, полу-проводнички процесорски чипови, полу-проводнички процесори, микроконтролори, микроконтролни единици, ниско-струјни микроконтролори, чип кола, компјутерски чипови, ЦПУ (единици за централна обработка), РИСК-В компјутерски чипови и единици за централна обработка; компјутерски чипови и централни единици за обработка со инструкциско множество; лиценцирање на компјутерски чипови и платформи на централни процесни единици; лиценцирање на користење на компјутерски софтвер и компјутерски програми; лиценцирање на дигитални податоци, слики, филм, аудио и текст; креирање, компилирање и одржување на

регистар со домен имиња; правно истражување; услуги на подготовка на правни документи; правно управување со лиценци; парнични услуги; услуги за алтернативно решавање на спорови; услуги на арбитража; чуварски у безбедносни услуги; услуги за лична безбедност; обезбедување услуги за заштита (безбедност) преку електрични централни станици за престапници, крадци и системи за заштита од пожар; услуги на мониторинг за аларми за престапници и крадци, нарави за детекција на пожар и поплава и услуги на мониторинг за аларми; услуги за одржување на домаќинства; испитување багаж за безбедносни цели; услуги на испитување на лична позадина; безбедносни услуги за заштита на имот и индивидуи; погребални услуги; изнајмување облека; услуги на социјална работа; услуги на состаноци; ослободување гулаби за специјални прилики; услуги на балсамирање; консултативни, информациони и советодавни услуги поврзани со сите горе споменати услуги

(210) TM 2020/243 (220) 23/03/2020
(442) 30/06/2020

**(731) DingTalk Holding (Cayman) Limited
Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands, KY**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

DINGTALK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, истражувачки, навигациски,
геодетски, фотографски,

кинематографски, аудио-визуелни и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, детекција, тестирање, проверка и апарати и инструменти за спасување и обука; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулација или контрола на дистрибуцијата или користењето на електрична енергија; апарати и инструменти за снимање, пренесување, репродукција или обработка на звук, слики или податоци; снимени и содржини кои може да се симнуваат, празни дигитални или аналогни плочи и медиуми за складирање; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; механизми за апарати кои работаат со жетони; регистер каси, направи за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; компјутерски периферни уреди; костуми за нуркање, маски за нуркачи, тампони за уши за нуркачи, штипки за нос за нуркачи и пливачи, ракавици за нуркачи, апаратура за дишење за подводно пливање; компјутерски програми; компјутерски софтвер во форма на апликација за мобилни уреди и компјутери; софтверски апликации за користење со мобилни уреди; софтвер за обработка на електронски плаќања до и од други; софтвер за автентификација; компјутерски софтвер обезбеден на Интернет; онлајн електронски публикации (кои може да се симнуваат од Интернет или од компјутерска мрежа или од компјутерска база со податоци); софтвер за инстант пораки; софтвер за споделување датотеки; комуникациски софтвер за електронска размена на податоци, аудио,

видео, слики и графички содржини преку компјутер, мобилен, безжично и телекомуникациски мрежи; компјутерски софтвер за обработка на слики, графички содржини, аудио, видео, и текст; компјутерски софтвер кој може да се симнува за олеснување на електронска размена на информации, податоци, документи, глас и слики преку Интернет; компјутерски апликации за стриминг на аудио материјали, видео материјали, видеа, музика и слики; дигитални направи за медиумски стриминг; компјутерски софтвер кој може да се симнува кој им овозможува на корисниците да учествуваат во веб-базирани состаноци и часови, со пристап до податоци, документи, слики и софтверски апликации преку веб пребарувач; компјутерски софтвер кој може да се симнува за пристапување, гледање, и контролирање компјутери и компјутерски мрежи на далечина; клауд-компјутерски софтвер кој може да се симнува; клауд-базиран софтвер кој може да се симнува; компјутерски софтвер; компјутерски софтвер (вклучувајќи софтвер кој може да се симнува од Интернет); дигитална музика (која може да се симнува од Интернет); игри, слики, снимки, филмови и музика кои може да се симнуваат; компјутерски и електронски програми и софтвер и програми и софтвер за видео игри (вклучувајќи софтвер кој може да се симнува од Интернет); електронски публикации кој може да се симнува во вид на магазини, статии, брошури, летоци, списоци со податоци, информациски материјали, инструкциски материјали во областа на бизнис, е-трговија, информациска технологија, клауд компјутери, телекомуникации, Интернет, бизнис и обуки за е-трговија, бизнис,

продажба, маркетинг и финансиско управување; полу-проводници; полу-проводнички интегрални кола; полу-проводнички мемориски чипови; полу-проводнички мемориски контролори; полу-проводнички мемориски интегрални кола; полу-проводнички процесорски чипови; полу-проводнички процесори; микро-контролори; микро-контролни единици; микро-контролори на ниска струја; чипови за коло; компјутерски чипови; ЦПУ (единици за централна обработка); РИСК-В компјутерски чипови и единици за централна обработка; компјутерски чипови и единици за централна обработка со поставена инструкциска конструкција; компјутерски периферни уреди; ноутбук компјутери; лаптоп компјутери; преносни компјутери; рачни компјутери; таблет компјутери; персонални дигитални асистенти; персонални медиа плеери; мобилни телефони; смартфони; дигитални камери; батерии, полначи за батерии; компјутерски работни станици; компјутерски сервери; компјутерски и телекомуникациски хардвер за вмрежување; адаптери, прекинувачи, рутери и хабови за компјутерска мрежа; безжични и жични модеми и комуникациски картички и уреди; држачи за лаптоп, компјутерски торби; апарати за гаснење пожар; компјутерски хардвер и фирмвер; автомобилски навигациски систем; компакт дискови; телекомуникациски апарати; подлоги за глумчиња; рачни слушалки за мобилни телефони; додатоци за мобилни телефони; алармни системи; камери за обезбедување; преносни единици за емитување радио и телевизија; опрема за емитување телевизија; камери; видео камери; рачни слушалки; слушалки; звучници; апарати и опрема за систем за

глобално позиционирање (ГПС); дисплеи со течни кристали за телекомуникациска и електронска опрема; сет топ боксови; далечински управувачи; програми за складирање на податоци; очила и очила за сонце; електронски табли со знаци; кодирани или магнетни банкарски, кредитни, дебитни, готовински, платежни, телефонски и идентификациски картички; автоматски благајнички машини, раздавачи на готовина; компјутерски софтверски апликации, кои може да се симнуваат; електронски читачи на книги; касети со тонер, празни, за печатари и фотокопири; бебе монитори; видео бебе монитори; заштитници за леќи; кодирани клуч картички; 3Д наочари; мемориски картички за машини за видео игри; софтвер кој може да се симнува за снимање и следење на здравјето на корисниците; апликациски софтвер кој може да се симнува за мобилни и безжични направи за снимање и следење на здравјето на корисниците; апликациски софтвер кој може да се симнува за мобилни и безжични направи за обезбедување информации во областите на здравјето и благосостојбата; софтвер кој може да се симнува за обезбедување информации во областите на здравјето и благосостојбата; софтвер кој може да се симнува за поврзување на корисниците со здравствени работници; апликациски софтвер кој може да се симнува за мобилни и безжични направи за поврзување на корисниците со здравствени работници
кп. 35 огласување; управување со бизнис; бизнис администрација; канцелариски работи; ширење на бизнис информации за производи и услуги од други преку локални и глобални компјутерски мрежи; советодавни услуги за бизнис поврзани со

обезбедување веб страна на глобална компјутерска мрежа преку која трети лица може да нудат и снабдуваат производи и услуги, пласираат, утврдуваат статус и да пополнуваат трговски насоки и нарачки, да склучуваат договори и бизнис трансакции; обезбедување компјутеризирани услуги за онлајн нарачки; советодавни услуги за бизнис поврзани со работење на електронски пазар за купувачи и продавачи на производи и/или услуги на глобална компјутерска мрежа; бизнис помош поврзана со олеснување бизнис трансакции преку локални и глобални компјутерски мрежи; обезбедување продажба, бизнис, огласување и промотивни информации преку глобална компјутерска мрежа и преку Интернет; услуги на бизнис администрација за обработка на продажба направена преку Интернет; онлајн трговски услуги поврзани со електронски аукции и обезбедување онлајн бизнис евалуација поврзана со тоа; управување со бизнис услуги поврзани со електронска трговија; организација, работење и надзор на шеми за лојалност и поттикнување; продукција на телевизиски и радио реклами; сметководство; аукции; трговски саеми; испитување мислење; обработка на податоци; обезбедување на бизнис информации; услуги на агенции за огласување; управување со бази со податоци; собирање на информации во компјутерска база со податоци; услуги на бизнис советување; услуги на управување со бизнис проекти; услуги за пазарни истражувања; услуги на агенции за меѓународен увоз и извоз; изнајмување на простор за огласување на комуникациски медиуми; обезбедување именик со веб страници од трети лица за олеснување бизнис трансакции; комерцијална администрација за лиценцирање на

производи и услуги од други; обработка на компјутерски податоци; услуги на продажба, бизнис и промотивни информации; одговарање на телефон (за други); управување со персонал; презентација на производи на комуникациски медиуми за малородажни цели; агенциски сервиси за купување и продажба; селекција на производи и набавка на производи за индивидуи и бизниси; услуги за нарачување (за други); секретарски услуги; организација на изложби за комерцијални цели или цели на огласување; услуги за бизнис помош поврзани со собирање и изнајмување на листи со адреси; бизнис истраги; услуги на препорачување бизниси и систематизирање персонал; агенциски услуги за одобрување увоз-извоз (агенциски услуги за увоз-извоз); агенции за претплата на весници; изнајмување на канцелариска опрема; управување со однос со купувачи; услуги на управување со бизнис и администрација поврзани со програми за спонзорства; сметководствени услуги; добротворни услуги, имено, организирање и водење волонтерски програми и проекти со кои и се служи на заедницата; изнајмување на штандови за продажба; обезбедување на комерцијални и бизнис контакт информации; оптимизација на машини за пребарување; оптимизација на посети на веб страници; комерцијални услуги за посредување; управување со бизнис за обезбедувачи на услуги кои работаат сами (фриленсери); преговарање и заклучување на комерцијални трансакции за трети лица; дополнување и одржување на податоци во компјутерска база со податоци; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со хемикалии за користење во индустрија, наука и фотографија, како и во

земјоделство, градинарство и шумарство, непроцесуирани вештачки смоли, непроцесуирана пластика, компост, ѓубрива, оплодувачи; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со бои, намази, лакови, конзерванси против 'рѓа и против пропаѓање на дрво, обојувачи, бои, мастила за печатење, обележување и гравирање, непреработени природни смоли, метали во форма на фолија и прашок за користење во фарбање, декорирање, печатење и уметност; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со немедицинска козметика и тоалетни препарати, немедицински пасти за заби, парфимерија, есенцијални масла, препарати за ароматизирање на простории, препарати за избелување и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, стругање и гребење; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со фармацевтски препарати, медицински и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететска храна и супстанции адаптирани за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња, диететски суплементи за луѓе и животни, фластери, материјали за преврзување, сетови за прва помош, материјал за пломбирање заби, забарски смоли, дезинфекциони средства, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со обични метали и нивните легури, руди, метални материјали за градење и градежништво, преносни метални градби, неелектрични кабли и жици од обичен метал, мали предмети од метален хардвер, метални контејнери за складирање или транспорт, сефови;

услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со машински алати, алати кои работаат на струја, мотори и машини (освен за копнени возила), компоненти за поврзување и размена на машини (освен за копнени возила); услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со земјоделски алати (кои не се мануелни рачни алати), инкубатори за јајца, автоматски продажни (вендинг) машини, електрични апарати за кујна, метење, чистење, миење и машини за перење; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со рачни алати и алати (мануелни), есцајг, оружје (освен огнено оружје), бричеви, електрични бричеви; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување, апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулација или контрола на струја; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со апарати за снимање, размена или репродукција на звук или слики, магнетни носачи на податоци, дискови за снимање, механизми за апарати кои работаат со жетони, регистер каси, машини за сметање; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со опрема за обработка на податоци и компјутери, компјутерски софтвер, софтверски апликации за мобилни уреди и компјутери, софтверски апликации за користење со мобилни уреди, софтвер за обработка на

електронски плаќања, софтвер за автентификација, електронски публикации (кои може да се симнуваат); услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со софтвер за инстант пораки, софтвер за споделување датотеки, софтвер за електронска размена и споделување податоци, аудио, видео, слики и графички содржини преку компјутер, мобилен, безжично и преку телекомуникациски мрежи, компјутерски софтвер за обработка на слики, графички содржини, аудио, видео и текст; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со компјутерски софтвер кој може да се симнува и кој им овозможува на корисниците да учествуваат во веб базирани состаноци и часови, компјутерски софтвер за пристапување, гледање, и контролирање компјутери и компјутерски мрежи на далечина, клауд-компјутерски софтвер, компјутерски периферни уреди; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со полу-проводници, полу-проводнички интегрални кола, полу-проводнички мемориски чипови, полу-проводнички мемориски контролори, полу-проводнички мемориски интегрални кола, полу-проводнички процесор чипови, полу-проводнички процесори, микро-контролори, микро-контролни единици, микро-контролори на ниска струја, чипови за коло, компјутерски чипови; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со ЦПУ (единици за централна обработка), РИСК-В компјутерски чипови и единици за централна обработка, компјутерски чипови и единици за централна обработка со поставена инструкциска конструкција; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со персонални дигитални асистенти,

персонални медиа плеери, мобилни телефони, смартфони, дигитални камери, батерии, полначи за батерии, компјутерски сервери, компјутерски и телекомуникациски хардвер за вмрежување, адаптери за компјутерска мрежа, прекинувачи, рутери и хабови, безжични и жични модеми и комуникациски картички и уреди, лаптоп држачи; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со компјутерски торби, апарати за гаснење пожар, компакт дискови, дигитална музика (која може да се симнува), телекомуникациски апарати, подлоги за глумчиња, додатоци за мобилен телефон, кои може да се симнуваат игри, слики, снимки, филмови и музика, алармни системи, камери за обезбедување; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со преносни единици за емитување радио и телевизија, опрема за емитување телевизија, апарати и опрема за систем за глобално позиционирање (ГПС), програми за складирање на податоци, очила и очила за сонце, електронски табли со знаци; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со кодирани или магнетни банкарски кредитни, дебитни, готовински и идентификациски картички, автоматски благајнички машини, готовински диспензери, електронски читачи на книги, празни касети со тонер за печатари и фотокопири, бебе монитори, заштитници за леќи, кодирани клуч картички, 3Д наочари, мемориски картички за машини за видео игри, магнети, заштитна облека, заштитни шлемови, заштитни ракавици, заштитни обувки; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со оперативни, медицински, забни и ветеринарни апарати и инструменти,

вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски помагала, материјали за шиене рани, терапевтски уреди и уреди за помош адаптирани за лица со посебни потреби, апарати за масажа, апарати, уреди и предмети за нега на новороденчиња, апарати за сексуална активност, уреди и предмети; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со терапевтски апарати на топол воздух, електрични кебиња за медицински цели, тестирање апарати за медицински цели, апарати за тестирање крв, слушни помагала за глуви, заштитници на слух, електрични кебиња за медицински цели, дијагностички апарати за медицински цели, вештачки екстремитети, очи и заби, завои за поддршка, шишиња за бебиња, цуцли за користење со шишиња за хранење бебиња, гребачи за јазик; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со апарати и инсталации за осветлување, греење, ладење, генерирање пареа, готвење, сушење, вентилирање, снабдување со вода и санитарни цели; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со возила, апарати за движење по земја, воздух или вода, велосипеди, делови и додатоци за возила, делови и додатоци за велосипеди, безбедносни седишта за возила за деца, безбедносни појаси за седишта во возила, гуми, закрпи за гуми, прекривки за гуми; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со огнено оружје, муниција и проектили, експлозиви, огномет; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со благородни метали и нивни легури, накит, драги и полудраги камења, хоролошки и хронометриски инструменти; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со музички

инструменти, штандови за музика и штандови за музички инструменти, стапчиња за диригенти; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со хартија и картон, печатени работи, книговезачки материјали, фотографии, канцелариски материјали и канцелариска опрема (освен мебел), лепила како канцелариски материјали или за домаќински цели, материјали за цртање и материјали за уметници, четки за сликање; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со материјали за обука и настава, пластични листови, филмови и торби за завиткување и пакување, печатарски букви, клишиња за печатење, картички во форма на дебитни картички, кредитни картички, платежни картички, телефонски картички и идентификациски картички кои не се кодирани и магнетни картички, кориснички упатства, марамчиња направени од хартија, модели и фигури направени од хартија, држачи за листови, салфетки од хартија, марамчиња од хартија, декорации за забави направени од хартија; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со кожа и имитации на кожа, кожа од животни и крзна, багаж и торби за носење, паричници и ташни, чадори и чадори за сонце, стапови за одење; камшици, узди и сарачки производи, крагни, каивчиња и облека за животни; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со мебел, огледала, рамки за слики, контејнери (не од метал) за складирање или транспорт; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со домаќински или кујнски садови и контејнери, садови за готвење и прибор за маса (освен вилушки, ножеви и лажици), чешли и сунѓери, четки (освен четки за сликање), материјали за правење четки,

предмети за цели за чистење, стакларија, порцелан и керамика, електрични четки за заби; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со јажиња и врвки, мрежи, шатори и настрешници, тенди од текстил или синтетички материјали, едра, вреќи за транспорт и складирање на материјали на куп, материјали за потполнување, за поставување и за полнење (освен хартија, картон, гума или пластика), непреработени кончани текстилни материјали и нивни замени; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со предива и конци, за текстилна употреба; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со текстил и замени за текстил, домаќински чаршафи, завеси од текстил или пластични; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со облека, обувки, капи; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со тантела, гајтани и везови, и позамантерија, траки и панделки, копчиња, петлици и илици, иглички и игли, вештачки цвеќиња, декорации за коса, вештачка коса; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со килими, килимчиња, простирки и бришачи, линолеум и други материјали за подни прекривки; сидни тапети (што не се од текстил); услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со игри, играчки и предмети за играње; апарати за видео игри, предмети за гимнастика и спорт; украси за новогодишни елки, празнични декорации и вештачки новогодишни елки; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со апарати за електронски игри и апарати за забава кои не се од тие кои се адаптирани за користење со надворешен екран за прикажување, домашни машини

за видео игри и рачни машини за видео игри (ниедна за користење со телевизиски приемници), новогодишни чорапи, рачни единици за играње електронски игри, хартиени шапки за забава, пластични шапки за забава, ленти и украси од хартија за забави; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, овошни сосови, сирење од мешунки, тофу, чорби, бистри супи, желеа, џемови, компоти, јајца, крем, млеко и млечни производи, соино млеко, замени за млеко, производи направени од замени за млеко, масла и масти за јадење, подготвени јаткасти плодови, суви јаткасти плодови, храна за закуски, подготвени оброци, брза храна спакувана однапред; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со кафе, чај, какао, замена за кафе, ориз, тестенини и кнедли, тапиока и саго, брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, чоколадо, сладолед, сорбети, мраз за јадење, шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, мирудии, зачини, конзервирани билки, оцет, сосови, додатоци (муридии); мраз [смрзната вода]; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со замени за кафе, пијалоци базирани на кафе, ливчиња чај и производи од чај, пијалоци базирани на чај, какао и производи од какао, пијалоци базирани на чоколадо, пекарски производи, пица, пудинг, месечеви торти, плочки за закуска кои содржат мешавина од житарици, јаткасти плодови и суво овошје [слатки], колачиња, крекери, кинески торти и торти во западен стил, кинески кнедли, снегулки од бадем; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со

непреработени и непроцесуирани земјоделски, аквакултурни, хортикултурни и шумарски производи, непреработени и непроцесуирани житарици и семиња, свежо овошје и зеленчук, свежи билки, природни растенија и цвеќиња, луковици, расад и семиња за садење, живи животни, храна и пијалоци за животни, малтекс; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со пиво, препарати за правење пиво, минерални и сода води и други безалкохолни напитоци и пијалоци, овошни пијалоци и овошни сокови, сирупи и други безалкохолни препарати за правење пијалоци, зеленчукови пијалоци и зеленчукови сокови; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со алкохолни пијалоци (освен пиво), алкохолни препарати за правење пијалоци, алкохолни екстракти, алкохолни есенции; услуги на малопродажба и големопродажба, сите во врска со тутун или замени за тутун, цигари и пури, електронски цигари и усни испарувачи за пушачи, предмети за пушачи, кибрит; сите од погоре споменатите услуги на малопродажба и големопродажба исто обезбедени онлајн, преку стоковни куќи или супермаркети, и сите истотака им овозможуваат на потрошувачите згодно да ги гледаат и купуваат овие производи од Интернет веб страна со стоки за широка потрошувачка и при големопродажни распродажби, каталог со стоки за широка потрошувачка преку поштенски порачки или преку телекомуникации и од малопродажни распродажби; советување, информации и советодавни услуги поврзани со горе споменатите услуги кл. 38 телекомуникации; телекомуникациски услуги, имено, услуги на размена и прием на податоци преку

телекомуникациски мрежи; обезбедување веб-базирани мултимедијални телеконференции, видеоконференции и онлајн услуги за состаноци кои овозможуваат симултано и асинхроно гледање, споделување, уредување и дискутирање на документи, податоци и слики од учесниците преку веб пребарувач; обезбедување на потрошувачите со онлајн пристап до онлајн извештаи во врска со перформансите, ефективностата и статусот на веб-базирани апликации, телеконференции, видеоконференции и состаноци; обезбедување на корисници со сигурен далечински пристап преку Интернет до приватни компјутерски мрежи; обезбедување онлајн услуги за соработка кои им овозможуваат на корисниците пристап до апликации, платформи, документи кои заеднички се споделуваат, податоци, листи со задачи и форуми за дискутирање; обезбедување пристап до компјутерска база со податоци на глобална компјутерска мрежа за пребарување и враќање информации, податоци, веб страници и ресурси достапни на компјутерски мрежи; обезбедување кориснички пристап до компјутерска база со податоци која содржи електронски публикации, огласни табли, база со податоци и информации пристапна преку компјутер; работење на соби за разговор (услуги на соби за разговор); повеќекратен кориснички пристап до глобални компјутерски информациски мрежи за пренос и ширење на широк спектар на информации; обезбедување пристап до веб страници на глобална компјутерска мрежа преку која трети лица може да нудат производи и услуги, да стават и исполнуваат нарачки, да склучуваат договори и бизнис

транзакции; обезбедување пристап до интерактивни веб страници на глобална компјутерска мрежа за трети лица да објавуваат информации, одговараат на барања и да стават и исполнуваат нарачки за производи, услуги и бизнис можности; услуги за електронска комуникација за поставување виртуелни соби за разговор преку текстуални пораки; обезбедување електронски огласни табли за објавување и размена на пораки помеѓу и меѓу компјутерски корисници во врска со производи, услуги и бизнис насоки и можности; обезбедување онлајн интерактивна огласна табла за објавување, промовирање, продажба и препродажба на предмети преку глобална компјутерска мрежа; услуги на обезбедување електронска пошта и услуги на препраќање електронска пошта; аудио и видео комуникација преку компјутери и компјутерски мрежи и преку глобална комуникациска мрежа; обезбедување компјутерски пристап и изнајмување време за пристап до онлајн интерактивни огласни табли и бази со податоци; обезбедување пристап до електронски огласни табли за објавување и размена на пораки помеѓу и меѓу компјутерски корисници во врска со производи, услуги и бизнис можности; обезбедување пристап до електронски календар, именик и електронска тетратка, преку локални и глобални компјутерски мрежи; обезбедување услуги на директна врска меѓу компјутерски корисници за размена на податоци; обезбедување телекомуникациски пристап и линкови до компјутерска база со податоци и до Интернет; услуги на емитување Интернет; обезбедување онлајн база со податоци на информации во врска со веб-базирани платформи за поднесување на прговори за емитување; обезбедување

телекомуникациски пристап и линкови до компјутерска база со податоци и Интернет; услуги за електронска комуникација; интерактивни телекомуникациски услуги; телекомуникациски информации (веб страни), компјутерски програми и податоци; обезбедување телекомуникациски врски со Интернет или бази со податоци; обезбедување телекомуникациски пристап до ворлд вајд веб простор и структури; комуникација преку компјутерски терминали; комуникација преку мрежи со оптички влакна; компјутерски потпомогната размена на пораки, информации, податоци, документи и слики; услуги на размена на податоци преку електронски начин; електронска размена на глас, податоци, аудио, видео, текст и графички содржини пристапни од компјутер и телекомуникациски мрежи; услуги на инстант пораки; комуникациски услуги за мобилни телефони; собирање, размена и испорака на податоци преку електронски начин; собирање, размена и испорака на поштенски пораки, сликани и/или снимени информации како што се карактери, пораки, музика и слики, телеграми, информации и податоци преку механички, електронски, телефонски начин и преку телекс, кабел, компјутер или сателит; размена, емитување и прием на аудио, видео, сликани и снимени слики и податоци било во компримирана или не-компримирана форма и било во живо или одложено време; услуги на електронски пораки, конференции и размена на порачки; услуги на видео конференции; комуникација преку електронска огласна табла која им овозможува на корисниците да изведуваат интерактивни разговори во живо меѓу компјутерски терминал и електронска огласна табла која соржи

слики и снимени информации и гласовни информации како што се карактери; обезбедување електронски огласни табли и табли за пораки за размена на пораки; обезбедување онлајн форуми за дискутирање; комуникациски услуги, имено, текстуални и нумерички дигитални услуги на пораки; размена на информации преку размена на пораки за помош при носење одлуки; размена на информации преку системи за видео комуникација; услуги на веб конференции; обезбедување далечински пристап и простор до видео и/или телефонски конференции; советодавни услуги во областа на осигурување на податоци и услуги за размена на информации; обезбедување линкови со електронски податоци; факс размена; испраќање пораки; платежни услуги; изнајмување на модеми; изнајмување на телекомуникациска опрема; услуги на испраќање, примање и препраќање на електронски пораки; услуги за емитување телевизија; емитување и размена на радио и телевизиски програми; емитување музика; размена на музика, филмови, интерактивни програми, видеа, електронски компјутерски игри; размена на информации поврзани со онлајн пазарење и малопродажни услуги за широка потрошувачка; услуги на размена за видео по побарување; услуги на агенции за вести; консултативни, информациона и советодавни услуги поврзани со сите горе споменати услуги

кл. 41 образование; обезбедување на обука; забава; спортски и културни активности; објавување на текстови, книги и журналы (кои не се популарни текстови); објавување на дијаграми, слики и фотографии; објавување на весници, магазини и периодични изданија; услуги на образование, обука и тренинг поврзани со

телекомуникации, компјутери, компјутерски програми, клауд компјутери, дизајн на веб страници, е-трговија, управување со бизнис, финансиско управување и огласување; обезбедување на образование, рекреација, тренинг, подучување и обука интерактивна и не-интерактивна; дизајн на образовни курсеви, испитувања и квалификации; забава обезбедена преку електронски и дигитални интерактивни медиуми; услуги на електронски игри обезбедени преку Интернет; обезбедување на информации поврзани со активности на образование, обука, забава, рекреација и спортски, социјални и културни активности; обезбедување онлајн електронски публикации (кои не може да се симнуваат); договарање, организирање, одржување и водење натревари по пеење; договарање, организирање, одржување и водење концерти; договарање, организирање, одржување и водење настани и натревари за образовни или забавни цели; договарање, организирање, одржување и водење шоуа со игри и потраги; услуги на агенции за билети за забава; информации поврзани со забава или образование, обезбедени онлајн од компјутерска база со податоци или Интернет; обезбедување дигитална музика (која не може да се симнува) од Интернет; обезбедување дигитална музика (која не може да се симнува) од МП3 (мувинг пикчр експерт груп 1 - аудио лејер 3) Интернет веб страници; обезбедување видео игри, компјутерски игри, звук или слики, или филмови преку телекомуникациски или компјутерски мрежи; обезбедување онлајн компјутерски игри и натпревари; обезбедување онлајн видеа, кои не може да се симнуваат; обезбедување на стриминг на онлајн електронски

публикации на Интернет или на компјутерска мрежа или компјутерска база со податоци; забавни и образовани услуги поврзани со планирање, продукција и дистрибуција на звук, слики, дигитална музика, филмови, аудио во живо или снимено, визуелни или аудио-визуелни материјали за емитување на земјен кабел, сателитски канали, Интернет, безжично или системи со жичани врски и други начини на комуникација; услуги на музичка забава; изнајмување на звучни снимки; подготовка на забавни, образовни, документарни програми и програми со вести за емитување; услуги на репортери на вести; информации поврзани со спортски или културни настани, тековни работи и вонредни вести обезбедени преку сателитска телевизиска размена, Интернет или на друг електронски начин; телевизиска, радио и филмска продукција; подготовка и продукција на телевизиски програми; обезбедување на информации, податоци, графички содржини, звук, музика, видеа, анимација и текст за забавни цели; услуги на игри; обезбедување на клубска рекреација, спортски и гимнастички простории; изведби на бендови; клубска забава, дискотеки, модни реви и услуги на ноќни клубови; клубски услуги поврзани со забава, образование и културни услуги; договарање, водење и обезбедување на конференции, конвенции, конгреси, семинари и работилници за обука; договарање, водење и обезбедување на конференции, конвенции, конгреси, семинари и работилници за обука во врска со телекомуникации, компјутери, компјутерски програми, клауд компјутери, дизајн на веб страници, е-трговија, управување со бизнис, финансиско управување и огласување; организирање

и водење изложби, модни реви, образовни шоуа и културни шоуа и изведби; уметнички изложби и галериски услуги; услуги на изнајмување уметнички галерии поврзани со фини уметности; услуги на обука во врска со здравје и безбедност при работа, и зачувување на природата; обезбедување на часови за пури, часови за пробување вино; обезбедување образовни информации за истражувачки материјали и агенции за нив; договарање, организирање, планирање и управување на семинари; обука за животни; насоки во продуцирање програми за емитување; услуги на тренинг поврзани со работење на машини и опрема, вклучувајќи аудио-визуелна опрема, која се користи за продуцирање програми за емитување; обезбедување аудио и визуелни студија; обезбедување простории за спорт; обезбедување простории за филмови, шоуа, драми, музика или образовна обука; агенции за резервирање забава; издавање и изнајмување на филмови (кинематографски филмови); издавање и изнајмување на музички инструменти; издавање и изнајмување на телевизиски програми; издавање и изнајмување на телевизори; позајмување библиотеки; архивски библиотекарски услуги; услуги за преведување; услуги на толкување на знаковен јазик; изнајмување на предходно снимени видео ленти; издавање и изнајмување на машини за играње; изнајмување на опрема за аркадни игри; изнајмување слики; фотографија; превод; толкување јазици; образовни и програми за обука во областа на управување со ризик; образовни и програми за обука поврзани со сертификација; обезбедување на вести; услуги на лотарија; подучување; консултативни, информациони и

советодавни услуги поврзани со сите горе споменати услуги

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајн поврзани со тоа, индустриски анализи и истражувачки услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; истражување и развој поврзани со полу-проводници, полу-проводнички интегрални кола, полу-проводнички мемориски чипови, полу-проводнички мемориски контролори, полу-проводнички мемориски интегрални кола, полу-проводнички процесорски чипови, полу-проводнички процесори, микро-контролори, микро-контролни единици, микро-контролори на ниска струја, чипови за коло, компјутерски чипови, ЦПУ (единици за централна обработка), РИСК-В компјутерски чипови и единици за централна обработка, компјутерски чипови и единици за централна обработка со поставена инструкциска конструкција; софтвер како услуга (СааС); компјутерски услуги поврзани со пренесување информации, податоци, документи и слики преку Интернет; апликација за обезбедување сервисни (АСП) услуги, имено, одржување компјутерски софтверски апликации од други; апликација за обезбедување сервисни (АСП) услуги, обезбедување софтвер во областите на веб-базирани конференции, аудио конференции, електронски пораки, соработка на документи, видео конференции и гласовна и обработка на повици; обезбедување онлајн софтвер кој не може да се симнува за олеснување интероперабилност на повеќекратни софтверски апликации; услуги на техничка поддршка поврзани со компјутерски софтвер и апликации обезбедени онлајн, преку е-пошта и преку телефон; компјутерски услуги, имено, креирање

онлајн заедница за регистрирани корисници да учествуваат во дискусии, да добиваат повратни одговори од нивни партнери, формирање виртуелни заедници, зафаќање со социјално вмрежување, и размена на документи; совети за компјутерска технологија обезбедени на Интернет корисниците преку жешки линии за поддршка; компјутерски услуги поврзани со креирање индекси на информации, страници и ресурси на компјутерски мрежи; обезбедување машини за пребарување; дизајн на компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп компјутери, преносни компјутери и рачни компјутери; дизајн на персонални дигитални асистенти и персонални медиа плеери; дизајн на мобилни телефони и смартфони; дизајн на дигитални камери; компјутерски услуги; компјутерско програмирање; услуги на компјутерско интегрирање; услуги на компјутерски анализи; компјутерско програмирање во врска со одбрана против вируси; софтверски услуги за компјутерски систем; дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на компјутерски систем; дизајн и развој на веб страни; одржување веб страни за други; одржување софтвер за компјутерски апликации за пребарување и враќање информации од база со податоци и компјутерски мрежи; обезбедување технички информации на посебно барање од крајните корисници преку телефон или глобална компјутерска мрежа; консултативни услуги во врска со компјутерски софтвер; компјутерски услуги поврзани со пребарувања кроени по мерка на компјутерска база со податоци и веб страници; кодирање и декодирање на компјутерски и електронски сигнали; конверзија на физички податоци и документи во форма на електронски

медиуми; услуги на тестирање и евалуација; архитектонски и дизајнерски услуги; внатрешен дизајн на згради, канцеларии и апартмани; компјутерски информации услуги; мрежни информациски услуги, имено, обезбедување технички информации поврзани со компјутери и мрежи во областа на бизнис и е-трговија; обезбедување на компјутерски програми за управување со безбедносен ризик; услуги на информации за компјутерска безбедност, знаење и тестирање; услуги за осигурување квалитет; компјутерски услуги поврзани со сертификација на бизнис трансакции и подготовка на извештаи за нив; контрола на пристап до (безбедносни услуги за-) компјутери, електронски мрежи и бази со податоци; услуги на безбедност при размена на податоци и на трансакции преку компјутерски мрежи; консултирање во областа на безбедност на податоци; технолошко консултирање во врска со обезбедување на телекомуникации; безбедносни услуги за компјутеризирани комуникациски мрежи; обезбедување информации во областите на Интернет, ворлд вајд веб и безбедност на компјутеризирани комуникациски мрежи и сигурна размена на податоци и информации; советодавни услуги во областите на Интернет, ворлд вајд веб и безбедност на компјутеризирани комуникациски мрежи, информации за безбедносни услуги; услуги за автентификација за компјутерска безбедност; онлајн автентификација на електронски потписи; резервни копии на податоци од страни кои не се на Интернет; обезбедување информации за компјутерска технологија и програмирање преку веб страна; картографски услуги;

клауд компјутери; обезбедување услуги за клауд одржување; обезбедување привремено користење на клауд-базиран софтвер кој не може да се симнува и клауд компјутерски софтвер; електронско складирање на податоци; обезбедување виртуелни компјутерски системи и виртуелни компјутерски опкружувања преку клауд компјутери; изнајмување на софтвер за забава; обезбедување онлајн не-компјутерски софтвер кој може да се симнува и компјутерски апликации за стриминг на аудио материјали, видео материјали, видеа, музика и слики; обезбедување он-лајн софтвер кој не може да се симнува за снимање и следење на здравјето на корисниците; обезбедување он-лајн софтвер кој не може да се симнува за обезбедување информации во областите на здравјето и благосостојбата; обезбедување он-лајн софтвер кој не може да се симнува за поврзување на корисниците со здравствени работници; консултативни, информации и советодавни услуги поврзани со сите горе споменати услуги кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; гриза за хигиена и убавина за човекови битија или животни; земјоделски, градинарски и шумарски услуги; услуги на физикална терапија; услуги на салони за убавина; третмани за нега на кожа и убавина; услуги на масажа; јавни бањи за хигиенски цели; услуги на фризери, услуги на штандови за убавина; избор на козметика за индивидуалци; обезбедување информации и услуги на консултации и советување поврзани со користење на производи за нега на кожа, производи за третмани за убавина, козметички производи, фармацевтски и медицински услуги преку Интернет, преку телекомуникациски направи или други

електронски средства; обезбедување на простории со сауни; обезбедување на простории со солариум и платформи за сончање; услуги за фитнес за тело; услуги за уништување на сало; услуги за намалување на тежина; услуги за третман на коса; услуги за грижа за здравје; шминкерски услуги; депилирање со восок; ортодонтски услуги; лекарски услуги обезбедени онлајн преку софтвер кој може да се симнува или апликациски софтвер или софтвер кој не може да се симнува; услуги на медицинско советување обезбедени онлајн преку софтвер кој може да се симнува или апликациски софтвер или софтвер кој не може да се симнува; медицинска помош; здравствено советување; медицински услуги на далечина; информации и советодавни услуги поврзани со лично управување на медицински состојби; услуги на медицинска евалуација; следење на здравствениот прогрес на пациенти; информации и советодавни услуги поврзани со горе споменатите услуги; сите вклучени во класа 44

кл. 45 Правни услуги; безбедносни услуги за физичка заштита на стварна сопственост и индивидуи; персонални и социјални услуги обезбедени од други за исполнување на потребите на индивидуалци, имено, услуги на лично купување, услуги на немедицинска лична нега за други во вид на планирање, организирање, договарање и помагање на индивидуалци да извршуваат дневни задачи, услуги на лично потсетување, услуги на лични телохранители, социјално придружување; услуги на он-лајн социјално вмрежување; услуги на регистрација на домен имиња; советување за интелектуална сопственост; лиценцирање интелектуална сопственост;

советување поврзано со лиценцирање интелектуална сопственост; експлоатација и лиценцирање на права од интелектуална сопственост; експлоатација и лиценцирање на права од интелектуална сопственост кои се однесуваат на полу-проводници, полу-проводнички интегрални кола, полу-проводнички мемориски чипови, полу-проводнички мемориски контролори, полу-проводнички мемориски интегрални кола, полу-проводнички процесорски чипови, полу-проводнички процесори, микроконтролори, микроконтролни единици, ниско-струјни микроконтролори, чип кола, компјутерски чипови, ЦПУ (единици за централна обработка), РИСК-В компјутерски чипови и единици за централна обработка; компјутерски чипови и централни единици за обработка со инструкциско множество; лиценцирање на компјутерски чипови и платформи на централни процесни единици; лиценцирање на користење на компјутерски софтвер и компјутерски програми; лиценцирање на дигитални податоци, слики, филм, аудио и текст; креирање, компилирање и одржување на регистар со домен имиња; правно истражување; услуги на подготовка на правни документи; правно управување со лиценци; парнични услуги; услуги за алтернативно решавање на спорови; услуги на арбитража; чуварски у безбедносни услуги; услуги за лична безбедност; обезбедување услуги за заштита (безбедност) преку електрични централни станици за престапници, крадци и системи за заштита од пожар; услуги на мониторинг за аларми за престапници и крадци, нарави за детекција на пожар и поплава и услуги на мониторинг за аларми; услуги за одржување на домаќинства; испитување

багаж за безбедносни цели; услуги на испитување на лична позадина; безбедносни услуги за заштита на имот и индивидуи; погребални услуги; изнајмување облека; услуги на социјална работа; услуги на состаноци; ослободување гулаби за специјални прилики; услуги на балсамирање; консултативни, информациони и советодавни услуги поврзани со сите горе споменати услуги

(210) **TM 2020/245** (220) 19/03/2020
(442) 30/06/2020

(731) **MOLECOR TECNOLOGIA, S.L., C/ Cañada de los Molinos, nº 2 - Parque Empresarial La Carpetania, 28906 Getafe (MADRID), ES**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(591) сина, сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 17 спојки и муфови, за цевки, кои не се од метал

(210) **TM 2020/246** (220) 19/03/2020
(442) 30/06/2020

(731) **MOLECOR TECNOLOGIA, S.L., C/ Cañada de los Molinos, nº 2 - Parque Empresarial La Carpetania, 28906 Getafe (MADRID), ES**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(591) сина, сива
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 17 машини кои содржат мотори кои после процес на загревање, растегнување и сечење даваат ПВЦ ориентиран цевки

(210) **TM 2020/247** (220) 19/03/2020
(442) 30/06/2020

(731) **MOLECOR TECNOLOGIA, S.L., C/ Cañada de los Molinos, nº 2 - Parque Empresarial La Carpetania, 28906 Getafe (MADRID), ES**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(591) сина, сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 17 потиснувачки цевки, кои не се од метал; окна за оџаци, кои не се од метал; цевки (сливници) и цевки за одвод, кои не се од метал; цевки за вода, кои не се од метал; несвитливи цевки, кои не се од метал (градежништво).

(210) **TM 2020/252** (220) 18/03/2020
(442) 30/06/2020

(731) **Финансиско друштво ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје бул. Јане Сандански бр. 109А-кат 3, Скопје, МК (540)**



(531) 03.01.15;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
кл. 36 осигурување, финансиски работи,

монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

(210) ТМ 2020/255 (220) 25/03/2020
(442) 30/06/2020

(731) Сулејман-Бариш-Џем Каја ул.
Славејко Арсов бр. 2/1-10, МК
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела

(531) 03.01.16;26.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; исушени пулси (меурки); супи, булони; маслинки преработени, паста од маслинки; млеко и млечни производи, путер; масла за јадење; конзервирано, смрзнато, сушено, варено чадено и солено овошје и зеленчук; паста од домати; припремени ореви и сушено овошје како мезе; намази од лешник и масло од кикирики; таан алва (алва од сусамово семе); јајца и јајца во прав; чипс од компир
кл. 30 кафе, чај, какао, кафе и замена за кафе; ориз; тапиока и саго; пијалоци на база на чоколадо; полнето тесто, пити; тесто и пекарски производи со база на брашно и производи од жита; леб, ѓеврек, турски ѓеврек, пити, бурека, сендвичи; десерти со база на брашно и чоколадо; слаткарски производи, катмер (турско слатко-десерт), торти, баклави, тулумби, кадаиф, десерти со база на тесто; кустард, кадаиф, казандиби, кенефе (турско

слатко); пудинг; пудинг од ориз; локум, таан алва; мед, боја за консумирање од луѓе, порполис за храна; мируди за консумирање, ванила, сосови (мируди), домати сосови; квасец, прашок за печење; брашно, гриз и скроб за храна; шеќер, шеќер во коцки и прав, чај, ладен чај; слатки, чоколадо, кекси, крекери, вафли; сладолед, мраз за јадење; сол; цералии (семиња) како мезе, пуканки, мелен овес, чипсови од пченка, преработена пченица за консумирање од луѓе, преработен овес за консумирање од луѓе, 'рж преработен за консумација од луѓе, јачмен преработен за консумација од луѓе, ориз; меласа за консумирање
кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, продажба на големо и мало на прехранбени производи, месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; исушени пулси (меурки); супи, булони; маслинки преработени, паста од маслинки; млеко и млечни производи, путер; масла за јадење; конзервирано, смрзнато, сушено, варено чадено и солено овошје и зеленчук; паста од домати; припремени ореви и сушено овошје како мезе; намази од лешник и масло од кикирики; таан алва (алва од сусамово семе); јајца и јајца во прав; чипс од компир, кафе, чај, какао, кафе и замена за кафе; ориз; тапиока и саго; пијалоци на база на чоколадо; полнето тесто, пити; тесто и пекарски производи со база на брашно и производи од жита; леб, ѓеврек, турски ѓеврек, пити, бурека, сендвичи; десерти со база на брашно и чоколадо; слаткарски производи, катмер (турско слатко-десерт), торти, баклави, тулумби, кадаиф, десерти со база на тесто; кустард, кадаиф, казандиби, кенефе (турско слатко); пудинг; пудинг од ориз; локум,



таан алва; мед, боја за консумирање од луѓе, порполис за храна; мируди за консумирање, ванила, сосови (мируди), доматни сосови; квасец, прашок за печење; брашно, гриз и скроб за храна; шеќер, шеќер во коцки и прав, чај, ладен чај; слатки, чоколадо, кекси, крекери, вафли; сладолед, мраз за јадење; сол; цералии (семиња) како мезе, пуканки, мелен овес, чипсови од пченка, преработена пченица за консумирање од луѓе, преработен овес за консумирање од луѓе, 'рж преработен за консумација од луѓе, јачмен преработен за консумација од луѓе, ориз; меласа за консумирање; сите овие услуги преку продавници на мало и големо, како и преку мобилен телефон и преку интернет

кл. 43 ресторански услуги, кетеринг (угостителски) услуги, бар услуги како и услуги на фоаје (чекална); услуги на одморалиште и сместување

(210) **TM 2020/259** (220) 25/03/2020
(442) 30/06/2020

(731) **ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana Slovenska cesta 54A, 1000, Ljubljana, SI**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

ALTIMA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот; управување со недвижни имоти; посредници за недвижности; брокерство; инвестирање средства; трговија за акции и обврзници; посредување за хартии од вредност; пренесување средства (електронско пренесување средства); финансии

(советување во врска со финансии); услуги за берзанско посредување; информации (финансиски информации); известување за цени на хартии од вредност, финансиски услуги; управување (финансиско управување)

(210) **TM 2020/263** (220) 26/03/2020
(442) 30/06/2020

(731) **Electronic Arts Inc. 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, California, 94065, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ELECTRONIC ARTS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 услуги за забава, имено, обезбедување на онлајн компјутерски игри; услуги за забава, имено, обезбедување пристап и играње на компјутерски игри преку мобилни и целуларни телефони и други безжични уреди; обезбедување на информации поврзани со електронски компјутерски игри добиени преку Интернет; организирање, спроведување и раководење на натпревари и турнири за видео игри; услуги за забава во вид на организирање на електронски натпревари за спортски и видео игри, игри, турнири и натпревари; услуги за забава, имено, обезбедување на веб-сајт кој прикажува видеа кои не се преземаат вклучувајќи турнири на видео игри во живо кои се играат од играчи на видео игри

(210) **TM 2020/264** (220) 27/03/2020
(442) 30/06/2020

(731) **Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
Karaağaç Mah. Atatürk Cad. No:36 Kapaklı
İ Tekirdağ, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

CABRAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи и
препарати

(210) **TM 2020/265** (220) 27/03/2020
(442) 30/06/2020

(731) **Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.**
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
Karaağaç Mah. Atatürk Cad. No:36 Kapaklı
İ Tekirdağ, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MAYFEX

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи и
препарати

(210) **TM 2020/266** (220) 26/03/2020
(442) 30/06/2020

(731) **Svetlana Pejić Gerić Ibarska 13,**
Belgrade, RS

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје
(540)



(591) кафена, жолта

(531) 02.03.16;26.04.16;26.04.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и
медицински препарати; санитарни
препарати за медицинска употреба;
диететски супстанции прилагодени за
медицинска употреба, храна за бебиња;
фластери; материјали за виткање;
материјали за пломбирање заби, забарска
смола; средства за дезинфекција;
препарати за уништување на штетници;
фунгициди, хербициди
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз, тестенини и резанки од тесто;
тапиока и саго; брашно и производи од
житарици; леб, печива и кондиторски
производи; чоколадо; сладоледи, сорбе и
друг мраз што се јаде; шеќер, мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, додатоци
за јадења, зачини, конзервирани зачински
билки; оцет, сосови и други додатоци за
јадења

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни
услуги; хигиенска заштита инега на
убавина за луѓе или животни;
агрикултурни, хортикултурни и шумарски
услуги

(210) **TM 2020/268** (220) 30/03/2020
(442) 30/06/2020

(300) 34871 13/03/2020 AD



(731) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово (540)

RUSSET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(210) **TM 2020/269** (220) 30/03/2020
(442) 30/06/2020

(731) **Novartis AG 4002 Basel, CH**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово (540)

NEBINORM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(210) **TM 2020/270** (220) 01/04/2020
(442) 30/06/2020

(731) **Марие Нане-Богоевска and Сања Димова бул. Јане Сандански бр. 53-3, Скопје, МК and ул. Даскал Камчев бр. 1/1-4, Скопје, МК**

(740) Адвокат Владимир Стојановски бул. Кочо Рацин бр. 7А/1-6, Скопје (540)

DENTISIMO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање

кл. 44 забарство, ортодонски услуги

(210) **TM 2020/271** (220) 09/04/2020
(442) 30/06/2020

(731) **Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје**
ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, МК
(540)

НЕУРО-ВИТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции

што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2020/272** (220) 02/04/2020
(442) 30/06/2020

(731) **M.M. Sinno & Sons S.A.L. Nemat Yafeth, Al Hamra, Beirut, LB**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



HORSE HEAD

(531) 03.03.01;03.03.15;26.01.15
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч;
екстракти од месо; конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук; желе, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, замена за
кафе, ориз, тапиока, саго; брашно и
производи од жита, леб, производи од
тесто и слатки, десерт со мраз; мед,
меласа; квасец, прашок за печење; сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз

(210) **TM 2020/296** (220) 07/04/2020
(442) 30/06/2020

(731) **Друштво за производство, промет
и услуги ФОЈА КО ДООЕЛ Скопје**
ул.Борис Трајковски 152а, 1000, Скопје,
МК

(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија
бр 27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) светло и темно зелена

(531) 06.01.04;27.05.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи; животни
(живи); свежо овошје и зеленчук; семиња,
билки и природно цвеќе; храна за животни;
пивски слад; производи од областа на
хортикултурата: листопадни дрвја,
зимзелени декоративни садници, грмушки
и ниски растенија, сезонски цветен расад и
перени, овошки (дрвја и грмушки), шумски
садници за пошумување, тресет, ѓубрива,
семе за трева, цвеќе и зачински билки

кл. 35 рекламирање, водење на
работење; управување со работата, услуги
при увоз-извоз и продажба на големо и
мало на: земјоделски, градинарски и
шумски производи и зрнени производи што
не се опфатени со другите класи; животни
(живи); свежо овошје и зеленчук; семиња,
билки и природно цвеќе; храна за животни;
пивски слад; производи од областа на
хортикултурата; листопадни дрвја,
зимзелени декоративни садници, грмушки
и ниски растенија, сезонски цветен расад и
перени, овошки (дрвја и грмушки), шумски

садници за пошумување, тресет, ѓубрива, семе за трева, цвеќе и зачински билки
 кл. 44 земјоделски, градинарски и шумски услуги; аранжирање цвеќе, градинарство, пејсажно градинарство, дизајнирање пејсажи, пејсажни проекти за деловни и јавни површини, приватни дворови и тераси; уништување плевел, уништување штетници за земјоделство, хортикултура и шумарство, хортикултура; инстант кровни градини; консултантски услуги во врска со пејсажен дизајн; хортикултурно уредување за ентериери и екстериери на згради и објекти; стручно уредување од областа на хортикултурата

(210) **TM 2020/297** (220) 10/04/2020
 (442) 30/06/2020

(731) **British American Tobacco (Brands) Limited Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(531) 26.11.11;26.13.25

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 диетални додатоци и диететски производи, хранливи додатоци, додатоци за храна, витамински додатоци, минерални додатоци, билни додатоци и билни екстракти; антиоксиданти

кл. 30 немедицински слаткарски производи, пастили и бонбони за лижење кои содржат билни производи
 кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; орални никотински торбички без тутун (не за медицинска употреба); бурмут за шмркање (snuff) со тутун; бурмут (snus) со тутун; бурмут за шмркање (snuff) без тутун; бурмут (snus) без тутун; тутун за виткање; тутун за луле; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури; цигарилос; запалки; кибрити; артикли за пушачи; хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари; џебни апарати за виткање цигари; рачни машини за вбригување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање

(210) **TM 2020/303** (220) 09/04/2020
 (442) 30/06/2020

(731) **Друштво за производство, трговија, услуги и компјутерски консалтинг РЕЛЕВАНТ ДООЕЛ Скопје ул. Коста Новаковиќ 8, 1000, Скопје, МК**

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо шишков 38/1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) сива, бела, жолта

(531) 27.05.08

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи, административна обработка на нарачки

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци, кетеринг услуги за храна и пијалоци

(210) **TM 2020/304** (220) 09/04/2020
(442) 30/06/2020

(731) **Novartis AG 4002 Basel, CH**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

LIKOFAST

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(210) **TM 2020/305** (220) 09/04/2020
(442) 30/06/2020

(731) **LUIGI LAVAZZA S.P.A. Via Bologna 32, 10152 Torino, IT**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

LAVAZZA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 подметнувачи за чаши за пиво;
хартиени чаршави за маса; шамивчиња од
хартија; хартиени салфети за маса;
картонски кутии; календари; магазини
[периодични]; фотографии [печатени];
филтри (хартија за кафе); хартија за
завиткување на бонбони; потпирачи за
книги; канцелариски материјал; моливи
кл. 21 чаши за кафе; стаклени чаши и
шољи; филцани од хартија или пластика;
чаши за пиење; перколатори за кафе, не
електрични; садови за варење на кафе
(ѓезвиња), не електрични; контејнери за
пијалоци; преносни термоизолирани
контејнери (не електрични); капаци за

чаши; лажици за кафе; не електрични
машини за кафе; чинии; тацни; сервиси за
кафе [прибор за маса]; сетови за кафе кои
се состојат од шољи и тацни; шољи за
кафе
кл. 25 фустани; опрема за бебиња
[облека]; облека за гимнастика; мантили за
дожд; облека за танцување; обувки за
плажа; шешири; чорапи; ракавици
[облека]; враговрски; кожни ремени
(облека); венчаници

(210) **TM 2020/308** (220) 08/04/2020
(442) 30/06/2020

(731) **Chongqing HWASDAN Machinery Manufacturing Co., Ltd. Xipeng Industry Zone, Jiulongpo District, Chongqing, 401326, CN**
(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија
бр 27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 26.11.11;27.05.08
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 земјоделски машини, бензински
мотори што не се за копнени возила,
дизел мотори што не се за копнени
возила, динама, електрични генератори,
пумпи (делови од машини или мотори),
електрични машини за заварување,
апарати за миење, плугови за снег,
жнеалки, машини за лупење жито и зрна,
преносливи алати што не се рачно
управувани, дробилки за кујнски отпад,
култиватори (машини), машини за
дренирање

(210) **TM 2020/309** (220) 08/04/2020
(442) 30/06/2020

(731) **ЗДПТУ МУЛТИХЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица ул. Гоце Делчев бр. 105, Струмица, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

БАКТОСЕПТ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати; средства за дезинфекција; дезинфекциони стапчиња; дезинфекциони средства за хигиенска употреба; сапуни за дезинфекција; дезифициенси

(210) **ТМ 2020/310** (220) 08/04/2020
(442) 30/06/2020

(731) **ЗДПТУ МУЛТИХЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица ул. Гоце Делчев бр. 105, Струмица, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ДЕЗИНСТАФ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати; средства за дезинфекција; дезинфекциони стапчиња; дезинфекциони средства за хигиенска употреба; сапуни за дезинфекција; дезифициенси

(210) **ТМ 2020/311** (220) 08/04/2020
(442) 30/06/2020

(731) **ЗДПТУ МУЛТИХЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица ул. Гоце Делчев бр. 105, Струмица, МК**

(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија бр 27/2/22, 1000 Скопје
(540)

MOLLY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, средства за дезинфекција, дезинфекциони стапчиња, дезинфекциони средства за хигиенска употреба, сапуни за дезинфекција, дезинфициенси

(210) **ТМ 2020/312** (220) 04/04/2020
(442) 30/06/2020

(731) **Monster Energy Company, a Delaware corporation 1 Monster Way Corona, California 92879, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена
(531) 27.05.04;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили, автомобилски делови и додатоци

(210) **ТМ 2020/313** (220) 04/04/2020
(442) 30/06/2020

(731) **Monster Energy Company, a Delaware corporation 1 Monster Way Corona, California 92879, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(531) 27.05.04;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили, автомобилски делови
и додатоци

(210) ТМ 2020/314 (220) 15/04/2020

(442) 30/06/2020

(731) Георгиевски Александар ул. Бул.
АСНОМ 4/2-6, 1000 Скопје, МК

(540)

JE T'AMI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 сигурносни седишта за деца, за
возила; тркала на возила; поклопки од
оски на тркала; покривки за седишта на
возила; потпирачи за глава на седишта на
возила; легла за спиење, за возила;
автомобили (штитници од сонце за
автомобили); возила (багажници за
возила); обликувани подни простирки за
возила; волани за возила; обвивки за
волани на возила; покривки за возила
[обликувани]; приколки [возила];

кл. 17 декорации од винил за
надворешност на возила

кл. 18 ранци; куфери; чанти (торби); торби
за патување; ученички училишни торби;
спортски торби; торби за пазарење

кл. 25 шапки; капи; шами; кошули; маици
со кратки ракави; елеци; јакни [облека];
полнети јакни [облека]; палта; обувки;
спортски обувки; чизми; килоти [облека];

хеланки [панталони]; панталони;
здолништа; фустани со трегери; фустани;
емпери; боди [женска долна облека]

(210) ТМ 2020/315 (220) 10/04/2020

(442) 30/06/2020

(731) ПРОВИДЕНС ДОО ул. Капитол 24,
Загреб, HR

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо
шишков 38/1-1, 1000, Скопје

(540)

Curosurf

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстанции адаптирани за медицинска или
ветеринарна употреба, храна за бебиња;
додатоци во исхраната за луѓе и животни,
фластери, материјали за завои;
материјали за пломбирање заби и
забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди
кл. 10 хируршки, медицински, забни и
ветеринарни апарати и инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски помагала, материјали за
шиее

(210) ТМ 2020/326 (220) 16/04/2020

(442) 30/06/2020

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, , 26300, Vršac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

MOVING

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2020/340** (220) 23/04/2020
(442) 30/06/2020

(731) **Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware limited liability company) 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, Michigan 48170, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68, 1000 Скопје
(540)



(531) 26.04.03;26.04.04;26.04.07

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 интерфејси за компјутери; компјутерски програми за дизајн на кориснички интерфејс; безжично поврзани електрични батериски апарати со вграден софтвер кој може да се освежува далечински и фирмвер за складирање и испуштање на зачувана струја за користење во живеалишта и згради; безжично поврзани електрични батериски апарати со вграден софтвер кој може да се освежува далечински и фирмвер за складирање и испуштање на зачувана струја обезбедена од или до мрежа за електрична енергија или друг извор за

генерирање електрична енергија за стабилизирање и задоволување на побарувачката на електрична енергија и целите за користење; компјутерски софтвер за набљудување, оптимизација и регулирање на складирање и испуштање на зачувана енергија до и од такви безжично поврзани електрични батериски апарати; батерии за обезбедување струја за мотори за електрични возила; конектори за електрична енергија кои се монтираат на сид за полнење електрични возила; преносни утичници за конектори за електрична енергија за полнење електрични возила; софтвер кој може да се симнува во вид на мобилна апликација за набљудување на полнење со електрична енергија и статус на возила и далечинска контрола на возила; софтвер кој може да се симнува во вид на софтвер за оперативен систем за возила; навигациски апарат за возила [он-борд компјутери]; локатор на возила и направи за поправка програмирани да користат глобален систем за позиционирање (ГПС) и целуларни телекомуникации; радија за возила; провални аларми; полначи за батерии за користење со батерии за возила; контрола на патување за моторни возила; безбедносна опрема за возила, имено, монитори на електронски вибрации, шок, движење, агол, температура и волтажа; безбедносна опрема за возила, имено он-борд системи за надзор за возила сочинети од камери и монитори за изложување и елиминација на слепи точки на двете страни од возилото; безжични трансивери со технологија за собирање и прикажување на стаусот и следење на сите типови возила во локални средини; батерии, електрични, за возила; безбедносна опрема за возила, имено, електронски

следачи на притисок во гуми; безбедносна опрема за возила, имено, резервни сензори и камери; единици за балансирање на гуми за копнени возила; системи за влегување без клуч и системи за палење без клуч за автомобили сочинети од микропроцесор, ресивер на електронски сигнал и привезоци за клучеви со транспондер на електронски сигнал; мерачи на брзина за возила; радарски детектори на објекти за користење во возила; ГПС сензор кој се монтира во возила за утврдување на брзината на движење за возило; полначи за батерии за користење во возила; делови за мотори за возила, имено, термостати; аудио опрема за возила, имено, стереа, звучници, појачувачи, стабилизатори, премостувачи и куќишта за звучници; УСБ влезови за полнење за користење во возила; електрични брави за возила; задни камери за возила; контроли за клима во возила; безжични контролори за далечинско набљудување и контрола на функционирањето и статусот на други електрични, на струја, и механички направи или системи, имено, батерии, безбедност, осветлување, системи за следење и обезбедување; далечински стартери за возила; лоцирање возила, системи за следење и безбедност сочинети од антена и радио преносник за поставување во возила; регулатори на волтажа во возила; аудио опрема за возила, имено, звучници за автомобилски аудио системи; навигациски инструменти за возила [он-борд компјутери]; електрични конектори за моторни возила со трејлери; батерии за возила; електрични апарати, имено, станици за полнење за полнење на електрични возила; компјутеризирани анализатори за мотори за возила; продолжни кабли за

користење со возила; адаптери за струја за користење со возила; електрични кабли за користење со возила; акумулатори, електрични, за возила; термостати за возила; автоматски индикатори на низок притисок во гуми за возила; снимачи на километража за возила; далечински контроли за управување со аларми за возила

кл. 12 копнени возила и делови и опрема за нив, имено, структурни делови и погонски компоненти во вид на електрични мотори, трансмисија и оски; тела на моторни возила; мрежи за багаж за возила; скроени навлаки за возила; ланци против лизгање за возила; лепенки за поправка на гуми за возила; пумпи за пумпање на гуми за возила; автомобилски лајсни за ентериер; автомобилски панели за ентериер; кожени ентериери за возила кроени по мерка; рамки за таблички за возила; држачи за таблички за возила; тапацир за возила; електрични копнени возила; делови за електрични возила, имено, мотори; делови за електрични возила, имено, задни ретровизори, брисачи за ветробранско стакло и задни врати; целосно батериско електрични возила со високи перформанси; седишта за возила; оски на тркала за возила; тркала за возила; тапацир, кроени навлаки за возила; волани за возила; мотори за копнени возила; кровни решетки, абсорбери на удари, пружини, стабилизаторски прачки и суспензори, сите за возила; порабени панели за телото на возила; штипки за кочници за копнени возила; скроени навлаки за седишта за возила; држачи за мотор за возила; предизајнирани обвивки од винил специјално адаптирани за возила; делови за возила, имено, црева за серво управувачи; знаци за возила; перници за

седишта за возила; состави на заглавија за тркала за автомобили; носачи за скии за возила; огледала за возила, имено ретровизори; запчаници за возење наназад за копнени возила; куки специјално дизајнирани за користење во возила за држење на додатоци за возила; ветробрани за возила; направи против кражба за возила; гуми за возила; внатрешни гуми за возила; пумпачи за гуми; пластични делови за возила, имено, автомобилски екстериерни и ентериерни пластични обликувани декоративни и заштитни лајсни; копнени возила, имено електрични коли, камиони и СУВови; полу-скроени навлаки за возила; водушни компресори за кочници за копнени возила; воздушни цилиндри за кочници за копнени возила; хауби за возила; шасии за моторни возила; заштитници за седишта за возила; структурни резервни делови за камиони и други моторни возила; механизми за погонски склоп за возила кои се состојат од квачило, менувач, погонска осовина и диференцијал; капаци за трансмисија за копнени возила; држачи за трансмисија за копнени возила; кутии за трансмисија за копнени возила; куки за влечење за возила; калници за возила; скали за закачување за копнени возила; куки за влечење за возила; рамки за тркала за возила и структурни делови за нив; возила за секакви терени (АТВ); сензори за копнени возила, имено, сензори за електричен серво кои се продаваат како компоненти од серво управувач; рамки за тркала за возила; менувачки кутии за копнени возила; кочници за возила; тела на возила; трансмисија за копнени возила; делови за возила, имено, ветробрански визир; делови за возила, имено, сончеви визир; делови за возила, имено, спојни

осовини; делови за возила, имено, кугласти зглобови; делови за возила, имено, потпирачи за суспензија; делови за возила, имено, спојки за константна брзина; вентили за гуми за возила; делови за копнени возила, имено, диференцијали; штитници за хауби како структурни делови на возила; вратила за копнени возила; облоги за кочници за возила; буренца за кочници за копнени возила; држачи за кочници за копнени возила; делови за суспензија за копнени возила, имено, лиснати пружини; делови за суспензија за копнени возила, имено, жичани пружини; метлички за ветробрански брисачи за возила; хидраулични кола за возила; делови за суспензија за копнени возила, имено, стабилизатори; кожени ентериери за возила кроени по мерка; облоги на диск кочници за возила; држачи за чаши за користење во возила; трансмисија за копнени возила и резервни делови; ремени за трансмисија за копнени возила; суспендирачки системи за копнени возила; лежишта за тркала за копнени возила; стаклени прозорци за возила; провални аларми за возила; железарија за кочници за возила; решетки за велосипеди за возила; осовински комплети за користење со копнени возила; лежишта за осовини за копнени возила; диск кочници за копнени возила; кровни носачи во облик на кутија за копнени возила; спортско рекреативни возила (СУВ); воздушни перничкиња за возила; прозорци за возила; појаси за седишта за користење во возила; вентили за гуми за возила; свирки за возила; делови за копнени возила, имено, погонски ремени; квачила за копнени возила; скроени навлаки за возила за коли и камиони со намена за штитење од временски околности и елементи; наслони за глава за возила; воздушни перничкиња



кои се пумпаат за користење во возила за превенција на повреди и незгоди; синцири за возење за копнени возила; додатоци за автомобили после нивната прва продажба, имено торби за организирање во кола, мрежи и послужавници специјално адаптирани за монтирање во возила; безбедносни ремени за седишта во возила; мрежи за багаж за возила; облоги за кочници за копнени возила; делови за копнени возила, имено оски; делови за копнени возила, имено погонски запчаници; метални делови за возила, имено, автомобилски екстериерни и ентериерни метални декоративни и заштитни лајсни; електрични возила, имено автомобили, камиони и СУВови; велосипеди; резервни предупредувачки аларми за возила; дискови за тркала за возила; електрични брави за моторни возила; алармни системи за моторни возила; управувачи за копнени возила и делови за нив; спојлери за возила; скапила за возила; воздушни пернициња; абсорбери за удари за автомобили; браници за автомобили; кровни решетки за товар и носачи за багаж за возила; кроени навлаки за возила; делови за копнени возила, имено, скапила за автомобили; делови за копнени возила, имено, калници; делови за копнени возила, имено, браници; делови за возила, имено, абсорбери на удари; врати за возила; рачки за трепкачи за возила; капачиња за гориво за копнени возила; капаци за таблички за возила; панели за врата за возила

(210) **TM 2020/341** (220) 23/04/2020
(442) 30/06/2020

(731) **Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware limited liability company) 13250 N.**

Haggerty Road, Plymouth, Michigan 48170, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68, 1000
Скопје
(540)

RIVIAN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 интерфејси за компјутери;
компјутерски програми за дизајн на кориснички интерфејс; безжично поврзани електрични батериски апарати со вграден софтвер кој може да се освежува далечински и фирмвер за складирање и испуштање на зачувана струја за користење во живеалишта и згради; безжично поврзани електрични батериски апарати со вграден софтвер кој може да се освежува далечински и фирмвер за складирање и испуштање на зачувана струја обезбедена од или до мрежа за електрична енергија или друг извор за генерирање електрична енергија за стабилизирање и задоволување на побарувачката на електрична енергија и целите за користење; компјутерски софтвер за набљудување, оптимизација и регулирање на складирање и испуштање на зачувана енергија до и од такви безжично поврзани електрични батериски апарати; батерии за обезбедување струја за мотори за електрични возила; конектори за електрична енергија кои се монтираат на сид за полнење електрични возила; преносни утичници за конектори за електрична енергија за полнење електрични возила; софтвер кој може да се симнува во вид на мобилна апликација за набљудување на полнење со електрична енергија и статус на возила и

далечинска контрола на возила; софтвер кој може да се симнува во вид на софтвер за оперативен систем за возила; навигациски апарат за возила [он-борд компјутери]; локатор на возила и направи за поправка програмирани да користат глобален систем за позиционирање (ГПС) и целуларни телекомуникации; радија за возила; провални аларми; полначи за батерии за користење со батерии за возила; контрола на патување за моторни возила; безбедносна опрема за возила, имено, монитори на електронски вибрации, шок, движење, агол, температура и волтажа; безбедносна опрема за возила, имено он-борд системи за надзор за возила сочинети од камери и монитори за изложување и елиминација на слепи точки на двете страни од возилото; безжични трансивери со технологија за собирање и прикажување на стаусот и следење на сите типови возила во локални средини; батерии, електрични, за возила; безбедносна опрема за возила, имено, електронски следачи на притисок во гуми; безбедносна опрема за возила, имено, резервни сензори и камери; единици за балансирање на гуми за копнени возила; системи за влегување без клуч и системи за палење без клуч за автомобили сочинети од микропроцесор, рисивер на електронски сигнал и привезоци за клучеви со транспондер на електронски сигнал; мерачи на брзина за возила; радарски детектори на објекти за користење во возила; ГПС сензор кој се монтира во возила за утврдување на брзината на движење за возило; полначи за батерии за користење во возила; делови за мотори за возила, имено, термостати; аудио опрема за возила, имено, стереа, звучници, појачувачи,

стабилизатори, премостувачи и кукишта за звучници; УСБ влезови за полнење за користење во возила; електрични брави за возила; задни камери за возила; контроли за клима во возила; безжични контролори за далечинско набљудување и контрола на функционирањето и статусот на други електрични, на струја, и механички направи или системи, имено, батерии, безбедност, осветлување, системи за следење и обезбедување; далечински стартери за возила; лоцирање возила, системи за следење и безбедност сочинети од антена и радио преносник за поставување во возила; регулатори на волтажа во возила; аудио опрема за возила, имено, звучници за автомобилски аудио системи; навигациски инструменти за возила [он-борд компјутери]; електрични конектори за моторни возила со трејлери; батерии за возила; електрични апарати, имено, станици за полнење за полнење на електрични возила; компјутеризирани анализатори за мотори за возила; продолжни кабли за користење со возила; адаптери за струја за користење со возила; електрични кабли за користење со возила; акумулатори, електрични, за возила; термостати за возила; автоматски индикатори на низок притисок во гуми за возила; снимачи на километража за возила; далечински контроли за управување со аларми за возила
кп. 12 копнени возила и делови и опрема за нив, имено, структурни делови и погонски компоненти во вид на електрични мотори, трансмисија и оски; тела на моторни возила; мрежи за багаж за возила; скроени навлаки за возила; ланци против лизгање за возила; лепенки за поправка на гуми за возила; пумпи за пумпање на гуми за возила; автомобилски

лајсни за ентериер; автомобилски панели за ентериер; кожени ентериери за возила кроени по мерка; рамки за таблички за возила; држачи за таблички за возила; тапацир за возила; електрични копнени возила; делови за електрични возила, имено, мотори; делови за електрични возила, имено, задни ретровизори, брисачи за ветробранско стакло и задни врати; целосно батериско електрични возила со високи перформанси; седишта за возила; оски на тркала за возила; тркала за возила; тапацир, кроени навлаки за возила; волани за возила; мотори за копнени возила; кровни решетки, абсорбери на удари, пружини, стабилизаторски прачки и суспензори, сите за возила; порабени панели за телото на возила; штипки за кочници за копнени возила; скроени навлаки за седишта за возила; држачи за мотор за возила; предизајнирани обвивки од винил специјално адаптирани за возила; делови за возила, имено, црева за серво управувачи; знаци за возила; перници за седишта за возила; состави на заглавија за тркала за автомобили; носачи за скии за возила; огледала за возила, имено ретровизори; запчаници за возење наназад за копнени возила; куки специјално дизајнирани за користење во возила за држење на додатоци за возила; ветробрани за возила; направи против кражба за возила; гуми за возила; внатрешни гуми за возила; пумпачи за гуми; пластични делови за возила, имено, автомобилски екстериерни и ентериерни пластични обликувани декоративни и заштитни лајсни; копнени возила, имено електрични коли, камиони и СУВови; полу-скроени навлаки за возила; водушни компресори за кочници за копнени возила; воздушни цилиндри за

кочници за копнени возила; хауби за возила; шасии за моторни возила; заштитници за седишта за возила; структурни резервни делови за камиони и други моторни возила; механизми за погонски склоп за возила кои се состојат од квачило, менувач, погонска осовина и диференцијал; капацы за трансмисија за копнени возила; држачи за трансмисија за копнени возила; кутии за трансмисија за копнени возила; куки за влечење за возила; калници за возила; скали за закачување за копнени возила; куки за влечење за возила; рамки за тркала за возила и структурни делови за нив; возила за секакви терени (АТВ); сензори за копнени возила, имено, сензори за електричен серво кои се продаваат како компоненти од серво управувач; рамки за тркала за возила; менувачки кутии за копнени возила; кочници за возила; тела на возила; трансмисија за копнени возила; делови за возила, имено, ветробрански визири; делови за возила, имено, сончеви визири; делови за возила, имено, спојни осовини; делови за возила, имено, кугласти зглобови; делови за возила, имено, потпирачи за суспензија; делови за возила, имено, спојки за константна брзина; вентили за гуми за возила; делови за копнени возила, имено, диференцијали; штитници за хауби како структурни делови на возила; врати за копнени возила; облоги за кочници за возила; буренца за кочници за копнени возила; држачи за кочници за копнени возила; делови за суспензија за копнени возила, имено, лиснати пружини; делови за суспензија за копнени возила, имено, жичани пружини; метлички за ветробрански брисачи за возила; худраулични кола за возила; делови за суспензија за копнени возила, имено, стабилизатори; кожени ентериери



за возила кроени по мерка; облоги на диск кочници за возила; држачи за чаши за користење во возила; трансмисија за копнени возила и резервни делови; ремени за трансмисија за копнени возила; суспендирачки системи за копнени возила; лежишта за тркала за копнени возила; стаклени прозорци за возила; провални аларми за возила; железарија за кочници за возила; решетки за велосипеди за возила; осовински комплети за користење со копнени возила; лежишта за осовини за копнени возила; диск кочници за копнени возила; кровни носачи во облик на кутија за копнени возила; спортско рекреативни возила (СУВ); воздушни перничиња за возила; прозорци за возила; појаси за седишта за користење во возила; вентили за гуми за возила; свирки за возила; делови за копнени возила, имено, погонски ремени; квачила за копнени возила; скроени навлаки за возила за коли и камиони со намена за штитење од временски околности и елементи; наслони за глава за возила; воздушни перничиња кои се пумпаат за користење во возила за превенција на повреди и незгоди; синџири за возење за копнени возила; додатоци за автомобили после нивната прва продажба, имено торби за организирање во кола, мрежи и послужавници специјално адаптирани за монтирање во возила; безбедносни ремени за седишта во возила; мрежи за багаж за возила; облоги за кочници за копнени возила; делови за копнени возила, имено оски; делови за копнени возила, имено погонски запчаници; метални делови за возила, имено , автомобилски екстериерни и ентериерни метални декоративни и заштитни лајсни; електрични возила, имено автомобили, камиони и СУВови; велосипеди; резервни предупредувачки

аларми за возила; дискови за тркала за возила; електрични брави за моторни возила; алармни системи за моторни возила; управувачи за копнени возила и делови за нив; спојлери за возила; скалила за возила; воздушни перничиња; абсорбери за удари за автомобили; браници за автомобили; кровни решетки за товар и носачи за багаж за возила; кроени навлаки за возила; делови за копнени возила, имено, скалила за автомобили; делови за копнени возила, имено, калници; делови за копнени возила, имено, браници; делови за возила, имено, абсорбери на удари; врати за возила; рачки за трепкачи за возила; капачиња за гориво за копнени возила; капаци за таблички за возила; панели за врата за возила

(210) **TM 2020/342** (220) 23/04/2020

(442) 30/06/2020

(731) Shenzhen ShuangPingTai Medical Technology Co., Ltd. Room 701, 7th Floor, Boxun Building, Keyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, CN

(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија бр 27/2/22, 1000 Скопје

(540)

AICARE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 мерачи на гликоза во крвта, сфигмоманометри, медицински апарати и инструменти, апарати за испитување што се за медицинска употреба, монитори, на телесен состав, термометри за медицинска употреба, уреди за следење на пилсот, санитарни маски за медицинска употреба, уреди за следење на пулсот, санитарни маски за медицинска употреба, маски за медицински персонал, материјали за шиене

(210) **TM 2020/345** (220) 29/04/2020
(442) 30/06/2020

(731) **МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица ул. Гоце Делчев бр. 105, Струмица, МК**

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(540)

MULTISTAF

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи за перење, препарати за чистење
кл. 5 средства за дезинфекција, дезинфекциони средства за хигиенска употреба, гелови за дезинфекција
кл. 35 рекламирање, водење на работење, управување со работи, услуги при увоз извоз и продажба на големо и мало со средства за дезинфекција и препарати за чистење

(210) **TM 2020/346** (220) 29/04/2020
(442) 30/06/2020

(731) **МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица ул. Гоце Делчев бр. 105, Струмица, МК**

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(540)

MOLLY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи за перење, препарати за чистење
кл. 5 средства за дезинфекција, дезинфекциони средства за хигиенска употреба, гелови за дезинфекција
кл. 35 рекламирање, водење на работење, управување со работи, услуги при увоз извоз и продажба на големо и

мало со средства за дезинфекција и препарати за чистење

(210) **TM 2020/347** (220) 28/04/2020
(442) 30/06/2020

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ROMANETTI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пива), особено вермут, коктейли

(210) **TM 2020/348** (220) 29/04/2020
(442) 30/06/2020

(731) **CORPORACION HABANOS S.A.
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, CU**

(740) БИНСО д.о.о. Скопје ул Народен фронт 7/4, П Фах 768, 1000 Скопје
(540)



(591) златна, роза, жолта, црна, зелена, сива, кафе, бела

(531) 02.01.21;24.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)



кл. 34 тутун и замени за тутун, цигари и
пури, електронски цигари, орални

испаривачи (oral vaporizers) за пушачи,
прибор за пушачи, кибрити

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)
(210) број на пријавата / numri i aplikimit

(510)	(210)
3	МК/Т/2020/0345
3	МК/Т/2020/0346
5	МК/Т/2020/0133
5	МК/Т/2020/0201
5	МК/Т/2020/0218
5	МК/Т/2020/0220
5	МК/Т/2020/0232
5	МК/Т/2020/0233
5	МК/Т/2020/0264
5	МК/Т/2020/0265
5	МК/Т/2020/0266
5	МК/Т/2020/0269
5	МК/Т/2020/0271
5	МК/Т/2020/0297
5	МК/Т/2020/0304
5	МК/Т/2020/0309
5	МК/Т/2020/0310
5	МК/Т/2020/0311
5	МК/Т/2020/0315
5	МК/Т/2020/0326
5	МК/Т/2020/0345
5	МК/Т/2020/0346
7	МК/Т/2020/0308
9	МК/Т/2020/0057
9	МК/Т/2020/0149
9	МК/Т/2020/0150
9	МК/Т/2020/0241

9	МК/Т/2020/0242
9	МК/Т/2020/0243
9	МК/Т/2020/0340
9	МК/Т/2020/0341
10	МК/Т/2020/0315
10	МК/Т/2020/0342
12	МК/Т/2020/0312
12	МК/Т/2020/0313
12	МК/Т/2020/0314
12	МК/Т/2020/0340
12	МК/Т/2020/0341
14	МК/Т/2020/0083
14	МК/Т/2020/0084
16	МК/Т/2020/0149
16	МК/Т/2020/0150
16	МК/Т/2020/0305
17	МК/Т/2020/0245
17	МК/Т/2020/0246
17	МК/Т/2020/0247
17	МК/Т/2020/0314
18	МК/Т/2020/0314
20	МК/Т/2019/1372
21	МК/Т/2019/1372
21	МК/Т/2020/0305
24	МК/Т/2020/0223
25	МК/Т/2020/0210
25	МК/Т/2020/0305
25	МК/Т/2020/0314

29	МК/Т/2020/0151
29	МК/Т/2020/0189
29	МК/Т/2020/0240
29	МК/Т/2020/0255
29	МК/Т/2020/0272
30	МК/Т/2019/1273
30	МК/Т/2019/1274
30	МК/Т/2019/1275
30	МК/Т/2019/1276
30	МК/Т/2019/1277
30	МК/Т/2019/1278
30	МК/Т/2019/1279
30	МК/Т/2019/1280
30	МК/Т/2019/1281
30	МК/Т/2019/1282
30	МК/Т/2019/1283
30	МК/Т/2020/0151
30	МК/Т/2020/0189
30	МК/Т/2020/0232
30	МК/Т/2020/0240
30	МК/Т/2020/0255
30	МК/Т/2020/0266
30	МК/Т/2020/0272
30	МК/Т/2020/0297
31	МК/Т/2020/0296
32	МК/Т/2020/0232
33	МК/Т/2020/0209
33	МК/Т/2020/0347



34	МК/Т/2020/0142
34	МК/Т/2020/0232
34	МК/Т/2020/0268
34	МК/Т/2020/0297
34	МК/Т/2020/0348
35	МК/Т/2019/1372
35	МК/Т/2020/0149
35	МК/Т/2020/0150
35	МК/Т/2020/0218
35	МК/Т/2020/0220
35	МК/Т/2020/0221
35	МК/Т/2020/0223
35	МК/Т/2020/0241
35	МК/Т/2020/0242
35	МК/Т/2020/0243
35	МК/Т/2020/0252
35	МК/Т/2020/0255
35	МК/Т/2020/0270
35	МК/Т/2020/0296
35	МК/Т/2020/0303
35	МК/Т/2020/0345
35	МК/Т/2020/0346
36	МК/Т/2019/1372

36	МК/Т/2020/0057
36	МК/Т/2020/0252
36	МК/Т/2020/0259
37	МК/Т/2019/1372
38	МК/Т/2020/0149
38	МК/Т/2020/0150
38	МК/Т/2020/0241
38	МК/Т/2020/0242
38	МК/Т/2020/0243
39	МК/Т/2019/1372
41	МК/Т/2019/1372
41	МК/Т/2020/0145
41	МК/Т/2020/0149
41	МК/Т/2020/0150
41	МК/Т/2020/0207
41	МК/Т/2020/0223
41	МК/Т/2020/0236
41	МК/Т/2020/0237
41	МК/Т/2020/0238
41	МК/Т/2020/0241
41	МК/Т/2020/0242
41	МК/Т/2020/0243
41	МК/Т/2020/0263

42	МК/Т/2020/0057
42	МК/Т/2020/0241
42	МК/Т/2020/0242
42	МК/Т/2020/0243
43	МК/Т/2019/1372
43	МК/Т/2020/0145
43	МК/Т/2020/0255
43	МК/Т/2020/0303
44	МК/Т/2020/0207
44	МК/Т/2020/0241
44	МК/Т/2020/0242
44	МК/Т/2020/0243
44	МК/Т/2020/0266
44	МК/Т/2020/0270
44	МК/Т/2020/0296
45	МК/Т/2020/0241
45	МК/Т/2020/0242
45	МК/Т/2020/0243



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE

(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare

(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare

(731)	(210)
ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1273
ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1274
ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1275
ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1276
ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1277
ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1278
ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1279
ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1280
ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1281
ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1282
ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/1283
ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ	МК/Т/2019/1372
Advanced New Technologies Co., Ltd.	МК/Т/2020/0057
Audemars Piguet Holding SA	МК/Т/2020/0083
Audemars Piguet Holding SA	МК/Т/2020/0084
BOSNALIJEK d.d.	МК/Т/2020/0133
Philip Morris Products S.A.	МК/Т/2020/0142
Друштво за трговија и услуги КИНГ ЕУРОПЕ ДОО увоз-извоз Гевгелија	МК/Т/2020/0145
Brand Management Group Ltd	МК/Т/2020/0149
Brand Management Group Ltd	МК/Т/2020/0150
Трговско друштво за транспорт трговија и услуги ДИЛЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2020/0151
Трговско друштво за транспорт трговија и услуги ДИЛЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2020/0189
Pharmalys Laboratories SA	МК/Т/2020/0201
Друштво за производство, трговија и услуги МЕГА-ХОЛДИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/2020/0207
Sipsmith Limited	МК/Т/2020/0209
Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2020/0210
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2020/0218
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2020/0220
Тодороски Димитар	МК/Т/2020/0221
Друштво за обука и консултантски услуги ДОКТОР ГУДНАЈТ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2020/0223
British American Tobacco (Brands) Limited,	МК/Т/2020/0232



VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.	МК/Т/2020/0233
Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРЕКА ЕДУ ДООЕЛ Струмица	МК/Т/2020/0236
Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРЕКА ЕДУ ДООЕЛ Струмица	МК/Т/2020/0237
Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРЕКА ЕДУ ДООЕЛ Струмица	МК/Т/2020/0238
MELISSA KIKIZAS ANONYMN VIOMICHANIKH KAI EMPORIKI ETAIRIA TROFIMON	МК/Т/2020/0240
DingTalk Holding (Cayman) Limited	МК/Т/2020/0241
DingTalk Holding (Cayman) Limited	МК/Т/2020/0242
DingTalk Holding (Cayman) Limited	МК/Т/2020/0243
MOLECOR TECNOLOGIA, S.L.,	МК/Т/2020/0245
MOLECOR TECNOLOGIA, S.L.,	МК/Т/2020/0246
MOLECOR TECNOLOGIA, S.L.,	МК/Т/2020/0247
Финансиско друштво ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2020/0252
Сулејман-Бариш-Џем Каја	МК/Т/2020/0255
ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana	МК/Т/2020/0259
Electronic Arts Inc.	МК/Т/2020/0263
Recordati Ilaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.	МК/Т/2020/0264
Recordati Ilaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.	МК/Т/2020/0265
Svetlana Pejić Gerić	МК/Т/2020/0266
Philip Morris Products S.A.	МК/Т/2020/0268
Novartis AG	МК/Т/2020/0269
Сања Димова	МК/Т/2020/0270
Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2020/0271
M.M. Sinno & Sons S.A.L.	МК/Т/2020/0272
Друштво за производство, промет и услуги ФОЈА КО ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2020/0296
British American Tobacco (Brands) Limited	МК/Т/2020/0297
Друштво за производство, трговија, услуги и компјутерски консалтинг РЕЛЕВАНТ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2020/0303
Novartis AG	МК/Т/2020/0304
LUIGI LAVAZZA S.P.A.	МК/Т/2020/0305
Chongqing HWASDAN Machinery Manufacturing Co., Ltd.	МК/Т/2020/0308
ЗДПТУ МУЛТИХЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица	МК/Т/2020/0309
ЗДПТУ МУЛТИХЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица	МК/Т/2020/0310
ЗДПТУ МУЛТИХЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица	МК/Т/2020/0311
Monster Energy Company, a Delaware corporation	МК/Т/2020/0312
Monster Energy Company, a Delaware corporation	МК/Т/2020/0313
Георгиевски Александар	МК/Т/2020/0314
ПРОВИДЕНС ДОО	МК/Т/2020/0315
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	МК/Т/2020/0326
Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware limited liability company)	МК/Т/2020/0340
Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware limited liability company)	МК/Т/2020/0341
Shenzhen ShuangPingTai Medical Technology Co., Ltd.	МК/Т/2020/0342



МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица	МК/Т/2020/0345
МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица	МК/Т/2020/0346
Lidl Stiftung & Co. KG	МК/Т/2020/0347
CORPORACION HABANOS S.A.	МК/Т/2020/0348



РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / VENDIMET PËR MARKAT TREGTARE

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për të drejtat e pranuarat të markave tregtare.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60):

- (111) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
- (151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit
- (181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur)
- (210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (220) Дата на поднесување / Data e depozitimit
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e prioritetit: Data, shteti, numri
- (450) Дата на објавување / Data e publikimit
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve (Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimensionale
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i ngjyrave
- (732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
- (740) Застапник / Përfaqësues juridik
- (770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(111) **28656** (151) 26/06/2020
 (210) ТМ 2017/980 (220) 12/10/2017
 (181) 12/10/2027
 (450) 30/06/2020

(732) **BMJ Industries FZCO P.O. Box 31053 Al-Jazeera Al-Hamara, Ras Al Khaimah, AE**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)



Super Grand

(591) сина, златна, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун;производи за пушачите;кибрити

(111) **28580** (151) 11/06/2020
 (210) ТМ 2018/278 (220) 28/03/2018
 (181) 28/03/2028
 (450) 30/06/2020

(732) **ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ул. 5-та Партиска Конференција бб, 2000, Штип, МК**
 (540)



(591) црвена, црна и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
 кл. 38 телекомуникации
 кл. 41 забава и културни активности

(111) **28584** (151) 11/06/2020

(210) ТМ 2018/1274 (220) 12/12/2018
 (181) 12/12/2028
 (450) 30/06/2020

(732) **Мебел-Ви ДООЕЛ ул. Маркова бр. 23, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 20 мебел, мебел за домаќинство и неговите делови, производство на мебел (тапациран и корпусен), огледала, рамки за слики;производи што не се опфатени со другите класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замените за сите овие материјали или производи од пластика;библиотекарски полици, врати, врати за мебел, двоседи, троседи, детски креветчиња, детски столчиња со масичка за јадење, дрвени украси, држачи за изложување, закачалки, изложбени витрини [мебел], канцелариски мебел, комоди со фиоки, кревети, маси, маси за компјутери, ногарки за маси [мебел], опрема за мебел што не е од метал, перничиња, плакари, полици, полици [мебел], работни маси, рамки за слики, рамки од дрво за кревети, латофлекси, софи, столчиња, тоалетни комоди, фотелји, шанкови, душеци, душеци со федери, душеци и перници изработени од сунѓер, термопластична мемори пена со релаксирачки, комфортни и ортопедски својства
 кл. 35 рекпамирање; водење на

работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при производство, увоз-извоз и трговија на големи и мало со: Мебел, мебел за домаќинство и неговите делови, огледала, рамки за слики; производи што не се опфатени со другите класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замените за сите овие материјали или производи од пластикач библиотекарски полици, врати, врати за мебел, двоседи, троседи, детски креветчиња, детски столчиња со масичка за јадење, дрвени украси, држачи за изложување, закачалки, изложбени витрини [мебел], канцелариски мебел, комоди со фиоки, кревети, маси, маси з акомпјутери, ногарки за маси [мебел], опрема за мебел што не е од метал, перничина, плакари, полици, полици [мебел], работни маси, рамки за слики, рамки од дрво за кревети, латофлекси, софи, столчиња, тоалетни комоди, фотељи, шанкови; душеци, душеци со федери, душеци и перници изработени од сунѓер, термопластична мемори пена со релаксирачки, комфортни и ортопедски својства

кл. 40 обработка на материјали

(111) **28667** (151) 26/06/2020
(210) ТМ 2019/303 (220) 11/03/2019
(181) 11/03/2029
(450) 30/06/2020

(732) **BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53, 71000, Sarajevo, BA**
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

RINOBACT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28668** (151) 26/06/2020
(210) ТМ 2019/321 (220) 13/03/2019
(181) 13/03/2029
(450) 30/06/2020

(732) **BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53, 71000, Sarajevo, BA**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

RINOBACT P

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28637** (151) 15/06/2020
(210) ТМ 2019/322 (220) 13/03/2019
(181) 13/03/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Институт за наука, уметност, култура и спорт Куманово Октомвриска револуција броја 23/16, Куманово, МК**
(540)



(591) црна, бела, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 забава; спортски и културни активности

(111) **28653** (151) 26/06/2020
(210) ТМ 2019/343 (220) 18/03/2019
(181) 18/03/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Македонска развојна фондација за претпријатија Скопје ул. Никола Парапунов 41 а, Скопје, МК**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

кл. 41 образовни

услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(111) **28654** (151) 26/06/2020

(210) ТМ 2019/344 (220) 18/03/2019

(181) 18/03/2029

(450) 30/06/2020

(732) **Македонска развојна фондација за претпријатија Скопје ул. Никола Парапунов 41 а, Скопје, МК**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

кл. 41 образовни

услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(111) **28642** (151) 17/06/2020

(210) ТМ 2019/612 (220) 09/05/2019

(181) 09/05/2029

(450) 30/06/2020

(732) **Маклер ДМП ДООЕЛ – Винаца ул. Љупчо Сантов бр. 6, 2310, Винаца, МК**

(540)



northsun

(591) црвена, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 тефилин

[филактрии]; актовки; актовки

[плитки]; бастуни; бридунс, вид лесен

ѓем; вентили од кожа; големи куфери

[багаж]; големи куфери за

патување; дизгини; дисаѓи; џебни

паричници; етикети од кожа; женски

чанти; животински кожи; имитации на

кожа; калапи за седла; камшици; камшици

(кожени камшици); камшици со девет

врвки; кожа, необработена или

полуобработена; кожа од задните делови

на животните; кожа од крт [имитација на

кожа]; кожени влакна; кожени врвки; кожени

кутии за чување шапки; кожени обвивки за

пружини; кожени појаси за брада; кожени

појаси за рамо; кожени празни торби за

алат; кожени прибори за патување; кожени

ремени; кожени табли; кожени торби за

пакување; кожени украси за мебел; кожи од

добиток; кофчежиња од кожа или од кожа и

картон; крзно [животинска кожа]; кутии за

визит-картички; кутии за клучеви; кутии од

вулканизирани влакна; кутии од кожа или

од кожа и картон; куфери; куфери со

тркала; мали патни торби; маски за усти од

кучиња; многу тенки кожички

[мембрани]; мрежести торби за

пазареење; мрежести чанти со

синцири; навлаки за коњски седла; навлаки

за чадори; несесери што не се

прицврстени; носилки за бебиња, торби „кенгури“; облека за домашни миленичиња; образници [узди]; оглави; оглави за животни; околувратници за животни; опрема за впрегнување, оглав; папки за ноти; планинарски стапови; портмонеа; потковици; прекривки за мебел од кожа; прстени за чадори; рамки за женски чанти; рамки за чадори или чадори за сонце; ранци; ранци кои се носат на едно рамо; рачки за бастуни; рачки за држење торби за пазарење; рачки за куфери; рачки за чадори; ребра од чадори или чадори за сонце; ремени за водење мали деца; ремени за војничка опрема; ремени за лизгалки; ремени за носење доенчиња; ремени за оглави; ремени за узенгии; ремени од кожа; ремени од узди; сарачки предмети; спони за седла; спортски торби*; стапови за чадори; торби; торби за алпинисти; торби за дивеч [прибор за ловење]; торби за кампери; торби за костуми, за патување; торби за пазарење; торби за патување; торби за плажа; торби [зобници]; торби со ремени за носење доенчиња; торби со тркала за пазарење; траки од кожа; узди; узенгии; узенгии (делови од гума за узенгии); ученички училишни торби; футроли за кредитни картички; чадори; чадори за сонце; штавени кожи; штитници за колена за коњи; ѓемови за животни [узди]; јареми за коњи; јарешка кожа; кебиња за коњи кл. 24 текстилни постави за чевли; бали штоф; бордура [платно]; брокат; волнени ткаенини; вреќа скафандер за бебиња; вреќи за спиење; вреќи за спиење за бебиња; газа [платно]; груба ткаенина за вреќи; гумирано платно, што не е за канцелариска употреба; дамаст; држачи за

завеси од текстилни материјали; етикети од ткаенини; жерсе [ткаенина]; завеси за врати; завеси за туширање од текстил или пластика; завеси од текстил или пластика; зефир [тенко памучно платно]; знаменца од текстил или пластика; знамиња од текстил или пластика; импрегнирано платно за чаршафи за маси; кадифе; кадифена ткаенина; калико [дебела памучна ткаенина]; калико ткаенина со мали аплицирани шари; конопно платно за таписерии или за везење; креп [ткаенина]; крепон; крпи за лице од текстил; крпи од текстил; круто платно за постава; ленено платно; лепливи ткаенини што се лепат со помош на топлина; материјали (текстилни материјали); молескин [памучна ткаенина]; мрежести завеси; мрежи против комарци; мртовечки платна; навлаки за перници; навлаки [неврзани] за мебел; неткаен текстил; обликувани навлаки за клозетски капаци од ткаенини; памучни ткаенини; печатарски платна од текстил; пластични материјали [замена за ткаенини]; платна [за душеци]; платна [постелнина]; платно*; платно за бришење прозорци [крпи]; платно од коноп; подлоги од ткаенини за преоблекување бебиња; подметки за маса од текстил; подметки од текстил; подметки под чинии од текстил; постава за капи од текстил; постави [текстил]; постелнина; прекривки за кревети од гускино перје; прекривки за кревети [јоргани]; прекривки за мебел од пластика; прекривки за мебел од текстил; прекривки за патување [прекривки за skut]; прекривки за перници; ракавици за чистење; растегливи ткаенини; рогозини; салфети од текстил за

маса;свила [платно];свилени ткаенини за печатарски шаблони;таписерии [за сидови] од текстил;тафт [платно];тенка памучна ткаенина за сирење;тесни чаршафи за маса од текстил;ткаенина за билијарди;ткаенина од рами [кинеско растение];ткаенина од рајон [вештачка свила];ткаенини *;ткаенини за бањи, освен облека;ткаенини за долна женска облека;ткаенини за полнење [тапазирање];ткаенини за текстилна употреба;ткаенини имитации на животинска кожа;ткаенини, непропустливи за гасови што се користат за аеронаутички балони;ткаенини од коноп;ткаенини од плексиглас за текстилна употреба;ткаенини од растението еспарто;ткаенини со нацртани мотиви за везови;ткаенини со решеткаста структура;транспаренти од текстил или пластика;трикотажа;тул;украсни навлаки за перници;филтрирачки материјали од текстил;филц *;фина ткаенина од дамаст за чаршафи за маси;фланел [ткаенина];хартиени прекривки за кревети;чаршафи за кревети [текстил];чаршафи за маса што не се од хартија;чаршафи и постелнина за домаќинство;чаршафи и салфети за маса што не се од хартија;шамичиња од платно за отстранување шминка;шамичиња од текстил;шевиот [ткаенина];јутени ткаенини;кебиња за кревети кл. 25 баретки;бањарки;бебешки гаќички-пелени;бебешки комплети [облека];боди [женска долна облека];брич-панталони;валенки [чизми од валана волна];велови [облека];визири [заштита за глава];влечки;внатрешни ѓонови;водоотпорна облека;водоотпорни костуми за скијање на вода;вратоврски;врвки за чевли;врвови на обувки;габардин

[облека];гамаши;гаќи;гаќички за капење;горен дел од чизми;горна облека [наметки];горни делови на обувки;готова облека [конфекциска облека];готови постави [делови од облека];градници;додатоци против лизгање на обувки;долги палта;долна облека;долна облека за апсорбирање пот;дрвени чевли [налани];дресови [облека];џебни шамичиња;џебови за облека;џемпери;жартели за кратки чорапи;жартели за чорапи;женски крзнени шалови;женски маички/поткошули;женски околувратници од перја или крзно;заштитни јаки;здолништа;здолништа-панталони;калоши;капи;капи за капење;капи за туширање;качкети;качулки [облека];килоти;килоти [облека];кимона;комбинезон [здолниште];комбинезони [долна облека];комбинезони [облека];корсетети [градник со мидер];корсети [долна облека];корсети [женска долна облека];костуми за капење;костуми за маскенбал;кошули;крампони за копачки [чевли];кратки чорапи;крзнени грејачи за нозе што не се на струја;крзнени наметки [капути];крзно [облека];ластици за женски чорапи;ленти за обувки што се зашиваат меѓу долниот и горниот дел за зацврстување;ливреи [покривки];лигавчиња што не се од хартија;маици со кратки ракави;манжетни;манипули [украсни ленти на свештеничка облека];маски за спиење;метални додатоци за чевли и чизми;митри [бискупски капи];монтила [куса шпанска наметка];муфови [облека];облека *;облека за велосипедисти;облека за гимнастика;облека за мотористи;облека од имитација на кожа;облека од кожа;облека

од хартија;обувки *;обувки за гимнастика;обувки за на плажа;обувки за фудбал;околувратник со широки краеви што се носи како официјална вратоврска;округли капи;палта;панделки за коса [облека];панталони;парка [ескимска кратка кожена јакна];пелерини;пелерини со качулки;первази на капи;петици за чорапи;пењоари;пиџами;платнени широки појаси;полнети јакни [облека];получизми [кратки чизми];пончо;потпетици;појаси;предни делови од кошули;предни делови од кошули што се прицврстуваат;перамки за облека [трегери];престилки [облека];производи што се носат на глава [капи, шапки, украси за коса];работнички комбинезони;ракавици без прсти;ракавици за скијање;ракавици [облека];рамки за шапки [скелети];ремени за носење пари [облека];ремени за панталони;ремени [облека];рибарски елеци;сандали;сандали за капење;сари;саронг;свештенички одори;скијачки чизми;спортски дресови;спортски обувки *;спортски трегер-маици;спојници за кошули;средновековни женски шамии за на глава;тоги;трикоа;трикотажа;трикотажна облека;турбани;униформи;униформи за карате;униформи за џудо;фризерски наметки;фустани;фустани со трегери;хартиени капи [облека];хеланки;хеланки [панталони];хулахопки;цилиндри [капи];чевли *;чевли и чизми од еспарто [еспарто трева];чизми *;чорапи;чорапи против потење;шалови;шамии;шарени свилени шамии;штитници за уши од студ [облека];штитници од пот;џонови за обувки;јаки [облека];јаки што се вадат;јакни [облека]

(111) 28643	(151) 17/06/2020
(210) TM 2019/803	(220) 21/06/2019
	(181) 21/06/2029
	(450) 30/06/2020

(732) "BELUX AA" SH.P.K. Vellezerit
Fazliu Nr. 124, Prishtine, Kosovo, XX
(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат бул.
Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам. Ц
1/10, 1000, Скопје
(540)

BELUX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицински препарати за
нега на забите; парфимеријски производи,
есенцијални масла; средства за белење и
други материи за перење; препарати за
чистење, полирање, триење и
нагризување; сапуни
кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола)
апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола
на електрична енергија; апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; автоматски машини и
механизми за апаратите што се
активираат со жетони; регистарски каси,
машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење.
создавање параа. готвење, ладење.
сушење, вентилација. снабдување со вода

и санитарни намени

кл. 34 тутун; производи за пушачите;
кибрити

(111) **28672** (151) 25/06/2020

(210) ТМ 2019/961 (220) 16/08/2019

(181) 16/08/2029

(450) 30/06/2020

(732) **ТП АДОР ГОЛД ЗЛАТАР АЦИЈА
ФИКРЕТ ЕНДИ ул. САЛИХ АСИМ 20,
1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури
и производи од скапоцени метали или
обложени со нив што не се опфатени со
другите класи; накит, скапоцени камења;
хорологиски и хронометриски инструменти

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

канцелариски работи; услуги при
продажба на големо и мало и увоз-извоз
со: скапоцени метали и нивните легури и
производи од скапоцени метали или

обложени со нив што не се опфатени со
другите класи; накит, скапоцени камења;
хорологиски и хронометриски

инструменти; промоција, пропагандни
дејности, проучување на пазарот

/маркетинг/, огласување /рекламирање/,
односи со јавноста; медиумска

презентација; бизнис информации;

демонстрација на производи, ангажирање
манекенки за рекламирање или

промовирање производи; медиуми за
комуникација, маркетинг услуги, изложби
(организирање на изложби) во
комерцијални и рекламни цели,
изнајмување време за рекламирање преку
медиумите, изнајмување рекламен
простор, комуникациски медиуми
(презентација на стоки преку
комуникациски медиуми), за
малопродажба; оп-Ппе рекламирање по
пат на компјутерска мрежа односи со
јавност, промоција, промовирање на
продажбата за трети лица, објавување
рекламни текстови, пропагандни дејности,
проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, рекламирање по пат
на радио рекламирање по пат на
телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), организирање трговски
саеми за комерцијални или рекламни
цели, ширење на рекламни огласи и
рекламен материјал (трактати, проспекти,
печатени материјали, примероци),
телевизиско рекламирање
кл. 40 обработка на материјали;
обложување со злато, обложување со
сребро, обложување со метал; лиење
метали; полирање

(111) **28648** (151) 23/06/2020

(210) ТМ 2019/973 (220) 20/08/2019

(181) 20/08/2029

(450) 30/06/2020

(732) **Друштво за проектирање и
производство ВЕДА ДОО увоз-извоз
Скпје ул. Александар Мартулков бр. 45,
Скопје, МК**

(540)



(591) светло жолта, темно жолта, сива,
црна

(551) колективна

(510, 511)

кл. 1 смеши за гаснење и спречување
пожар

кл. 9 апарати за гаснење пожар

кл. 35 водење на работење; управување
со работикл. 37 градежни конструкции, поправки,
инсталациски услугикл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и проектирање поврзано со
нив; услуги за индустриски анализи и
истражувања(111) **28607** (151) 22/06/2020

(210) ТМ 2019/1081 (220) 30/09/2019

(181) 30/09/2029

(450) 30/06/2020

(732) **VIVO MOBILE COMMUNICATION
CO., LTD 283#, BBK Road, Wusha,
Chang'an, Dongguan, Guangdong, CN**(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)


(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 паметни телефони; мобилни

телефони; заштитни маски за мобилен

телефон; обвивки на мобилни телефони;

заштитни стакленца прилагодени за

екраните на мобилниот телефон; држачи

прилагодени за мобилни телефони;

слушалки; слушалки за мобилни

телефони; селфи стапчиња за употреба со

паметни телефони; USB кабли; адаптери

за напојување; батерии, електрични;

полначи за батерии; мобилни напојувачи

(батерии што се полнат); звучници;

интелигентни звучници; безжични

слушалки за паметни телефони; безжични

полначи; софтвер за мобилни телефони

кој може да се преземе; компјутери;

паметни очила; паметни часовници;

таблет компјутери; лаптоп компјутери;

телевизори; паметни телевизори;

безжични слушалки; безжични звучници

(111) **28612** (151) 22/06/2020

(210) ТМ 2019/1082 (220) 30/09/2019

(181) 30/09/2029

(450) 30/06/2020

(732) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü
Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş****Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

Herajit

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28671** (151) 26/06/2020

(210) ТМ 2019/1085 (220) 02/10/2019

(181) 02/10/2029

(450) 30/06/2020

(732) **Галевски Кире and Црвенковска
Билјана ул. Христо Смирненски бр. 48 1-
20, Скопје, МК and ул. Ацо Караманов
бр. 20, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Колемишевски

и партнери ул. Коста Шахов бр. 7/6, 1000,

Скопје

(540)



(591) црна, жолта

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 41 образовни

услуги;обука;забава;спортски и културни активности;книги (објавување книги);објавување книги;он-лајн публикување, електронски книги и списанија;електронско издаваштво

(111) **28638** (151) 15/06/2020

(210) ТМ 2019/1098 (220) 30/09/2019

(181) 30/09/2029

(450) 30/06/2020

(300) 33981 18/04/2019 AD

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово (540)

TEAK SELECTION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цваќање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење;

електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(111) **28589** (151) 10/06/2020

(210) ТМ 2019/1099 (220) 07/10/2019

(181) 07/10/2029

(450) 30/06/2020

(732) **Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi, Bageilar, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. Димитрие Чуповски бр.4/1-1 1000 Скопје (540)

TRIGAST

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28590** (151) 10/06/2020

(210) ТМ 2019/1100 (220) 07/10/2019

(181) 07/10/2029

(450) 30/06/2020

(732) **NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

Dexfull

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28591** (151) 10/06/2020
(210) ТМ 2019/1108 (220) 08/10/2019
(181) 08/10/2029
(450) 30/06/2020

(732) **G M B GENERAL TRADING L.L.C.**
P.O. Box: 97131 - Deira, Dubai, AE

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, производи за пушачи, кибрит

(111) **28592** (151) 10/06/2020
(210) ТМ 2019/1109 (220) 09/10/2019
(181) 09/10/2029
(450) 30/06/2020

(732) **VEM İlaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Vemcaine

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28666** (151) 26/06/2020

(210) ТМ 2019/1110 (220) 09/10/2019
(181) 09/10/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Управа за јавни приходи бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) сина, розева, бела, виолетова

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски работи, враќање на дел од данокот на додадена вредност искажан во фискалните сметки на физичките лица

(111) **28634** (151) 15/06/2020
(210) ТМ 2019/1116 (220) 27/11/2019
(181) 27/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Стојановска Соња ул. Народна Револуција бр. 118 А, Куманово, МК**
(540)

BYLAZORA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(111) **28635** (151) 15/06/2020
(210) ТМ 2019/1126 (220) 10/10/2019
(181) 10/10/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Трговско друштво за вработување на инвалидни лица-заштитно друштво за трговија,**

производство и услуги ЈОЛЕ ДООЕЛ
Штип ул. Железничка 16А, Штип, МК
 (540)

Mak Stern

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 полначи за батерии

кл. 7 електрични апарати за заварување;
 апарати за заварување на гас; апарати за
 заварување со електричен лак,
 електролачно заварување; апарати за
 електролачно сечење

кл. 9 исправувачи на електрична струја;
 мрежни трансформатори

(111) **28615** (151) 11/06/2020
 (210) ТМ 2019/1171 (220) 22/10/2019
 (181) 22/10/2029
 (450) 30/06/2020

(732) Друштво за трговија,
 производство, услуги, издаваштво и
 филмска продукција ВАЛИЈАНТ ДООЕЛ
 бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 25А/
 Локал 15, Скопје, МК
 (540)



(591) црвена, бела, црна

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 издавање списанија и магазини

кл. 35 услуги и продажба на големо и
 мало на предмети за лична употреба

кл. 41 продукција, дистрибуција,
 изнајмување и прикажување на филмови

кл. 43 услуги на приготвување на храна и
 пијалоци, кафе-бар услуги

кл. 45 агенции за лични контакти

(111) **28669** (151) 26/06/2020
 (210) ТМ 2019/1181 (220) 28/10/2019
 (181) 28/10/2029
 (450) 30/06/2020

(732) Друштво за угостителство,
 трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ
 ДООЕЛ Тетово

ул. Видое Смилевски Бато бр. 1/1-локал
 3, Тетово, МК

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул.
 "Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000
 (540)



(591) сина, сива

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на
 работење; управување со работи;
 канцелариски работи; услуги за
 посредување во трговија; агенции за
 рекламирање; маркетинг; маркетинг
 истражување; обезбедување деловни
 информации преку веб-страница;

објавување рекламни текстови; пишување
 рекламни текстови; трговија на големо и
 мало со фармацевтски производи

кл. 43 услуги за подготвување храна и
 пијалоци; привремено сместување;
 служење храна и пијалаци; кафетерии
 (експрес ресторани) ресторани; ресторани
 со самопослужување

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни
 услуги; хигиенска нега и нега на убавината
 на луѓето или животните; услуги од
 областа на земјоделството,

градинарството и шумарството ;
 медицинска помош; болници; здравствена
 заштита; клиники (медицински клиники);
 медицински клиники; закрепнување
 (болници за закрепнување); здравствени
 центри; негување болни луѓе; терапија
 (физикална терапија) подготвување на
 рецепти во аптеки; забарство; ортодонски
 услуги; помош при породување
 (акушерство); фармацевтски совети;
 медицински совети за лица со
 инвалидитет; терапевтски услуги; услуги
 за советување за здравјето; физикална
 терапија

(111) **28622** (151) 22/06/2020

(210) ТМ 2019/1186 (220) 25/10/2019

(181) 25/10/2029

(450) 30/06/2020

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai
 Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
 КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

IQOS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 батерии за електронски цигари;
 батерии за електронски уреди за
 загревање на тутун, полначи за
 електронски уреди за загревање на тутун;
 USB полначи за електронски уреди за
 загревање на тутун; полначи за автомобил
 за електронски цигари; полначи за
 автомобил за уреди за загревање на
 тутун; полначи за батерии за електронски
 цигари

кл. 11 електронски вапоризатори, освен
 електронски цигари; апарати за загревање
 на течности; апарати за создавање на
 пареа

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
 цигари и електронски уреди за пушење;
 тутун, сиров или преработен; производи
 од тутун, вклучувајќи пури, цигари,
 цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
 тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут,
 кретек цигари; тутун во прав; замени за
 тутун (кои не се користат во медицински
 цели); артикли за пушачи, вклучувајќи
 хартија за цигари и туби, филтери за
 цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
 и пепелници, лулиња, џебни машинки за
 мотање на цигари, запалки; кибрити;
 стапчиња од тутун, производи од тутун за
 загревање, електронски уреди и нивни
 делови за загревање на цигари или тутун
 со цел за ослободување на аеросоли кои
 содржат никотин за инхалација; раствори
 од течен никотин за електронски цигари;
 електронски уреди за пушење;
 електронски цигари; електронски цигари
 како замена за традиционални цигари;
 електронски уреди за инхалација со
 аеросоли кои содржат никотин; орални
 вапоризатори за пушачи, производи од
 тутун и замени за тутун; артикли за
 пушачи за електронски цигари; делови и
 опрема за горенаведените производи кои
 се вклучени во класата 34; апарати за
 гаснење на загреани цигари и пури како и
 загреани стапчиња од тутун; табакери за
 полнење на електронски цигари

(111) **28611** (151) 22/06/2020

(210) ТМ 2019/1187 (220) 25/10/2019

(181) 25/10/2029

(450) 30/06/2020

(732) **Philip Morris Products S.A. Quai
 Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
 КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

IQOS DUO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(111) **28614**

(151) 22/06/2020

(210) ТМ 2019/1189

(220) 24/10/2019

(181) 24/10/2029

(450) 30/06/2020

(732) **Essity Hygiene and Health****Aktiebolag 405 03 Göteborg, SE**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) темно сина, магента, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 производи за нега на кожа, имено крема за миене, пена за миене, крема за миене и пена за миене на интимни делови; регенератор, крема за чистење, сапуни, парфеми, есенцијални масла и гелови, производи за хидратација, лосиони; влажни марамчиња за еднократна употреба импрегнирани со препарати за чистење или соединенија за лична употреба (немедицински)
кл. 5 абсорбирачки санитарни препарати; хигиенски салфети; тампони; хигиенски крпи; дневни влошки кои се користат како заштита при менструација или инконтиненција; хигиенски влошки; препарати кои се користат за вагинална хигиена (медицински); влошки за гаќи; влажни марамчиња (медицински); хигиенски гаќи; влошки за нега; влошки за доење; влошки за родилки; пелени изработени од хартија или целулоза
кл. 16 хартија и производи од хартија (се доколку не се вклучени во други класи), особено хартиени крпи за чистење и сушење; тоалетна хартија; хигиенска хартија; крпи од хартија; хартиени марамчиња за отстранување на шминка; марамчиња за миене изработени од хартија; производи изработени од целулозен материјал вклучително марамчиња за лице, салфети, шамичиња и тоалетна хартија; печатени материјали,

весници и списанија; книги; фотографии;
материјали за едукација и материјали за
обука

(111) **28609** (151) 22/06/2020

(210) ТМ 2019/1192 (220) 29/10/2019

(181) 29/10/2029

(450) 30/06/2020

(732) **Друштво за издавање и маркетинг
ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје ул. МИто
Хаџивасилев - Јасмин бб, 1000, Скопје,
МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

КОТЕЛЕЦ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производи од нив,
кои не се опфатени со другите класи;
печатени материјали; материјали за
книговец; фотографии; материјали за
пакување, кои не се опфатени со другите
класи; карти за играње, печатарски букви;
клишеа; весници со игри
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи; рекламирање
кл. 41 образовни услуги; подготвување
настава; електронско издаваштво, забава;
спортски и културни

(111) **28601** (151) 22/06/2020

(210) ТМ 2019/1193 (220) 29/10/2019

(181) 29/10/2029

(450) 30/06/2020

(732) **Друштво за издавање и маркетинг
ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје ул. МИто
Хаџивасилев - Јасмин бб, 1000, Скопје,
МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црвена, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производи од нив,
кои не се опфатени со другите класи;
печатени материјали; материјали за
книговец; фотографии; материјали за
пакување, кои не се опфатени со другите
класи; карти за играње, печатарски букви;
клишеа; весници со игри
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи; рекламирање
кл. 41 образовни услуги; подготвување
настава; електронско издаваштво, забава;
спортски и културни

(111) **28588** (151) 11/06/2020

(210) ТМ 2019/1196 (220) 30/10/2019

(181) 30/10/2029

(450) 30/06/2020

(732) **Друштво за производство на
мелнички, пекарски и други производи
и промет на мало и големо ЖИТО
БИТОЛА ДООЕЛ – Битола ул.
Македонска Фаланга бр. 36, Битола, МК
(540)**



(591) црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од жито, брашно за
исхрана, гриз

кл. 31 брашно за животни

кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на производи од жито,

брашно за исхрана, брашно за животни,
гриз

(111) **28608** (151) 22/06/2020
(210) ТМ 2019/1197 (220) 30/10/2019
(181) 30/10/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Друштво за производство,
трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје
ул.Прохор Пчински бр. 16, 1000, Скопје,
МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, темно сина, бела, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 сите видови на обувки, вклучително
спортски обувки, сандали, чевли, чизми и
патики

(111) **28670** (151) 26/06/2020
(210) ТМ 2019/1202 (220) 30/10/2019
(181) 30/10/2029
(450) 30/06/2020

(732) **ДПТУ ФАСХИОН СОЦКС-АР
ДООЕЛ Струмица ул. Брегалница бр.28,
Струмица, МК**

(740) Иванов Аце ул. Брегалница бр. 28,
Струмица
(540)



(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работа;
канцелариски работи

(111) **28587** (151) 11/06/2020
(210) ТМ 2019/1204 (220) 31/10/2019
(181) 31/10/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Здружение на граѓани за спорт и
рекреација - ФИРС Скопје ул. Димитер
Пандилов бр. 9, Скопје, МК**

(740) Адвокат Симона Костадинова ул.
Шар Планина бр. 4, Скопје
(540)



(591) црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 давање часови по кик-бокс,
спортски и фитнес активности

(111) **28610** (151) 22/06/2020
(210) ТМ 2019/1205 (220) 31/10/2019
(181) 31/10/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Здружение на граѓани за подршка
на младите МЛАДИНСКА ГЕРИЛА Скопје
Васил Ѓоргов 23а/2-7, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) темно сина и светло сина, темно и светло портокалова, темно жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги за рекламирање и маркетинг, промоција и рекламирање на музички и едукативни настани, објавување рекламни текстови, огласување, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламирање по пат на интернет, надворешно рекламирање, рекламирање преку социјални мрежи, компјутерско рекламирање преку интернет
кл. 41 едукативни и забавни услуги, организирање на музички и едукативни настани, културни активности, приредби (одржување приредби, планирање приеми (забава), планирање забави, он-лајн публикување, забава, организирање на фестивали, фестивали за културни цели, организирање на програми за обуки на млади

(111) **28650** (151) 26/06/2020
(210) ТМ 2019/1208 (220) 01/11/2019
(181) 01/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **TAV BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.**
Vadistanbul Bulvar, Ayazağa Mh. Cendere
Cd. No: 109L 2C Blok 34485 Sarıver, İstanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, темно сина, светло сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати за мерење и опрема, вклучително и оние за научни, наутички, топографски, метеоролошки, индустриски

и лабораториски цели, термометри, не за медицински цели, барометри, амперметри, волтметри, хигрометри, тест апарати што не се за медицински цели, телескопи, перископи, насочни компаси, индикатори за брзина, лабораториски апарати, микроскопи, лупа, микрофони, двогледи, печки и печки за лабораториски експерименти, апарати за снимање, пренесување или репродукција на звук или слики, фотоапарати, фотографски камери, телевизиски апарати, видео рекордери, ЦД и ДВД плеери и рекордери, МПЗ плеери, компјутери, десктоп компјутери, таблет компјутери, технолошки уреди кои се носат (паметни часовници, рачни ленти, итн.) уреди за на глава) микрофони, звучници, слушалки, телекомуникациски апарати, апарати за репродукција на звук или слики, периферни уреди за компјутер, мобилни телефони, обвивки за мобилни телефони, телефонски апарати, компјутерски печатачи, скенери [опрема за обработка на податоци], фотокопири, магнетни и оптички носачи на податоци и компјутерски софтвери и програми снимени на нив, електронски публикации што може да се преземаат и да се снимаат, кодирани магнетни и оптички картички, филмови, ТВ серии и видео клипови снимени на магнетни, оптички и електронски медиуми, антени, сателитски антени, засилувачи за антени, делови од споменатата стока, диспензери за билети, банкомат, електронски компоненти што се користат во електронските делови на машини и апарати, полупроводници, електронски кола, интегрирани кола, чипови [интегрирани кола], диоди, транзистори [електронски], магнетни глави за електронски апарати, електронски брави, фото ќелии, апарати за далечинско

управување за отворање и затворање на врати, оптички сензори, бројачи и индикатори за квантитет за мерење на количината на потрошувачка, автоматски прекинувачи за време, облека за заштита од несреќи, зрачење и пожар, безбедносни елементи и апарати и опрема за спасување на живот, очила за сонце, оптички очила, оптички леќи и пакувања, контејнери, делови и нивни компоненти, апарати и инструменти за спроведување, трансформација, акумулирање или контролирање на електрична енергија, електрични приклучоци, разводни кутии [електрична енергија], електрични прекинувачи, прекинувачи, осигурувачи, баласта за осветлување, кабли за стартување на батерии, електрични плочи, електрични отпори, електрични приклучници, трансформатори [електрична енергија], електрични адаптери, полначи за батерии, електрични камбани за врати, електрични и електронски кабли, батерии, електрични акумулатори, соларни панели за производство на електрична енергија, аларми и аларми против кражба, освен за возила, електрични свона, апарати и инструменти за сигнализација, светлечки или механички знаци за употреба во сообраќајот, апарати за гаснење пожари, противпожарни мотори, црева за гаснење и млазници од пожар, апарати за радар, сонари, апарати за ноќно гледање и инструменти, декоративни магнети

кл. 35 рекламирање, маркетинг и односи со јавноста; организирање на изложби и саеми за комерцијални или рекламни цели; дизајн за рекламирање; обезбедување на Интернет пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги,

канцелариски функции; секретарски услуги; обезбедување на претплати за весници за други; составување статистика; изнајмување канцелариски машини; систематизација на информациите во компјутерски бази на податоци; телефонско контактирање на достапни претплатници, бизнис менаџмент, бизнис администрација и бизнис консултанство; сметководство; трговски консултантски услуги; регрутирање на персонал, распоредување на персоналот, агенции за вработување, агенции за увоз-извоз; услуги за привремено распоредување на персоналот

кл. 37 градежни услуги, изнајмување градежни машини и опрема, услуги за чистење на згради (внатрешни и надворешни), јавни површини, индустриски простории; дезинфекција, услуги за уништување на штетни материји, освен за земјоделство, изнајмување машини за чистење и опрема, сервиси за сервисирање на копнени возила, одржување, поправка и полнење гориво на копнени возила, сервиси за сервисирање на морски возила, одржување, поправка и полнење гориво на морските возила, поправка и одржување на воздушни возила, тапацирање, поправка и реставрација на мебел, инсталација, одржување и поправка на грејни, ладилни и санитарни инсталации, чистење, грижа и поправка на облеката, инсталација, одржување и поправка на индустриски машини и опрема, канцелариски машини и опрема, комуникациски апарати, електрични и електронски уреди, поправка и одржување на лифтови, поправка на сидни часовници и рачни часовници, рударски услуги и екстракција на рударство, поправка на чевли, торби и ремени

кл. 39 транспортни услуги за копнен, воден и воздушен транспорт; изнајмување на копнени, водени или воздушни возила; подготвување на аранжмани за тури; резервација за патувања; издавање билети за патување; курирски услуги (пораки или стока), паркинг; изнајмување гаража, складирање на чамци, превоз по гасовод, дистрибуција на електрична енергија, снабдување со вода, спасувачки активности за возила и стока, складирање, завиткување и пакување на стоки, превоз и складирање на ѓубре; транспорт и складирање на отпад

кл. 41 образование и обука, организирање и спроведување на конференции, конгреси и семинари, спортски и културни активности; забава; услуги за резервации и резервација на билети за забавни, спортски и културни настани, вклучително и резервација на билети и услуги за театри, кина, музеи и концерти, објавување и уредување на печатена материјали, вклучувајќи списанија, книги, весници, освен текстовите за рекламирање; услуги за електронско објавување, производство на филмови, радио и телевизиски програми, слуги за новинарски новости; услуги за фотографско известување, фотографија, превод

кл. 42 научни и индустриски услуги за анализа и истражување; инженеринг; инженеринг и архитектонски дизајн; услуги за тестирање за сертификација на квалитет и стандарди, компјутерски услуги; имено, компјутерско програмирање, компјутерски услуги за заштита од вируси, дизајн на компјутерски систем, создавање, одржување и ажурирање на веб-страници за други, дизајн на компјутерски софтвер, ажурирање и изнајмување на компјутерски

софтвер, обезбедување на пребарувачи за интернет, веб-хостинг, консултантски услуги за компјутерски хардвер, изнајмување на компјутерски хардвер, услуги за индустриски дизајн, освен инженеринг, компјутерски и архитектонски дизајн; дизајнирање на графички уметности, потврдување и автентикација на уметнички дела

(111) **28581** (151) 11/06/2020
(210) ТМ 2019/1211 (220) 01/11/2019
(181) 01/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **SAILUN GROUP CO., LTD. No. 588, Maoshan Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong, CN**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

BLACKHAWK

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 шарки на возила; гуми за тркала на возила; внатрешни гуми за пневматски гуми; автомобилски гуми; велосипеди; опрема за поправка на внатрешни гуми; гуми за велосипеди; цврсти гуми за тркала на возила; надворешни гуми за пневматски гуми

(111) **28616** (151) 15/06/2020
(210) ТМ 2019/1215 (220) 04/11/2019
(181) 04/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, портокалова, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пива, минерални и газирани води и други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пива), особено виски, жестоки пијалаци, ликери и вина

(111) **28658** (151) 26/06/2020
(210) ТМ 2019/1216 (220) 05/11/2019
(181) 05/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Кацарски Владимир ул. Бул. Јане Сандански бр.116/5-6, 1000, Скопје, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



НЕБО БЕЗ ПРАШИНА
NO DUST SKY

(591) бела, сива, небесно сина, темно сина, зелена, кафена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи
кл. 9 научни, вселенски, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање,

акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистраски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; уреди за спречување, врзување, таложење или отстранување на прашина; апарати за гаснење пожар

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали или обложени со нив, што не се опфатени со другите класи; накит; скапоцени камења; хорологиски и хронометриски инструменти
кл. 19 неметални градежни материјали; конструкции за градби што не се од метал; неметални преносни конструкции

(111) **28659** (151) 26/06/2020
(210) ТМ 2019/1217 (220) 05/11/2019
(181) 05/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **RAVANICA DOO Borivoja Velimanovića bb, 35230 Čuprija, RS**
(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

BONŽITA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија; картон; печатарски производи (печатени материјали); канцелариски материјали; пластични материјали за пакување (кои не се вклучени во другите класи)
кл. 30 тестенини и слаткарски производи; имено бисквити, колачиња, тортици и вафли
кл. 35 продажба на големо и мало на

тестенини и слаткарски производи; имено
бисквити, колачиња, тортици и вафли

(111) **28660** (151) 26/06/2020
(210) ТМ 2019/1218 (220) 05/11/2019
(181) 05/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **RAVANICA DOO Borivoja**

Velimanovića bb, 35230 Ćuprija, RS

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

ROMANSA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија; картон; печатарски
производи (печатени материјали);
канцелариски материјали; пластични
материјали за пакување (кои не се
вклучени во другите класи)

кл. 30 тестенини и слаткарски производи;
имено бисквити, колачиња, тортици и
вафли

кл. 35 продажба на големо и мало на
тестенини и слаткарски производи; имено
бисквити, колачиња, тортици и вафли

(111) **28661** (151) 26/06/2020
(210) ТМ 2019/1219 (220) 05/11/2019
(181) 05/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Друштво за трговија и услуги**

УНИОН-ДБЗ ДООЕЛ Скопје ул. Цветан

Димов бр. 98/1-10, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

1000, Скопје

(540)



(591) бела, зелена, светло зелена, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за
земјоделието, градинарството и
шумарството, сурови вештачки смоли,
сурови пластични материи; вештачки
ѓубриња; смеси за гасење пожар;
препарати за калење и заварување
метали; хемиски производи за
конзервирање прехранбени производи;
материи за штавење; адхезиви (лепливи
материи) наменети за индустријата
кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење; препарати за
чистење, полирање, триење и
нагризување; сапуни; парфимерија;
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на
забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстанции адаптирани за медицинска или
ветеринарна употреба, храна за бебиња;
додатоци во исхраната за луѓе и животни;
фластери, материјали за завои;
материјали за пломбирање заби и
забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди

(111) **28662** (151) 26/06/2020
(210) ТМ 2019/1220 (220) 06/11/2019

(181) 06/11/2029

(450) 30/06/2020

**(732) Друштво за угостителство,
трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ
ДООЕЛ Тетово**

**ул. Видое Смилевски Бато бр. 1/1-локал
3, Тетово, МК**

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул.
"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000

(540)



(591) сина, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи; услуги за
посредување во трговија; агенции за
рекламирање; маркетинг; маркетинг
истражување; обезбедување деловни
информации преку веб-страница:

објавување рекламни текстови; пишување
рекламни текстови; трговија на големо и
мало со фармацевтски производи

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување;
служење храна и пијалаци; кафетерии
(експрес ресторани) ресторани; ресторани
со самопослужување

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни
услуги; хигиенска нега и нега на убавината
на луѓето или животните; услуги од
областа на земјоделството,
градинарството и шумарството;
медицинска помош; болници; здравствена
заштита; клиници (медицински клиници);
медицински клиници; закрепнување
(болници за закрепнување); здравствени
центри; негување болни луѓе; терапија

(физикална терапија) подготвување на
рецепти во аптеки; забарство; ортодонски
услуги; помош при породување
(акушерство); фармацевтски совети;
медицински совети за лица со
инвалидитет; терапевтски услуги; услуги
за советување за здравјето; физикална
терапија

(111) 28663

(151) 26/06/2020

(210) ТМ 2019/1221

(220) 06/11/2019

(181) 06/11/2029

(450) 30/06/2020

**(732) Друштво за угостителство,
трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ
ДООЕЛ Тетово**

**ул. Видое Смилевски Бато бр. 1/1-локал
3, Тетово, МК**

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул.
"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000

(540)



(591) сина, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи; услуги за
посредување во трговија; агенции за
рекламирање; маркетинг; маркетинг
истражување; обезбедување деловни
информации преку веб-страница:
објавување рекламни текстови; пишување
рекламни текстови; трговија на големо и
мало со фармацевтски производи
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување;
служење храна и пијалаци; кафетерии
(експрес ресторани) ресторани; ресторани

со самопослужување
 кл. 44 медицински услуги; ветеринарни
 услуги; хигиенска нега и нега на убавината
 на луѓето или животните; услуги од
 областа на земјоделството,
 градинарството и шумарството;
 медицинска помош; болници; здравствена
 заштита; клиника (медицински клиника);
 медицински клиника; закрепнување
 (болници за закрепнување); здравствени
 центри; негување болни луѓе; терапија
 (физикална терапија) подготвување на
 рецепти во аптеки; забарство; ортодонски
 услуги; помош при породување
 (акушерство); фармацевтски совети;
 медицински совети за лица со
 инвалидитет; терапевтски услуги; услуги
 за советување за здравјето; физикална
 терапија

(111) **28593** (151) 10/06/2020
 (210) ТМ 2019/1236 (220) 06/11/2019
 (181) 06/11/2029
 (450) 30/06/2020

(732) **NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yıldız
 Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
 Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,
 Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

Formday

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28594** (151) 10/06/2020
 (210) ТМ 2019/1237 (220) 06/11/2019
 (181) 06/11/2029
 (450) 30/06/2020

(732) **NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yıldız
 Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü**

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

Tioplus

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28595** (151) 10/06/2020
 (210) ТМ 2019/1239 (220) 08/11/2019
 (181) 08/11/2029
 (450) 30/06/2020

(732) **Акционерско друштво за
 производство и промет на вино
 ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-
 импорт АД-Кавадарци ул.8-ми
 Септември бр.5, Кавадарци, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) црвена, розева, црна, бела, жолта
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 33 вино

(111) **28596** (151) 10/06/2020
 (210) ТМ 2019/1240 (220) 08/11/2019
 (181) 08/11/2029
 (450) 30/06/2020

(732) **Акционерско друштво за
 производство и промет на вино
 ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-**

**импорт АД-Кавадарци ул.8-ми
Септември бр.5, Кавадарци, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, розева, црна, бела, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(111) **28597** (151) 10/06/2020
(210) ТМ 2019/1242 (220) 08/11/2019
(181) 08/11/2029
(450) 30/06/2020

**(732) DDP Specialty Electronic Materials
US 8, LLC 974 Centre Road,
Wilmington, Delaware 19805, US**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

SILVADUR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за употреба во
производството на биоциди, гермициди и
фунгициди што се користат во
неземјоделски сектори, а не производи за
уништување на штетници, инсекти или
мушички
кл. 5 биоциди, гермициди и фунгициди
што се користат во неzemјоделски сектори,
а не производи за уништување на
штетници, инсекти или мушички;
препарати за неутрализирање на мирис

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои
не се опфатени со другите класи

(111) **28598** (151) 10/06/2020
(210) ТМ 2019/1246 (220) 11/11/2019
(181) 11/11/2029
(450) 30/06/2020

**(732) Саити Хабиљ; Saiti Habil ул.
Благоја Тоска бр. 318; rr. Blagoja Toska
nr. 318, Тетово; Tetovë, МК**
(540)



(591) бела, сина, црвена; e bardhë, e
kaltërt, e kuqe

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 19 неметални градежни материјали,
цврсти неметални цевки за градба, асвалт,
црна смола и битумен, неметални
преносни конструкции и споменици што не
се од метал

materialet jometalike të ndërtimit, gypat e
fortë jometalike për ndërtim, asfalt, rrëshirë e
zezë kl. dhe bitumen, konstrukcionet
jometalike të transferueshme dhe
përmendoret që nuk janë prej metali

кл. 36 осигурување, финансиски работи,
работи поврзани за недвижен имот;
sigurime, punë finansiare, punë të
ndërlidhura me patundshmëri

кл. 37 градежни конструкции, поправки и
инсталациски услуги; konstruksione
ndërtimore, përmirësime dhe shërbime
instaluese

кл. 38 телекомуникации; telekomunikime

(111) **28599** (151) 10/06/2020

(210) ТМ 2019/1247 (220) 11/11/2019

(181) 11/11/2029

(450) 30/06/2020

(732) **Ариљеметал ДОО Скопје ул.****Васко Карангелески бр.23/39, Скопје, МК**

(540)



(591) сина, сива, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 силикон; средства за отстранување на 'рѓа што не се користат во домаќинство; цемент (маслен цемент) -кит; лепило за индустриска употреба

кл. 3 одмастувачи што не се користат во текот на процесот на производство; средство за отстранување на корозија; средство за отстранување на бои

кл. 6 држачи од метал за алати; заварување (метални шипки за заварување); завртки од метал; јажиња од метал; јажиња од метал за ракување со товари; клинови (железарија); куки (железарија); кутии за алати од метал, празни; сајла; челични шипки; шајбни; шајбни за затварање од метал; шајбни од метал; штрафови; штрафови за брави; штрафови за спојување од метал за кабли; штрафови од метал; штрафови, рамни; жица за лемење од метал; цевки од метал; шајки

кл. 7 бор-машини (електрични рачни бор-машини); бургии за дупчење (делови од машини); машини за заварување, електрични; алати (делови од машини); алатни машини; глави за дупчење (делови од машини); дигалки; дупчалки; машини за обработка на метал; машини за сечење; машини за стругање; ножеви (делови од машини); пили (машини); преси (машини за индустриска употреба); стругови (алатни машини); циркуларни пили

кл. 8 алати за занитнување (рачни алати); алати за сечење (рачни алати); алати за стругање; кит (пиштоли, рачни, за истиснување кит); клешти; клешти за пробивање (рачен алат); клешти за шајки; ножици за метал (рачни инструменти); рачни алати; штривцигери; бургии (рачен алат); виљушкасти клучеви (рачен алат); брезник (рачен алат); стругови

кл. 9 апарат за заварување (електричен)

(111) **28600** (151) 10/06/2020

(210) ТМ 2019/1248 (220) 11/11/2019

(181) 11/11/2029

(450) 30/06/2020

(732) **Ариљеметал ДОО Скопје ул.****Васко Карангелески бр.23/39, Скопје, МК**

(540)



(591) сина, сива, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 силикон; средства за отстранување на 'рѓа што не се користат во домаќинство; цемент (маслен цемент) -кит; лепило за индустриска употреба

кл. 3 одмастувачи што не се користат во текот на процесот на производство; средство за отстранување на корозија; средство за отстранување на бои

кл. 6 држачи од метал за алати; заварување (метални шипки за заварување); завртки од метал; јажиња од метал; јажиња од метал за ракување со товари; клинови (железарија); куки (железарија); кутии за алати од метал, празни; сајла; челични шипки; шајбни; шајбни за затварање од метал; шајбни од метал; штрафови; штрафови за брави; штрафови за спојување од метал за кабли; штрафови од метал; штрафови, рамни; жица за лемење од метал; цевки од метал; шајки

кл. 7 бор-машини (електрични рачни бор-машини); бургии за дупчење (делови од машини); машини за заварување, електрични; алати (делови од машини); алатни машини; глави за дупчење (делови од машини); дигалки; дупчалки; машини за обработка на метал; машини за сечење; машини за стругање; ножеви (делови од машини); пили (машини); преси (машини за индустриска употреба); стругови (алатни машини); циркуларни пили

кл. 8 алати за занитнување (рачни алати); алати за сечење (рачни алати); алати за стругање; кит (пиштоли, рачни, за истиснување кит); клешти; клешти за пробивање (рачен алат); клешти за шајки; ножици за метал (рачни инструменти); рачни алати; штривцигери; бургии (рачен алат); виљушкасти клучеви (рачен алат); брезник (рачен алат); стругови

кл. 9 апарат за заварување (електричен)

(111) **28602** (151) 10/06/2020
 (210) ТМ 2019/1249 (220) 11/11/2019
 (181) 11/11/2029
 (450) 30/06/2020

(732) **Ариљеметал ДОО Скопје ул. Васко Карангелески бр.23/39, Скопје, МК (540)**



(591) сина и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 1 силикон; средства за отстранување на 'рѓа што не се користат во домаќинство; цемент (маслен цемент) -кит; лепило за индустриска употреба

кл. 3 одмастувачи што не се користат во текот на процесот на производство; средство за отстранување на корозија; средство за отстранување на бои

кл. 6 држачи од метал за алати;

заварување (метални шипки за заварување); завртки од метал; јажиња од метал; јажиња од метал за ракување со товари; клинови (железарија); куки (железарија); кутии за алати од метал, празни; сајла; челични шипки; шајбни; шајбни за затварање од метал; шајбни од метал; штрафови; штрафови за брави; штрафови за спојување од метал за кабли; штрафови од метал; штрафови, рамни; жица за лемење од метал; цевки од метал; шајки

кл. 7 бор-машини (електрични рачни бор-машини); бургии за дупчење (делови од машини); машини за заварување, електрични; алати (делови од машини); алатни машини; глави за дупчење (делови од машини); дигалки; дупчалки; машини за обработка на метал; машини за сечење; машини за стругање; ножеви (делови од машини); пили (машини); преси (машини за индустриска употреба); стругови (алатни машини); циркуларни пили

кл. 8 алати за занитнување (рачни алати); алати за сечење (рачни алати); алати за стругање; кит (пиштоли, рачни, за истиснување кит); клешти; клешти за пробивање (рачен алат); клешти за шајки; ножици за метал (рачни инструменти); рачни алати; штривцигери; бургии (рачен алат); виљушкасти клучеви (рачен алат); брезник (рачен алат); стругови

кл. 9 апарат за заварување (електричен)

(111) **28603** (151) 10/06/2020
 (210) ТМ 2019/1250 (220) 11/11/2019
 (181) 11/11/2029
 (450) 30/06/2020

(732) **Ариљеметал ДОО Скопје ул. Васко Карангелески бр.23/39, Скопје, МК (540)**

BOMETAL

(591) сина, сива, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 силикон; средства за отстранување на 'рѓа што не се користат во домаќинство; цемент (маслен цемент) -кит; лепило за индустриска употреба

кл. 3 одмастувачи што не се користат во текот на процесот на производство; средство за отстранување на корозија; средство за отстранување на бои

кл. 6 држачи од метал за алати; заварување (метални шипки за заварување); завртки од метал; јажиња од метал; јажиња од метал за ракување со товари; клинови (железарија); куки (железарија); кутии за алати од метал, празни; сајла; челични шипки; шајбни; шајбни за затварање од метал; шајбни од метал; штрафови; штрафови за брави; штрафови за спојување од метал за кабли; штрафови од метал; штрафови, рамни; жица за лемење од метал; цевки од метал; шајки

кл. 7 бор-машини (електрични рачни бор-машини); бургии за дупчење (делови од машини); машини за заварување, електрични; алати (делови од машини); алатни машини; глави за дупчење (делови од машини); дигалки; дупчалки; машини за обработка на метал; машини за сечење; машини за стругање; ножеви (делови од машини); пили (машини); преси (машини за индустриска употреба); стругови (алатни машини); циркуларни пили

кл. 8 алати за занитнување (рачни алати); алати за сечење (рачни алати); алати за стругање; кит (пиштоли, рачни, за истиснување кит); клешти; клешти за пробивање (рачен алат); клешти за шајки; ножици за метал (рачни инструменти);

рачни алати; штривцигери; бургии (рачен алат); виљушкасти клучеви (рачен алат); брезник (рачен алат); стругови
кл. 9 апарат за заварување (електричен)

(111) **28605** (151) 10/06/2020
(210) ТМ 2019/1251 (220) 11/11/2019
(181) 11/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Ариљеметал ДОО Скопје ул. Васко Карангелески бр.23/39, Скопје, МК (540)**

BOMETAL GROUP

(591) сина, сива, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 силикон; средства за отстранување на 'рѓа што не се користат во домаќинство; цемент (маслен цемент) -кит; лепило за индустриска употреба

кл. 3 одмастувачи што не се користат во текот на процесот на производство; средство за отстранување на корозија; средство за отстранување на бои

кл. 6 држачи од метал за алати; заварување (метални шипки за заварување); завртки од метал; јажиња од метал; јажиња од метал за ракување со товари; клинови (железарија); куки (железарија); кутии за алати од метал, празни; сајла; челични шипки; шајбни; шајбни за затварање од метал; шајбни од метал; штрафови; штрафови за брави; штрафови за спојување од метал за кабли; штрафови од метал; штрафови, рамни; жица за лемење од метал; цевки од метал; шајки

кл. 7 бор-машини (електрични рачни бор-машини); бургии за дупчење (делови од машини); машини за заварување, електрични; алати (делови од машини); алатни машини; глави за дупчење (делови од машини); дигалки; дупчалки; машини за

обработка на метал; машини за сечење; машини за стругање; ножеви (делови од машини); пили (машини); преси (машини за индустриска употреба); стругови (алатни машини); циркуларни пили кл. 8 алати за занитнување (рачни алати); алати за сечење (рачни алати); алати за стругање; кит (пиштоли, рачни, за истиснување кит); клешти; клешти за пробивање (рачен алат); клешти за шајки; ножици за метал (рачни инструменти); рачни алати; штривцигери; бургии (рачен алат); виљушкасти клучеви (рачен алат); брезник (рачен алат); стругови кл. 9 апарат за заварување (електричен)

(111) **28664** (151) 26/06/2020
(210) ТМ 2019/1254 (220) 12/11/2019
(181) 12/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Друштво за трговија и услуги
КАНТИНА МТСД ДОО Скопје ул.
Радњанска 4/1, МК**

(740) Друштво за трговија и услуги
КАНТИНА МТСД ДОО Скопје ул.
Македонија 13/2-13
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за произведување на храна
и пијалоци

(111) **28665** (151) 26/06/2020

(210) ТМ 2019/1255 (220) 12/11/2019
(181) 12/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Друштво за трговија и услуги
КАНТИНА МТСД ДОО Скопје ул.
Радњанска 4/1, МК**

(740) Друштво за трговија и услуги
КАНТИНА МТСД ДОО Скопје ул.
Македонија 13/2-13
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за произведување на храна
и пијалоци

(111) **28627** (151) 15/06/2020
(210) ТМ 2019/1256 (220) 12/11/2019
(181) 12/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Друштво за производство,
трговија, услуги издавање и печатење
ИНТЕА-ПРЕС-НОВАК ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје бул. Видое Смилевски Бато бр.
83/3-27, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) виолетова, црвена, жолта, црна,
бела, портокалова, зелена, сина, розева
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, брошури, списанија,
периодични публикации, печатени
материјали, детски сликовници, детски
борнки, книги за деца, едукативни детски
стрипови

кл. 35 фотокопирање, принтање,
дистрибуција и секаков вид на
рекламирање и промоција
кл. 41 електронско издаваштво,
издаваштво, објавување книги, текстови
(објавување текстови) со исклучок на
рекламни текстови

(111) **28633** (151) 15/06/2020
(210) ТМ 2019/1257 (220) 12/11/2019
(181) 12/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Друштво за трговија на големо и
мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз
Скопје ул. Димо Хаџи Димов бр. 66, МК**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, портокалва, светло
портокалова, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 масло за јадење, ајвар, туршија,
кисели краставички, лутеница, малицано,
конзервирана храна, конзервиран грав,
конзервиран грашок, конзервирана леќа
кл. 30 сол, шеќер, додатоци за готвење,
брашно, сосови, маринади, зачини, ориз
кл. 31 леќа, грав, грашок, зрнеста храна

(111) **28628** (151) 15/06/2020
(210) ТМ 2019/1284 (220) 15/11/2019
(181) 15/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü
Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Diaksi

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28639** (151) 26/06/2020
(210) ТМ 2019/1285 (220) 15/11/2019
(181) 15/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **AFOI HATZIPRODROMOU AE -
ANONYMI EMPOROVIONICHANIKI
ETAIRIA IPODYMATON Road to
Oreokastro 8, 564 30 Thessaloniki, GR**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)




(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 обувки

(111) **28606** (151) 10/06/2020
(210) ТМ 2019/1306 (220) 25/11/2019
(181) 25/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Друштво за производство,
трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Шар
Планина бб, 1000, Скопје, МК**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црвена, жолта, темно кафена,
светло кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, замена за кафе

(111) **28604** (151) 22/06/2020

(210) ТМ 2019/1307 (220) 25/11/2019

(181) 25/11/2029

(450) 30/06/2020

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Шар
Планина бб, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) темно и светло црвена, бела, жолта,
темно и светло кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, замена за кафе

(111) **28625** (151) 22/06/2020

(210) ТМ 2019/1308 (220) 25/11/2019

(181) 25/11/2029

(450) 30/06/2020

(732) LAWAND GENERAL TRADING FZE
JAFZA VIEW - LOB 19-2603 JEBEL ALI,
DUBAI, AE

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Candy

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; тутун меласа; тутун
за цваќање; кутии за цигари; запалки за
пушачи; кутивчиња со кибрити; пепелници;
филтри за цигари; табакери; филтри за
цигари; врвови на цигари

(111) **28626** (151) 22/06/2020

(210) ТМ 2019/1309 (220) 25/11/2019

(181) 25/11/2029

(450) 30/06/2020

(732) LAWAND GENERAL TRADING FZE
JAFZA VIEW - LOB 19-2603 JEBEL ALI,
DUBAI, AE

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

فيرتو
في



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; цигари; тутун меласа; тутун
за цваќање; кутии за цигари; запалки за
пушачи; кутивчиња со кибрити; пепелници;

филтри за цигари; табакери; филтри за цигари; врвови на цигари

(111) **28652** (151) 26/06/2020
(210) ТМ 2019/1311 (220) 26/11/2019
(181) 26/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Трговско друштво за компјутерско програмирање и услуги СИМФОНИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Филип Втори Македонски бр. 3, дел 2/зграда1-11ти кат, Скопје, МК**

(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул. Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје
(540)

СИМФОНИ ДИГИТАЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутери и компјутерска опрема, изработка на: компјутерски програми, компјутерски софтвер, компјутерски оперативни програми, апликации за компјутерски софтвери што можат да се преземат и системи за обработка на податоци
кл. 35 собирање, ажурирање и одржување информации во компјутерски бази на податоци и нивна систематизација и давање на аутсорсинг услуги
кл. 38 обезбедување пристап до бази на податоци, услуги за онлајн форуми, проток на податоци, кориснички пристап и телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа, давање информации од областа на телекомуникациите, комуникација со помош на компјутерски терминали, пренесување слики и пораки со помош на компјутери и пренос на дигитални датотеки
кл. 42 обновување на компјутерски бази на податоци, умножување и осовременување на компјутерските програми, електронско зачувување податоци, консултации за

безбедноста на податоците и безбедноста на Интернетот, обезбедување советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии и компјутерската технологија како и услуги на надворешни фирми во областа на информациските технологии, надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци, анализа на компјутерски системи, услуги од областа на графичкиот дизајн, давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници, креирање и одржување интернет страници за трети лица

(111) **28651** (151) 26/06/2020
(210) ТМ 2019/1312 (220) 26/11/2019
(181) 26/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Трговско друштво за компјутерско програмирање и услуги СИМФОНИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Филип Втори Македонски бр. 3, дел 2/зграда1-11ти кат, Скопје, МК**

(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул. Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје
(540)

SYMPHONY DIGITAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутери и компјутерска опрема, изработка на: компјутерски програми, компјутерски софтвер, компјутерски оперативни програми, апликации за компјутерски софтвери што можат да се преземат и системи за обработка на податоци
кл. 35 собирање, ажурирање и одржување информации во компјутерски бази на податоци и нивна систематизација и давање на аутсорсинг услуги



кл. 38 обезбедување пристап до бази на податоци, услуги за онлајн форуми, проток на податоци, кориснички пристап и телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа, давање информации од областа на телекомуникациите, комуникација со помош на компјутерски терминали, пренесување слики и пораки со помош на компјутери и пренос на дигитални датотеки

кл. 42 обновување на компјутерски бази на податоци, умножување и осовременување на компјутерските програми, електронско зачувување податоци, консултации за безбедноста на податоците и безбедноста на Интернетот, обезбедување советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии и компјутерската технологија како и услуги на надворешни фирми во областа на информациските технологии, надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци, анализа на компјутерски системи, услуги од областа на графичкиот дизајн, давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници, креирање и одржување интернет страници за трети лица

(111) **28586** (151) 11/06/2020
(210) ТМ 2019/1314 (220) 27/11/2019
(181) 27/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Друштво за трговија и големо мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО увоз-извоз Скопје ул. Христо Татарчев 1' 21-а, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

VENUM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 возила и нивни делови, апарати за движење по земја; велосипеди; велосипеди на акумулатор; детски велосипеди; додатоци за велосипеди; електрични велосипеди; скутери; електрични скутери; мопеди; мотори; електрични мотори; тротинети; електрични тротинети

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; увоз-извоз и трговија на големо и мало со: возила, апарати за движење по земја; велосипеди; велосипеди на акумулатор; детски велосипеди; додатоци за велосипеди; електрични велосипеди; скутери; електрични скутери; мопеди; мотори; електрични мотори; тротинети; електрични тротинети

кл. 37 сервисирање и поправки на: апарати за движење по земја; велосипеди; велосипеди на акумулатор; детски велосипеди; додатоци за велосипеди; електрични велосипеди; скутери; електрични скутери; мопеди; мотори; електрични мотори

(111) **28582** (151) 11/06/2020
(210) ТМ 2019/1315 (220) 28/11/2019
(181) 28/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИКОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Борис Трајковски бр. 7/85, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Velmed

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; хемиско-фармацевтски производи

(111) **28585** (151) 11/06/2020

(210) ТМ 2019/1316 (220) 28/11/2019

(181) 28/11/2029

(450) 30/06/2020

(732) **Pfizer Inc 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

BREAKTHROUGHS THAT CHANGE PATIENT'S LIVES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

кл. 44 медицински информативни услуги, имено, обезбедување на информации на тема здравје и здравствена свест и здравствени проблеми на лекарите, здравствените работници и пациентите

(111) **28579** (151) 11/06/2020

(210) ТМ 2019/1317 (220) 29/11/2019

(181) 29/11/2029

(450) 30/06/2020

(732) **DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE YUNIRISK DOO, BEOGRAD**

Simina 18, 11000, Beograd, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово (540)

MID-MIX

(591) зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 40 согорување на смет и отпад;

хемиско рециклирање на отпадни производи; хемиска обработка на отпадни производи; уништување на отпад; услуги на обработка на опасен отпад; согорување на отпад; преработка на отпадно масло; обезбедување на информации кои се однесуваат на рециклирање на отпад; прочистување на индустриски отпадни води; рециклирање и третман на отпад и смет; рециклирање на отпадни материји; рециклирање на отпадни производи; сортирање, трансформација на отпад и материјали кои може да се рециклираат; третман на хемиски отпад; третман на опасен отпад; третман на токсичен отпад; третман на отпад; третман на отпадни води од индустриски процеси; третман на отпадни води од производни операции; уништување на отпад и смет; согорување на отпад и смет; преработка на отпад; услуги на рециклажа на отпад; хемиска обработка на издувни гасови со согорување на фосилни горива

кл. 41 образовни услуги, обезбедување на обуки, подготовка и водење на семинари во врска со преработка и згрижување на отпад

кл. 42 следење на животна средина со цел за обработка на отпад; истражувања кои се однесуваат на анализа на отпад; следење на животна средина во депонии; услуги на техничко истражување; научно истражување и анализи; научно истражување и развој; научни истражувања кои се однесуваат на екологија; истражувања врзани за заштита на животна средина; советодавни услуги во врска со енергетска ефикасност; истражувања во област на енергија

(111) **28583**

(151) 11/06/2020

(210) ТМ 2019/1318 (220) 29/11/2019
(181) 29/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Драган Живковиќ ул. Црнице бр. 13, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

SLOBODNA.TV

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 весници; дневни весници; неделни весници; месечни весници; годишни изданија; магазини; списанија; огласи
кл. 35 услуги за следење на печатени вести; економско прогнозирање; рекламирање
кл. 38 агенции за информирање
кл. 39 испорачани весници
кл. 41 он-лајн публикување на весници и списанија

(111) **28613** (151) 22/06/2020
(210) ТМ 2019/1319 (220) 29/11/2019
(181) 29/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Драган Живковиќ ул. Црнице бр. 13, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

ESPRESSO.MK

(551) индивидуална
(510, 511)


кл. 16 весници; дневни весници; неделни весници; месечни весници; годишни изданија; магазини; списанија; огласи
кл. 35 услуги за следење на печатени вести; економско прогнозирање; рекламирање
кл. 38 агенции за информирање
кл. 39 испорачани весници

кл. 41 он-лајн публикување на весници и списанија

(111) **28629** (151) 15/06/2020
(210) ТМ 2019/1323 (220) 29/11/2019
(181) 29/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Адвокат Даниел Иваноски ул. Филип Втори Македонски бр. 13/8, 7000, Битола, МК**

(540)



(591) црна, бела, темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 канцелариски работи
кл. 41 обуки
кл. 45 услуги при водење судски процеси; услуги за изработка на правни документи

(111) **28630** (151) 15/06/2020
(210) ТМ 2019/1324 (220) 29/11/2019
(181) 29/11/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Здружение на моторциклисти Ѓорги Стефановски ул. Филип Втори Македонски бр. 13/8, 7000, Битола, МК**
(540)



(591) црна, сива, бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 организирање патувања; возачи на мотори (услуги на возачите), галерии за возила (измнјување галерии за возила) гаражи (изнајмување гаражи), земање под наем паркинг простории, земање под наем возила, излети (организирање на излети), лични возила (изнајмување на лични возила), лични возила (превоз со лични возила), навигациски услуги, организирање излети, паркиралишта (услуги на паркиралишта), патници (превоз на патници), патувања (организирање на патувања), патувања (резервации за патувања) посредување при превоз, придружба на патници, упаства /информации/ за превоз

(111) **28617** (151) 15/06/2020
(210) ТМ 2019/1325 (220) 02/12/2019
(181) 02/12/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Друштво за производство, трговија и консалтинг ОРНАМАКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. Видое Смилевски Б 7/9/, 1000, Скопје, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 19 неметални градежни материјали; композитни структури (не-метални) за обложување на површини; композитни облоги (фасадни изведби); композитни плочи за обложување на сидови, парапетни плочи

кл. 20 мебел, кујнски плотни, медицински и лабораториски плотни, приемни пултови, хотелски дескови, маси, канцелариски

бироа, мијалници, садопери, мијалници (подметки или прекривки што може да се извадат за мијалници), декоративни елементи

кл. 40 обработка на материјали

(111) **28618** (151) 15/06/2020
(210) ТМ 2019/1326 (220) 02/12/2019
(181) 02/12/2029
(450) 30/06/2020

(732) **РГ ГРОУП ДООЕЛ Тетово ул. Охридска бр. 15, Тетово, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

RGLUX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца; електрични соковници; кујнски мелници, електрични; електрични машини за вшмукување воздух; машини за употреба во домаќинствата; електрични машини за мелење; машини за обработка на месо; машини за перење алишта; машини за миење садови; машини за пеглање; машини за плетење; машини за сецкање и рендање за зеленчук; машини за шиене; машини на компресиран воздух; машини со центрифуга; центрифуги за сушење; миксери електрични за употреба во домаќинството; правосмукалки; блендери
кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени; машини за перење; машини за

сушење; машини за перење и сушење; ладилници без замрзнувач; ладилници со замрзнувач; замрзнувачи хоризонтални и вертикални; вградени ладилници со замрзнувач; вградени ладилници без замрзнувач; електрични шпорети; комбинирани шпорети на гас и струја (плински и електрични); шпорети на гас (плински шпорети); вградени рерни; вградени плотни; вградени микробранови печки; вградени апарати за кафе; вградени машини за миење садови; електрични бојлери; проточни бојлери; соларни бојлери; комбинирани бојлери за парно; топлотни пумпи; клима уреди инвертер и ON/OFF; VRF клима уреди; чилери; електрични радијатори за бања; надворешни клима уреди; тостери; електрични фритези; електрични бокали; електрични скари; електрични машини за мелење месо; сецкалки; кафемати; електрични решоа; плински решоа; комбинирани решоа плински и електрични; фенови; обликувачи за коса; депилатори; пегли; апарати за филтрирање на вода; аспиратори за кујни; апарати за ладење пијалоци; апарати и машини за ладење; апарати и уреди за ладење; апарати за јонизирање на воздух; апарати за сушење на воздухот; апарати и машини на прочистување на воздухот; бојлери на гас; бојлери за пералници; бојлери што не се делови од машини; вентилатори; греалки за бањи; греалки за воздух; електрични апарати за кафе; електрични апарати за сушење алишта; сушари за алишта; електрични апарати за филтрирање кафе; замрзнувачи; котли за греење; машини за печење леб; микробранови печки (апарати за готвење); машини и апарати за мраз; печки (грејни апарати); уреди за ладење на печките; пумпи за топлење; електрични радијатори; радијатори (греење);

радијатори на централно греење; разладни уреди и апарати; рерни за загревање чинии; рерни со топол воздух; садови за ладење; скари (апарати за готвење); скари на јаглен; плински скари; соларни колектори (греење); соларни печки; тостери за леб; уреди за правење леб; уреди за влажнење на воздухот, за радијатори за централно греење; уреди за ладење на водата; уреди и апарати за вентилација (климатизација); уреди и машини за ладење; уреди на пареа за пеглање ткаенина; фрижидери; чешми со ладна и топла вода; шпорети; кујнски шпорети (рерни); шпорети за готвење; ладилници за вино електрични; греалки; кварцни греалки; плински греалки; конвектори; греалки со вентилатор; инфра црвени греалки; радијатори на масло; електрични мини шпорети; плински мини шпорети; плински шпорети; шпорети на дрва; фурни; вентилатори; вентилатори со вода; електрични апарати за домаќинство; осветлување за велосипеди; бела техника кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода; велосипеди; велосипеди на акумулатор; детски велосипеди; трицикли; мотори; тротинети; електрични тротинети; додатоци за велосипеди; возила за движење на различен вид на погон кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; рекламирање; услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало со: машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца, електрични соковници, кујнски мелници електрични, електрични машини за

вшмукување воздух, машини за употреба во домаќинствата, електрични машини за мелење, машини за обработка на месо, машини за перење алишта, машини за миење садови, машини за пеглање, машини за плетење, машини за сецкање и рендање за зеленчук, машини за шиене, машини на компресиран воздух, машини со центрифуга, центрифуги за сушење, миксери, електрични, за употреба во домаќинството, правосмукалки, блендери, машинки за пострижување, машинки за бричење, апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени, машини за перење, машини за сушење, машини за перење и сушење, ладилници без замрзнувач, ладилници со замрзнувач, замрзнувачи хоризонтални и вертикални, вградени ладилници со замрзнувач, вградени ладилници без замрзнувач, електрични шпорети, комбинирани шпорети на гас и струја (плински и електрични), шпорети на гас (плински шпорети), вградени рерни, вградени плотни, вградени микробранови печки, вградени апарати за кафе, вградени машини за миење садови, електрични бојлери, проточни бојлери, соларни бојлери, комбинирани бојлери за парно, топлотни пумпи, клима уреди инвертер и ON/OFF, VRF клима уреди, чилери, електрични радијатори за бања, надворешни клима уреди, тостери, електрични фритези, електрични бокали, електрични скарил, електрични машини за мелење месо, сецкалки, кафемати, електрични решоа, плински решоа, комбинирани решоа плински и електрични, фенови, обликувачи за коса, депилатори, пегли, апарати за филтрирање на вода, аспиратори за кујни, апарати за ладење

пијалоци, апарати и машини за ладење, апарати и уреди за ладење, апарати за јонизирање на воздух, апарати за сушење на воздухот, апарати и машини на прочистување на воздухот, бојлери на гас, бојлери за пералници, бојлери што не се делови од машини, вентилатори, греалки за бањи, греалки за воздух, електрични апарати за кафе, електрични апарати за сушење алишта, сушари за алишта, електрични апарати за филтрирање кафе, замрзнувачи, котли за греење, машини за печење леб, микробранови печки (апарати за готвење), машини и апарати за мраз, печки (грејни апарати), уреди за ладење на печките, пумпи за топлење, електрични радијатори, радијатори (греење), радијатори на централно греење, разладни уреди и апарати, рерни за загревање чинии, рерни со топол воздух, садови за ладење, скари (апарати за готвење), скари на јаглен, плински скари, соларни колектори (греење), соларни печки, тостери за леб, уреди за правење леб, уреди за влажнење на воздухот за радијатори за централно греење, уреди за ладење на водата, уреди и апарати за вентилација (климатизација), уреди и машини за ладење, уреди на пареа за пеглање ткаенина, фрижидери, чешми со ладна и топла вода, шпорети, кујнски шпорети (рерни), шпорети за готвење, ладилници за вино електрични, греалки, кварцни греалки, плински греалки, конвектори, греалки со вентилатор, инфра црвени греалки, радијатори на масло, електрични мини шпорети, плински мини шпорети, плински шпорети, шпорети на дрва, фурни, вентилатори, вентилатори со вода, електрични апарати за домаќинство, осветлување за велосипеди, бела техника, возила, апарати за движење по земја, воздух или вода, велосипеди, велосипеди

на акумулатор, детски велосипеди, трицикли, мотори, тротинети, електрични тротинети, додатоци за велосипеди, игри и играчки, детски играчки, лулашки, детски лулашки, трицикли за деца, колички за деца, детски коли на педали, детски коли на батерија, детски мотори, мотори на батерија, дубаци, електричен прибор за маникирање, електрични турпии за нокти, инструменти за потстрижување на коса, електрични и неелектрични направи за виткање коса (рачни направи за виткање коса), машинки за бричење електрични и неелектрични, машинки за депилација електрични и неелектрични, машинки за потстрижување брада, прибор за педикир, прибор за маникир, пегли неелектрични, миксери [блендери] неелектрични за употреба во домаќинствата, телевизори, телевизиски апарати, компјутери, компјутерски тастатури, компјутерско глумче, апарати за далечинско управување, звучници, слушалки, мобилни телефони, преносни снимачи на звук, приемници (аудио и видео приемници), чистачи за екран, држачи за електрични калема, компакт дискови (аудио и видео), компакт диск плеери, компакт дискови (меморија само за читање), куќишта, тв акцесоари (далечински управувач, држач за тв), ваги, подни ваги, сет топ бокс и антени, кујнски ваги, даски за пеглање, куќни или кујнски апарати и садови

(111) **28644** (151) 26/06/2020

(210) ТМ 2019/1330 (220) 03/12/2019

(181) 03/12/2029

(450) 30/06/2020

(732) **Pierre Balmain S.A.S. 44, rue Francois 1er, 75008, Paris, FR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски, апарати за вагање, апарати за мерење, сигнализирачки, контролни (проверка), апарати за спасување и настава; оптички апарати и инструменти, вклучувајќи очила, оптички леќи, очила за сонце, рамки за очила, футроли за очила; апарати за снимање, пренос или репродукција на звуци и слики; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; механизми за апарати што се вклучуваат со паричка; регистар-каси, сметачки машини и опрема за обработка на податоци; компјутери, таблети, капацита за таблетни компјутери, лаптопи, компјутерски бележници, преносни компјутери; слушалки; мобилни телефони; спортски заштитувачи за глава, заштитни кациги, спортски заштитни кациги, визири за кациги

кл. 14 благородни метали и нивни легури; накит, вклучувајќи прстени, обетки, бразлетни, брошеви, ланчиња, фердани, игли, привезоци за клучеви од благородни метали, копчиња за накит, украси за шапки, бисери [накит]; украсни игли; приврзаци за клучеви [прстени за клучеви со ситни украси или украсни приврзаци]; петлици за ракавици; брошеви за

вратоврски; скапоцени камења, полускапоцени камења; кутии за накит, кутии за презентации на накит

кл. 18 кожа и имитации на кожа; кожени кутии или табли, кожени кутии за чување шапки; кожени украси за мебел; чанти (пликоа, торби) од кожа, за пакување; женски чанти, кожени празни торби за алат, ранци, торби за плажа, торби со тркала за пазарење, ученички чанти, ученички училишни торби и чанти, бубрежиња; торби за костими за патување; прибори за патување [кожни]; кожени ремени; плитки актовки, актовки; мали ташнички; неприцврстени несесери, паричници; мрежести чанти со синџири; футроли за кредитни картички [новчаници]; кутии за клучеви; животинска кожа; големи куфери за патување; чадори, чадори за сонце и бастуни; камшици, појаси и ремени од кожа; јаки, ремени и облека за животни

кл. 25 облека, вклучувајќи фустани, здолништа, комбинезони, сукња-панталони, одела, дамски костими, вечерни костими, пантолони, шорцеви, бермуди, бебешки гаќички [долна облека], кошули, блузи, корсети [женска долна облека], работнички комбинезони, маици со кратки ракави, поткошули, елеци, јакни [облека], кардигани, џемпери / пуловери / плетени пуловери [пуловери], пелерини, парки, палта, габардини; водоотпорна облека, крзна [облека]; женски крзнени шалови, платнени широки појаси, шалови, шамии, ракавици [облека], вратоврски, каиши [облека], кратки чорапи, чорапи, хулахопки, корсети, долна облека, пижами, бањарки, костими за капење / костими за пливање, бањарки, ластици за облека [трегери], маски за спиење; обувки, кои вклучуваат чевли, сандали, салонки, мокасинки, чизми, чизмички, папучи,

производи што се носат на глава, вклучувајќи шапки, беретки; капи [за на глава], маски за спиење

кл. 35 бизнис администрација; комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги; бизнис менаџмент; бизнис менаџмент кај уметнички професии; маркетинг; организирање модни ревији за промотивни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; онлајн рекламирање преку компјутерски мрежи; малопродажба и големопродажба на производи (каде спаѓаат научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски, апарати за вагање, апарати за мерење, сигнализирачки, контролни (проверка), апарати за спасување и настава; апарати за снимање, пренос или репродукција на звуци и слики; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; механизми за апарати што се вклучуваат со паричка; регистар-каси, сметачки машини и опрема за обработка на податоци; компјутери, таблети, капацита за таблети компјутери, лаптопи, компјутерски бележници, преносни компјутери; слушалки; мобилни телефони; спортски заштитувачи за глава, заштитни кациги, спортски заштитни кациги, визири за кациги, благородни метали и нивни легури; накит, скапоцени камења, полускапоцени камења; кожа и имитации на кожа; кожени кутии или табли, кожени кутии за чување шапки; кожени украси за мебел; чанти (пликоа, торби) од кожа, за пакување; женски чанти, кожени празни торби за алат, ранци, торби за плажа, торби со тркала за пазарење, ученички чанти, ученички училишни торби и чанти, бубрежиња;

торби за костими за патување; прибори за патување [кожни]; кожени ремени; плитки актовки, актовки; мали ташнички; неприцврстени несесери, паричници; мрежести чанти со синџири; футроли за кредитни картички [новчаници]; кутии за клучеви; животинска кожа; големи куфери за патување; чадори, чадори за сонце и бастуни; камшици, појаси и ремени од кожа; јаки, ремени и облека за животни, облека, обувки, производи што се носат на глава); малопроджба и големопродажба на производи преку интернет (каде спаѓаат научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски, апарати за вагање, апарати за мерење, сигнализирачки, контролни (проверка), апарати за спасување и настава; апарати за снимање, пренос или репродукција на звуци и слики; магнетни носачи на податоци; дискови за снимање; механизми за апарати што се вклучуваат со паричка; регистар-каси, сметачки машини и опрема за обработка на податоци; компјутери таблети, капацита за таблетни компјутери, лаптопи, компјутерски бележници, преносни компјутери; слушалки; мобилни телефони; спортски заштитувачи за глава, заштитни кациги, спортски заштитни кациги, визир за кациги; благородни метали и нивни легури; накит, скапоцени камења, полускапоцени камења; кожа и имитации на кожа; кожени кутии или табли, кожени кутии за чување шапки; кожени украси за мебел; чанти (пликоа, торби) од кожа, за пакување; женски чанти, кожени празни торби за алат, ранци, торби за плажа, торби со тркала за пазарење, ученички чанти, училишни торби и чанти, бубрежиња; торби за костими за патување; прибори за патување [кожни]; кожени ремени; плитки актовки, актовки; мали ташнички; неприцврстени несесери,

паричници; мрежести чанти со синџири; футроли за кредитни картички [новчаници]; кутии за клучеви; животинска кожа; големи куфери за патување; чадори, чадори за сонце и бастуни; камшици, појаси и ремени од кожа; јаки, ремени и облека за животни, облека, обувки, производи што се носат на глава)

(111) **28645** (151) 26/06/2020
(210) ТМ 2019/1331 (220) 03/12/2019
(181) 03/12/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Balmain S.A. 44, rue Francois 1er, 75008, Paris, FR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 козметика; козметички моливи, кои вклучуваат моливи за усни и креони за очи; козметички креми, кои вклучуваат креми за навлажнување и потхранување на кожата, крема за рамномерен тен, крема за белеење на кожата, крема против брчки, ноќни и дневни креми; козметички препарати за нега на кожа, кои вклучуваат млеко за чистење за тоалетна употреба, лосиони за козметички цели; препарати за самопотемнување [козметика]; препарати за заштита од сонце; препарати за бања и

туш, кои не се за медицински цели; соли за капење, кои што не се за медицински цели; забни пасти; дезодоранси за луѓе; дезодорантни сапуни; парфимерија, парфеми, сушено ароматично лисје и мирудии [мириси], миризлива вода, парфимирана вода, тоалетна вода, колонска вода; есенцијални масла; масла за козметичка намена; масла за чистење; масла за тоалетна употреба; гелови за масирање, освен за медицински намени, свеќи за масажа за козметичка намена; балсами, освен за медицинска намена; препарати за бричење, сапун за бричење, лосиони за пред-бричење и за после-бричење; маски за убавина; шминка, која што вклучува пудри, основа за шминка во форма на гелови, крема, и течност, руменило, пудра за шминкање; кармини, сјаеви за усни; маскара, моливче за очи, сенка за очи; препарати за отстранување на шминка, книжни марамчиња импрегнирани со препарати за отстранување на шминка; тоалетен сапун; пудра во прав, за тоалетна употреба; препарати за нега на нокти и стапала, кои што вклучуваат лакови за нокти, отстранувач на лак за нокти, вештачки нокти; препарати за нега на коса не за медицински цели, кои вклучуваат балсам за коса, лосиони за коса, спрејови за коса, гелови, креми, балсами, мусеви, шампони, препарати за испирање; бои за коса; неутрализирачки за трајно виткање; препарати за виткање на коса; препарати за исправување на коса; депилатори; препарати за белење [деколоранти] за козметичка употреба; козметички препарати со намена за слабеење; средства за спречување на крварење за козметичка употреба

(111) 28646

(151) 26/06/2020

(210) ТМ 2019/1333 (220) 03/12/2019
(181) 03/12/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Прехранбена индустрија**
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. „Леце
Котески“ 23, 7500, Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) жолта, бела, светло и темно
портокалова, црвена, зелена, кафена,
црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколадо, млечна какао табла со
ориз

(111) 28647 (151) 26/06/2020
(210) ТМ 2019/1334 (220) 03/12/2019
(181) 03/12/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Прехранбена индустрија**
„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. „Леце
Котески“ 23, 7500, Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, зелена, жолта, бела,
портокалова, кафена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 флипс со кикиритки

(111) **28657** (151) 26/06/2020
(210) ТМ 2019/1340 (220) 04/12/2019
(181) 04/12/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Трговско друштво за
производство, услуги и промет АССЕКО
СЕЕ ДООЕЛ Скопје**
ул. Народен фронт бр. 17, Скопје, МК
(540)



(591) сина, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
производи; хигиенски производи за
медицинска употреба; диететски
супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери,
материјали за преврзување; материјал за
пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди,
хербициди

кл. 9 магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; компакт-дискови,
машини за сметање и опрема за
обработка податоци, компјутери;
компјутерски софтвер

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

кл. 40 обработка на материјали

кл. 41 образование; обука

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(111) **28619** (151) 15/06/2020
(210) ТМ 2019/1341 (220) 04/12/2019
(181) 04/12/2029
(450) 30/06/2020

(732) **МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца
Иванова бр.1, 1000, Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) сива, сино сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 не-медицински козметички
производи и препарати за лична хигиена;
не-медицински препарати за нега на
забите; парфимерија, етерични масла;
препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување

кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се
користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за
луѓето и животните; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници;
фунгициди; хербициди

(111) **28620** (151) 15/06/2020
(210) ТМ 2019/1342 (220) 04/12/2019
(181) 04/12/2029
(450) 30/06/2020

(732) **МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца
Иванова бр.1, 1000, Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) сива, сино сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 не-медицински козметички
производи и препарати за лична хигиена;
не-медицински препарати за нега на
забите; парфимерија, етерични масла;
препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се
користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за
луѓето и животните; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди

(111) **28621** (151) 15/06/2020
(210) ТМ 2019/1343 (220) 04/12/2019
(181) 04/12/2029
(450) 30/06/2020

(732) **CITY CASH Ltd. Sofia, Postal code:
1000, Sredets district, 29 Slavyanska
Street, 7th floor, BG**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

FLEXCREDIT

(591) бела, зелена, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон; регистри; плакати
од хартија или картон; тетратки;
бележници [канцелариски материјали];
билети; печатени формулари и обрасци;
брошури; календари; каталози; летоци;
навлаки [канцелариски материјали];
амбалажа за шишиња од хартија или
картон; класери [канцелариски
материјали]; пенкала [канцелариски
прибор]; постери; обвивки за шишиња од
хартија или картон; подметки за чаши за
пиво; мали табли за пишување, со држач
за хартија; подметки од хартија за
шишиња; проспекти; печатени публикации;
огласни табли од хартија или картон;
салфети од хартија за маса; натписи од
хартија или картон; бележници или
блокчиња; кеси [плика, торбички] од
хартија или пластика, за пакување
кл. 35 управување со работата;
канцелариски работи; компјутерско
рекламирање преку интернет;
дистрибуција на рекламен материјал;
директно рекламирање преку пошта;
лепење плакати; лепење плакати;
рекламирање преку пошта; рекламирање
по пат на телевизија; објавување
рекламни текстови; пишување на
рекламни тесктови; изнајмување простор
за рекламирање; услуги за телемаркетинг;
бизнис менаџмент на хотели;
рекламирање; водење на работење
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; разменување пари;
позајмување врз основа на залог;
инвестирање во фондови; финансиски
информации; финансиски менаџмент;
финасиски консалтинг; кредити со отплата
на рати; давање заеми врз основа на

хипотеки; лизинг кредит; гаранции;
финансиски услуги; финансиско
спонзорирање; работење со недвижен
имот

(111) **28631** (151) 15/06/2020
(210) ТМ 2019/1344 (220) 05/12/2019
(181) 05/12/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ITALIAMO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо и производи направени од него; риба и производи направени од неа; живина и производи од живина; дивеч и производи направени од него; колбаси и сувомеснати производи; школки, неживи, производи направени од школки, неживи; школки, неживи, производи направени од морски плодови, неживи; екстракти од месо, риба, живина, дивеч, школки, зеленчук и овошје; овошни и зеленчукови каши; производи од компир од сите видови, вклучени во класа 29; сите гореспоменати производи, вклучително во зачувана, конзервирана, зготвена, сушена и/или замрзната форма; конзервирано, замрзнато, сушено и зготвено овошје и зеленчук; вклучително гореспоменатите производи да бидат скиселени; желеа; џемови, мармалад, компоти, слатки намази составени од овошје или зеленчук, слатки намази составени од јаткасти плодови; јајца; сирење, путер, млеко и други млечни производи, производи од сирење, павлака, јогурти, урда, млеко во

прав за исхрана; десерти направени од овошје, јаткасти плодови, јогурт, свежо сирење и/или павлака; бадеми и јаткасти плодови (подготвени), мешавини од јаткасти плодови, мешавини од јаткасти плодови од сите видови, вклучително со сушено овошје; масла и масти; маслиново масло; предјадења, составени претежно од месо и/или риба и/или морска храна и/или живина и/или дивеч и/или колбаси и/или зеленчук и/или овошје, вклучени во класа 29; супи; конзервиран зеленчук; бујони; салати составени претежно од месо, риба, живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или млечни производи; подготвени оброци составени претежно од месо, риба, живина, дивеч, школки, компири, зеленчук, овошје и/или млечни производи; замрзната храна составена претежно од месо, риба, живина, дивеч, школки, компири, зеленчук, овошје и/или млечни производи; диетална храна, освен за медицински цели, составена претежно од месо, риба, живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или млечни производи; масло за готвење (освен есенцијални масла)

кл. 30 кафе, чај, какао; шеќер; ориз, тапиока, саго; вештачко кафе; кафе, чај, какао и пијалоци базирани на чоколадо; состојки од кафе и какао за правење на алкохолни и безалкохолни пијалоци; брашно, гриз и состојки направени од житарки, трошки од леб, топчиња за супа; житарки, мусли и производи од интегрални житарки; тестенини, прехранбени тестенини, производи од тестенини, готови оброци базирани на нудли, салати од тестенини; пици и производи од пица; лазања, листови за лазања; суши; леб; производи од леб; готови мешавини за печење; печиво и слатки; кондиторски производи; чоколадо; производи базирани

на чоколадо; кондиторски производи кои содржат пралини; вклучувајќи ги сите горенаведени производи направени со употреба на замени на шеќер; готови мешавини за правење на нудли од сите видови; подготвено тесто, особено смеси за кнедли, тесто со квасец, лиснато тесто; производи за печење, имено прашок за печење, квасец, глазури за колачи, преливи, глазура, состојки за зацврстување на шлаг, ароми за печење, шеќерни трошки, бадемова паста, пире од бадеми, орев-нугат, обланди за печење, ванила и шеќер од ванила, стапчиња ванила; прехранбен скроб, згуснувач на сос; пудинзи, пудинзи во форма на прав; лед; мед, меласа; ароми за храна; сол; сенф; мајонез, кечап, ремуладе, песто; оцет, сосови (зачински додатоци), преливи за салата; зачини, екстракти од зачини, сушени билки; рен (прилози); подготвени слатки оброци, особено пудинг од ориз, пудинг од гриз, палачинки, шеќерни палачинки; подготвени оброци составени претежно од состојки направени од житарки, производи од интегрални житарки, тестенини, нудли, ориз, леб, печиво и/или кондиторски производи; замрзната храна составена претежно од состојки направени од житарки, производи од интегрални житарки, тестенини, нудли, ориз, леб, печиво и/или кондиторски производи; диетална храна, освен за медицински цели, која се состои претежно од житни состојки, прехранбени тестенини, нудли, ориз, леб, печива и/или кондиторски производи

кл. 31 свежо овошје и зеленчук; свежи бадеми и свежи јаткасти плодови од сите видови

кл. 32 пиво, мешани пијалоци кои што содржат пиво; минерални, газирани води, вода; безалкохолни пијалоци; лимонади;

пијалоци направени од овошје; овошни сокови; сокови од зеленчук; смути; сирупи и други состојки за подготовка на пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво); вино; пенливи вина; жестоки пијалоци (пијалоци); ликери и ликери со понизок процент на алкохол; алкохолни мешани пијалоци; коктейли; аперитиви; пијалоци кои што содржат вино; алкохолни состојки за правење на пијалоци

(111) **28636** (151) 15/06/2020
 (210) ТМ 2019/1345 (220) 05/12/2019
 (181) 05/12/2029
 (450) 30/06/2020

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
 КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

J.D.GROSS

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 чоколадо, производи од чоколадо, преливи; какао во прав и производи базирани на какао; чоколади и кондиторски производи; нугат, производи од нугат; вклучувајќи ги сите гореспоменати производи направени со употреба на замени на шеќер

(111) **28623** (151) 15/06/2020
 (210) ТМ 2019/1351 (220) 06/12/2019
 (181) 06/12/2029
 (450) 30/06/2020

(732) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

Omeref

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28632** (151) 15/06/2020
(210) ТМ 2019/1352 (220) 06/12/2019
(181) 06/12/2029
(450) 30/06/2020

(732) **NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, İstanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Alles

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28624** (151) 15/06/2020
(210) ТМ 2019/1353 (220) 06/12/2019
(181) 06/12/2029
(450) 30/06/2020

(732) **Друштво за трговија на големо и мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО увоз-извоз Скопје ул. Христо Татарчев 1' 21-а, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 возила и нивни делови, апарати за движење по земја; велосипеди; велосипеди на акумулатор; детски велосипеди; додатоци за велосипеди; електрични велосипеди; скутери; електрични скутери; мопеди; мотори;

електрични мотори; тротинети; електрични тротинети

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; увоз-извоз и трговија на големо и мало со: возила, апарати за движење по земја; велосипеди; велосипеди на акумулатор; детски велосипеди; додатоци за велосипеди; електрични велосипеди; скутери; електрични скутери; мопеди; мотори; електрични мотори; тротинети; електрични тротинети

кл. 37 сервисирање и поправки на: апарати за движење по земја; велосипеди; велосипеди на акумулатор; детски велосипеди; додатоци за велосипеди; електрични велосипеди; скутери; електрични скутери; мопеди; мотори; електрични мотори

(111) **28655** (151) 26/06/2020
(210) ТМ 2019/1354 (220) 06/12/2019
(181) 06/12/2029
(450) 30/06/2020

(732) **DigiCert, Inc. 2801 North Thanksgiving Way #500, Lehi, UT 84043, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

CERTCENTRAL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 услуги на компјутерска безбедност во вид на обезбедување автентификација, издавање, валидација и повлекување на дигитални сертификати; обезбедување бази со податоци и решенија за управување со софтвер за следење на животен циклус и усогласеност на безбедносни сертификати

(111) **28640** (151) 26/06/2020
 (210) ТМ 2019/1355 (220) 06/12/2019
 (181) 06/12/2029
 (450) 30/06/2020
 (300) UKTM 3405714 10/06/2019 UK
 (732) **Cosmetic Warriors Limited 29 High Street, Poole, Dorset BH15 1AB, UK**
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

LUSH

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 21 држачи за цвеќиња и растенија
 [уредување на цвеќе]; држачи за
 растенија; собни терариуми за растенија;
 садови за растенија; преносни контејнери
 за растенија; семенски расадници (садови
 за садење семе); контејнери за цвеќиња;
 корпи за цвеќе; садови за цвеќе; вазни за
 цвеќе; четки за шминка; сунѓери за
 шминка; прибор за отстранување на
 шминка; апликатори за шминкање на очи;
 појаси за прибор за шминкери; апликатори
 за козметика; четки; четки за триење;
 четки за усни; маскара четки; четки за
 нокти; четки за веѓи; четки за бричење;
 четки за коса; четки за трепки; четки за
 заби футроли за четки за заби; четки за
 козметика; четки за отстранување на
 изумрените клетки од горниот слој на
 кожата од телото; четки за линија на очи;
 четки за чистење на кожа; чешли, четки;
 опрема за бањи; сунѓери; кутии за сапун;
 садови за сапун; држачи за сапун; садови
 за горење миризливи материи; спрејови за
 парфеми; прскалки за парфеми; шишиња
 за парфеми; садови за горење
 есенцијални масла; стакпарија, порцелан,
 кинески порцелан, сервис за јадење,
 теракота

(111) **28641** (151) 17/06/2020

(210) ТМ 2019/1403 (220) 16/12/2019
 (181) 16/12/2029
 (450) 30/06/2020
 (732) **TPK d.o.o. Carice Milice 79, Paraćin, RS**
 (740) Друштво за застапување од областа
 на индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 алкохолни и безалкохолни парфеми
 сами по себе; парфемски производи за
 лице и тело; парфемски производи за
 ароматерапија; парфемски мириси за
 простории; ароми за парфем; есенции за
 парфеми
 кл. 35 комерцијално и административно
 работење, рекламирање, огласување,
 публикација, малопродажба и
 големопродажба, сите во врска со
 алкохолни и безалкохолни парфеми сами
 по себе, парфемски производи за лице и
 тело, парфемски производи за
 ароматерапија, парфемски мириси за
 простории, ароми за парфем и есенции за
 парфеми

(111) **28673** (151) 26/06/2020
 (210) ТМ 2019/1418 (220) 17/12/2019
 (181) 17/12/2029
 (450) 30/06/2020



(732) **Акционерско друштво за
производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-
импорт АД-Кавадарци ул.8-ми
Септември бр.5, Кавадарци, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

BABUNA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(111) **28674** (151) 26/06/2020
(210) ТМ 2019/1419 (220) 17/12/2019

(181) 17/12/2029

(450) 30/06/2020

(732) **Акционерско друштво за
производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-
импорт АД-Кавадарци ул.8-ми
Септември бр.5, Кавадарци, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

DOMAINE BABUNA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)

(111) регистарски број / numri i regjistrimit

(510)	(111)
1	28597
1	28599
1	28600
1	28602
1	28603
1	28605
1	28648
1	28661
3	28599
3	28600
3	28602
3	28603
3	28605
3	28614
3	28619
3	28620
3	28635
3	28641
3	28643
3	28645
3	28661
5	28582
5	28585
5	28589
5	28590
5	28592
5	28593
5	28594
5	28597
5	28612

5	28614
5	28619
5	28620
5	28623
5	28628
5	28632
5	28657
5	28661
5	28667
5	28668
6	28599
6	28600
6	28602
6	28603
6	28605
6	28658
7	28599
7	28600
7	28602
7	28603
7	28605
7	28618
7	28635
8	28599
8	28600
8	28602
8	28603
8	28605
9	28599
9	28600
9	28602

9	28603
9	28605
9	28607
9	28622
9	28635
9	28643
9	28644
9	28648
9	28650
9	28651
9	28652
9	28657
9	28658
11	28618
11	28622
11	28643
12	28581
12	28586
12	28618
12	28624
14	28644
14	28658
14	28672
16	28583
16	28601
16	28609
16	28613
16	28614
16	28615
16	28621
16	28627

16	28659
16	28660
18	28642
18	28644
19	28598
19	28617
19	28658
20	28584
20	28617
21	28640
24	28597
24	28642
25	28608
25	28639
25	28642
25	28644
29	28631
29	28633
30	28588
30	28604
30	28606
30	28631
30	28633
30	28636
30	28646
30	28647
30	28659
30	28660
31	28588
31	28631
31	28633



32	28616
32	28631
33	28595
33	28596
33	28616
33	28631
33	28634
33	28673
33	28674
34	28591
34	28611
34	28622
34	28625
34	28626
34	28638
34	28643
34	28656
35	28580
35	28583
35	28584
35	28586
35	28588
35	28601
35	28609
35	28610
35	28613
35	28615
35	28618

35	28621
35	28624
35	28627
35	28629
35	28641
35	28644
35	28648
35	28650
35	28651
35	28652
35	28653
35	28654
35	28659
35	28660
35	28662
35	28663
35	28669
35	28670
35	28672
36	28598
36	28621
36	28653
36	28654
36	28657
36	28666
37	28586
37	28598
37	28624

37	28648
37	28650
38	28580
38	28583
38	28598
38	28613
38	28651
38	28652
39	28583
39	28613
39	28630
39	28650
40	28579
40	28584
40	28617
40	28657
40	28672
41	28579
41	28580
41	28583
41	28587
41	28601
41	28609
41	28610
41	28613
41	28615
41	28627
41	28629

41	28637
41	28650
41	28653
41	28654
41	28657
41	28671
42	28579
42	28648
42	28650
42	28651
42	28652
42	28657
43	28615
43	28662
43	28663
43	28664
43	28665
43	28669
44	28585
44	28662
44	28663
44	28669
45	28615
45	28629
45	28655



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE

(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare

(111) регистарски број / numri i regjistrimit

(210) број на пријавата / numri i aplikimit

(732)	(111)	(210)
BMJ Industries FZCO	28656	MK/T/2017/0980
ТРД РАДИО КАНАЛ 77	28580	MK/T/2018/0278
Мебел-Ви ДООЕЛ	28584	MK/T/2018/1274
BOSNALIJEK d.d.	28667	MK/T/2019/0303
BOSNALIJEK d.d.	28668	MK/T/2019/0321
Институт за наука, уметност, култура и спорт Куманово	28637	MK/T/2019/0322
Македонска развојна фондација за претпријатија Скопје	28653	MK/T/2019/0343
Македонска развојна фондација за претпријатија Скопје	28654	MK/T/2019/0344
Маклер ДМП ДООЕЛ - Винаца	28642	MK/T/2019/0612
BELUX AA SH.P.K.	28643	MK/T/2019/0803
ТП АДОР ГОЛД ЗЛАТАР АЦИЈА ФИКРЕТ ЕНДИ	28672	MK/T/2019/0961
Друштво за проектирање и производство ВЕДА ДОО увоз-извоз Сопје	28648	MK/T/2019/0973
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD	28607	MK/T/2019/1081
VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.	28612	MK/T/2019/1082
Црвенковска Билјана	28671	MK/T/2019/1085
Philip Morris Products S.A.	28638	MK/T/2019/1098
Pharmactive Ilaç San.ve Tic.A.S.	28589	MK/T/2019/1099
NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.	28590	MK/T/2019/1100
G M B GENERAL TRADING L.L.C.	28591	MK/T/2019/1108
VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.	28592	MK/T/2019/1109
Управа за јавни приходи	28666	MK/T/2019/1110
Стојановска Соња	28634	MK/T/2019/1116
Трговско друштво за вработување на инвалидни лица-заштитно друштво за трговија, производство и услуги ЈОЛЕ ДООЕЛ Штип	28635	MK/T/2019/1126
Друштво за трговија, производство, услуги, издаваштво и филмска продукција ВАЛИЈАНТ ДООЕЛ	28615	MK/T/2019/1171
Друштво за угостителство, трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ ДООЕЛ Тетово	28669	MK/T/2019/1181
Philip Morris Products S.A.	28622	MK/T/2019/1186
Philip Morris Products S.A.	28611	MK/T/2019/1187
Essity Hygiene and Health Aktiebolag	28614	MK/T/2019/1189
Друштво за издавање и маркетинг ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје	28609	MK/T/2019/1192
Друштво за издавање и маркетинг ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје	28601	MK/T/2019/1193
Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО БИТОЛА ДООЕЛ - Битола	28588	MK/T/2019/1196



Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје	28608	МК/Т/2019/1197
ДПТУ ФАСХИОН СОЦКС-АР ДООЕЛ Струмица	28670	МК/Т/2019/1202
Здружение на граѓани за спорт и рекреација - ФИРС Скопје	28587	МК/Т/2019/1204
Здружение на граѓани за поддршка на младите МЛАДИНСКА ГЕРИЛА Скопје	28610	МК/Т/2019/1205
TAV BİLİSİM HİZMETLERİ A.Ş.	28650	МК/Т/2019/1208
SAILUN GROUP CO., LTD.	28581	МК/Т/2019/1211
Lidl Stiftung & Co. KG	28616	МК/Т/2019/1215
Кацарски Владимир	28658	МК/Т/2019/1216
RAVANICA DOO	28659	МК/Т/2019/1217
RAVANICA DOO	28660	МК/Т/2019/1218
Друштво за трговија и услуги УНИОН-ДБЗ ДООЕЛ Скопје	28661	МК/Т/2019/1219
Друштво за угостителство, трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ ДООЕЛ Тетово	28662	МК/Т/2019/1220
Друштво за угостителство, трговија и услуги ДИНЧЕР ГЛОБАЛ ДООЕЛ Тетово	28663	МК/Т/2019/1221
NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.	28593	МК/Т/2019/1236
NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.	28594	МК/Т/2019/1237
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци	28595	МК/Т/2019/1239
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци	28596	МК/Т/2019/1240
DDP Specialty Electronic Materials US 8, LLC	28597	МК/Т/2019/1242
Саити Хабиљ; Saiti Habil	28598	МК/Т/2019/1246
Ариљеметал ДОО Скопје	28599	МК/Т/2019/1247
Ариљеметал ДОО Скопје	28600	МК/Т/2019/1248
Ариљеметал ДОО Скопје	28602	МК/Т/2019/1249
Ариљеметал ДОО Скопје	28603	МК/Т/2019/1250
Ариљеметал ДОО Скопје	28605	МК/Т/2019/1251
Друштво за трговија и услуги КАНТИНА МТСД ДОО Скопје	28664	МК/Т/2019/1254
Друштво за трговија и услуги КАНТИНА МТСД ДОО Скопје	28665	МК/Т/2019/1255
Друштво за производство, трговија, услуги издавање и печатење ИНТЕА-ПРЕС-НОВАК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28627	МК/Т/2019/1256
Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје	28633	МК/Т/2019/1257
VEM İlaç San. ve Tic A.Ş.	28628	МК/Т/2019/1284
AFOI NATZIPRODROMOU AE - ANONYMI EMPOROVIONICHANIKI ETAIRIA IPODYMATON	28639	МК/Т/2019/1285
Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28606	МК/Т/2019/1306
Друштво за производство, трговија и услуги ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28604	МК/Т/2019/1307
LAWAND GENERAL TRADING FZE	28625	МК/Т/2019/1308
LAWAND GENERAL TRADING FZE	28626	МК/Т/2019/1309
Трговско друштво за компјутерско програмирање и услуги СИМФОНИ	28652	МК/Т/2019/1311



ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје		
Трговско друштво за компјутерско програмирање и услуги СИМФОНИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје	28651	МК/Т/2019/1312
Друштво за трговија и големо мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО увоз-извоз Скопје	28586	МК/Т/2019/1314
Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИКОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28582	МК/Т/2019/1315
Pfizer Inc	28585	МК/Т/2019/1316
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE YUNIRISK DOO, BEOGRAD	28579	МК/Т/2019/1317
Драган Живковиќ	28583	МК/Т/2019/1318
Драган Живковиќ	28613	МК/Т/2019/1319
Адвокат Даниел Иваноски	28629	МК/Т/2019/1323
Здружение на моторциклисти Ѓорги Стефановски	28630	МК/Т/2019/1324
Друштво за производство, трговија и консалтинг ОРНАМАКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28617	МК/Т/2019/1325
РГ ГРОУП ДООЕЛ Тетово	28618	МК/Т/2019/1326
Pierre Balmain S.A.S.	28644	МК/Т/2019/1330
Balmain S.A.	28645	МК/Т/2019/1331
Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп	28646	МК/Т/2019/1333
Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп	28647	МК/Т/2019/1334
Трговско друштво за производство, услуги и промет АСЕККО СЕЕ ДООЕЛ Скопје	28657	МК/Т/2019/1340
МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО	28619	МК/Т/2019/1341
МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО	28620	МК/Т/2019/1342
CITY CASH Ltd.	28621	МК/Т/2019/1343
Lidl Stiftung & Co. KG	28631	МК/Т/2019/1344
Lidl Stiftung & Co. KG	28636	МК/Т/2019/1345
VEM İlaç San. ve Tic A.Ş.	28623	МК/Т/2019/1351
NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.	28632	МК/Т/2019/1352
Друштво за трговија на големо и мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО увоз-извоз Скопје	28624	МК/Т/2019/1353
DigiCert, Inc.	28655	МК/Т/2019/1354
Cosmetic Warriors Limited	28640	МК/Т/2019/1355
ТРК d.o.o.	28641	МК/Т/2019/1403
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци	28673	МК/Т/2019/1418
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци	28674	МК/Т/2019/1419



ПРЕНОС / BARTJE

(111) **9826**

(732) **NORSKE SKOG AS KARENSLYST ALLE 49, 0279 OSLO, NO**

(111) **17064**

(732) **Teijin Limited 2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka, JP**

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME

(111) **3900**

(732) **ADAMA Makhteshim Ltd. P.O.Box 60-Beer Sheva, IL**

(111) **3949**

(732) **Illinois Tool Works Inc., a Delaware corporation 155 Harlem Avenue, Illinois 60025, Glenview, US**

(111) **2976**

(732) **Badel d.o.o. Quirinova 8, Sisak, HR**

(111) **3468**

(732) **PANASONIC CORPORATION 1006, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Prefecture, JP**

(111) **6845**

(732) **Nissan Chemical Corporation 5-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP**

(111) **9575**

(732) **EMS-CHEMIE AG Via Innovativa 1, CH-7013 Domat/Ems, CH**

(111) **9114**

(732) **Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово ул. 11 Ноември бр. 87А, Куманово, МК**

(111) **9377**



(732) **Dunhill Tobacco of London Limited Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, GB**

(111) **9986**

(732) **EKO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PETROLEUM COMPANY A.E 8A Cheimarras street, 15125 Marousi, GR**

(111) **9864**

(732) **EKO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PETROLEUM COMPANY A.E 8A Cheimarras street, 15125 Marousi, GR**

(111) **9826**

(732) **NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA KARENSLYST ALLE 49, 0279 OSLO, NO**

(111) **14057**

(732) **NXP USA Inc. 6501 William Cannon Drive West, Austin, Texas 78735, US**

(111) **13205**

(732) **Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13205**

(732) **Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13204**

(732) **Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13204**

(732) **Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13203**

(732) **Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13203**

(732) **Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13202**

(732) **Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13202**

(732) **Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13190**

(732) **Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS**



(111) **13190**

(732) **Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13189**

(732) **Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13189**

(732) **Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13191**

(732) **Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13191**

(732) **Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13206**

(732) **Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13206**

(732) **Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13192**

(732) **Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13192**

(732) **Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13199**

(732) **Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13199**

(732) **Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13225**

(732) **Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13225**

(732) **Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13212**

(732) **Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS**



(111) **13212**

(732) **Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13211**

(732) **Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13211**

(732) **Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **14430**

(732) **Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **14430**

(732) **Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13210**

(732) **Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13210**

(732) **Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13209**

(732) **Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13209**

(732) **Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13215**

(732) **Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13215**

(732) **Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13214**

(732) **Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13214**

(732) **Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13213**

(732) **Soko Štark doo Beograd "Kumodraska" br. 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **13213**



(732) **Atlantič Štark d.o.o Beograd "Kumodraska" 249, 11000, Beograd, RS**

(111) **23644**

(732) **Nissan Chemical Corporation 5-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP**

ПОНИШТУВАЊЕ

(111) 14817 Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/06/2017

(111) 14815 Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/06/2017

СПОЈУВАЊЕ

(111) **3581**

(732) **Sumitomo Rubber Industries, Ltd 6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 651-0072, JP**

(111) **2976**

(732) **Labud d.o.o. tvornica sredstava za pranje, kozmetičkih i kemijskih proizvoda Radnička cesta 173/r, Zagreb, HR**

(111) **9986**

(732) **HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL S.A. also trading as "EKO ABEE" 8A Cheimarras street, 15125 Marousi, GR**

(111) **9864**

(732) **HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL S.A. also trading as "EKO ABEE" 8A Cheimarras street, 15125 Marousi, GR**

**ОБНОВУВАЊА / RIPËRTËRITJE**

(111) 1990	(186) 05/12/2028
(111) 3900	(186) 20/11/2028
(111) 3949	(186) 05/12/2028
(111) 2976	(186) 20/11/2028
(111) 4168	(186) 16/01/2029
(111) 3468	(186) 15/12/2028
(111) 2073	(186) 16/01/2029
(111) 2075	(186) 16/01/2029
(111) 2082	(186) 16/01/2029
(111) 2297	(186) 03/02/2029
(111) 10153	(186) 13/02/2028
(111) 11399	(186) 13/02/2028
(111) 8585	(186) 23/11/2028
(111) 8835	(186) 02/12/2028
(111) 9575	(186) 05/01/2029
(111) 8556	(186) 11/01/2029
(111) 9114	(186) 18/03/2029
(111) 9377	(186) 22/06/2029
(111) 15712	(186) 28/02/2028
(111) 15711	(186) 28/02/2028
(111) 15428	(186) 10/03/2028
(111) 16183	(186) 17/04/2028
(111) 16182	(186) 17/04/2028
(111) 19727	(186) 04/08/2028
(111) 16291	(186) 12/08/2028
(111) 16482	(186) 12/08/2028
(111) 16492	(186) 15/08/2028
(111) 19048	(186) 15/08/2028
(111) 16579	(186) 03/11/2028
(111) 16761	(186) 11/11/2028



(111) 16750	(186) 19/12/2028
(111) 16751	(186) 19/12/2028
(111) 18733	(186) 16/01/2029
(111) 16875	(186) 16/01/2029
(111) 16848	(186) 21/01/2029
(111) 16854	(186) 22/01/2029
(111) 16925	(186) 30/01/2029
(111) 17202	(186) 06/02/2029
(111) 17454	(186) 12/05/2029
(111) 17399	(186) 17/06/2029
(111) 18302	(186) 14/07/2029
(111) 18478	(186) 19/08/2029
(111) 17897	(186) 15/10/2029
(111) 17935	(186) 12/03/2030

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / APLIKIMET PËR DISENJO INDUSTRIALE

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн. / Në përputhje me nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve për disenjo industriale.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80):

- (21) број на пријавата / numri i aplikimit
- (22) датум на поднесување / data e depozitimit
- (23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit
- (45) датум на објавување / data e publikimit
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional)
- (30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej Locarno)
- (54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit
- (55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale
- (57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa
- (73) податоци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit
- (74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(21) ID **2020/6**

(45) 30/06/2020

(22) 07/04/2020

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални


(72) Ѓорѓи Самарчиев and Ивана Додева

(73) **Друштво за производство, промет и услуги ФОЈА КО ДООЕЛ Скопје Борис Трајковски 152а, 1000, Скопје, МК**

(74) БЕРИН Д.О.О. Скопје ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(51) 09-03

(54) **"Панел со растенија"**



(21) ID **2020/11**

(45) 30/06/2020

(22) 08/05/2020

(28) 2 (два) дизајни, дводимензионални

(72) Гоце Тодоровски

(73) **Друштво за производство, услуги и трговија ХАНТЕРС СТАЈЛ ДООЕЛ Скопје**
ул. 1571 бр. 37, Визбегово, Скопје, МК

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје

(51) 02-04

(54) **"Компресивни чорапи"**

(21) ID **2020/13**

(45) 30/06/2020

(22) 20/05/2020

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) не сака да биде наведен

(73) **Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, МК**(74) **БЕРИН Д.О.О. Скопје ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје**

(51) 09-01

(54) **"Шише"**

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR DISENJO INDUSTRIALE

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodi sipas kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(51)	(21)
09-03	МК/И/ 2020/6
02-04	МК/И/ 2020/11
09-01	МК/И/ 2020/13

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos industriale

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(73)	(21)
Друштво за производство, промет и услуги ФОЈА КО ДООЕЛ Скопје Борис Трајковски 152а, 1000, Скопје, МК	МК/И/ 2020/6
Друштво за производство, услуги и трговија ХАНТЕРС СТАЈЛ ДООЕЛ Скопје ул. 1571 бр. 37, Визбегово, Скопје, МК	МК/И/ 2020/11
Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. “Леце Котески” бр. 23, 7500, Прилеп, МК	МК/И/ 2020/13

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / VENDIMET PËR DISENJOT INDUSTRIALE

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për disenjot industriale.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80):

- (11) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale
- (21) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (22) Дата на поднесување / Data e depozitimit
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на индустриски дизајни / Lënda e aplikimit, theksohet numri i përgjithshëm i disejnovë industriale
- (30) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (45) Дата на објавување / Data e publikimit
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) / Klasifikimi Ndërkombëtar i Disenjove Industriale (Locarno)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose vizatimi
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои / saktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave
- (72) Автор / Autori
- (73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
- (74) Застапник / Përfaqësuesi juridik

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(11) **891** (45) 30/06/2020
(21) ID 2019/26 (22) 17/10/2019
(18) 17/10/2024
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Поповски Влатко (Видое Смилевски Бато 14А/2-34, 1000, Скопје)
(73) **Поповски Влатко "Видое Смилевски Бато" 14А/2-34, 1000, Скопје, МК**
(51) 06-01
(54) **"Фитнес столица"**



(11) **890**

(45) 30/06/2020

(21) ID 2019/28

(22) 29/10/2019

(18) 29/10/2024

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални




(72) Maxwell Joseph PETRIE (7251 Crooked Oak Road Dallas Texas TX 75248); Robert Anthony EGNATCHIK (1500 Mission Ridge Trail Carrollton Texas TX 75007) and Joshua Noah Sussman HIATT (7755 John Q Hammons Drive, Apt. 1329 Frisco TX 75034)


(73) **Frito-Lay North America, Inc 7701 Legacy Drive, Plano, Texas, TX 75024-4099, US**


(74) Тоневски Драган, адвокат







бул. Кочо Рацин бр. 14/4-13 1000 Скопје



(51) 01-01

(54) **"БИСКВИТИ"**









(11) **888**

(45) 30/06/2020

(21) ID 2019/31

(22) 06/12/2019

(18) 06/12/2024

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални


(72) Горан Ангеловски (ул. Востаничка бр.1, 1000, Скопје)

(73) **Горан Ангеловски ул. Востаничка бр. 1, 1000, Скопје, МК**

(74) Адвокат Лидија Ристовски ул.Христо Смирненски бр. 17, Скопје

(51) 15-02

(54) **"РУДНИЧКА ПУМПА"**



(11) **889**

(45) 30/06/2020

(21) ID 2019/32

(22) 06/12/2019

(18) 06/12/2024

(28) 3 (три) дизајни, тродимензионални

(72) Горан Ангеловски (ул. Востаничка бр. 1, 1000, Скопје)


(73) **Горан Ангеловски ул. Востаничка бр. 1, 1000, Скопје, МК**

(74) Адвокат Лидија Ристовски ул.Христо Смирненски бр. 17, Скопје

(51) 15-02

(54) **"ОБЛОГА ЗА РУДНИЧКИ ПУМПИ"**





(11) **892** (45) 30/06/2020
 (21) ID 2019/36 (22) 27/12/2019
 (18) 27/12/2024

(28) 9 (девет) дизајни, дводимензионални


(72) Марија Ичокаева (ул. Милан Мијалковиќ бр.61 , Скопје); Влатко Бојковски (ул.6-ти Септември 4-2, Кратово); Стефан Ристовски (бул.Партизански одреди бр.80-1-3, Скопје); Јован Стојановски (ул. Маршал Тито бр. 112-18, Тетово); Александар Талев (ул. Пандил Шишков бр.4-1-2, Скопје); Даниел Досев (ул. Трајче Арсов бр.22, Кратово); Зоран Спасов (ул. Вој. Васил Чакаларов бр. 1/3-35, Скопје); Киро Шопов (ул. Кочо Рацин бр.32-3/16, Скопје) and Андреа Ичокаева-Бундалевска (ул.Кочо Рацин бр. 8/1-26, Скопје)

(73) **КНИГОТЕКА ДОО Скопје ул."11-ти Октомври" 33А, Скопје, МК**


(74) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје

(51) 14-04

(54) **"Кориснички интерфејс екран за платформа за читање книги"**







ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodë sipas kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale

(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjosh

(51)	(11)
06-01	МК/И/ 2019/26
01-01	МК/И/ 2019/28
15-02	МК/И/ 2019/31
15-02	МК/И/ 2019/32
14-04	МК/И/ 2019/36

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos industriale

(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(73)	(11)	(21)
Поповски Влатко "Видое Смилевски Бато" 14А/2-34, 1000, Скопје, МК	891	МК/И/ 2019/26
Frito-Lay North America, Inc 7701 Legacy Drive, Plano, Texas, TX 75024-4099, US	890	МК/И/ 2019/28
Горан Ангеловски ул. Востаничка бр. 1, 1000, Скопје, МК	888	МК/И/ 2019/31
Горан Ангеловски ул. Востаничка бр. 1, 1000, Скопје, МК	889	МК/И/ 2019/32
КНИГОТЕКА ДОО Скопје ул. "11-ти Октомври" 33А, Скопје, МК	892	МК/И/ 2019/36

ОБНОВУВАЊЕ / RIPËRTËRITJE

(111) **639**

(186) **09/06/2025**